



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје
год. **19** - бр. 4
август 2012



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. **19** - бр. 4
август 2012

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 19 бр.4, август 2012

©2012

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоџ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекџор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоџ

11 Октомври 25, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

http://www.ippo.gov.mk

Содржина

I Службени Објави

Огласување за ништовно решение
за признавање на правото од
индустриска сопственост

..... 1 – 269

ПАТЕНТИ

..... 2 – 101

Прегледи

..... 91 – 98

Промени, пренос, спојување,
престанок

..... 99 – 101

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 102 – 151

Пријави на Индустриски Дизајн

..... 102 – 141

Прегледи

..... 141

Индустриски Дизајн

..... 142 – 151

Прегледи

..... 151

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 152 – 269

Пријави на Трговски Марки

..... 152 – 233

Прегледи

..... 225 – 233

Трговски Марки

..... 234 – 269

Прегледи

..... 257 – 260

Промени, пренос, продолжувања,
спојување, престанок

..... 261 – 269

Исправка

..... 269

II ИЗВЕСТУВАЊА

..... 270 – 272

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (ЊИПО стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето ех - SY број на пријавата
година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број
на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на
објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на
EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање,
број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) F 02B 45/00

(11) 4190

(13) A

(21) 2011/63

(22) 28/02/2011

(45) 31/08/2012

(30) P20110063 28/02/2011 МК

(73) Шипинкаровски Димче

ул.Нико Нестор бр.22 Струга, МК



(72) Шипинкаровски Димче

(54) "СИСТЕМ ЗА АДАПТИРАЊЕ НА ВОЗИЛО
ДА РАБОТИ НА ВОДА МЕСТО НА НАФТА,
БЕНЗИН ИЛИ ПЛИН"

(57)

Системот може да биде сместен во кутија или сите елементи дадени на шематскиот приказ на скицата да се постават поодделно во самото возило. Секое стручно лице за неколку часа ќе го инсталира и вклучи во употреба системот. Системот работи само кога ќе работи и агрегатот и се команда преку клуч бравата за покренување во работна кондиција. Со исклучување на

агрегатот на возилото се исклучува и овај систем. Со ваквиот систем возилото работи посмирено и постабилно. Издувните гасови скоро и да ги нема. Работната температура на агрегатот е со 20°C пониска одколку кога би работел на енергетското гориво кое е наменето за работа на тој агрегат (бензин, нафта или плин). Векот на траење на моторот се продолжува за душло. Гледано од економска гледна точка заштедата на гориво се зголемува од 80%. Софистицираниот компјутрески чип може да доведе и до целосно исклучување на нафтата или бензинот и агрегатот на возилото да работи само на ННО гас. Со ННО енергетско гориво возилото ќе е побрзо од 30 до 50%. Гледано од економски аспект времето што допрва доаѓа е дефинитивно во инсталација и надградба на сите моторни возила со овие системи.



(51) G 06K 00/00

(11) 4189

(13) A

(21) 2011/70

(22) 07/03/2011

(45) 31/08/2012

(30) П20110070 07/03/2011 МК

(73) Димитар Ташковски


Јане Сандански 10-2/12, Скопје, МК

(72) Димитар Ташковски and Владо Китановски


(54) АВТОМАТСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВИДЕО СОДРЖИНИ ВО РЕАЛНО ВРЕМЕ БАЗИРАНА НА ВИЗУЕЛЕН ОТИСОК

(57) Видео сигнал се процесира во реално време со цел да се идентификуваат познати видео рекламни спотови или други видео содржини во истиот. За таа цел, се врши екстракција на видео отисок (2) од секоја рамка на видеото што се анализира (1) и истиот се


споредува (3) со видео отисоци на познати рекламни спотови кои се чуваат во база (4). Емитиран рекламен спот е идентификуван и се запишува во база (5) доколку се детектирани неговиот почеток и крај и доколку времето помеѓу овие две детекции одговара на времетраењето на рекламниот спот запишано во базата. Видео отисокот кој се користи за детекција се генерира од нискофреквенциските коефициенти на видео рамката. Пронајдокот овозможува екстракција на видео отисоци и автоматска идентификација на рекламни спотови во реално време со значително намалена комплексност (помали барања за меморија и помала процесирачка моќ) во однос на конвенционалните системи.



Слика 1



Слика 2



Слика 3

(51) F 22B 00/00

(11) 4191

(13) A

(21) 2011/148

(22) 18/05/2011

(45) 31/08/2012

(30) P20110148 18/05/2011 МК

(73) ЕЛЕКТРОПАНЕЛ ДОО Скопје


ул.Мајаковски 21 Скопје, МК

(72) Шешум Драгољуб


(54) КОНТЕЈНЕРСКИ ЕЛЕКТРИЧЕН ГРЕАЧ НА ТЕЧНОСТИ

(57) Во сегашните системи за електрично загревање на водата во затворен контејнер постои електричен греач потопен во водата во внатрешноста на контејнерот. Кај пронајдокот Контејнерски електричен греач на течности


таков греач не постои, туку греачот е изолирана електроотпорна жица нанесена на надворешната површина на металниот контејнер. Со оваа изведба самиот контејнер се загрева и ја врши функцијата на греач, така што ја загрева водата со целата своја површина која е многу поголема од допирната површина на класичниот греач со водата. Со овој нов начин на загревање се постигнува помала работна температура на допирната површина на грејното тело со водата со што се елиминира појавата на бигор, се намалува вкупната ангажирана електрична моќност и се постигнува заштеда во потрошувачката на електрична енергија.




Слика 1



Слика 2



Слика 3



Слика 4

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	(13)
8F02B45/00	8F02B45/00	4190	A
8G06K00/00	8G06K00/00	4189	A
8F22B00/00	8F22B00/00	4191	A

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Шипинкаровски Димче	F 02B 45/00	4190	A
Димитар Ташковски	G 06K 00/00	4189	A
ЕЛЕКТРОПАНЕЛ ДОО Скопје	G 06K 00/00	4191	A

(51) **C 07D 209/42, A 61K 31/404, C 07D 401/12, 403/12, 413/12**

(11) **4157**

(13) T1

(21) **2009/123**

(22) 23/04/2009

(45) 31/08/2012

(30) 20050005432 30/05/2005 FR

(96) 29/05/2006 EP06794466.0

(97) 25/02/2009 EP1885695

(73) **LABORATOIRES FOURNIER S.A.**

28, boulevard Clemenceau, 21000 DIJON, FR

(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес


(72) **LEBRETON, Luc; DUMAS, Christine; MASSARDIER, Christine and BONDOUX, Michel**

(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ИНДОЛИН**

(57) **1** Соединение сулфонилиндолин,

назначено со тоа што е избрано од групата на:

i) соединенија со формула



во која:

- R1 е водороден атом, халоген, C1-C4 алкил група, C1-C4 алкокси група, трифлуорометил група или целосно или делумно халогенирана метокси група,

-R2 е водороден атом, халоген, C1-C4 алкил група или трифлуорометил група,

-R3 е водороден атом, халоген, C1-C4 алкил група или трифлуорометил група, со провизо

дека R1, R2 и R3 не се симултано водороден атом,

R4 е водороден атом или C1-C4 алкокси група,

Y е линеарна или разгранета C1-C8 алкилен група по потреба супституирана со трифлуорометил група или со фенилен прстен, или содржи циклопропил или циклохексил група, или -(CH2)n-W- група,

W е кислороден атом, -NH- група или сулфурен атом,

N е 2, 3 или 4,

Z е по потреба делумно халогенирана C1-C4 алкил група, трифлуорометил, -CORa, -CH2-N(R)2 или ароматичен, хетероароматичен или хетероцикличен прстен избран од групата на фенил, пиролидинил, пиролидинилон, имидазолил, пиридинил, пиридинил оксид, пиперидинил, пиперазинил, пиридазинил, морфолинил и индолинилон групи, и по потреба супституиран со еден, два или три идентични или различни субституенти избрани од халоген, C1-C4 алкил група, C1-C4 алкокси група, трифлуорометил, нитро, N(R)2, -CH2-NR2, -O-(CH2)n-NR2, хидроксил, циано, C2-C3 цианоалкил, 5-оксо-1,2,4-оксадиазолидинил и група од формулата -X-[CR2]p-CORa,

- X е проста врска, кислороден атом, -O-CH2-, сулфурен атом, -NR- група или 1,1-циклопропилен група,

- Ra е OR или N(R)2,

- R е водороден атом или C1-C4 алкил група, и

p е еднакво на 0, 1, 2, 3 или 4; и

ii) фармацевтски прифатливи соли на горенаведеното соединение со формула (I).

Има уште 11 патентни барања.

(51) C 07D 498/08

(11) 4179

(13) T1

(21) 2010/62

(22) 01/03/2010

(45) 31/08/2012

(30) 0223712 14/10/2002 GB

(96) 13/10/2003 EP03751697.8

(97) 13/01/2010 EP1554285

(73) AstraZeneca AB

151 85 Sodertalje, SE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) CLADINGBOEL, David

(54) ХЕМИСКИ МЕЃУПРОИЗВОД

(57) 1 Киселинска адитивна сол на соединение со формулата I



назначена со тоа што R² претставува C₁-6 алкил (евентуално супституирана и/или терминирана од еден или повеќе супституенти одбрани од -OH, хало, циано, нитро и арил) или арил, каде што секоја арил или арилокси група, доколку поинаку не е назначено, е евентуално супституирана.

Има уште 9 патентни барања.

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P 11/00, 13/00, 15/00, 17/00, 25/04, 25/24, 29/00, 3/10, C 07D 213/74, 401/04, 401/12, 403/12

(11) 4180

(13) T1

(21) 2010/64

(22) 01/03/2010

(45) 31/08/2012

(30) 0606988 31/07/2006 FR

(96) 30/07/2007 EP07823371.5

(97) 30/12/2009 EP2049525

(73) Sanofi - Aventis

174 Avenue de France 75013 Paris, FR


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) EVANNO, Yannick; MALANDA, Andre; DUBOIS, Laurent; MACHNIK, David and GILLE, Catherine

(54) ДЕРИВАТИ НА N-(АМИНО-ХЕТЕРОАРИЛ)-1Н-ИНДОЛ-2-КАРБОКСАМИДИ, НИВНО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение претставено со формулата (I):



каде што:

X₁ е атом на водород или халоген, или C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-

C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, цијано, C(O)NR₁R₂, нитро, C₁-C₆-тиоалкилна, -S(O)-C₁-C₆-алкилна, -S(O)₂-C₁-C₆-алкилна, SO₂NR₁R₂, арил-C₁-C₆-алкиленска, арилна или хетероарилна група, при што наведениот арил и хетероарил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген и C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₁-C₆-флуороалкоксилна, нитро или цијано група;

X₂ е атом на водород или халоген, или C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₃-C₇-циклоалкоксилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₆-алкилен-O-, C₁-C₆-флуороалкоксилна, цијано, C(O)NR₁R₂, C₁-C₆-тиоалкилна, -S(O)-C₁-C₆-алкилна, -S(O)₂-C₁-C₆-алкилна, SO₂NR₁R₂, арил-C₁-C₆-алкиленска, арилна или хетероарилна група, при што наведениот арил и хетероарил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген и C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₁-C₆-флуороалкоксилна, нитро или цијано група;

X₃ и X₄ се, независно еден од друг, атом на водород или халоген, или C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-


алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₃-C₇-циклоалкоксилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₆-алкилен-O-, C₁-C₆-флуороалкоксилна, цијано, C(O)NR₁R₂, нитро, NR₁R₂, C₁-C₆-тиоалкилна, -S(O)-C₁-C₆-алкилна, -S(O)₂-C₁-C₆-алкилна, SO₂NR₁R₂, NR₃COR₄, NR₃SO₂R₅, арил-C₁-C₆-алкиленска, арилна или хетероарилна група, при што наведениот арил и хетероарил може да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген и C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₁-C₆-флуороалкоксилна, нитро или цијано група;

Z₁, Z₂, Z₃ и Z₄ се, независно еден од друг, атом на азот или C(R₆) група, при што најмалку еден од нив одговара на атом на азот и најмалку еден одговара на наведената C(R₆) група; атомот на азот или еден од атомите на азот кои се присутни во прстенот, кои се дефинирани како азот во положбата 1, може да бидат супституирани со R₇, кога јаглеродниот атом во 2. или 4. положба во однос на референтниот азотен атом е супституиран со оксо или тиио група;

n е еднакво на 0, 1, 2 или 3;

Y е арил или хетероарил кој може да биде супституиран со една или повеќе групи одбрани од атом на халоген или C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, хидроксилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₃-C₇-циклоалкоксилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₆-алкилен-O-, C₁-C₆-флуороалкоксилна, цијано, C(O)NR₁R₂, нитро, NR₁R₂, C₁-C₆-тиоалкилна, сулфурна, -S(O)-C₁-C₆-алкилна, -S(O)₂-C₁-C₆-алкилна, SO₂NR₁R₂, NR₃COR₄, NR₃SO₂R₅, арил-C₁-C₆-алкиленска или арилна група, при што наведениот арил и арил-C₁-C₆-алкилен може да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген и C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₁-C₆-флуороалкоксилна, нитро или цијано група;

Z е прстенест амин којшто е прикачен преку азотниот атом и е претставен со формулата:



каде што:

A е C₁-C₇-алкиленска група која може да биде супституирана со една или две групи R₈;

B е C₁-C₇-алкиленска група која може да биде супституирана со една или две групи R₉;

L е врска, или атом на сулфур, кислород или азот; при што азотниот атом може да биде супституиран со група R₁₀ или R₁₁;

јаглеродните атоми на прстенестиот амин Z може да бидат супституирани со една или повеќе групи R₁₂, кои може да бидат исти или различни;

R₁ и R₂ се, независно еден од друг, атом на водород или C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, арил-C₁-C₆-алкиленска, арилна или хетероарилна група; или R₁ и R₂, заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат азетидинилна, пиролидинилна, пиперидинилна, азепинилна, морфолинилна, тиоморфолинилна, пиперазинилна или хомопиперазинилна група, при што оваа група може да биде супституирана со C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, арил-C₁-C₆-алкиленска, арилна или хетероарилна група;

R₃ и R₄ се, независно еден од друг, атом на водород или C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, арил-C₁-C₆-алкиленска, арилна или хетероарилна група;

R₅ е C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, арил-C₁-C₆-алкиленска, арилна или хетероарилна група;

R₆ е атом на водород или халоген, или C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₃-C₇-циклоалкоксилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₆-алкилен-O-, C₁-C₆-флуороалкоксилна, C₁-C₆-тиоалкилна, -S(O)-C₁-C₆-алкилна, -S(O)₂-C₁-C₆-алкилна, арилна, арил-C₁-C₆-алкиленска, хетероарилна, хидроксилна, сулфурна, оксо или тиио група;

R₇ е атом на водород или C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-

алкоксилна, C₃-C₇-циклоалкоксилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₆-алкилен-О-, C₁-C₆-флуороалкоксилна, арилна, арил-C₁-C₆-алкиленска или хетероарилна група;

R₈, R₉ и R₁₀ се дефинирани како следи:

две групи R₈ може заедно да формираат врска или C₁-C₆-алкиленска група;

две групи R₉ може заедно да формираат врска или C₁-C₆-алкиленска група;

R₈ и R₉ може заедно да формираат врска или C₁-C₆-алкиленска група;

R₈ и R₁₀ може заедно да формираат врска или C₁-C₆-алкиленска група;

R₉ и R₁₀ може заедно да формираат врска или C₁-C₆-алкиленска група;

R₁₁ е атом на водород или C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₃-C₇-циклоалкоксилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₆-алкилен-О-, C₁-C₆-флуороалкоксилна, хидроксилна, COOR₅, C(O)NR₁R₂, арил-C₁-C₆-алкиленска, арилна или хетероарилна група, при што наведениот арил и хетероарил може да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген и C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₃-C₇-циклоалкоксилна, C₁-C₆-флуороалкоксилна, нитро или цијано група;

R₁₂ е атом на флуор, C₁-C₆-алкилна група која може да биде супституирана со група R₁₃, C₃-C₇-

циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна или C₁-C₆-циклоалк-1,1-диилна група, C₃-C₇-хетероциклоалк-1,1-диилна група која може да биде супституирана врз азотниот атом со група R₁₁, или C₁-C₆-алкоксилна, C₃-C₇-циклоалкоксилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₆-алкилен-О-, C₁-C₆-флуороалкоксилна, C(O)NR₁R₂, NR₁R₂, NR₃COR₄, OC(O)NR₁R₂, NR₃COOR₅, NR₃CONR₁R₂, хидроксилна, сулфурна, оксо, тино, арил-C₁-C₆-алкиленска или арилна група, при што наведениот арил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген и C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₃-C₇-циклоалкоксилна, C₁-C₆-флуороалкоксилна, нитро или цијано група; R₁₃ е C₁-C₆-алкоксилна, C₃-C₇-циклоалкоксилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₆-алкилен-О-, C(O)NR₁R₂, NR₁R₂, NR₃COR₄, OC(O)NR₁R₂, NR₃COOR₅ или хидроксилна група;

при што е можно азотните атоми на соединението со формулата (I) да бидат во оксидирана форма;

при што е можно сулфурните атоми на соединението со формулата (I) да бидат во оксидирана форма;

претставено во вид на база или киселинска адитивна сол, како и во вид на хидрат или солват.

Има уште 19 патентни барања.

(51) C 12N 15/13, A 61K 39/395, 47/48, A 61P 19/02, 37/06, C 07K 16/24, 16/46, 19/00, C 12N 1/21, 15/62, 15/70

(11) 4181

(13) T1

(21) 2010/71

(22) 03/03/2010

(45) 31/08/2012

(30) 0013810 08/06/2000 GB

(96) 05/06/2001 EP01934209.6

(97) 09/12/2009 EP1287140

(73) UCB Pharma, S.A.

Allee de La Recherche 60 1070 Brussels, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ATHWAL, Dijeet Singh; BROWN, Derek Thomas; WEIR, Andrew Neil Charles;

POPPLEWELL, Andrew George; CHAPMAN, Andrew Paul and KING, David John

(54) АНТИТЕЛО МОЛЕКУЛИ КОИШТО ИМААТ СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА ЧОВЕЧКИОТ ТУМОР НЕКРОЗИЗ ФАКТОР АЛФА И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Антитело молекула којашто има ID No:8 и тешкиот синџир содржи варијабилен специфичност за човечкиот TNF-б, има лесен и регион gh3hTNF40.4 даден како SEQ ID NO:11. тежок синџир, каде што лесниот синџир содржи варијабилен регион hTNF40-gI1V даден како SEQ

Сл.1
Споредба на основните делови од лесниот ланец на
антителото hTNF40 и човечка група 1 општа секвенца

Група 1	: DIGNTQSPSSLSASVGRVTITC (SEQ ID NO: 83)
hTNF40	: DIGNTQSPSSLSASVGRVTITC (SEQ ID NO: 84)
Група 1	: WYQKPKAPKLLTY (SEQ ID NO: 85)
hTNF40	: WYQKPKQSPKLLTY (SEQ ID NO: 86)
Група 1	: GVPSRFGSGGTDPTLTISLQPEDFATYYC (SEQ ID NO: 87)
hTNF40	: GVPSRFGSGGTDPTLTISLQSEDLAEVYC (SEQ ID NO: 88)
Група 1	: PQGQTVELER (SEQ ID NO: 89)
hTNF40	: PQGQTVELER (SEQ ID NO: 90)

Сл.3 Секвенца на CDRs на hTNF40

H1 DYGMN (SEQ ID NO:1)
H2 WINTYIGEPHYVDDPKG (SEQ ID NO:7)
H2'WINTYIGEPHYVDDPKG (SEQ ID NO:2)
H3 GYRSYAMDY (SEQ ID NO:3)
L1 KASQNVGTNVA (SEQ ID NO:4)
L2 SASFLYS (SEQ ID NO:5)
L3 QQYNIYPLT (SEQ ID NO:6)

Има уште 11 патентни барања.

(51) A 61K 9/00, 31/496, A 61P 15/02

(11) 4182

(13) T1

(21) 2010/72

(22) 04/03/2010

(45) 31/08/2012

(30) 06116269 26/06/2006 EP

(96) 21/06/2007 EP07730288.3

(97) 20/01/2010 EP2032123

(73) POLICHEM S.A.

50 Val Fleuri, 1526 Luxembourg, LU

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) MAILLAND, Federico and DE LUIGI BRUSCHI, Stefano

(54) УПОТРЕБА НА ХИДРОФИЛНА МАТРИЦА КОЈА СОДРЖИ ДЕРИВАТИ НА ПОЛИАКРИЛНА КИСЕЛИНА, ЦЕЛУЛОЗЕН ЕТЕР И РАЗГРАДУВАЧ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕК ЗА ТРЕТМАН НА ПОРЕМЕТУВАЊАТА НА ГЕНИТАЛИИТЕ КАЈ ЖЕНАТА

(57) 1 Употреба на хидрофилна матрица опфаќа:

а) најмалку еден дериват на полиакрилна киселина во количество од 0.5 -40% во однос на тежината на матрицата;

б) најмалку еден целулозен етер; и

в) најмалку еден разградувач; и најмалку еден фармацевтски прифатлив основач, за производство на формулата за третман на гениталните пореметувања кај жените **назначена со тоа што** најмалку еден разградувач е избран од групата на модифицирани целулози како напречно поврзана натриум карбоксиметилцелулоза, напречно поврзан поливинилпиролонидон како кросповидон,

природен скроб како пченкарен скроб, директно компресибилни скрбови, модифицирани скрбови како карбоксиметилскрбови и натриум скроб гликолат, деривати на скроб како амилоза, алгинска киселина и натриум алгинат, микрокristална целулоза и **назначена со тоа што** гениталните пореметувања кај жените се гениталната хипотрофија, генитална атрофија, губење на еластичноста на гениталиите, вагинална сувост, цирвикали и/или вагинални инфекции предизвикани од габички, бактерии, протозои или вируси.

Има уште 21 патентни барања.

Слика 1



(51) A 61K 31/437, A 61P 25/00, C 07D 471/04

(11) 4183

(13) T1

(21) 2010/74

(22) 04/03/2010

(45) 31/08/2012

(30) 0507804 22/07/2005 FR

(96) 19/07/2006 EP0677888.5

(97) 16/12/2009 EP1912644

(73) Sanofi - Aventis

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) EVANNO, Yannick; DUBOIS, Laurent and MALANDA, Andre

(54) **ДЕРИВАТИ НА N-(АРИЛАЛКИЛ)-1Н-ПИРОЛОПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИДИ, НИВНО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение претставено со формулата (I):



каде што:

n е еднакво на 0, 1, 2 или 3;

јадрото на пиролопиридин е пироло[3,2-b]пиридинска група, пироло[3,2-c]пиридинска група, пироло[2,3-c]пиридинска група или пироло[2,3-b]пиридинска група;

при што јадрото на пиролопиридин може да биде супституирано во јаглеродната положба 4, 5, 6 и/или 7 со еден или повеќе супституенти X, кои може да бидат исти или различни и кои се одбрани од атом на халоген и C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₁-C₆-флуороалкоксилна, цијано, C(O)NR₁R₂, нитро, NR₁R₂, C₁-C₆-тиоалкилна, -S(O)-C₁-C₆-алкилна, -S(O)₂-C₁-C₆-алкилна, SO₂NR₁R₂, NR₃COR₄, NR₃SO₂R₅ или арилна група, при што наведениот арил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген и C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₁-C₆-флуороалкоксилна, нитро или цијано група;

Z₁, Z₂, Z₃, Z₄ и Z₅ претставуваат, независно еден од друг, атом на водород или халоген или C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₁-C₆-флуороалкоксилна, цијано, C(O)NR₁R₂, нитро, NR₁R₂, C₁-C₆-тиоалкилна, -S(O)-C₁-C₆-алкилна, -S(O)₂-C₁-C₆-алкилна, SO₂NR₁R₂, NR₃COR₄, NR₃SO₂R₅, арил-C₁-C₆-алкиленска или арилна група, при што наведениот арил и арил-C₁-C₆-алкилен може да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген и C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-


C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкоксилна, C₁-C₆-флуороалкоксилна, нитро или цијано група;

R₁ и R₂ претставуваат, независно еден од друг, атом на водород или C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, арил-C₁-C₆-алкиленска или арилна група; или R₁ и R₂, заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат азетидинска, пиролдинска, пиперидинска, азепинска, морфолинска, тиоморфолинска, пиперазинска, хомопиперазинска група, при што оваа група може да биде супституирана со C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, арил-C₁-C₆-алкиленска или арилна група;

R₃ и R₄ претставуваат, независно еден од друг, атом на водород или C₁-C₆-алкилна, арил-C₁-C₆-алкиленска или арилна група;

R₅ претставува C₁-C₆-алкилна или арилна група;

W претставува споена бициклична група со формулата:



која е поврзана со азотниот атом преку положбите 1, 2, 3 или 4;

A претставува 5- до 7-член хетероцикличен прстен кој содржи еден до три хетероатоми одбрани од O, S и N; при што:

јаглеродните атоми на A може да бидат супституирани со една или повеќе групи одбрани од атом на водород и C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-C₁-C₃-алкиленска, C₁-C₆-флуороалкилна, арилна, арил-C₁-C₆-алкиленска, оксо или тιο група;

азотните атоми на A може да бидат супституирани со R₆, кога азотниот атом е поставен непосредно до јаглеродниот атом којшто е супституиран со оксо група, или со R₇ во другите случаи;

R₆ претставува атом на водород или C₁-C₆-алкилна, C₃-C₇-циклоалкилна, C₃-C₇-циклоалкил-

C_1 - C_3 -алкиленска, C_1 - C_6 -флуороалкилна, арил- C_1 - C_6 -алкиленска или арилна група;

R_7 претставува атом на водород или C_1 - C_6 -алкилна, C_3 - C_7 -циклоалкилна, C_3 - C_7 -циклоалкил- C_1 - C_3 -алкиленска, C_1 - C_6 -флуороалкилна, арил- C_1 - C_6 -алкиленска, C_1 - C_6 -алкил- $C(O)-$, C_3 - C_7 -циклоалкил- C_1 - C_3 -алкилен- $(CO)-$, C_1 - C_6 -флуороалкил- $C(O)-$, C_3 - C_7 -циклоалкил- $C(O)-$, арил- $C(O)-$, арил- C_1 - C_6 -алкилен- $C(O)-$, C_1 - C_6 -алкил- $S(O)_2-$, C_1 - C_6 -флуороалкил- $S(O)_2-$, C_3 - C_7 -циклоалкил- $S(O)_2-$, C_3 - C_7 -циклоалкил- C_1 - C_3 -алкилен- $S(O)_2-$, арил- $S(O)_2-$ или арил- C_1 - C_6 -алкилен- $S(O)_2-$ или арилна група;

сулфурните атоми на хетероцикличниот прстен А може да бидат во оксидирана форма;

азотните атоми на хетероцикличниот прстен А може да бидат во оксидирана форма;

азотните атоми во положбата 4, 5, 6 или 7 на наведениот пиролопирин може да бидат во оксидирана форма;

во вид на база или киселинска адитивна сол, како и во вид на хидрат или солват.

Има уште 13 патентни барања.

(51) **A 61K 31/416, A 61P 25/00, 3/00, C 07D 231/54, 401/12, 403/12**

(11) **4184**

(13) T1

(21) **2010/76**

(22) 08/03/2010

(45) 31/08/2012

(30) 719884 P 23/09/2005 US

(96) 22/09/2006 EP06804133.4

(97) 24/02/2010 EP1931335

(73) **Janssen Pharmaceutica NV**

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) LIOTTA, Fina; MINGDE, Xia; HUAJUN, Lu; MENG, Pan and WACHTER, Michael P.

(54) **МОДУЛАТОРИ НА ХЕКСАХИДРО ЦИКЛООКТИЛ ПИРАЗОЛ КАНАБИНОИД**

(57) 1 Соединение кое има структура според формулата (I):



или негова сол, изомер или полиморф, **назначено со тоа. што**

испрекинатите линии помеѓу положбите 2-3 и положбите 3а-9а во формулата (I) претставува

локации за секоја од двете двојни врски присутни кога X_1R_1 е присутно;

испрекинатите линии помеѓу положбите 3-3а и положбите 9а-1 во формулата (I) претставува локации за секоја од двете двојни врски присутни кога X_2R_2 е присутно;

испрекинатата линија помеѓу положбата 9 и X_4R_4 во формулата (I) ја претставува локацијата за двојна врска;

X_1 е отсутно или понизок алкилен;

X_2 е отсутно или понизок алкилен;

каде што само едно од X_1R_1 и X_2R_2 се присутни;

X_3 е отсутно, понизок алкилен, понизок алкилиден или -NH-;

кога испрекинатата линија помеѓу положбата 9 и X_4R_4 е отсутно, X_4 е отсутно или алкилен;

кога испрекинатата линија помеѓу положбата 9 и X_4R_4 е отсутно, X_4 е отсутно;

X_5 е отсутно или понизок алкилен;

R_1 е отсутно од водород, алкил (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген, хидрокси или понизок алкокси), понизок алкил сулфонил, арил, C_3 - C_{12} циклоалкил или хетероциклил, каде што арил, C_3 - C_{12} циклоалкил или хетероциклил е секое евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген, аминосулфонил, понизок алкил-аминосулфонил, алкил (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген, хидрокси или понизок алкокси), хидрокси или алкокси (евентуално супституирано

на една или повеќе положби од халоген или хидрокси);

R_2 е одбрано од водород, алкил (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген, хидрокси или понизок алкокси), понизок алкил сулфонил, арил, C_3 - C_{12} циклоалкил или хетероциклил, каде што арил, C_3 - C_{12} циклоалкил или хетероциклил е секое евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген, аминосулфонил, понизок алкил-аминосулфонил, алкил (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген, хидрокси или понизок алкокси), хидрокси или алкокси (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген или хидрокси);

R_3 е $-C(O)-Z_1(R_6)$, $-SO_2-NR_7-Z_2(R_8)$ или $-C(O)-NR_9-Z_3(R_{10})$;

кога испрекинатата линија помеѓу положба 9 и X_4R_4 е отсутна, X_4 е отсутен или понизок алкилен и R_4 е водород, хидрокси, понизок алкил, понизок алкокси, халоген, арил, C_3 - C_{12} циклоалкил или хетероциклил, каде што арил, C_3 - C_{12} циклоалкил или хетероциклил е секое евентуално супституирано на една или повеќе положби од хидрокси, оксо, понизок алкил (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген, хидрокси или понизок алкокси), понизок алкокси (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген или хидрокси) или халоген;

кога испрекинатата линија помеѓу положба 9 и X_4R_4 е отсутна, X_4 е отсутен или R_4 е CH -арил или CH -хетероциклил, каде што арил или хетероциклил е секое евентуално супституирано на една или повеќе положби од хидрокси, оксо, понизок алкил, понизок алкокси или халоген;

R_5 е отсутно, хидрокси, халоген, amino, aminoалкил, алкил (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген, хидрокси или понизок алкокси), алкокси (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген или хидрокси), карбокси, карбонилалкокси, карбамоил, карбамоилалкил, арил, арилокси, арилалкокси или хетероциклил;

R_6 е арил, C_3 - C_{12} циклоалкил или хетероциклил, каде што арил, C_3 - C_{12} циклоалкил или

хетероциклил е секое евентуално супституирано од еден или повеќе хидрокси, оксо, халоген, amino, aminoалкил, алкил (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген, хидрокси или понизок алкокси), алкокси (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген или хидрокси), карбокси, карбонилалкокси, карбамоил, карбамоилалкил, арил, арилокси, арилалкокси или хетероциклил;

R_7 е водород или понизок алкил;

R_8 е арил, C_3 - C_{12} циклоалкил или хетероциклил, каде што арил, C_3 - C_{12} циклоалкил или хетероциклил е секое евентуално супституирано од еден или повеќе хидрокси, оксо, халоген, amino, aminoалкил, алкил (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген, хидрокси или понизок алкокси), алкокси (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген или хидрокси), карбокси, карбонилалкокси, карбамоил, карбамоилалкил, арил, арилокси, арилалкокси или хетероциклил;

R_9 е водород или понизок алкил;

R_{10} е арил, C_3 - C_{12} циклоалкил или хетероциклил, каде што арил, C_3 - C_{12} циклоалкил или хетероциклил е секое евентуално супституирано од еден или повеќе хидрокси, оксо, халоген, amino, aminoалкил, алкил (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген, хидрокси или понизок алкокси), алкокси (евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген или хидрокси), карбокси, карбонилалкокси, карбамоил, карбамоилалкил, аминосулфонил, понизок алкил-аминосулфонил, арил, арилокси, арилалкокси или хетероциклил;

Z_1 и Z_2 е секое отсутно или алкил; и,

Z_3 е отсутно, $-NH-$, $-SO_2-$ или алкил (каде што алкил е евентуално супституирано на една или повеќе положби од халоген, хидрокси, понизок алкил, понизок алкокси, карбокси или карбонилалкокси);

каде што изразот “понизок алкил” значи алкил радикал од до 4 јаглеродни атоми;

каде што изразот “понизок алкилен” значи алкилен поврзувачка група од до 4 јаглеродни атоми; каде што изразот “понизок алкилиден” значи алкилиден група од 1 до 4 јаглеродни

атоми; каде што "понизок алкокси" значи алкокси од до 4 јаглеродни атоми;

Има уште 29 патентни барања.

(51) **C 07K 14/47, A 61K 39/00**

(11) **4185**

(13) T1

(21) **2010/77**

(22) 08/03/2010

(45) 31/08/2012

(30) 0019254 05/09/2005 EP

(96) 05/09/2006 EP06791838.3

(97) 09/12/2009 EP1922335

(73) **Immatics Biotechnologies GmbH**

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

(74) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**


Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) Dengjel Jorn

(54) ТУМОРНО-АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ ПРОМИСКУИТИВНО СО ХУМАНИ ЛЕУКОЦИТНИ АНТИГНИ (HLA) II КЛАСА МОЛЕКУЛИ

(57) 1 Туморно асоциран пептид што се состои од аминокиселинска секвенца според SEQ ID No. 42.

Слика 1:



Има уште 18 патентни барања.

(51) **A 61K 45/06, 31/265, 31/4178, 31/439, A 61P 1/12**

(11) **4155**

(13) T1

(21) **2010/116**

(22) 04/05/2010

(45) 31/08/2012

(30) EPA 04290384 12/02/2004 EP

(96) 14/02/2005 EP05702484.6

(97) 19/05/2010 EP1718337

(73) **BIOPROJET**

30, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) SCHWARTZ, Jean-Charles and LECOMTE, Jeanne-Marie

(54) НОВИ КОМБИНАЦИИ ОД АНТАГОНИСТ НА 5-НТЗ РЕЦЕПТОР СО РАЦЕКАДОТРИЛ ИЛИ ДЕКСЕКАДОТРИЛ

(57) 1 Комбинации од антагонист на 5-НТЗ рецептор со рацекадотрил или дексекадотрил.

Има уште 18 патентни барања.

(51) **A 61K 9/70, 31/565**

(11) **4186**

(13) T1

(21) **2010/119**

(22) 05/05/2010

(45) 31/08/2012

(30) 20030078881 12/12/2003 EP

(96) 10/12/2004 EP04078365.6

(97) 10/02/2010 EP1541137

(73) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Langguth, Thomas; Bracht, Stefan, Dr.; Dittgen, Michael, Prof.Dr.; Huber, Petra and Schenk, Drik

(54) СИСТЕМ ЗА ТРАНСДЕРМАЛНА ИСПОРАКА НА ГЕСТОДЕН

(57) 1 Состав за трансдермална испорка кој содржи слој кој содржи лек кој содржи Гестоден или негов естер и носач одбран од групата составена од полиизобутилени, полибутени, полиизопрени, полистирени, стирен изопрен стирен блок полимери, стирен бутадиен стирен блок полимери и нивни мешавини, каде што слојот што содржи лек има растворливост за наведениот Гестоден од не повеќе од 3% по тежина од слојот кој содржи лек, и каде што Гестоденот или неговиот естер е присутен во количина која е во опсег помеѓу 0.5 и 3% по тежина од слојот кој содржи лек.



Има уште 21 патентни барања.

(51) **A 61K 9/14, 31/485, A 61P 25/04**

(11) **4187**

(13) T1

(21) **2010/122**

(22) 06/05/2010

(45) 31/08/2012

(30) 20030464323P 21/04/2003 US

(96) 19/04/2004 EP04759980.8

(97) 24/02/2010 EP1615615

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**

2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg, LU

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) OSHLACK, Benjamin; HUANG, Hua-Pin;
CHASIN, Mark; VAN BUSKIRK, Glenn and VASHI,
Vijay

(54) **ПРОИЗВОДИ ОТПОРНИ НА
РАСИПУВАЊЕ ЗА ОПИОИДНА ИСПОРАКА**

(57) 1 Фармацевтски производ кој содржи:


а) мнозинство екструдирани честички, секоја од честичките содржи опиоиден антагонист дисперзиран во матрикс;

б) слој кој покрива барем дел од екстудираниите честички; матриксот и слојот го одделуваат опиоидниот антагонист во неоштетена дозирна форма, и

второ мнозинство фармацевтски прифатливи честички, секоја од второто мнозинство честички содржи опиоиден агонист дисперзиран во матрикс, каде што матриксот на првото мнозинство честички содржи прв хидрофобен материјал, каде што слојот содржи втор хидрофобен материјал во количина од околу 5% до околу 30%, од околу 16% до околу 30%, од околу 20% до околу 29% или од околу 22% до околу 28% од тежината на екстудираниите честички и каде што матриксот на второто мнозинство честички содржи трет хидрофобен материјал, честичките со опиоиден агонист подобро да се формирани со екструзија.

Има уште 15 патентни барања.

Датум-приспособена плазма концентрација преку време на натрексон за пример 1



Слика 1

(51) A 61K 39/155

(11) 4188

(13) T1

(21) 2010/132

(22) 18/05/2010

(45) 31/08/2012

(30) 20050674583P 25/04/2005 US

(96) 14/04/2006 EP06750224.5

(97) 24/03/2010 EP1881845

(73) **Merial Ltd.**

3239 Satellite Blvd. Duluth, GA 30096, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) AUDONNET, Jean, Christophe, Francis

(54) **ВАКЦИНИ ЗА НИПАХ ВИРУС**

(57) 1 Авипокс изразувачки вектор којшто се состои од полинуклеотид којшто кодира гликопротеин на Нипах вирус; кадешто авипокс изразувачкиот вектор е канарипокс вектор.

Има уште 9 патентни барања.

453

1	acacacacac	ggagacatag	gacacgttaa	aatatatcac	gtattttttt	aacttaggaa
61	acacacacac	cacttttggg	cttgggttag	gacccctcac	aaatatatca	tcacgtggaa
121	tactttttga	ggagcggctg	gttttttagg	ttatcaatct	aagttaggga	gaatcgggag
181	ggtagtgcca	ggcaattgta	ctttggcaac	caagatcaag	atattttgat	cagctactaa
241	tagtcacag	ctcagatggg	aactaacatt	gtttgcactt	gatgtgatta	gatctccag
301	gtgtgacag	tcaatgaag	ttggagctgc	tttccacctc	atctctatgt	atccagggag
361	acccggggct	ctcattagaa	gtctctctca	tgcacccgag	atctgaagct	taataataga
421	tttgttgatc	atgttcaacg	gattcaacct	aatggggagg	agagcgacaa	aggtccagg
481	ggagatggaa	gggttgatga	gaatctctaa	aactgctcga	gacagcgaca	agggaaacac
541	acttttttgt	gacagcgag	cttaaggcct	acggtaacaa	gacatgagca	ccctggtctc
601	tgcagtttgc	acctacggg	ccacagatcg	gactcgtatc	gctaaagcag	ttacagcttc
661	cgacactgcc	ggggaaagtg	aaactagag	atgggtctaa	tacgtccaac	aaaagagagt
721	caatccgttc	tttgtctcaa	ctcagcaatt	gctaaacaga	atgggaatcc	tgcctctcca
781	gagctctaca	tacaggaagt	tcatggttga	gactcctcta	gaagtccaga	aaggaggatc
841	tgtctaaagg	agagcagtag	aaataacttc	agcactcgga	aactatgttc	aggaactcgg
901	tatggcagga	ttcttcgaaa	ccctcagatt	cgggttgagg	ccacggtctc	cagcacttgc
961	actcaacgaa	ttcacacgaa	acctcaacaa	gctcaaaagc	tgtagtctac	tctccagaga
1021	aattggccca	agagcccttc	atatggttgt	ttttgaagaa	tcaattcaga	ctaaatttgc
1081	cccttgaggg	tacccattat	tgttgagctt	tgccatgggt	gttgctacta	ctattgacg
1141	gtctatgggt	gcaattgata	tcaattgttg	tatatctggg	ctcatgtatt	tcagatcagg
1201	cccaaaatca	cgacgtcacc	atgctggagg	aattgactag	aaactggaaa	atgacttggg
1261	actaaagttc	gatcaagttg	cagaactcgc	gtgtcagatt	caggaaacat	cagcaggagc
1321	gaaagagagt	aatgttccgg	ctagagaggc	aaatttttgt	gcaggagggt	tgctctatgg
1381	aggaagtagt	caagatctac	atgaggggga	agaaacttat	gacacagctg	gcagcagctc
1441	agttaccttc	aaaagggaga	tgaattattc	atcccttgat	gcaggttggg	cgagagtttc
1501	tgtgagcacc	tcggttggga	ccagattgac	taattcttta	ctaaactcca	gatcaagact
1561	gggtgcacaa	ggagcgaag	aagcgccttc	ctcaatcgta	acagatgata	cagcaatcag
1621	cacagacaaa	caaggggaat	cagagagaaa	gataataaca	gacctcaaac	ctgtctcaaa
1681	tgcacttgat	ttctgcagag	ctgatgtgtg	acgtcatttt	caattattct	aaagtatcca
1741	aaatcttttc	tatagtcaac	tatcataata	cgaactaag	ggatcaacca	tatcaagttt
1801	agcaactgtt	ttaattatct	taataaagtg	ataacttttt	atgggcaaac	cgaaacacca
1861	atgtctacat	gtaaattgag	ctttggtatt	gcaattctat	actgtgtcaa	aatcttgaa
1921	tatttgatga	atttctacca	ctatagagtt	atcaagattt	taattatata	tttgttgag
1981	atctttggac	atgatttaca	caatacactc	tactgaagc	aaattttcca	tttactatct
2041	aaggaactatt	tccatctctt	tcaatggtaa	ttggttatga	aggtttctta	atttcaatca
2101	gtctactgtt	ttgcactgga	atatacacta	ctctctacct	ctattcttcc	tttatacttc
2161	tgttattttt	ttgatagttc	acttaacttg	acccaggtct	accaggttat	gctgcacaa
2221	gttaactgca	atcttcacat	agatttaaca	taattcttga	taatacactt	tttgtactac
2281	taactctact	agaaacactt	aggatccaag	agatttatct	agagatctcc	ttttaggctt
2341	agcaactcatt	agttgagagt	tcaacttgca	aaactctaac	cttcaactta	atcaacttcc
2401	atccaatgga	taaatcgaga	ctagtaaatg	atgggctcaa	tatttatgac	tttatccaga
2461	agaccccaaa	agaaatcaga	agacatcaag	gacgatcag	tattcaacaa	ccagcaatca
2521	agagatcaaa	aaaagccttg	gaagattttc	tgcagtgcac	cagtggagaa	tctgaacaa
2581	ttgagggggg	aatgtctag	gatgtgggag	atgttgaaag	agaaacttgc	ggagatctat
2641	ccagtacttc	ttccacagat	ggaactattg	gaagagaggt	gtgaaacaaa	cgtagctggg
2701	cgagaggtta	agatgacata	caactggccc	cagtggttat	agacgttgta	tcaactgata
2761	atggagggga	atgacagga	tatggatttt	attcaagccc	ttagagaggg	tggagtgttt
2821	acacactcag	agcaaacact	gggaattgtt	gtcttgata	tgttgaaag	atgtgtgctt
2881	atgtctccga	aatttcagtt	tctaaagag	atcgggaac	tgaatcagtt	catctctaga
2941	ataaacatca	tactcaagga	ctgaaatcca	cagcagtaac	gttcaactcg	agaaactgtc
3001	ctgactctgc	aaaagactct	ctgtgtattg	ctgaaactca	ctacgggata	ggagtttaag
3061	atcaaaacgt	tgtgctcctac	actagcagaa	atgtcaattt	ggacagcata	aaatttgtac
3121	ctacagatga	cgaaagggca	gatacgtttg	aattcgaaag	taagtttga	cgaaactcca

COVER 14 COVER 1 OF 38

(51) C 07D 209/42, A 61K 31/33, A 61P 29/00, C 07D 401/12, 403/12, 405/12, 413/12, 417/12

(11) 4136

(13) T1

(21) 2010/135

(22) 19/05/2010

(45) 31/08/2012

(30) 055068 07/01/2005 FR

(96) 04/01/2006 EP06704665.6

(97) 10/03/2010 EP1841737

(73) Sanofi - Aventis

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) EVANNO, Yannick; DUBOIS, Laurent and MALANDA, Andre

(54) **ДЕРИВАТИ НА N-(ХЕТЕРОАРИЛ)-1Н-ИНДОЛ-2-КАРБОКСАМИДИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛИГАНДИ НА РЕЦЕПТОРОТ ВАНИЛОИД TRPV1**

(57) 1 Соединение претставено со формулата (I):



назначено со тоа што:

n е еднакво на 0, 1, 2 или 3;

X1, X2, X3, X4, Z1, Z2, Z3, Z4 и Z5 претставуваат, независно еден од друг, атом на водород или халоген или C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6-алкокси, C1-C6-флуороалкокси, цијано, C(O)NR1R2, нитро, NR1R2, C1-C6-тиоалкилна, -S(O)-C1-C6-алкилна, -S(O)2-C1-C6-алкилна, SO2NR1R2, NR3COR4, NR3SO2R5 или арилна група, при што наведениот арил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген и C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6-


алкокси, C1-C6-флуороалкокси, нитро или цијано група;

R1 и R2 претставуваат, независно еден од друг, атом на водород или C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска или арилна група; или R1 и R2, заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат азетидинска, пиролидинска, пиперидинска, азепинска, морфолинска, тиоморфолинска, пиперазинска или хомопиперазинска група, при што оваа група може да биде супституирана со C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска или арилна група;

R3 и R4 претставуваат, независно еден од друг, атом на водород или C1-C6-алкилна или арилна група;

R5 претставува C1-C6-алкилна или арилна група;

W претставува споена бициклична група со формулата:



која е поврзана со азотниот атом преку позициите 1, 2, 3 или 4; A претставува 5- до 7-член хетероциклически кој содржи од еден до три хетероатоми одбрани од O, S и N; при што јаглеродните атоми на A може да бидат супституирани со една или повеќе групи одбрани од атом на водород и C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, арилна, арил-C1-C6-алкиленска, оксо или тито група;

азотните атоми на A може да бидат супституирани со R6, кога азотот е соседен на јаглероден атом супституиран со оксо група, или со R7 во другите случаи;

R6 претставува атом на водород или C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, C1-C6-

флуороалкилна, арил-С1-С6-алкиленска или арилна група;

R7 претставува атом на водород или С1-С6-алкилна, С3-С7-циклоалкилна, С3-С7-циклоалкил-С1-С3-алкиленска, С1-С6-флуороалкилна, арил-С1-С6-алкиленска, С1-С6-алкил-С(О)-, С3-С7-циклоалкил-С1-С3-алкилен-(СО)-, С1-С6-флуороалкил-С(О)-, С3-С7-циклоалкил-С(О)-, арил-С(О)-, арил-С1-С6-алкилен-С(О)-, С1-С6-алкил-С(О)2-, С1-С6-флуороалкил-С(О)2-, С3-С7-циклоалкил-С(О)2-

, С3-С7-циклоалкил-С1-С3-алкилен-С(О)2-, арил-С(О)2- или арил-С1-С6-алкилен-С(О)2- или арилна група; и

W е различно од индолил;

сулфурните атоми на хетероцикликот А може да бидат во оксидирана форма;

азотните атоми на хетероцикликот А може да бидат во оксидирана форма;

во вид на база или киселинска адитивна сол, како и во вид на хидрат или солват.

Има уште 16 патентни барања.

(51) **A 61K 31/167, 31/573, 9/72**

(11) **4138** (13) T1

(21) **2010/137** (22) 25/05/2010

(45) 31/08/2012

(30) 0200312 01/02/2002 SE

(96) 29/01/2003 EP08166881.6

(97) 07/04/2010 EP2036549

(73) **AstraZeneca AB**

151 85 Sodertalje, SE

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Govind, Nayna and Marlow, Maria

(54) **НОВ СОСТАВ**

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи

формотерол, будесонид, HFA 227, PVP и PEG,

во кој PVP е присутно во количина од 0.001%

w/w. Има уште 12 патентни барања.

Слика 1: Шематски за OSCAR уредување



Слика 1/16

(51) **C 07D 235/02, A 61K 31/4188, 31/437, A 61P 29/00, C 07D 471/04, 487/04**

(11) **4139**

(13) T1

(21) **2010/138**

(22) 25/05/2010

(45) 31/08/2012

(30) 0601007 03/02/2006 FR

(96) 01/02/2007 EP07730900.3

(97) 07/04/2010 EP1987010

(73) **Sanofi - Aventis**

174, Avenue de France 75013 Paris, FR


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) EVANNO, Yannick; EVEN, Luc;
RAKOTOARISOA, Nathalie; MALANDA, Andre;
DUBOIS, Laurent; MACHNIK, David and GILLE,
Catherine

(54) **ТРИЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ НА N-ХЕТЕРОАРИЛ КАРБОКСАМИДИ КОИ СОДРЖАТ БЕНЗИМИДАЗОЛНА ГРУПА, НИВНО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение претставено со формулата (I):



назначено со тоа што:

А, заедно со врската C-N на бензимидазолната единица со која е поврзан, формира 4- до 7-член моноцикличен хетероциклически или моноциклически хетероарил, кој содржи од еден до три хетероатоми одбрани од О, S и N, вклучително и азотниот атом на бензимидазолната единица;

Р е 8-, 9-, 10- или 11-член бициклически хетероциклически или бициклически хетероарил, кој содржи од 1 до 6 хетероатоми одбрани од N, О и S; при што Р е поврзан со групата -C(Y)- со јаглероден атом;

под услов, кога А е 7-член заситен хетероциклически, Р да биде различно од 2,3-дихидро-1,4-бензодиоксанска група, 1-бензопиран-2-онска група и изоиндолна група;

R1 претставува еден до четири атоми или групи, кои може да бидат исти или различни, одбрани од атом на водород, атом на халоген, како и

оксо, тие, C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, арилокси-C1-C6-алкилна, хетероарилокси-C1-C6-алкилна, арил-C1-C3-алкиленокси-C1-C6-алкилна, хетероарил-C1-C3-алкиленокси-C1-C6-алкилна, арилтио-C1-C6-алкилна, хетероарилтио-C1-C6-алкилна, арил-C1-C3-алкилентиио-C1-C6-алкилна, хетероарил-C1-C3-алкилентиио-C1-C6-алкилна, C1-C6-алкокси, C3-C7-циклоалкилокси, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленокси, C1-C6-флуороалкокси, цијано, C(O)NR4R5, нитро, NR4R5, C1-C6-тиоалкилна, C3-C7-циклоалкилтио, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкилентиио, -S(O)-C1-C6-алкилна, -S(O)-C3-C7-циклоалкилна, -S(O)-C1-C3-алкилен-C3-C7-циклоалкилна, C1-C6-алкил-S(O)2-, C1-C6-флуороалкил-S(O)2-, C3-C7-циклоалкил-S(O)2-, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкилен-S(O)2-, SO2NR4R5, SF5, NR6C(O)R7, NR6SO2R8, R4R5NC(O)-C1-C3-алкиленска, арилна, хетероарилна, арил-C1-C5-алкиленска, хетероарил-C1-C5-алкиленска, арилокси, арилтио, хетероарилокси или хетероарилтио група;

при што наведените хетероарилни или арилни групи на R1 може да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти R9, кои може да бидат исти или различни;

под услов, кога R1 е прикачен за азотниот атом на Р, тогаш R1 да биде различен од атом на халоген, како и од оксо, тие, цијано, нитро, SF5, NR4R5, C1-C6-тиоалкилна, тиеарилна, тиехетероарилна, C1-C6-алкокси, арилокси, хетероарилокси, -NR6COR7 и NR6SO2R8 група;

Y е атом на кислород или сулфур;

R2 претставува атом на водород, атом на халоген, или C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна или C1-C6-алкокси група;

R3 претставува еден до три атоми или групи, кои може да бидат исти или различни, одбрани од атом на водород, атом на халоген и C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, C1-C6-

флуороалкилна, хидроксилна, C1-C6-алкокси, C3-C7-циклоалкилокси или C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленокси група, кога R3 е прикачен за јаглороден атом;

или

R3 претставува еден до два атоми или групи, кои може да бидат исти или различни, одбрани од атом на водород, атом на халоген и C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, арил-C(O)-, C1-C6-алкил-C(O)-, C3-C7-циклоалкил-C(O)-, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкилен-C(O)-, C1-C6-флуороалкил-C(O)-, арил-S(O)2-, C1-C6-алкил-S(O)2-, C1-C6-флуороалкил-S(O)2-, C3-C7-циклоалкил-S(O)2-, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкилен-S(O)2-, C1-C6-алкил-O-C(O)-, арил-C1-C3-алкил-O-C(O)-, C3-C7-циклоалкил-O-C(O)-, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкилен-O-C(O)-, C1-C6-флуороалкил-O-C(O)-, арил-O-C(O)- или хетероарил-O-C(O)- група, кога R3 е прикачен за азотен атом;

R4 и R5 се, независно еден од друг, атом на водород или C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, арил-C1-C5-алкиленска или арилна група; или R4 и R5, заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат азетидинска, пиролдинска, пиперидинска, азепинска, морфолинска, тиоморфолинска, пиперазинска или хомопиперазинска група, при што групата NR4R5 може да биде супституирана со C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, арил-C1-C6-алкиленска, арилна, хетероарилна, арил-S(O)2-, C1-C6-алкил-S(O)2-, C1-C6-флуороалкил-S(O)2-, C3-C7-циклоалкил-S(O)2-, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкилен-S(O)2-, арил-C(O)-, C1-C6-алкил-C(O)-, C3-C7-циклоалкил-C(O)-, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкилен-C(O)-, C1-C6-флуороалкил-C(O)-, хидроксилна, C1-C6-алкилокси, C1-C6-флуороалкилна, арилокси-C1-

C6-алкиленска, арилокси, хетероарилокси-C1-C6-алкиленска или хетероарилокси група;

R6 и R7 се, независно еден од друг, атом на водород, или C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, арил-C1-C6-алкиленска или арилна група; или R6 и R7 заедно формираат 4- до 7-член лактам кој го содржи азотниот атом, како и групата C(O) на која тие се прикачени;

R8 претставува C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, арил-C1-C6-алкиленска или арилна група;

или R6 и R8 заедно формираат 4- до 7-член султам кој го содржи азотниот атом и групата S(O)2 на која тие се прикачени;

R9 претставува атом на халоген, или C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6-алкокси, C1-C6-флуороалкокси, нитро, цијано, NR4R5, R4R5N-C1-C3-алкиленска, арилна, хетероарилна, арилокси, арилтио, хетероарилокси или хетероарилтио група, при што наведените хетероарилни или арилни групи може да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти одбрани од атом на халоген и C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6-алкокси, C1-C6-флуороалкокси, нитро, цијано, NR4R5 или R4R5N-C1-C3-алкиленска група;

сулфурните атоми на хетероцикликот А може да бидат во оксидирана форма (S(O) или S(O)2);

азотните атоми може да бидат во оксидирана форма (N-оксид); во вид на база или киселинска адитивна сол, како и во вид на хидрат или солват;

при што се исклучува 2-(2-хлорофенил)-1,3-диоксо-N-(7,8,9,10-тетрахидро-6H-азепино[1,2-a]бензимидазол-3-ил)изоиндолин-5-карбоксамид. Има уште 15 патентни барања.

(51) **C 12N 7/00, A 61K 39/12**(11) **4143**

(13) T1

(21) **2010/193**

(22) 08/07/2010

(45) 31/08/2012

(30) 10144903 12/09/2001 DE

(96) 11/09/2002 EP02777068.4

(97) 05/05/2010 EP1427817

(73) **Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH
Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) VORLOP, Jurgen; FRECH, Christian;
LUBBEN, Holger and GREGERSEN, Jens-Peter(54) **РАЗМНОЖУВАЊЕ НА ВИРУСИ ВО
КЛЕТОЧНА КУЛТУРА**(57) 1 Метода за добивање фармацевтско или
дијагностичко средство, која ги опфаќа чекорите
на:

(а) инфицирање на MDCK клетки со вирус;

(б) култивирање на MDCK клетките после
инфекција во клеточна култура под услови кои
овозможуваат размножување на вирусите и во
исто време има за цел дополнително, барем
двократно размножување на клетките преку
зголемување на вкупниот волумен на култура,
назначена со тоа што вирусот е одбран од
групата составена од вируси од Европски
енцефалитис предизвикан од крлеж (ТВЕ) и
сродните источни (Руски или други) форми,
Јапонски енцефалитис вирус, денга грозница,
вирус на жолта треска, вирус на бенисло,
хепатитис А вирус или ротавирус.

Има уште 26 патентни барања.

(51) **C 07D 401/14, A 61K 31/14, A 61P 25/18, C
07D 413/14**(11) **4148**

(13) T1

(21) **2010/195**

(22) 09/07/2010

(45) 31/08/2012

(30) 642058 P 07/01/2005 US

(96) 22/12/2005 EP05824101.9

(97) 30/06/2010 EP1841757


(73) **Pfizer Products Inc.****Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) VERHOEST, Patrick, Robert; HELAL,
Christopher, John; HOOVER, Dennis, Jay and
HUMPHREY, John, Michael(54) **ХЕТЕРОАРОМАТСКИ СОЕДИНЕНИЈА НА
ХИНОЛИН И НИВНА УПОТРЕБА КАКО PDE 10
ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формулата I

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што:

Z е

секое R1 е независно одбрано од група
составена од водород и халоген;HET1 е одбрано од група составена од
моноцикличен хетероарил и бицикличен
хетероарил, каде што моноцикличниот и
бицикличниот хетероарил може евентуално да
се супституирани со барем едно R4;R4 е одбрано од група составена од C1 до C8
алкил и C1 до C8 алкил супституиран со
супституент одбран од групата составена од -
OR8 и -NR8R8, каде што секое R8 е независно
одбрано од група составена од водород и C1 до
C8 алкил;HET2 е моноцикличен хетероарил одбран од
група составен од 4-пиридил, 4-пиридазин и
изоксазол, каде што моноцикличниот хетероарил
може да е супституиран со барем едно R5;

секое R5 е независно одбрано од група составена од халоген и C1 до C8 алкил;
 B1 и B2 се соседни атоми во HET1 кои се независно одбрани од група составена од јаглерод и азот;
 врска j е ковалентна врска помеѓу Z и B2;
 врска k е врска во HET1 помеѓу B1 и B2;
 X и X1 се секое независно одбрани од група составена од кислород и C(R2)2; под услов да барем едно од X и X1 е јаглерод;
 секое R2 е независно одбрано од група составена од водород и C1 до C8 алкил;
 Y е јаглерод супституиран со R6, каде што секое R6 е независно одбрано од група составена од

водород, халоген, C1 до C8 алкокси и -NR7R7, и секое R7 е независно C1 до C8 алкил;
 "хетероарил" се однесува на ароматски групи кои содржат еден или повеќе хетероатоми, вклучително мултициклични групи кои содржат еден или повеќе хетероатоми каде што барем еден прстен од групата е ароматски; и
 p е 1 или 2.

Има уште 19 патентни барања.

(51) **A 61K 31/4745, 31/138, 31/47, A 61P 35/00**

(11) **4149** (13) T1
 (21) **2010/209** (22) 28/07/2010
 (45) 31/08/2012

(30) 275627 15/03/2001 US
 (96) 15/03/2002 EP02732758.4
 (97) 17/06/2009 EP1439839

(73) **Aventis Pharma S.A.**


20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) BISSERY, Marie-Christine

(54) **КОМБИНАЦИЈА КОЈА СОДРЖИ КОМБРЕТАСТАТИН И АНТИКАНЦЕРНИ СРЕДСТВА**

(57) 1 Фармацевтска комбинација која содржи ефикасно количество на антиканцерно соединение одбрано од групата која се состои од Таксотер, винорелбин и доксорубицин, во комбинација со ефикасно количество на комбретастатин, за третирање на цврсти тумори, **назначена со тоа што** наведениот комбретастатин е претставен со следната формула:



Има уште 1 патентни барања.

(51) **E 01F 15/04**

(11) **4131** (13) T1
 (21) **2010/221** (22) 12/08/2010
 (45) 31/08/2012

(30) 188188P 10/03/2000 US
 (96) 12/03/2001 EP01918558.6
 (97) 21/07/2010 EP1265866

(73) **Euro-Celtique S.A.**

1653 Luxembourg, LU


(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
 ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) HOGENKAMP, Derk,J.; NGUYEN, Phong and SHAO, Bin


(54) **ПИРИДИНИ, ПИРИМИДИНИ, ПИРАЗИНИ И ТРИАЗИНИ ЗАМЕНЕТИ СО АРИЛ И НИВНАТА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение кое има Формула I:



или фармацевтски прифатлива сол, естер, амид или солват од тоа, при што:

Y е



или R7, под услов ако Y е R7, R1 е аминокарбонил;

A1, A2 и A3 се независно CR2 или N, под услов ако A1, A2 и A3 не се сите N во исто време;

R1 е селектиран од групата која што се состои од алкил незадолжително заменет со еден или повеќе халоген, хало(C1-6)алкил, хидрокси(C1-6)алкил, амино(C1-6)алкил, хидрокси, нитро, C1-балкил, алкокси, и амино, амино, алкилтио, C(O)R8, SO2R8, OC(O)NH2, 2-имидазолинил, 2-имидазолил, 3-пиразолил, 5-изоксазолил, и 3-(1,2,4)-триазолил;

секој R2 е селектиран од групата која што се состои од водород, алкил, алкенил или алкинил незадолжително заменети со еден или повеќе од халоген, хидрокси, циклоалкил, цијано, амино, алкиламино, диалкиламино, алкокси, аминокарбонил, акиламинокарбонил, ариламинокарбонил, аралкиламинокарбонил, алкилкарбониламино, арилкарбониламино и аралкилкарбониламино;

R3, R4, R5, и R6 се независно селектирани од групата која што се состои од водород, алкил, алкенил, алкинил, халоген, халоалкил, хидроксиалкил, хидрокси, нитро, амино, цијано, амид, карбоксиалкил, алкоксиалкил, уреидо, ациламино, тиол, ацилокси, азидо, алкокси, карбокси, карбониламино и алкилтио;

R7 е алкил незадолжително заменети со еден или повеќе од халоген, хало(C1-6)алкил, хидрокси(C1-6)алкил, амино(C1-6)алкил, хидрокси, нитро, C1-балкил, алкокси и амино;

R8 е селектиран од групата која што се состои од алкил, алкенил, алкинил, OR9, амино, алкиламино, диалкиламино, алкениламино, диалкиламиноалкенил, диалкиламиноалкиламино, диалкиламиноалкениламино, алкиламиноалкениламино, хидроксиаминоалкениламино, циклоалкил, хетероциклоалкил, циклоалкилалкиламино, хетероциклоалкиламино, арил, ариалкил, арилалкенил, арилакинил и арилалкиламино, од кои сите може да бидат незадолжително заменети со еден или повеќе од, хало(C1-6)алкил, хидрокси (C1-6)алкил, амино (C1-6)алкил, хидрокси, нитро, C1-балкил, алкокси и амино, под услов ако R8 не е OR9 кога R1 е SO2R8; при што

R9 е селектиран од групата која што се состои од водород, алкил незадолжително заменет со еден или повеќе од халоген, хало(C1-6)алкил, хидрокси(C1-6)алкил, амино(C1-6)алкил, хидрокси, нитро, C1-6 алкил, алкокси и амино и еден алкален метал; а

X е еден од O, S, NH, или CH2 кога Y не е R7; или

X е еден од O, S, NH, CH2 или отсутен кога Y е R7;

под услов ако:

1) R2 не е метокси ако R5 е трифлуорометил, R6 е H, X е O а R1 е SO2CH2Ph

2) R2 не е NH2 ако R1 е метилтио, X е O и две од A1, A2 и A3 се N;

3) R2 не е метил ако R1, е SO2R8, при што R8 е метилфенил, R3 и R4 се метокси, X е S и две од A1, A2 и A3 се N; или

4) R2 не е CCl3 ако R1 е CCl3, X е S и две од A1, A2 и A3 се N;

5) R1, и R2 не се NH2 ако X е O или S и две од A1, A2 и A3 се N; или

6) соединението со формула I не е N-[4-амино-6-(4-феноксифенил)-1,3,5-триазин-2-ил]ацетамид.

Има уште 35 патентни барања.

(51) **B 65D 71/00, B 65B 25/14, 63/02, B 65D 85/16**

(11) **4178**

(13) T1

(21) **2011/21**

(22) 20/01/2011

(45) 31/08/2012

(30) 09150426.6 13/01/2009 EP

(96) 13/01/2009 EP09150426.6

(97) 29/12/2010 EP2206656

(73) **URSA Insulation, S.A.**

Paseo de Recoletos, 3, 28004 Madrid, ES

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Hillen, Frank, Dr. and Coll, Carlos

(54) **ПАКЕТ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД МИНЕРАЛНА
ВОЛНА, МОДУЛИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ТАКВИ
ПАКЕТИ И ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ТАКВИ ПАКЕТИ**

(57) 1. Пакет (10) кое се состои од мноштво на ролни (1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d) или пакети на панели (22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 22g, 22h) од минерална волна, особено фиберглас изолационен материјал, каде што
- секоја ролна (1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d) или пакет (22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 22g, 22h) на панелите се одржува во компресирана состојба;

- мноштвото од ролни (1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d) или пакети на панели (22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 22g, 22h) се групирани во еден модул (6), соодветно;

- мноштвото модули (6a, 6b, 6c) се наредени на површина подршка (8) од пакетот (10), така што модулите се во исправена положба, со на предната површина на ролните или пакетите од панелитеод еден ред кои стојат на површина подршка;


- модулите (6; 6a, 6b, 6c) се во компресирана состојба и спакувани во амбалажа (3) од пластична фолија; и

- модулите (6a, 6b, 6c) се наредени едни до други на површина подршка (8) и се се држат заедно на површината подршка (8), по можност спакувани дополнително во пластична фолија за завиткување (9);

се карактеризира по тоа што

- секој модул (6; 6a, 6b, 6c) е формирана од страна на најмалку два реда (13) од ролни (1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d) или пакети на панели (22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 22g, 22h), барем два такви редови

(13) се подредени на врвот едни на други така што ролните или пакети на панелите се допираат едни со други со нивните предни површини;



Има уште 19 патентни барања.

(51) **A 61K 9/08, 38/26, 47/26**(11) **4130**

(13) T1

(21) **2011/97**

(22) 04/04/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20070948855P 10/07/2007 US

(96) 09/07/2008 EP08772467.0

(97) 23/02/2011 EP2175834

(73) **ELI LILLY AND COMPANY****Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) NG, Kingman

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА НА GLP-1-FC****ФУЗИРАЧКИ ПРОТЕИН**

(57) 1 Формулација на стабилен раствор којшто содржи ефективен терапевтски износ на GLP-1-FC фузирачки протеин во цитратен пуфер со полисорбат-80 во опсег од 0.01% до 0.05% (w/v), манитол во опсег од 4.3% до 5.0% (w/v) и каде што растворот има рН во опсег од рН 6 до 7. Има уште 14 патентни барања.

(51) **A 61K 39/395, 38/34, C 07K 14/68, 14/725, 16/46, C 12N 15/11, 15/16, 15/62, 15/86, 5/10**(11) **4177**

(13) T1

(21) **2011/116**

(22) 19/04/2011

(45) 31/08/2012

(30) 0621960P 25/10/2004 US

(96) 25/10/2005 EP05819741.9

(97) 16/03/2011 EP1812046

(73) **Centocor Ortho Biotech Inc.****800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) CUNNINGHAM, Mark; STOJANOVIC-SUSULIC, Vedrana; O'NEIL, Karyn; HUANG, Chichi and LUO, Jeffrey

(54) **МЕЛАНКОРТИН РЕЦЕПТОРНИ ВРЗУВАЧКИ МИМИЧКИ ТЕЛА, СОСТАВИ, ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ**

(57) 1 Полипептид во согласност со формулата (I):

(Mp-Lk-v2-Hg-CH2-CH3)(t) (I)

кадешто Mp е меланокортин рецептор врзувачка молекула, Lk е полипептид или хемиска врска, V₂ е дел на C-завршеток на имуноглобулински варијабилан регион, Hg е барем дел од имуноглобулински варијабилан зглобен регион, C_{H2} е имуноглобулинска тешка низа C_{H2} константен регион и C_{H3} е имуноглобулинска тешка низа C_{H3} константен регион и t е независно цел број од 1 до 10.



Има уште 17 патентни барања.

(51) **A 61K 31/495, 35/56, A 61P 35/00**

(11) **4202**

(13) T1

(21) **2011/151**

(22) 19/05/2011

(45) 31/08/2012

(30) 19990011183 13/05/1999 GB; 19990011346 14/05/1999 GB; 19990018534 05/08/1999 GB; 19990027005 15/11/1999 GB; 19990027106 16/11/1999 GB and 20000007637 29/03/2000 GB

(96) 15/05/2000 EP06014005.0

(97) 09/03/2011 EP1716853

(73) **Pharma Mar, S.A**

28760 Madrid, ES

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CVITKOVIC, Esteban; DEMETRI, George

Daniel; Guzman, Cecillia; Lopez Lazaro, Luis;

Jimeno, Jose; Misset, Jean Louis; Twelves, Chris

and Von Hoff, Daniel D.

(54) **УПОТРЕБА НА СОЕДИНЕНИЕТО ЕТ743 ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР**

(57) 1 ЕТ743 за употреба при третирање на човечкото тело против канцер, вклучително давање на ЕТ743 со интравенозна инфузија, во доза од 1500 микрограми на м2 од телесната површинска област, во текот на 24 часа, при што канцерот е саркома, водејќи до клиничко подобрување.

Sched.	Pts	Dose	RD*	Cycles	Tumor Type	Previous Chem. Lines	Response	Time to progression (months)
1h	40	585	1000	10	Melanoma	-	pCR	29+
3h	32	1500	1650	10	Leiomyosarcoma	1	CR	12
		1650		13+	Colon Stromal Sarcoma	1	PR	10+
		1650		5+	Gastric Stromal Sarcoma	1	MR	4+
		1650		5+	Gastric Stromal Sarcoma	1	MR	4+
24h	52	1500	1500	5	Osteosarcoma	4	PR	2
		1500		12	Liposarcoma	2	PR	15+
		1800		3	Breast	2	PR	3
dx5	42	325x5	1625	6	Leiomyosarcoma	1	MR (27%)	4
		325x5		7	Ovarian	7	MR+fall CA 125	6
72h	21	1200	1050	8	Mesothelioma	1	MR (41%)	5
		1200		4	Ocular Melanoma	-	Mixed R	2
Total Pts		187						

Има уште 14 патентни барања.

(51) A 61K 35/32

(11) 4203

(13) T1

(21) 2011/152

(22) 19/05/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20050050450 13/06/2005 KR

(96) 03/08/2005 EP05774219.9

(97) 30/03/2011 EP1890713

(73) Sewon Cellontech Co., Ltd.

10, 11th., Goodmorning-Shinhan Tower 23-2,
Yoido-Dong Youngdeungpo-Gu, Seoul 150-712,
KR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) JANG, Jae-Deog; PARK, Hyun-Shin; CHANG,
Cheong-Ho; JUNG, Soo-Jin; LEE, Sae-Bom and
KO, Chang-Kwon

(54) **СОСТАВ ОД ОСТЕОБЛАСТИ ОД ПОЛУ-СТВРДНАТ МЕШАН ФИБРИН ЗА АГЛУТИНАЦИЈА НА ФРАКТУРА ОД КОСКА И МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИОТ**

(57) 1 Полу-тврд состав од остеобласти што содржи фибрин за лечење фрактура на коска назначен со тоа што составот е подготвен со

метода што опфаќа:култивирање/размножување изолирани остеобласти од коскено ткиво во алфа модификација на Минимален Есенцијален Медиум (алфа-MEM) за да се подготви суспензија од остеобласти; и мешање на резултантната суспензија од остеобласти со фактор на коагулација за да се подготви терапевтско средство од остеобласти, каде што наведениот фактор на коагулација е мешавина од тромбин и фибриноген, каде што чекорите на подготвување на терапевтското средство вклучуваат: растворање лиофилизиран тромбин во течен алфа-MEM и потоа мешање 1 до 100 IU/mL од растворениот тромбин со мешаниот состав од остеобласти, и растворање лиофилизиран фибриноген во течен алфа-MEM и потоа мешање 20 до 100 IU/mL од растворениот фибриноген со мешаниот состав од остеобласти што содржи тромбин мешан во истиот.



Нема други патентни барања.

(51) **A 61K 31/4412, A 61P 11/00**

(11) **4204**

(13) T1

(21) **2011/154**

(22) 25/05/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20080113107P 10/11/2008 US;
20090228943P 27/07/2009 US; 20090428393
22/04/2009 US and 20090553292 03/09/2009 US
(96) 06/11/2009 EP09252572.4

(97) 30/03/2011 EP2191831

(73) **Intermune, Inc.**

3280 Bayshore Boulevard Brisbane, CA 94005-1021, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Bradford, Williamson Ziegler and Szwarcberg, Javier

(54) **МОДИФИЦИРАН ТРЕТМАН СО ПИРФЕНИДОН ЗА ПАЦИЕНТИ СО АТИПИЧНА ФУНКЦИЈА НА ЦРНИОТ ДРОБ**

(57) 1 Пирфенидон за употреба во третирање пациент со идиопатска пулмонарна фиброза (IPF), наведениот пациент покажувал Степен 2 абнормалност во еден или повеќе биомаркери од функција на црн дроб после администрација на пирфенидон, наведениот пациент покажувал абнормално ниво на аланин трансаминаза (ALT) и/или аспартат трансаминаза (AST) кое е поголемо од 2.5- до 5-набор зголемено споредено со горната граница на нормала, после администрација на пирфенидон, каде што (а) на наведениот пациент му се администрира пирфенидон во дози од барем 1600 мг/ден или 1602 мг/ден.

Има уште 15 патентни барања.

(51) **C 07D 489/00, 489/08**

(11) **4205**

(13) T1

(21) **2011/155**

(22) 25/05/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20040557492P 30/03/2004 US;
20040601534P 13/08/2004 US; 20040620072P
18/10/2004 US; 20050648625P 31/01/2005 US
and 20050651778P 10/02/2005 US

(96) 30/03/2005 EP05730345.5

(97) 09/03/2011 EP1730151

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**

2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg, LU


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) KYLE, Donald; CHAPMAN, Robert; RIDER, Lonn, S.; HONG, Qi and KUPPER, Robert

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ОКСИКОДОН ХИДРОХЛОРИ ШТО ИМА ПОМАЛКУ ОД 22 PPM 14--ХИДРОКСИКОДЕИНОН**

(57) 1 Постапка за добивање оксикодон хидрохлорид состав што има ниво на 14-хидроксикодеинон помало од 25 ppm преку реакција на состав од оксикодон база што има 8,14-дихидрокси-7,8-дихидрокодеинон соединение со хлороводородна киселина, каде што 8,14-дихидрокси-7,8-дихидрокодеинон се конвертира во 14-хидроксикодеинон, и редуцирање на 14-хидроксикодеинон до оксикодон.



Има уште 25 патентни барања.

(51) **A 61K 31/47, 31/4704, A 61P 31/06**

(11) **4206**

(13) T1

(21) **2011/156**

(22) 25/05/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20040078529 24/12/2004 EP and

20050105008 08/06/2005 EP

(96) 08/12/2005 EP05815816.3

(97) 16/03/2011 EP1830850

(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE



(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) ANDRIES, Koenraad Jozef Lodewijk Marcel
and KOUL, Anil

(54) **ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН ЗА ТРЕТМАНОТ
НА ЛАТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗА**

(57) 1 Употреба на соединението со формулата (Ia) или (Ib) за производство на медикамент за третманот на латентна туберкулоза, **назначена со тоа што** соединението со формулата (Ia) или (Ib) е




фармацевтски прифатлива киселинска или базна адитивна сол на истите, кватернарен амин на истите, N-оксид на истите, таутомерска форма на истите или стереохемиски изомерна форма на истите, каде што

R¹ е водород, хало, халоалкил, циано, хидрокси, Ar, Het, алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил;

p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4;

R² е водород, хидрокси, меркапто, алкилокси, алкилоксиалкилокси, алкилтио, моно или ди(алкил)амино или радикал со формулата



каде што Y е CH₂, O, S, NH или N-алкил;

R³ е алкил, Ar, Ar-алкил, Het или Het-алкил;

q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;

R⁴ и R⁵ секое независно се водород, алкил или бензил; или

R^4 и R^5 заедно и вклучително N на кој се прикачени може да формираат радикал одбран од групата од пиролидинил, 2-пиролинил, 3-пиролинил, пиролил, имидазолидинил, пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил, пиразолил, триазолил, пиперидинил, пиридинил, пиперазинил, пиридазинил, пиримидинил, пиразинил, триазинил, морфолинил и тиоморфолинил, секој од наведените прстен системи евентуално супституиран со алкил, хало, халоалкил, хидрокси, алкилокси, amino, моно- или диалкиламино, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил и пиримидинил;

R^6 е водород, хало, халоалкил, хидрокси, Ar, алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил; или два соседни R^6 радикали можат да бидат земени заедно да формираат бивалентен радикал со формулата $-CH=CH-CH=CH-$;

r е цел број еднаков на 1, 2, 3, 4 или 5;

R^7 е водород, алкил, Ar или Het;

R^8 е водород или алкил;

R^9 е оксо; или

R^8 и R^9 заедно го формираат радикалот $=N-CH=CH-$;

алкил е праволиниски или разгранет заситен јаглеродороден радикал кој има од 1 до 6 јаглеродни атоми; или е цикличен заситен јаглеродороден радикал кој има од 3 до 6 јаглеродни атоми прикачени на праволиниски или разгранет заситен јаглеродороден радикал кој има од 1 до 6 јаглеродни атоми; каде што секој јаглероден атом може евентуално да е супституиран со хало, хидрокси, алкилокси или оксо;

Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил, нафтил, аценафтил, тетрахидронафтил, секој хомоцикл евентуално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент независно одбран од групата од хидрокси, хало, циано, нитро, amino, моно- или диалкиламино, алкил,

халоалкил, алкилокси, халоалкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил, аминокарбонил, морфолинил и моно- или диалкиламинокарбонил;

Het е моноцикличен хетероцикл одбран од групата од N-феноксипиперидинил, пиперидинил, пиролил, пиразолил, имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил и пиридазинил; или бицикличен хетероцикл одбран од групата од хинолинил, хиноксалинил, индолил, бензимидазолил, бензоксазолил, бензисоксазолил, бензотиазолил, бензисотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, 2,3-дихидробензо[1,4]диоксинил или бензо[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и бицикличен хетероцикл може евентуално да е супституиран со 1, 2 или 3 супституенти одбрани од групата од хало, хидрокси, алкил, алкилокси или Ar-карбонил;

хало е супституент одбран од групата од флуоро, хлоро, бромо и јодо; и

халоалкил е праволиниски или разгранет заситен јаглеродороден радикал кој има од 1 до 6 јаглеродни атоми или цикличен заситен јаглеродороден радикал кој има од 3 до 6 јаглеродни атоми, каде што еден или повеќе јаглеродни атоми се супституирани со еден или повеќе хало-атоми.

Има уште 28 патентни барања.

(51) **C 07K 16/40, A 61K 39/395, A 61P 37/00, C 07K 16/44, G 01N 33/573**

(11) **4207**

(13) T1

(21) **2011/157**

(22) 25/05/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20030158286 07/10/2003 IL and

20040163251 28/07/2004 IL

(96) 05/10/2004 EP04770591.8

(97) 11/05/2011 EP1678209

(73) **YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.**

The Weizmann Institute of Science, P.O.Box 95 76100 Rehovot, IL

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) WALLACH, David and RAMAKRISHNAN, Paramewaran

(54) **АНТИТЕЛА ЗА NIK, НИВНО ПОДГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА**

(57) 1 Антитело или негов антиген врзувачки фрагмент којшто специфично ја детектира ендогената фосфорилирана NF-каппаВ индуцирачка Киназа, NIK, се карактеризира со тоа што споменатото антитело или неговиот споменат антиген врзувачки фрагмент е способен за специфично врзување на дел од аминокиселинската секвенца поставена во SEQ ID NO:5 којшто содржи фосфорилиран треонин на аминокиселинскиот дел 559.

Сл.1



Има уште 27 патентни барања.

(51) **A 61K 38/29, 47/18, 47/26, 47/32, 9/19**

(11) **4208**

(13) T1

(21) **2011/158**

(22) 26/05/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20070021017 26/10/2007 EP and

20070996061P 26/10/2007 US

(96) 27/10/2008 EP08842081.5

(97) 16/03/2011 EP2219665

(73) **Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde, DK**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) LOER LINDEROTH, Dorte and LINDEGAARD HANSEN, Lars

(54) **ФОРМУЛАЦИИ ОД ПАРАТИРОИДЕН ХОРМОН И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ**

(57) 1 Фармацевтски состав што содржи, кога е растворен во погоден носач, PTH во концентрација од 1 mg/ml до 10 mg/ml, метионин обезбеден во концентрација од 1 mg/ml до 10 mg/ml, барем еден Полоксамер сурфактанс обезбеден во концентрација од 0.02 mg/ml до 1 mg/ml, и физиолошки прифатливо средство за пуферирање што ја одржува pH на формулацијата на pH од 5 до 6.5.

Измер 1



Има уште 18 патентни барања.

(51) F 24J 2/07, F 22B 1/00

(11) 4137

(13) T1

(21) 2011/176

(22) 06/06/2011

(45) 31/08/2012

(30) 091530469 17/02/2009 EP

(96) 17/12/2009 EP09153046.9

(97) 13/04/2011 EP2218978

(73) Cockerill Maintenance & Ingenierie and Abengoa Solar New Technologies, S.A.
Avenue Grenier, 1 4100 Seraing, BE and Avda. de la Buhaira 2 41018 Sevilla, ES

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(72) DETHIER, Alfred and Garcia Ramirez, Elena

(54) **ТОПЛИНСКИ РАЗМЕНУВАЧ ВО ФОРМА НА ЗНАМЕ**

(57) 1 Уред за размена на топлина поставен на тој начин за да ја зароби енергијата од


зрачењето, со најмалку еден елементарен разменуваач којшто содржи:

а) влезен колектор (5) и излезен колектор (6);

б) множество на разменуваачки цевки (1) споени со влезниот колектор (5) и со излезниот колектор (6), соодветно;

се карактеризира со тоа што најмалку еден основен разменуваач има изглед на знаме (10), споменатите разменуваачки цевки (1) се поставени одозгора со цел да спречат неочекувано зрачење, секоја цевка (1) е во форма на шнола со заоблен дел за прицврстување (4) и два споени одводи (2, 3) вертикално поставени одозгора на најголемиот дел од нивната должина, на крајот од цевките (1), на ниво на шнолата (4) кои што се слободни и цевките (1) се само-држечки на нивните краеве споени со споменатите колектори (5, 6).

105



Слика 1

Има уште 7 патентни барања.

(51) **A 61K 39/395, 47/48, A 61P 35/00, 37/00, C 07K 16/28, C 12N 5/20**

(11) **4156**

(13) T1

(21) **2011/177**

(22) 08/06/2011

(45) 31/08/2012

(30) 469211P 08/05/2003 US; 557620P

29/03/2004 US; 557621P 29/03/2004 US and

557622P 29/03/2004 US

(96) 10/05/2004 EP04760993.8

(97) 20/04/2011 EP1624892

(73) **Abbott BiotherapeuticsCorp.**

1500 Seaport Boulevard Redwood City CA 94063, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) WILLIAMS, Marna; TSO, Yun, J.; LANDOLFI, Nicolas, F.; POWERS, David B. and LIU, Gao


(54) **ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА АНТИ-CS1 АНТИТЕЛА**

(57) 1 Моноклонално анти-CS1 антитело или фрагмент кој врзува анти-CS1 антиген кој се врзува со протеин којшто е кодиран од SEQ ID NO:1, го инхибира излучувањето на имуноглобулин и настојува да се врзе со наведениот протеин со помош на контролно антитело, **назначено со тоа што** наведеното контролно антитело:

- содржи VH регион кој содржи SEQ ID NO:5 и VL регион кој содржи SEQ ID NO:6; или
- се добива од хибридома со ATCC ознака PTA-5091.



СЛИКА 1А



СЛИКА 1В

Има уште 41 патентно барања.

(51) **C 08F 14/06, C 07C 17/02, 19/045**

(11) **4170**

(13) T1

(21) **2011/183**

(22) 15/06/2011

(45) 31/08/2012

(30) 0413873 23/12/2004 FR and 0503252

01/04/2005 FR

(96) 27/12/2005 EP05823579.7

(97) 16/03/2011 EP1831265

(73) **Solvay SA**

Rue du Prince Albert,33 1050 Brussels, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) STREBELLE, Michel and BALTHASART, Dominique

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 1,2-ДИХЛОРОЕТАН**

(57) 1 Постапка за производство на 1,2-дихлороетан почнувајќи со извор на јаглеводород според која што:


а) изворот на јаглеводород е подложен на расцепување што дава мешавина од производи што содржат етилен и други составни делови;

б) наведената мешавина од производи е оделена во дел збогатен со соединенија што се полесни од етилен, што содржат дел од

етиленот (дел А), во дел збогатен со етилен (дел В) и во тежок дел (дел С);

в) дел А е спроведен до реактор за хлорирање и дел В до реактор за оксихлорирање, во кои што реактори поголемиот дел од етиленот присутен во деловите А и В е конвертиран во 1,2-дихлороетан;

г) добиениот 1,2-дихлороетан е оделен од тековите на производи изведени од реакторите за хлорирање и оксихлорирање.



Има уште 11 патентни барања.

(51) **H 03M 13/13**

(11) **4154**

(13) T1

(21) **2011/213**

(22) 19/07/2011

(45) 31/08/2012

(30) EP03757934.9 03/10/2003 EP

(96) 03/10/2003 EP03757934.9

(97) 27/04/2011 EP1670444

(73) **Veijlen N.V.**

Schottegaweg Oost 18 Curacao, AN

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) GILLESSEN, Hubert, Jean-Marie, Francois

(54) **УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА ШТО ГО ЗГОЛЕМУВААТ НИВОТО НА СЕРУМОТ IGF-1 ЗА ДОБИВАЊЕ НА ТЕРАПЕВТСКИ СОСТАВ ЗА ТРЕТИРАЊЕ РАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1 Состав што содржи како активна состојка Индол Оцетна Киселина (IAA) или дериват одбран од групата составена од 4-хидрокси-IAA, 4-метокси-IAA, 5-хидрокси-IAA, 5-метокси-IAA, 6-хидрокси-IAA, 6-метокси-IAA, 7-хидрокси-IAA и 7-метокси-IAA каде што ароматскиот прстен е евентуално супституиран на една или повеќе од 4, 5, 6 и 7 положба со метил, amino, нитро, флуорид, хлорид, бромид, јодид, способни да го активираат хипоталамусот во единка за да се зголеми нивото на ослободувачки фактор за хормонот за раст (GHRH) во крвен серум што, по редослед, води до зголемување во излучувањето на хормонот за раст (GH) и понатамошното покачување на серум нивото на фактор 1 за раст сличен на инсулин (IGF-1) во крвниот серум, за употреба во третманот на состојба одбрана од групата составена од тежок

замор, симптоми на истоштеност, прегорување, синдром на хроничен замор, депресија, Алцхајмерово заболување, тип 2 дијабетес, или за терапија против стареење, стимулирајќи

опоравување после физичка вежба кај луѓе или за стимулирање на растот и имунолошкиот систем кај животни.



Има уште 6 патентни барања.

(51) C 07D 215/14, A 61K 31/496, A 61P 31/04, C 07D 401/04, 413/04, 417/04

(11) 4145

(13) T1

(21) 2011/216

(22) 22/07/2011

(45) 31/08/2012

(30) 061255219 06/12/2006 EP

(96) 04/12/2007 EP07847814.6

(97) 18/05/2011 EP2099759

(73) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ



ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) GUILLEMONT, Jerome Emile Georges;

ANDRIES, Koenraad Jozef Lodewijk Marcel and KOUL, Anil

(54) **АНТИБАКТЕРИСКИ ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН**

(57) 1 Соединение со формулата (Ia) или (Ib)



вклучително која било негова стереохемиски изомерна форма, **назначено со тоа што**


p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4;

q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;

R¹ е водород, циано, формил, карбоксил, хало, алкил, C₂₋₆алкенил, C₂₋₆алкинил, халоалкил, хидрокси, алкилокси, алкилтио, алкилтиоалкил, -C=N-OR¹¹, amino, моно или ди(алкил)амино,


аминоалкил, моно или ди(алкил)аминоалкил, алкилкарбониламиноалкил, аминокарбонил, моно или ди(алкил)аминокарбонил, арилалкил, арилкарбонил, $R^{5a}R^{4a}$ Налкил, ди(арил)алкил, арил, $R^{5a}R^{4a}N$ -, $R^{5a}R^{4a}N-C(=O)$ -, или Het;

R^2 е водород, алкилокси, арил, арилокси, хидрокси, меркапто, алкилоксиалкилокси, алкилтио, моно или ди(алкил)амино, пиролидино или радикал со формулата



каде што Y е CH_2 , O, S, NH или N-алкил;

R^3 е алкил, арилалкил, арил-О-алкил, арил-алкил-О-алкил, арил, арил-арил, Het, Het-алкил, Het-О-алкил, Het-алкил-О-алкил или



R^4 и R^5 секое независно е водород; алкил; алкилоксиалкил; арилалкил; арилалкил; Het-алкил; моно- или диалкиламиноалкил; бицикло[2.2.1]хептил; Het; арил; или $-C(=NH)-NH_2$; или

R^4 и R^5 заедно со азотниот атом на кој тие се прикачени формираат радикал одбран од групата составена од пиролидино, пиперидин, пиперазино, морфолино, 4-тиоморфолино, 1,1-диоксид-тиоморфолинил, азетидинил, 2,3-дихидроизоиндол-1-ил, тиазолидин-3-ил, 1,2,3,6-тетрахидропиридил, хексахидро-1H-азепинил, хексахидро-1H-1,4-дiazепинил; хексахидро-1,4-оксазепинил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-2-ил, 2,5-дизабицикло[2.2.1]хептил, пиролинил, пиролил, имидазолидинил, пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил, пиразолил, триазолил, пиридинил, пиридазинил, пиримидинил, пиразинил и триазинил, секој радикал евентуално супституиран со 1, 2, 3 или 4 супституенти, секој супституент независно одбран од алкил, халоалкил, алкилкарбонил, хало, арилалкил, хидрокси, алкилокси, amino, моно- или диалкиламино, aminoалкил, моно- или диалкиламиноалкил, алкилтио, алкилтиоалкил, арил, пиридил, пиримидинил, пиперидинил евентуално супституиран со алкил или

пиролидинил евентуално супституиран со арилалкил;

R^4 и R^5 заедно со азотниот атом на кој тие се прикачени формираат радикал одбран од групата составена од пиперидинил или пиперазинил, секое супституирано со арил, алкилкарбонил, пиперидинил или пиролидинил евентуално супституиран со арилалкил;

R^{4a} и R^{5a} заедно со азотниот атом на кој тие се прикачени формираат радикал одбран од групата составена од пиролидино, пиперидино, пиперазино, морфолино, 4-тиоморфолино, 2,3-дихидроизоиндол-1-ил, тиазолидин-3-ил, 1,2,3,6-тетрахидропиридил, хексахидро-1H-азепинил, хексахидро-1H-1,4-дiazепинил, хексахидро-1,4-оксазепинил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-2-ил, пиролинил, пиролил, имидазолидинил, пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил, пиразолил, триазолил, пиридинил, пиридазинил, пиримидинил, пиразинил и триазинил, секој радикал евентуално супституиран со 1, 2, 3 или 4 супституенти, секој супституент независно одбран од алкил, халоалкил, хало, арилалкил, хидрокси, алкилокси, amino, моно- или диалкиламино, алкилтио, алкилтиоалкил, арил, пиридил или пиримидинил;

R^7 е водород, хало, алкил, арил или Het;

R^8 е водород или алкил;

R^9 е оксо; или

R^8 и R^9 заедно го формираат радикалот $-CH=CH-N-$;

R^{11} е водород или алкил;

арил е хомоцикл одбран од фенил, нафтил, аценафтил или тетрахидронафтил, секое евентуално супституирано со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент е независно одбран од хидрокси, хало, циано, нитро, amino, моно- или диалкиламино, алкил, C_{2-6} алкенил евентуално супституиран со фенил, халоалкил, алкилокси, халоалкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил, аминокарбонил, морфолинил или моно- или диалкиламинокарбонил;

Het е моноцикличен хетероцикл одбран од N-феноксипиперидинил, пиперидинил, пиролил, пиразолил, имидазолил, фуранил, тиенил,

оксазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, пиридинил, пиримидинил, пиазинил или пиридазинил; или бицикличен хетероцикл одбран од хиолинил, хиноксалинил, индолил, бензимидазолил, бензоксазолил, бензисоксазолил, бензотиазолил, бензисотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, 2,3-дихидробензо[1,4]диоксинил или бензо[1,3]-

диоксолил; секој моноцикличен или бицикличен хетероцикл е евентуално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент независно одбран од хало, хидрокси, алкил или алкилокси; негов N-оксид, негова фармацевтски прифатлива сол или негови солвати.

Има уште 20 патентни барања.

(51) **A 61K 31/505, A 61P 31/18**

(11) **4134**

(13) **T1**

(21) **2011/223**

(22) **28/07/2011**

(45) **31/08/2012**

(30) **05101467 25/02/2005 EP; PCT/052028**

03/09/2004 EP and 0403578 02/09/2004 MY

(96) **02/09/2005 EP05108086.9**

(97) **11/05/2011 EP1632232**

(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE


(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) **Stevens, Paul, Theodoor, Agnes; Peeters, Jozef; Vandecruys, Roger, Petrus, Gerebern; Stappers, Alfred, Elisabeth and Copmans, Alex, Herman**

(54) **СОЛ НА 4-[[4-[[4-(2-ЦИАНОЕТЕНИЛ)-2,6-ДИМЕТИЛФЕНИЛ]АМИНО]-2-ПИРИМИДИНИЛ]АМИНО]БЕНЗОНИТРИЛ**

(57) 1 Тврд фармацевтски состав што содржи фармацевтски прифатлив носач и како активна состојка терапевтски ефективна количина од соединение со формулата (I)



негов N-оксид или стереохемиски изомерна форма.



Има уште 43 патентни барања.

(51) **C 07D 295/18, A 61K 31/495, A 61P 29/00, C 07D 317/34**

(11) **4135**

(13) T1

(21) **2011/232**

(22) 05/08/2011

(45) 31/08/2012

(30) EPA 05100646 31/01/2005 EP and USP

648931 01/02/2005 US

(96) 27/01/2006 EP06707864.2

(97) 13/07/2011 EP1844032

(73) **Merck Serono SA**

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.


СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) GONZALEZ, Jerome and SWINNEN, Dominique

(54) **ДЕРИВАТИ НА N-ХИДРОКСИАМИД И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Дериват на N-хидроксамид согласно Формулата (I),



A е избрано од -C(B)- и N;

B е H или B формира врска или со R⁵ или R⁷;

R¹ е избран од H, C₁-C₆ алкил, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₈-циклоалкил,

хетероциклоалкил, арил, хетероарил, C₃-C₈-

циклоалкил C₁-C₆ алкил, хетероциклоалкил C₁-C₆

алкил, хетероарил C₁-C₆ алкил, amino и алкокси;

R² е H;

R³ е избран од H, C₁-C₆ алкил, C₂-C₆ алкенил и

C₂-C₆ алкинил;

R⁴, R⁵, R⁶ и R⁷ се независно избрани од H, C₁-C₆

алкил, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил; или R⁴ и R⁷

заедно формираат -CH₂- врска;

како и оптички активни форми како енантиомери,

диастереомери и неговите рацематни форми,

како и негови фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 20 патентни барања.

(51) **C 07D 277/04, 317/22**

(11) **4144**

(13) T1

(21) **2011/234**

(22) 10/08/2011

(45) 31/08/2012

(30) 07425770 03/12/2007 EP

(96) 02/12/2008 EP08857548.5

(97) 01/06/2011 EP2231627

(73) **A.M.S.A. ANONIMA MATERIE SINTETICHE**

E AFFINI S.p.A.

20148 Milano, IT

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) VIGANO', Enrico; ARRIGHI, Massimiliano;


MOLTENI, Renato; LANFRANCONI, Simona and

LANDONIO, Ernesto

(54) **НОВ ПРОЦЕС ЗА СИНТЕЗА НА МОГУИСТЕИН**


(57) 1 Процес за синтеза на могуистеин кој што е етил естер на (R,S)-3-[2-[(2-метоксифенокс) метил]-1,3-тиазолидин-3-ил]-3-оксипропаноинска киселина, кој што ги опфаќа следните чекори:

а) подложување на реакција на гваиакол (2) со 2-Хметил-1,3-диоксолан (3) при што Х е група што останува, за да се добие 2-[(2-метоксифенокс)метил]-1,3-диоксолан (4):




б) подложување на реакција на 2-[(2-метоксифенокси)метил]-1,3-диоксолан (4) добиен во чекор а) со цистеамин (5) во присуство на

една киселина за да се добие (R,S)-2-[(2-метоксифенокси)метил]-1,3-тиазолидин (6):



в) подложување на реакција на (R,S)-2-[(2-метоксифенокси)метил]-1,3-тиазолидин (6) со моноетилмалонска киселина (7) или сол од тоа,

во присуство на кондензирачки агенс, за да се добие могуистеин (1):



Има уште 18 патентни барања.

(51) **C 07K 16/12, A 61K 39/395, A 61P 31/04**

(11) **4142**

(13) T1

(21) **2011/236**

(22) 11/08/2011

(45) 31/08/2012

(30) 542357 P 06/02/2004 US and 613854 P 28/09/2004 US

(96) 04/02/2005 EP05857759.4

(97) 15/06/2011 EP1766093

(73) **University of Massachusetts and Medarex, Inc.**

Boston, MA 02108, US and Princeton, NJ 08540, US

(74) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **AMROSINO, Donna; BABCOCK, Gregory, J.; BROERING, Theresa; GRAZIANO, Robert; HERNANDEZ, Hector, Javier; LOWY, Israel;**

Mandell, Robert; MOLRINE, Deborah; THOMAS, William, D. and ZHANG, Hui-fen

(54) **АНТИТЕЛА ПРОТИВ "C.DIFFICILE" ТОКСИНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Изолирано моноклонарно антитело, или антиген којшто врзува негов дел, кое што специфично го врзува и неутрализира токсинот А на *Clostridium difficile* (C. difficile), при што антителото или антигенот кој што врзува негов дел, опфаќа:

(а) регион на варијабилан тежок синџир кој што ги опфаќа CDR1, CDR2 и CDR3 аминокислински низи НИЗА ИД Бр.: 7 до 9 и регион на варијабилан лесен синџир кој што ги опфаќа CDR1, CDR2 и CDR3 низи НИЗА ИД БР.: 16 до 18;

(б) регион на варијабилан тежок синџир кој што ги опфаќа CDR1, CDR2 и CDR3 аминокислински

низи НИЗА ИД Бр: 10 до 12 и регион на варијабилен лесен синџир кој што ги опфаќа CDR1, CDR2 и CDR3 низи НИЗА ИД БР: 19 до 21; или

(в) регион на варијабилен тежок синџир кој што ги опфаќа CDR1, CDR2 и CDR3 аминокислински низи НИЗА ИД Бр: 13 до 15 и регион на варијабилен лесен синџир кој што ги опфаќа CDR1, CDR2 и CDR3 низи НИЗА ИД БР: 22 до 24.

СЛИКА 1

Аминокиселински низи на моноклонални антители анти-токсин А Региони на варијабилен лесен синџир (L) и варијабилен тежок синџир (H)

Клонм	синџир	Аминокиселинска низа	НИЗА ИД БР: (НИЗА ИД БР: Без водечка низа)
3D8	L	I mdmrvpaqlgllllwfpgrcDIQMTQSPSSVSASVGDRVTITCRASQGISSWLAWYQKPKGKAPKLLIYAASSLOSQVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQOANSFPWTFGGQGTKVEIK	SEQ ID NO:43 (SEQ ID NO:4)
		II mdmrvlaqlgllllcfpgarcDIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQGISSWLAWYQKPKGKAPKSLIYAASSLOSQVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQOYNSYPWTFGGQGTKVEIK	SEQ ID NO:44 (SEQ ID NO:30)
		III mdmrvpaqlgllllwfpgrcVTWMTQSPSLLSASTGDRVTISCRMSQGISSYLAWYQKPKGKAPKELLIYAASSLOSQVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQOYNSYPWTFGGQGTKVEIK	SEQ ID NO:45 (SEQ ID NO:31)
		IV mdmrvpaqlgllllwfpgrcDIQMTQSPSSVSASVGDRVTITCRASQGISSWLAWYQKPKGKAPKLLIYAASSLOSQVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQOYNSYPWTFGGQGTKVEIK	SEQ ID NO:46 (SEQ ID NO:32)
		V mdmrvpaqlgllllcfpgarcDIQMTQSPSSVSASVGDRVTITCRASQGISSWLAWYQKPKGKAPKSLIYAASSLOSQVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQOYNSYPWTFGGQGTKVEIK	SEQ ID NO:47 (SEQ ID NO:33)
		VI mdmrvlaqlgllllcfpgarcDIQMTQSLSSLSASVGDRVTITCRASQGISSWLAWYQKPKGKAPKSLIYAASSLOSQVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQOANSFPWTFGGQGTKVEIK	SEQ ID NO:48 (SEQ ID NO:34)
1B11	H	mefglswvflvllrgvqcQVQLVESGGGVVQPGRSRLSCLAAAGFSFNSYGMHWVRQAPGKGLEWVALIWYDGSNEDYTDVSKGRFTISRDNKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARWGMVGRVIDVFDIWGQGTVTVSS	SEQ ID NO:49 (SEQ ID NO:1)
	L	meapaqlfllllwlpdttgEIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASQSVSSYLAWYQKPKGQAPRLIYDASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQQRNSWQFTFGPGTKVDIK	SEQ ID NO:50 (SEQ ID NO:5)
33.3H2	H	mefglswvflvllrgvqcQVQLVESGGGVVQPGRSRLSCLAAAGFSFNSYGMHWVRQAPGKGLEWVALIWYDGSNEDYTDVSKGRFTISRDNKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARAFDYWGQGTIVTVSS	SEQ ID NO:51 (SEQ ID NO:2)
	L	mdmrvlaqlgllllcfpgarcDIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQGISSWLAWYQKPKGKAPKSLIYAASSLOSQVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQOYKSYPTVTFGGGQGTKVEIK	SEQ ID NO:52 (SEQ ID NO:6)
33.3H2	H	mefglswvflvllrgvqcQVQLVESGGGVVQPGRSRLSCLAAAGFTFNKYGMHWVRQAPGKGLEWVALIWYDGTNKKYADSMKGRFTISRDNKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARDPPTANYWGQGTIVTVSS	SEQ ID NO:53 (SEQ ID NO:3)
	L	mdmrvlaqlgllllcfpgarcDIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQGISSWLAWYQKPKGKAPKSLIYAASSLOSQVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQOYKSYPTVTFGGGQGTKVEIK	SEQ ID NO:54 (SEQ ID NO:7)

Има уште 26 патентни барања.

(51) H 04L 29/06

(11) 4195

(21) 2011/246

(13) T1

(22) 18/08/2011

(45) 31/08/2012

(30) 202007006077 U 27/04/2007 DE

(96) 20/09/2007 EP07818290.4

(97) 18/05/2011 EP2149245

(73) Deutsche Telekom AG

Friedrich - Ebert - Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) LABONTE, Uli; DESCH, Dietmar; MAIBERGER, Hardy; RUDOLPH, Sven; BRANDT, Thomas; WIELAND, Chris and SCHEUFLE, Andreas

(54) **МЕТОДА И СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ ЗА СИГУРЕН ПРЕНОС НА ВИДЕО И/ИЛИ АУДИО ПОДАТОЦИ ПРЕКУ НЕ-СИГУРНА ЈАВНА IP-БАЗИРАНА МРЕЖА**


(57) 1 Метода за сигурен пренос на видео и/или аудио податоци преку несигурна, јавна IP-базирана мрежа (60), **назначен со тоа што** а) видео сигнали произведени од уред за снимање (230) се пренесуваат до емитувач (40) и дополнително прв плејбек уред (70) или на втор плејбек уред (75), кои што се поврзани со приемна локација;

б) сигурен VPN тунел (50) е поставен помеѓу емитувачот (40) и приемен уред (90) поврзан со приемната локација преку несигурна IP-базирана мрежа (60);

в) видео сигналите се шифрираат во компресиран проток од видео податоци кај емитувачот (40);

г) компресираниот проток од видео податоци е пренесен преку VPN тунел (50) до приемиот уред (90);

д) примениот проток од видео податоци е дешифриран и донесен до првиот плејбек уред (70).



Напои 1

Има уште 12 патентни барања.

(51) C 07D 295/073, A 61K 31/495, A 61P 25/18

(11) 4171

(13) T1

(21) 2011/282

(22) 21/09/2011

(45) 31/08/2012

(30) 200500239 16/02/2005 DK and 653419P 16/02/2005 US

(96) 14/02/2006 EP06706059.0

(97) 06/07/2011 EP1853576

(73) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby - Copenhagen, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје


(72) BANG-ANDERSEN, Benny and LOPEZ DE DIEGO, Heidi

(54) **КРИСТАЛНА БАЗА ОД ТРАНС-1-((1R,3S)-6-ХЛОРО-3-ФЕНИЛИНДАН-1-ИЛ)-3,3-ДИМЕТИЛПИПЕРАЗИН**

(57) 1 Кристална база на соединението од формулата (I), Соединение I, транс-1-((1R, 3S)-6-хлоро-3-фенилиндан-1-ил)-3,3-диметилпиперазин,

карактеристична со тоа што има дифрактограм на X-зрак прав, добиен со користење на $\text{CuK}\alpha 1$ ($\lambda = 1.5406 \text{ \AA}$), кој укажува пикови на следниве 2θ -агли:

6.1, 11.1, 12.1, 16.2, 16.8, 18.3, 18.6, 20.0.



Има уште 33 патентни барања.

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00**

(11) **4175**

(13) T1

(21) **2011/294**

(22) 30/09/2011

(45) 31/08/2012

(30) 0608924 12/10/2006 FR

(96) 10/10/2007 EP07858418.2

(97) 20/07/2011 EP2094699

(73) **SANOFI**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) RONAN, Baptiste; BACQUE, Eric; LEROY, Vincent; CONSEILLER, Emmanuel; STEINMETZ, Anke and LETALLEC, Jean-Philippe

(54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОЛОН, НИВНО ДОБИВАЊЕ КАКО ЛЕКОВИ, ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗИ КОНКРЕТНО НА CDC7**

(57) 1 Производи со формулата (I):

**назначени со тоа што:**

X-Y претставува NH-C(S), N=C-NR⁷R⁸, N=C-SR,
N=C-R

или N=C-OR;

R¹ претставува атом на водород, радикал на циклоалкил или радикал на алкил, хетероциклоалкил, арил или хетероарил, при што наведените радикали може да бидат супституирани;

R, кој може да биде идентичен или различен од R¹, е одбран од вредностите на R¹;

R² претставува атом на водород, атом на халоген или радикал на алкил;

R³ претставува атом на водород, атом на халоген, радикал на хидроксил или радикал на алкил или алкокси;

R⁴ претставува атом на водород, атом на халоген или радикал на цијано, CF₃ или алкил;

R⁵ претставува атом на водород, атом на халоген, радикал на хидроксил, цијано, NR⁷R⁸, CONR⁷R⁸, NR¹¹COR¹² или радикал на циклоалкил, алкил, алкокси, хетероциклоалкил, арил или хетероарил, при што последнонаведените радикали може да бидат супституирани;

R⁶ претставува атом на водород, атом на халоген или радикал на NR⁷R⁸, алкил или алкокси;

R⁷ и R⁸ се дефинирани како следи:

или R⁷ и R⁸, кои може да бидат исти или различни, се дефинирани така што едниот од R⁷ и R⁸ претставува атом на водород или радикал на алкил, кој може да биде супституиран;

а другиот од R⁷ и R⁸ претставува атом на водород или радикал на циклоалкил, алкил, хетероциклоалкил, хетероарил или арил, при

што овие радикали може да бидат супституирани;

или R⁷ и R⁸, заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат цикличен радикал составен од 3 до 7 елементи на прстенот кој може да содржи и уште еден или повеќе хетероатоми одбрани од O, S или N, при што N може да биде супституиран со R¹¹, при што наведениот цикличен радикал може да биде супституиран;

сите наведени радикали на алкил, алкокси, циклоалкил, хетероциклоалкил, хетероарил и арил, како и наведениот цикличен радикал што R⁷ и R⁸ може да го формираат заедно со азотниот атом за кој се прикачени, може да бидат супституирани, при што тие може да бидат супституирани со еден или повеќе радикали, кои може да бидат исти или различни и се одбрани од атоми на халоген и наведените радикали на хидроксил, цијано, нитро, CF₃, NR⁹R¹⁰, NHCOR¹¹, NHCO₂R¹¹, NHCONR⁹R¹⁰, NHSO₂R¹³, COOH, COOalk, CONR⁹R¹⁰, SO₂NR⁹R¹⁰, алкокси, алкилтио, халоалкокси, халоалкилтио, алкил, флуороалкил, хидроксиалкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, хетероарил и фенил, при што последнонаведените радикали на хетероарил, арил и фенил и самите може да бидат супституирани со еден или повеќе радикали, кои може да бидат исти или различни и се одбрани од атоми на халоген и радикали на хидроксил, NH₂, NH(alk), N(alk)₂, алкил, хидроксиалкил и алкокси;

R⁹ и R¹⁰ се дефинирани како следи:

или R⁹ и R¹⁰, кои може да бидат исти или различни, се дефинирани така што едниот од R⁹ и R¹⁰ претставува атом на водород или радикал на алкил кој може да биде супституиран со еден или повеќе радикали, кој може да биде идентичен или различен, одбран од атоми на халоген и радикали на хидроксил и алкокси;

а другиот од R⁹ и R¹⁰ претставува атом на водород или радикал на циклоалкил, алкил, хетероциклоалкил, хетероарил или арил, при што овие радикали и самите може да бидат супституирани со еден или повеќе радикали, кои може да бидат исти или различни и се одбрани

од атоми на халоген и радикали на хидроксил, NH₂, NH(alk), N(alk)₂, алкил, хидроксиалкил и алкокси;

или R₉ и R₁₀, заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат цикличен радикал составен од 3 до 7 елементи на прстенот, кој може да содржи уште еден или повеќе хетероатоми одбрани од O, S или N, при што N може да биде супституиран со R₁₂, при што наведениот цикличен радикал и самиот може да биде супституиран со еден или повеќе радикали, кои може да бидат исти или различни и се одбрани од атоми на халоген и радикали на хидроксил, NH₂, NH(alk), N(alk)₂, алкил, хидроксиалкил и алкокси;

R₁₁ и R₁₂, кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или радикал на алкил или фенил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе радикали, кои може да бидат исти или различни и се одбрани од атоми на халоген и радикали на хидроксил и алкокси, при што радикалот на фенил и самиот може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил;

R₁₃ претставува радикал на алкил или фенил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе радикали, кои може да бидат исти или различни и се одбрани од атоми на халоген и радикали на хидроксил и алкокси, при што

радикалот на фенил и самиот може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил;

при што наведените радикали на алкил (alk) и алкокси може да бидат праволиниски или разгранети и содржат најмногу 12 јаглеродни атоми;

при што се подразбира дека исклучок од ова се производите со формулата (I), каде што се исполнети сите услови наведени во продолжение:

- R₂ претставува водород;
- R₃ претставува водород или алкил;
- X-Y претставува N=C-NR₇R₈, N=C-SR или N=CR, каде што X претставува N, а Y претставува =C-NR₇R₈, =C-SR или =CR, а R претставува арил или хетероарил;
- R₁ претставува H или alk;

и R₄, R₅ и R₆ се дефинирани така што два од нив претставуваат H, а останатиот претставува водород, NH₂ или NHalk, при што наведените производи со формулата (I) може да бидат присутни во сите можни тавтомерни и изомерни форми (рацемати, енантиомери и диастереоизомери), како и адитивни соли на наведените производи со формулата (I) со органски и неоргански киселини или со органски и неоргански бази.

Има уште 24 патентни барања.

(51) C 07F 9/141, A 61K 31/662, A 61P 31/12, C 07D 207/08

(11) 4176

(13) T1

(21) 2011/298

(22) 03/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20040588633P 16/07/2004 US and

20040591635P 27/07/2004 US

(96) 18/07/2005 EP05791144.8

(97) 13/07/2011 EP1778702

(73) GILEAD SCIENCES, INC.

333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(72) KIM, Choung, U.; FLEURY, Melissa;

MCMURTRIE, Darren, J. and SHENG, Xiaoning C.

(54) АНТИВИРУСНИ СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1 Соединение со формула I:



или негова фармацевтски прифатлива сол, енантиомер или солват, кадешто:

R1 е независно избран од H, алкил, алкенил, алкинил, арил, циклоалкил, хетероциклил, халоген, халоалкил, алкилсулфонамидо, арилсулфонамидо, -C(O)NHS(O)2-, или -S(O)2-, опционално супституиран со еден или повеќе A3; R2 е -C(Y1)(A3), R3 е H или (C1-6)алкил; Y1 е независно O, S, N(A3); Z е O; Z1 е -Y1-A3; Z2a е H, (C1-10)алкил, (C2-10)алкенил, или (C2-10)алкинил, или Z2a опционално формира круг со Q1; Z2b е H, (C1-6)алкил, (C2-8)алкенил, или (C2-8)алкинил; Q1 е (C1-8)алкил, (C2-8)алкенил, или (C2-8)алкинил; A3 е независно избран од -ОН, -C(O)ОН, алкил, алкенил, алкинил, amino, амидо, имидо, имино, халоген, CF3, CH2CF3, циклоалкил, нитро, арил, аралкил, алкокси, арилокси, хетероциклил, хетероарил, -C(A2)3, -C(A2)2-C(O)A2, -C(O)A2, -C(O)OA2, -O(A2), -N(A2)2, -S(A2), -(CH2)m-хетероциклил, -(CH2)mC(O)Oалкил, -O-(CH2)m-O-C(O)-Oалкил, -O-(CH2)m-O-C(O)-(CH2)m-алкил, -(CH2)mO-C(O)-O-алкил, -(CH2)mO-C(O)-O-циклоалкил, -N(H)C(Me)C(O)O-алкил, или алкокси арилсулфонамид, каде што секој A3 може да е опционално супституиран со 1 до 4 -R1, халоген, алкил, алкенил, алкинил, арил, карбоциклил,

хетероциклил, аралкил, арил сулфонамид, арил алкилсулфонамид, арилокси сулфонамид, арилокси алкилсулфонамид, арилокси арилсулфонамид, алкил сулфонамид, алкилокси сулфонамид, алкилокси алкилсулфонамид, -(CH2)mхетероциклил, -(CH2)m-C(O)O-алкил, -O(CH2)mOC(O)Oалкил, -O-(CH2)m-O-C(O)-(CH2)m-алкил, -(CH2)m-O-C(O)-O-алкил, -(CH2)m-O-C(O)-O-циклоалкил, -N(H)C(CH3)C(O)O-алкил, или алкокси арилсулфонамид, опционално супституиран со R1;

A2 е независно избран од H, алкил, алкенил, алкинил, amino, amino киселина, алкокси, арилокси, цијано, халоалкил, циклоалкил, арил, хетероарил, алкилсулфонамид или арилсулфонамид; и m е 0 до 6,

каде што, ако не е индициран поинаку, алкил е (C1-18)алкил; алкенил е (C2-18)алкенил; алкинил е (C2-18)алкинил; циклоалкил е (C3-7)циклоалкил; арил е (C6-20)арил; аралкил е (C6-20)аралкил; алкокси е (C1-18)алкокси; карбоциклилот е заситен, незаситен или ароматичен (C3-7)моноциклил, (C7-12)бицикличен или полицикличен со се до 20 јаглеродни атоми; хетероциклил е карбоциклил како што е дефинирано претходно, каде што 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми се заменети со O, N или S.

Има уште 10 патентни барања.

(51) **A 61K 39/155, 39/175, 39/295**

(11) **4209** (13) T1

(21) **2011/303** (22) 05/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20050717640P 16/09/2005 US

(96) 15/09/2006 EP06814694.3

(97) 07/09/2011 EP1954308

(73) **Meriel Ltd.**

3239 Satellite Blvd. Duluth, GA 30096, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **BELIN-POPOT, Delphine, Magali and GENIN, Noel Yves Henri, Jean**

(54) **СТАБИЛИЗАТОР ЗА СМРЗНАТИ-ИСУШЕНИ ВАКЦИНИ**


(57) 1 Стабилизатор за смрзната-исушена жива атенуирана кучешка чума (CDV и кучешки параинфлуенца тип 2 (сPi2) имуноген состав којшто содржи барем еден редуциран моносахарид и барем една кисело антиоксидантно соединение, каде што барем едно кисело антиоксидантно соединение содржи аспартамска киселина и каде што барем еден

редуциран моносахарид содржи глюкоза, галактоза, фруктоза, маноза, сорбоза или негови комбинации и кадешто барем еден редуциран моносахарид е на концентрација од 20% до

околу 50% w/w и барем еден кисел антиоксиданс е на концентрација од околу 1.5% до околу 6% w/w.



Сл.1А



Сл.1В

Има уште 14 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/222, 9/16, A 61P 13/10**
 (11) **4210** (13) T1
 (21) **2011/304** (22) 06/10/2011
 (45) 31/08/2012
 (30) 20060011941 09/06/2006 EP; 20060011942 09/06/2006 EP and 20060011943 09/06/2006 EP
 (96) 06/06/2007 EP07729956.8
 (97) 27/07/2011 EP2029134
 (73) **UCB Pharma GmbH**
Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE
 (74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) **ARTH, Dr. Christoph; MIKA, Dr.Hans-Jurgen; KOMENDA, Dr.Michael; LINDNER, Dr.Hans;**

- BICANE, Dr. Fatima; PAULUS, Dr. Kerstin and IRNGARTINGNER, Dr. Meike
 (54) **СТАБИЛИЗИРАНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ ФЕЗОТЕРОДИН**
 (57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи фезотеродин, или негова фармацевтски прифатлива сол или солват, или фармацевтски прифатлив стабилизатор, кадешто споменатиот стабилизатор е избран од групата којашто се состои од ксилитол, сорбитол, полидекстроза, изомалт, декстроза и нивна комбинација.
 Има уште 25 патентни барања.

(51) **C 07K 16/22, 16/28, C 12N 15/13, 15/85**(11) **4211**

(13) T1

(21) **2011/305**

(22) 12/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20040638354P 21/12/2004 US and

20050711289P 25/08/2005 US

(96) 19/12/2005 EP05854387.7

(97) 24/08/2011 EP1838733


(73) **Medimmune Limited****Milstein Building Granta Park Cambridge,****Cambridgeshire CB21 6GH, GB**(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) GREEN, Larry L.; ZHOU, Qing; KEYT, Bruce, A.; YANG, Xiao-dong; EMERY, Stephen Charles and BLAKEY, David C.,

(54) **АНТИТЕЛА НАСОЧЕНИ КОН****АНГИОПОИЕТИН -2 И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Антитело или врзувачки фрагмент на антиген кој содржи лесна варијабилна низа со секвенца дефинирана со SEQ ID No: 81 и тешка варијабилна низа со секвенца дефинирана со SEQ ID No:79.



Има уште 11 патентни барања.

(51) **B 29B 17/00, 17/02**(11) **4212**

(13) T1

(21) **2011/306**

(22) 13/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 200610054769 17/11/2006 DE and

200610054770 17/11/2006 DE

(96) 16/11/2007 EP07846636.4

(97) 20/07/2011 EP2094462


(73) **CVP Clean Value Plastics GmbH****21614 Buxtehude, DE**(74) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС****ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **HOFFMANN, Michael and GERCKE, Alexander**(54) **МЕТОДА ЗА ИЗОЛИРАЊЕ НА ЦЕЛУЛОЗА И ДРУГИ ЛЕПЛИВИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ТЕКОТ НА РЕЦИКЛИРАЊЕТО НА ОТПАДОЦИ ОД ПЛАСТИКА, ОСОБЕНО МЕШАНА ПЛАСТИКА**

(57) 1 Метода за отстранување на дрвената маса и другите лепливи супстанции од отпадоците од пластика при рециклирањето на сите видови на отпадоци од пластика, посебно на мешана пластика (MKS), при што ливчињата и деловите од подебелите пластични делови од, ако е потребно, однапред сортираните отпадоци од пластика се механички однапред исецкани на тенки ливчиња или парчиња со однапред одредена големина, при што оние со поголема големина се издвоени, исецканиот производ е наполнет во диск пречистувач заедно со вода, без претходна обработка на тенките ливчиња во компактат или агломерат, при што соодносот на тенките ливчиња и другите парчиња е најмалку 10% од вкупниот волумен, супстанците кои што се лепат на тенките ливчиња се отстранети од заедничките дискови на пречистувачот до голем степен, и се потоа присутни како одвоени

супстанции, а супстанците коишто се отстранети погодна метода за сепарација.
се одвоени од платичните парчиња со помош на



Има уште 25 патентни барања.

(51) A 61M 15/00

(11) 4213

(13) T1

(21) 2011/307

(22) 13/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20030024358 17/10/2003 DE

(96) 18/10/2004 EP04768942.7

(97) 20/07/2011 EP1684834

(73) Vectura Delivery Devices Limited
Chippenham, Wiltshire SN14 6FH, GB

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) EASON, Stephen, William; CLARKE, Roger,
William; HARMER, Quentin; EVANS, Peter, Alan
and AHERN, David, Gregory

(54) ИНХАЛАТОР

(57) 1 Инхалатор којшто се состои од кукиште
(2,71) за да прима голем број меури од кои што

секој има капак којшто може да се дупне и кој што содржи доза на лекот за инхалирање од страна на корисникот, писка (5,74) преку која една доза на лек се инхалира од страна на корисникот придвижувач (3,72) прилагодливо закачен за кукиштето (2,71) и прилагодлив за да последователно го поместува секој меур во рамките на делот за дупчење на меурот (9,75), што се карактеризира со тоа што придвижувачот (3,72) е исто така прилагодлив за да може делот за дупчење на меурот (9,75) да го продупчи капакот на еден меур така што, кога корисникот инхалира преку писката (5,74), се генерира проток на воздух низ меурот за да влезе дозата која што е во него содржана и да ја изнесе од меурот и преку писката (5,74) во дишните патишта на корисникот.



СЛИКА 1

Има уште 36 патентни барања.

(51) **C 12M 1/02, 1/10, 1/16, C 12P 19/00, 19/12, 19/14, 7/10**

(11) **4214**

(13) T1

(21) **2011/308**

(22) 13/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20040001854 29/11/2004 DK

(96) 07/11/2005 EP05818844.2

(97) 17/08/2011 EP1828373

(73) **Inbicon A/S**

7000 Fredericia, DK


(74) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **FELBY, Claus; LARSEN, Jan; JORGENSEN,
Henning and VIBE-PEDERSON, Jakob**

(54) **ЕНЗИМСКА ХИДРОЛИЗА НА БИОМАСИ
КОИ ИМААТ ВИСОКА СОДРЖИНА НА СУВА
МАТЕРИЈА**

(57) 1 Процес за ликвефакција (претворање во течност) и сахарификација (претворање во шеќер) на еден полисахарид кој што содржи биомаси составени од лигноцелулозна биомаса, што се карактеризира со тоа што ја подложува споменатата биомаса на комбинирана ензимска хидролиза со користење на една целулаза и мешање со миксер со слободен пад како што е миксер со барабан или миксер со вртење со што се обезбедува механичка обработка и / или деградација на биомасата така што, во процесот, биомасата се претвора во течност и во шеќер до течност која што е погодна за понатамошна обработка како што е ферментација, при што биомасата содржи сува материја помеѓу 20% и 40% на почетокот на мешањето / хидролизата.



СЛИКА 1: Лонгитудинален поглед (лево) и попречен поглед (десно) на 5-коморниот реактор за хидролиза

Има уште 8 патентни барања.

(51) **C 07D 309/32**

(11) **4215**

(13) T1

(21) **2011/309**

(22) 13/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20060380173 16/06/2006 EP

(96) 15/06/2007 EP07765445.7

(97) 31/08/2011 EP2032551

(73) **PHARMA MAR, S.A.**
28770 Colmenar Viejo (Madrid), ES


(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MARTIN LOPEZ, Ma Jesus; COELLO
MOLINERO, Laura; REYES BENITEZ, Jose
Fernando; RODRIGUEZ VICENTE, Alberto;
GARRANZO GARCIA-IBARROLA, Maria; MURCIA
PEREZ, Carmen; FRANCESH SOLLOSO, Andres;
SANCHEZ SANCHO, Francisco; CUEVAS
MARCHANTE, Maria del Carmen and FERNANDEZ
RODRIGUEZ, Rogelio

(54) **АНТИТУМОРНИ СОЕДИНЕНИЈА НА
ДИХИДРОПИРАН-2-ОН**

(57) 1 Соединение со општа формула I


при што R_1 е селектиран од водород, OR_a ,
 $OCOR_a$, $OCOOR_a$, NR_aR_b , NR_aCOR_b , и NR_aC
(NR_a) NR_aR_b ;

секој R_2 и R_3 е независно селектиран од водород,
заменет или незаменет C_1-C_{12} алкил, заменет
или незаменет C_2-C_{12} алкенил и заменет или
незаменет C_2-C_{12} алкинил;

секој R_{41} , R_{42} , R_{43} , R_{44} , R_{45} , R_{46} , R_{47} и R_{48} се
независно селектирани од водород, заменет или
незаменет C_1-C_{12} алкил, заменет или незаменет
 C_2-C_{12} алкенил и заменет или незаменет C_2-C_{12}
алкинил;

секој R_5 , R_6 , и R_7 се независно селектирани од
водород, COR_a , $COOR_a$, заменет или незаменет
 C_1-C_{12} алкил, заменет или незаменет C_2-C_{12}
алкенил и заменет или незаменет C_2-C_{12}
алкинил, или R_5 и R_{48} заедно со соодветниот N
атом и C атом за кој што тие се врзани може да
формираат една заменета или незаменета
хетероциклична група;

секој R и R_b се независно селектирани од
водород, заменет или незаменет C_1-C_{12} алкил,
заменет или незаменет C_2-C_{12} алкенил, заменет
или незаменет C_2-C_{12} алкинил, заменет или
незаменет арил и заменета или незаменета
хетероциклична група; и

секоја непрекинута линија претставува една
незадолжителна дополнителна врска;

или фармацевтски прифатлива сол, тавтомер,
или стереоизомер од тоа.

Има уште 41 патентни барања.

(51) **A 23L 1/176, A 23P 1/12, 1/14**

(11) **4216**

(13) T1

(21) **2011/310**

(22) 17/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20080011970 01/07/2008 GB

(96) 30/06/2009 EP09772781.2

(97) 03/08/2011 EP2207434

(73) **Crisp Sensation Holding SA**
1208 Geneva, CH

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PICKFORD, Keith, Graham

(54) **ОБЛОГА ОД ТРОШКИ ЗА ПРЕХРАНБЕНИ
ПРОИЗВОДИ**

(57) 1 Метода за производство на прехранбен
производ покриен со трошки, којшто се состои од
следните чекори:

формирање водена смеша којашто содржи:

смеша од брашно која опфаќа едно или повеќе
брашна,

натриум бикарбонат,

адитиви по избор селектирани од обработка на
помошни средства, соли, колоранти и вода;

додавање на смешата во истиснувач;
додавање на воден агенс за гелирање во истиснувачот;
истиснување на добиената смеша на температура поголема од 100°C за да се формира истисок;
при што по чекорот на истиснување на смешата следи чекорот на додавање на агенсот за

гелирање на истиснувачот, по што следи чекорот на истиснување на добиената смеша од смеша на брашно и агенс за гелирање;
овозможување на истисокот да се прошири да се формира порозен производ;
сушење на производот, имелење на сувиот производ за да се формира трошка.
Има уште 20 патентни барања.

(51) A 61K 31/555, C 07F 7/00, 7/22, C 07K 498/22

(11) 4217 (13) T1
(21) 2011/311 (22) 17/10/2011
(45) 31/08/2012
(30) 20060849641P 04/10/2006 US and 20070904601P 28/02/2007 US
(96) 04/10/2007 EP07839341.0
(97) 14/09/2011 EP2079472
(73) **Infacare Pharmaceutical Corporation**
8 Nashaminy Interplex, Suite 221 Trevose, PA 19053-6499, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) DRUMMOND, George, S.; CAROSELLI, Robert; COOKE, Keith, A.; LEVIN, Daniel; ROE, David, G. and BOUCHER, Christopher, P.
(54) **ПРЕПАРАТ НА СТАНСОПОРФИН СО ВИСОК СТЕПЕН НА ЧИСТОТА**

(57) 1 Постапка за производство на калај (IV)-мезопорфирин соединение или негова сол која што се состои од:
а) подготовка на раствор или суспензија од мезопорфирин IX дихидрохлорид или негова сол преку:
1) изложување на метален хидрогенизиран катализатор на водородна атмосфера за да се формира пре-хидрогенизиран катализатор; и
2) контактирање на хемин со пре-хидрогенизиран катализатор и одржување на хеминот и катализаторот на една или повеќе комбинации на температура, водороден притисок и време за да се отстрани железото од хеминот и

редуцираат винил групите на хеминот во етилни групи, со тоа формирајќи мезопорфирин IX;
3) изолирање на мезопорфирин IX како мезопорфирин IX формат;
4) прочистување на изолираниот мезопорфирин IX формат
5) конверзија на прочистениот мезопорфирин IX формат во мезопорфирин IX дихидрохлорид;
б) третирање на мезопорфирин IX дихидрохлорид со дијатомејска земја и активен јаглен, потоа додавање на 0.1 до 0.6N HCl во мезопорфирин IX дихидрохлорид;
б) подготовка на раствор или суспензија на калај (II) оксид, каде што чекорите а) и б) можат да се случуваат по било кој редослед или истовремено;
в) контактирање на растворот или суспензијата на калај (II) оксид со раствор или суспензија на мезопорфирин IX дихидрохлорид или негова сол со додавање на раствор или суспензија на мезопорфирин IX дихидрохлорид или негова сол капка по капка за да се формира калај (IV) мезопорфирин соединение или негова сол; и
г) прочистување на калај (IV) мезопорфирин дихидрохлорид преку жешка киселинска тритурација, пропратена со, третирање на висока рН на или над рН 9 пратена со реакцификација, и дополнителна жешка киселинска тритурација.
Има уште 3 патентни барања.

(51) **A 61K 31/4245, C 07D 413/00, 417/00**

(11) **4218**

(13) T1

(21) **2011/312**

(22) 17/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20040620048P 19/10/2004 US and

20050252232 17/10/2005 US

(96) 18/10/2005 EP05819172.7

(97) 07/09/2011 EP1809280

(73) **Array Biopharma, Inc.**

3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) WALLACE, Eli, M.; LYSSIKATOS, Joseph, P.; HANS, Jeremy; ZHAO, Qian; AICHER, Tom; LAIRD, Ellen; ROBINSON, John and ALLEN, Shelley

(54) **МИТОТИЧКИ КИНЕЗИН ИНХИБИТОРИ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение со формулата



и солвати, безбедно одвоени енантиомери, диастереомери, рацемични смеси и негови фармацевтски прифатливи соли, каде што R е Z-NR²R³;

R¹ е C₁-C₁₀ алкил, C₂-C₁₀ алкенил, C₂-C₁₂ алкинил, фенил, 5-7 член хетероарил, заситен или парцијално незаситен C₃-C₁₂ циклоалкил, заситен или парцијално незаситен 3-8 член хетероциклоалкил, -OR³, -NR⁴OR⁵, CRᵇ(=NORᶜ), C(=O)Rᵃ, или -NR⁴R⁵, каде што споменатиот алкил, алкенил, алкунил, фенил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од оксо (под услов дека не е супституиран на споменатиот фенил или хетероарил, халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометил, флуорометил, флуорометокси, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, -O(C=O)ORᵃ, -NRᵇSO₂Rᵃ,

-SO₂NRᵃRᵇ, -C(=O)Rᵃ, -C(=O)ORᵃ, -OC(=O)Rᵃ, -OCH₂C(=O)ORᵃ, -NRᵇC(=O)ORᵃ, -NRᵇC(=O)Rᵃ, -C(=O)NRᵃRᵇ, -NRᵃRᵇ, -NRᶜC(=O)NRᵃRᵇ, -NRCC(NCN)NRᵃRᵇ, -ORᵃ, -OP(=O)(ORᵃ)₂, C₁-C₁₀ алкил, C₂-C₁₀ алкенил, C₂-C₁₂ алкинил, C₃-C₁₂ циклоалкил, фенил, 5-7 член хетероарил, фенил-C₁-C₃-алкил, 5-6 член хетероарил-C₁-3-алкил, 3-8 член хетероциклил и 5-6 член хетероциклил -C₁-3-алкил;

Ar¹ и Ar² се независно фенил или 5-7 член хетероарил, каде што споменатиот фенил и хетероарил се опционално супституирани со еден или повеќе групи независно избран од F, Cl, Br, I, цијано, нитро, C₁-C₁₀ алкил, C₂-C₁₀ алкенил, C₂-C₁₂ алкинил, заситен или делумно незаситен C₃-C₁₂ циклоалкил, заситен или парцијално незаситен 3-8 член хетероциклил, трифлуорометил, дифлуорометил, флуорометил, флуорометокси, дифлуорометокси, трифлуорометокси, ORᵃ, -O(C=O)ORᵃ, -OP(=O)(ORᵃ)(ORᵃ), NRᵃRᵇ, -NRᵇSO₂Rᵃ, -SO₂NRᵃR, SRᵃ, SORᵃ, SO₂Rᵃ, -C(=O)Rᵃ, -C(=O)ORᵃ, -OC(=O)Rᵃ, -OCH₂C(=O)ORᵃ, -NRᵇC(=O)ORᵃ, -NRᵇC(=O)Rᵃ, -C(=O)NRᵃRᵇ и -NRᶜC(=O)NRᵃRᵇ;

R² и R³ се независно избрани од водород, C₁-C₁₀ алкил, заситен или парцијално незаситен C₃-C₁₂ циклоалкил, аминокиселина избрана од групата составена од Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Glu, Gln, Gly, His, Hyl,

Hyp, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr, Val, фосфосерин, фосфотреонин, фосфотирозин, 4-хидроксипролин, хидроксилизин, демозин, изодемозин, гама-карбоксиглутамат, хипурична киселина, октахидроиндол-

2-карбоксилна киселина, статин, 1,2,3,4-тетрахидроизокинолин-3-карбоксилна киселина, пенициламин, орнитин, 3-метилхистидин, норвалин, бета-аланин, гама-аминобутирна киселина, цитрулин, хомоцистеин, хомосерин, метил-

аланин, пара-бензоилфенилаланин, фенилглицин, пропаргилглицин, саркозин, метионин, сулфон и терц-бутилглицин и дипептид, каде што споменатиот алкил и циклоалкил се опционално супституирани,

R^4 и R^5 се независно Н, трифлуорометил, дифлуорометил, флуорометил, C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 - C_{12} алкинил, заситен или парцијално незаситен C_3 - C_{12} циклоалкил, заситен или парцијално незаситен 3-8 член хетероциклоалкил, фенил или 5-7 член хетероарил, каде што алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, фенил и хетероарил се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од оксо (под услов дека не е супституиран споемантиот фенил или хетероарил), халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометил, флуорометил, флуорометокси, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-O(C=O)$ OR^d , $-NR^bSO_2R^d$, $-SO_2NR^aR^b$, $-C(=O)R^a$, $-C(=O)OR^a$, $-OC(=O)R^a$, $-NR^bC(=O)OR^d$, $-NR^bC(=O)R^a$, $-C(=O)NR^aR^b$, $-NR^aR^b$, $-NR^cC(=O)NR^aR^b$, $-NR^cC(NCN)NR^aR^b$, $-OR^a$, C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 - C_{12} алкинил, C_3 - C_{12} циклоалкил, фенил, 5-7 член хетероарил, фенил- C_1 - C_3 -алкил, 5-6 член хетероарил- C_{1-3} -алкил, 3-8 член хетероциклоалкил и 5-6 член хетероциклил- C_{1-3} -алкил, или R_4 и R_5 заедно со атомите кон којшто се сврзани за да формираат заситен или делумно незаситени 3-8 член хетероцикличен прстен којшто може да вклучи 1 до 3 дополнителни хетероатоми, во дополнение на хетероатомите кон којшто споменатиот R^4 и R^5 се сврзани, избрани од N, O и S, каде што споменатиот хетероцикличен прстен е опционално супституиран со една или повеќе групи независно избрани од оксо, халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометил, флуорометил, флуорометокси, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-O(C=O)OR^d$, $-NR^bSO_2R^a$, $-SO_2NR^aR^b$, $-C(=O)R^a$, $-C(=O)OR^a$, $-OC(=O)R^a$, $-NR^bC(=O)OR^d$, $-NR^bC(=O)R^a$, $-C(=O)NR^aR^b$, $-NR^aR^b$, $-NR^cC(=O)NR^aR^b$, $-NR^cC(NCN)NR^aR^b$, $-OR^a$, C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 - C_{12} алкинил, C_3 - C_{12} циклоалкил, фенил, 5-7 член хетероарил, фенил- C_1 - C_3 -алкил, 5-6 член хетероарил- C_{1-3} -алкил, 3-8 член хетероциклоалкил и 5-6 член хетероциклил- C_{1-3} -алкил;

R^6 е C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 - C_{12} алкинил, C_1 - C_{12} хетероалкил, C_1 - C_{12} хетероалкенил, C_1 - C_{12} хетероалкинил, заситени или парцијално незаситени C_3 - C_{12} циклоалкил, заситени или парцијално незаситени 3-8 член хетероциклоалкил, фенил или 5-7 член хетероарил, каде што алкил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалкенил, хетероалкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, фенил и хетероарил се опционално супституиран со една или повеќе групи независно избран од оксо (под услов дека не е супституиран споменатиот фенил или хетероарил), халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометил, флуорометил, флуорометокси, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-O(C=O)OR^d$, $-NR^bSO_2R^d$, $-SO_2NR^aR^b$, $-C(=O)R^a$, $-C(=O)OR^a$, $-OC(=O)R^a$, $-NR^bC(=O)OR^d$, $-NR^bC(=O)R^a$, $-C(=O)NR^aR^b$, $-NR^aR^b$, $-NR^cC(=O)NR^aR^b$, $-NR^cC(NCN)NR^aR^b$, $-OR^a$, C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 - C_{12} алкинил, C_3 - C_{12} циклоалкил, фенил, 5-7 член хетероарил, фенил- C_1 - C_3 -алкил, 5-6 член хетероарил- C_{1-3} -алкил, 3-8 член хетероциклоалкил и 5-6 член хетероциклил- C_{1-3} -алкил;

R^a е водород, трифлуорометил, C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 - C_{12} алкинил, заситен или парцијално незаситен C_3 - C_{12} циклоалкил, циклоалкилалкил, фенил, арилалкил, 5-7 член хетероарил, 5-6 член хетероарил- C_{1-3} -алкил, 3-8 член хетероциклоалкил или заситен или парцијално незаситен 5-6 член хетероциклил- C_{1-3} -алкил, каде што алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкилалкил, фенил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклоалкил и хетероциклилалкил се опционално супституирани со еден или повеќе групи независно избрани од оксо (под услов дека не е супституиран на споменатиот фенил или хетероарил), халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометил, флуорометил, флуорометокси, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-O(C=O)$ OR^h , $-NR^fSO_2R^h$, $-SO_2NR^eR^f$, $-C(=O)R^e$, $-C(=O)OR^e$, $-OC(=O)R^e$, $-NR^fC(=O)OR^h$, $-NR^fC(=O)R^e$, $-C(=O)NR^eR^f$, $-NR^eR^f$,

$\text{NR}^g\text{C}(=\text{O})\text{NR}^e\text{R}^f$, $-\text{NR}^c\text{C}(\text{NCN})\text{NR}^e\text{R}^f$, $-\text{OR}^e$, $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ алкил, $\text{C}_2\text{-C}_{10}$ алкенил, $\text{C}_2\text{-C}_{12}$ алкинил, Заситени или парцијално незаситени $\text{C}_3\text{-C}_{12}$ циклоалкил, фенил, 5-7 член хетероарил, фенил- $\text{C}_1\text{-C}_3$ -алкил, 5-6 член хетероарил - $\text{C}_1\text{-3}$ -алкил, заситен или парцијално незаситен 3-8 член хетероциклоалкил и 5-6 член хетероциклил - C_{1-3} -алкил;
 R^b , R^c , R^f и R^g се независно водород или $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ алкил, или R^a и R^b заедно со атомот кон којшто се сврзани за да формираат 4 до 10 член заситен или парцијално незаситен хетероцикличен прстен може да вклучи 1 до 3 дополнителни хетероатоми, во дополнение азотниот атом кон којшто споменатиот R^a и R^b се сврзани, избран од N, O и S;
 R^d и R^h се независно трифлуорометил, $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ алкил, заситен или парцијално незаситен $\text{C}_3\text{-C}_{12}$ циклоалкил, фенил, фенил- $\text{C}_1\text{-C}_3$ -алкил, 5-7 член хетероарил, 5-6 член хетероарил- C_{1-3} -алкил, заситен или парцијално незаситен 3-8 член хетероциклоалкил или 5-6 член хетероциклил - C_{1-3} -алкил;
 R^e е водород, трифлуорометил, $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ алкил, $\text{C}_2\text{-C}_{10}$ алкенил, $\text{C}_2\text{-C}_{12}$ алкинил, заситен или парцијално незаситен $\text{C}_3\text{-C}_{12}$ циклоалкил, $\text{C}_3\text{-C}_{12}$ циклоалкил- C_{1-3} -алкил, фенил, фенил- $\text{C}_1\text{-C}_3$ -алкил, 5-7 член хетероарил, 5-6 член хетероарил - C_{1-3} -алкил, заситен или парцијално незаситен 3-

8 член хетероциклоалкил или 5-6 член хетероциклил - C_{1-3} -алкил; и

Z е алкилен којшто има од 1 до 6 јаглериоди или алкенилен или алкинилен секој има од 2 до 6 јаглериоди, каде што

Споменатиот алкилен, алкенилен и алкинилен се опционално супституирани со еден или повеќе групи независно избран од оксо, халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометил, флуорометил, флуорометокси; дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, - $\text{O}(\text{C}=\text{O})\text{OR}^d$, $-\text{NR}^b\text{SO}_2\text{R}^d$, $-\text{SO}_2\text{NR}^a\text{R}^b$, $-\text{C}(=\text{O})\text{R}^a$, $-\text{C}(=\text{O})\text{OR}^a$, $-\text{OC}(=\text{O})\text{R}^a$, $-\text{NR}^b\text{C}(=\text{O})\text{OR}^d$, $-\text{NR}^b\text{C}(=\text{O})\text{R}^e$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NR}^a\text{R}^b$, $-\text{NR}^a\text{R}^b$, $-\text{NR}^c\text{C}(=\text{O})\text{NR}^a\text{R}^b$, $-\text{OR}^a$, $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ алкил, $\text{C}_2\text{-C}_{10}$ алкенил,

$\text{C}_2\text{-C}_{12}$ алкинил, $\text{C}_3\text{-C}_{12}$ циклоалкил, фенил, 5-7 член хетероарил, фенил- $\text{C}_1\text{-C}_3$ -алкил, 5-6 член хетероари- C_{1-3} -алкил, 3-8 член хетероциклоалкил и 5-6 член хетероциклил - C_{1-3} -алкил.

Има уште 24 патентни барања.

(51) **A 61K 31/426, 31/16, 31/166, 31/167, A 61P 3/10, C 07C 231/00, C 07D 277/28, 277/30**

(11) **4219**

(13) T1

(21) **2011/313**

(22) 18/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20030102236 21/07/2003 EP and

20030517824P 06/11/2003 US

(96) 20/07/2004 EP04742005.4

(97) 05/10/2011 EP1656139

(73) **Merck Serono SA**

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH


(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) SWINNEN, Dominique; BOMBRUN, Agnes; PONS, Jean-Francois and THOMAS, Russel J.

(54) **АРИЛ ДИКАРБОКСАМИДИ**

(57) 1 Употреба на арил дикарбоксамид од формулата (I):



како и неговите изомери, неговите оптички активни форми, како енантиомери, диастереомери и неговите рацематни форми, каде што:

A е аминокарбонилен дел од формулата $-\text{CO}-\text{NHR}^6$ каде што R^6 е супституиран или несупституиран C_6-C_{15} алкил, супституиран или несупституиран C_2-C_{15} алкенил, супституиран или несупституиран C_2-C_{15} алкинил, супституиран или несупституиран 3-8 член циклоалкил, супституиран или несупституиран C_1-C_6 алкил-(3-8 член)циклоалкил, супституиран или несупституиран фенил, супституиран или несупституиран C_1-C_{12} алкил фенил, супституиран или несупституиран C_2-C_6 алкенил фенил, супституиран или несупституиран C_2-C_6 алкинил фенил;

Su е супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран хетероарил, супституиран или несупституиран арил-хетероарил, супституиран или несупституиран хетероарил-арил, супституиран или несупституиран арил-арил, супституиран или несупституиран циклоалкил или супституирана или несупституирана хетероциклична група;

n е 0 или 1;

R^1 и R^2 се независно еден од друг избрани од групата составена од водород или супституиран или несупституиран C_1-C_6 -алкил;

R^3 е избран од групата составена од супституиран или несупституиран C_1-C_6 -алкил, супституиран или несупституиран C_2-C_6 -алкенил, супституиран или несупституиран C_2-C_6 -алкинил, супституиран или несупституиран C_1-C_6 -алкокси, супституиран или несупституиран C_1-C_6 -алкил амин, супституиран или несупституиран C_1-C_6 -алкил алкокси, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран хетероарил, супституиран или несупституиран

сатуриран или несатуриран 3-8 член циклоалкил, супституиран или несупституиран 3-8 член хетероциклоалкил, супституиран или несупституиран C_1-C_6 -алкил арил, супституиран или несупституиран C_1-C_6 -алкил хетероарил, супституиран или несупституиран C_2-C_6 -алкенил арил, супституиран или несупституиран C_2-C_6 -алкенил хетероарил, супституиран или несупституиран C_2-C_6 -алкинил арил, супституиран или несупституиран C_2-C_6 -алкинил хетероарил, супституиран или несупституиран C_1-C_6 -алкил циклоалкил, супституиран или несупституиран C_1-C_6 -алкил хетероциклоалкил, супституиран или несупституиран C_2-C_6 -алкенил циклоалкил, супституиран или несупституиран C_2-C_6 -алкенил хетероциклоалкил, супституиран или несупституиран C_2-C_6 -алкинил циклоалкил, супституиран или несупституиран C_2-C_6 -алкинил хетероциклоалкил;

R^4 и R^5 се секој независно еден од друг избрани од групата составена од H, хидрокси, супституиран или несупституиран C_1-C_6 -алкил, карбокси, супституиран или несупституиран C_1-C_6 алкокси, супституиран или несупституиран C_1-C_3 алкил карбокси, супституиран или несупституиран C_2-C_3 алкенил карбокси, супституиран или несупституиран C_2-C_3 алкинил карбокси, amino или R^4 и R^5 можат да формираат несатуриран или сатуриран хетероцикличен прстен, каде што најмалку еден од R^4 или R^5 не е водород или C_1-C_6 алкил;

каде што горните групи, кога се супституирани, се супституирани со од 1 до 5 супституенти избрани од групата составена од C_1-C_6 -алкил, C_2-C_6 -алкенил, C_2-C_6 -алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, C_1-C_6 -алкил арил, C_1-C_6 -алкил хетероарил, C_1-C_6 -алкил циклоалкил, C_1-C_6 -алкил хетероциклоалкил, amino, амониум, ацил, ацилокси, ациламино, аминокарбонил, алкоксикарбонил, уреидо, карбамат, арил, хетероарил, сулфинил, сулфонил, алкокси, сулфанил, халоген, карбокси, трихалометил, цијано, хидрокси, меркапто, и нитро, или каде што соседните супституенти имаат поминато затворање на прстенот;

за изготвување на медикамент за третман и/или превенција на пореметувања на метаболизмот

со посредство на инсулинска резистентност или хипергликемија, содржејќи дијабетес, несоодветна толеранција на гликоза, хиперлипидемија, хипертриглицеридемија,

хиперхолестеролемија, претерана дебелина, синдром на полицистични јајници (PCOS). Има уште 12 патентни барања.

(51) **G 01F 11/28**

(11) **4220**

(13) T1

(21) **2011/314**

(22) 18/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 03741066.9 24/06/2003 EP

(96) 24/06/2003 EP03741066.9

(97) 03/08/2011 EP1636552

(73) **Sutter Leigozze S.p.A.**

Localita Leigozze 1 15060 Borghetto Borbera AL, IT

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) SUTTER, Aldo


(54) **КОНТЕЈНЕР ЗА ДИСПЕРЗИРАЊЕ**

(57) 1 Контејнер за диспензирање (1), што содржи:

- главно шише (2), погодно да го прими течниот продукт што треба да се диспензира и има излезен отвор (6) за самиот течен продукт;
- мерен сад (3), што има отвор (7; 70) за влез на течниот продукт во истиот, кој што влезен отвор (7; 70) е сместен на страничниот ѕид на истиот, и отвор (8) за диспензирање на течниот продукт нанадвор; и
- цевка (4), што има внатрешен лумен (12) што го поврзува наведениот излезен отвор (6) на наведеното главно шише (2) со наведениот влезен отвор (7; 70) на наведениот мерен сад (3),

каде што наведеното главно шише (2) е од типот погоден да се деформира што го предизвикува приливот на течниот продукт во наведениот мерен сад (3) преку наведената цевка (4),

назначен со тоа што наведениот внатрешен лумен (12) на наведената цевка (4) содржи, на наведениот влезен отвор (7; 70) на наведениот мерен сад (3), краен дел (121; 1210) што има напречен пресек што се зголемува кон наведениот влезен отвор (7; 70), и со тоа, што наведениот краен дел (121; 1210) на наведениот внатрешен лумен (12) и наведениот влезен отвор (7; 70) на наведениот мерен сад (3) има напречен пресек со супстанцијално издолжен облик и се распоредени така што поголема попречна димензија (71; 710) на истите е супстанцијално паралелна со дното (21) на самиот контејнер.



Начрт 1

Има уште 25 патентни барања.

(51) **C 12N 15/00, C 07H 21/00, C 12N 5/00**(11) **4221**

(13) T1

(21) **2011/315**

(22) 18/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20020057475 22/01/2002 US

(96) 22/01/2003 EP08010015.9

(97) 10/08/2011 EP1975231

(73) **CORIXA CORPORATION****CSC The United States Corporation 2711****Centerville Road Wilmington, DE 19808, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Gaiger, Alexander; Algate, Paul, A.; Mannion, Jane; Clapper, Jonathan, David; Wang, Aijun;

Ordenez, Nadia; Carter, Lauren and McNeill, Patricia, Dianne

(54) **СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА ОТКРИВАЊЕ, ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА ХЕМАТОЛОШКИ МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1 Употреба на ефективна количества изолирано моноклонално антитело коешто специфично се врзува за полипептид којшто ја содржи секвенцата утврдена во SEQ ID NO 4 во производството на лек за лекување на хронична лимфоцитна леукемија (CLL) или мултипл миелом (MM) кај цицач како субјект.



Има уште 13 патентни барања.

(51) **C 07J 41/00**(11) **4222**

(13) T1

(21) **2011/316**

(22) 19/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20060010853 13/12/2006 FR

(96) 11/12/2007 EP07871830.1

(97) 03/08/2011 EP2121724


(73) **SANOFI****174, Avenue de France, 75013 Paris, FR**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768


(72) ODDON, Gilles; BERNARD, Daniel; BOUSQUET-FRANCES, Joelle; CASENAVE, Gerard and SIMONNET, Andre

(54) **НОВА ПОСТАПКА ЗА ДИАСТЕРЕОСЕЛЕКТИВНО ДОБИВАЊЕ НА ХИРАЛЕН ПРИМАРЕН АМИН ВРЗ СТЕРОИД**(57) 1 Постапка за стереоселективно добивање на примарни амини на стероиди со α - или β -конфигурација, на положбата 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 16 или 17 врз стероидна подлога, **назначена со тоа што оксим со формулата (II):**



каде што R претставува атом на водород, праволиниски, разгранет или цикличен радикал на алкил кој содржи од 1 до 12 јаглеродни атоми, или радикал на арил или аралкил кој може да содржи до 12 јаглеродни атоми, R1 претставува атом на водород или радикал на понизок алкил кој содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми, R2 претставува радикал на понизок алкил кој содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми, оксимската група е поставена на положба 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 16 или 17 на подлогата, која инаку може да биде супституирана со една или повеќе групи кои не се осетливи на условите на реакцијата кои се наведени во продолжение, се третира со

литиумов метал во течен амоњак, на температура од -33°C до -90°C , во мешавина на растворувач од видот на етер и алифатски алкохол, при што очекувано се добива соединението со формулата (I):



каде што наведениот амин со a- или b-конфигурација е поставен во положба која одговара на положбата на оксимот во соединението со формулата (II).

Има уште 10 патентни барања.

(51) A 61K 31/01, 31/047, 8/30, 8/92, A 61P 17/02, 17/06

(11) 4223

(13) T1

(21) 2011/317

(22) 19/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 20080053187 16/05/2008 FR

(96) 18/05/2009 EP09290370.7

(97) 07/09/2011 EP2119435

(73) Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
45, place Abel-Gance 92100 Boulogne-
Billancourt, FR


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Fabre, Pierre; Przybylski, Christophe;
Cordoliani, Jean-Francois and Kopec, Marion

(54) ЕМОЛИЕНТЕН СОСТАВ

(57) 1 Состав за топична употреба што содржи комбинација од глицерол, вазелин и течен парафин како активна состојка, во форма на масло-во-вода или вода-во-масло емулзија **назначен со тоа што** вазелинот има температура на топење помеѓу 51°C и 57°C , постојаност помеѓу 175 1/10 mm и 195 1/10 mm (пробивање на конус на 25°C) и вискозност помеѓу 4 cSt и 5 cSt на 100°C .



Нацрт 1

Има уште 11 патентни барања.

(51) C 07D 209/08, A 61K 31/404, A 61P 25/14, 25/18, 25/22, 25/28

(11) 4224

(13) T1

(21) 2011/318

(22) 19/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 2007CH02433 26/10/2007 IN

(96) 02/05/2008 EP08776656.4

(97) 03/08/2011 EP2200980

(73) Suven Life Sciences Limited

Serene Chambers Road No.5, Avenue 7, Banjara Hills Hyderabad 500 034 , Andra Pradesh, IN


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JASTI, Venkateswarlu; KAMBHAMPATI, Rama, Sastri; SHINDE, Anil, Karbhari; KANDIKERE, Nagaraj, Vishwottam and RAMAKRISHNA, Nirogi, Venkata, Satya

(54) **АМИНО АРИЛСУЛФОНАМИД СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА КАКО 5-НТ6 ЛИГАНДИ**

(57) 1 Соединение со формула (I)



Каде што R_1 претставува водород, хидроксил, халоген, (C_1-C_3) алкил, хало (C_1-C_3) алкил, (C_1-C_3) алкокси, хало (C_1-C_3) алкокси, цикло (C_3-C_6) алкил или цикло (C_3-C_6) алкокси;

R_2 претставува водород, халоген, (C_1-C_3) алкил, хало (C_1-C_3) алкил, (C_1-C_3) алкокси или хало (C_1-C_3) алкокси, цикло (C_3-C_6) алкил или цикло (C_3-C_6) алкокси;

R претставува водород или (C_1-C_3) алкил или (C_3-C_6) циклоалкил;

"n" претставува 0 до 4;

"p" претставува 0 до 6;

"q" претставува 0 до 4.

Има уште 12 патентни барања.

(51) **H 02G 3/04**

(11) **4153**

(13) T1

(21) **2011/328**

(22) 28/10/2011

(45) 31/08/2012

(30) 4272005 15/03/2005 AT

(96) 14/03/2006 EP06704748.0

(97) 24/08/2011 EP1859521

(73) **Dietzel Gesellschaft m.b.H**

1 Haidequerstrasse 3-5 1111-Wien, AT


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) NEULINGER, Andreas

(54) **ЦЕВКА**

(57) 1 Набрана спроводна цевка за електрични инсталации (1) за да прими мрежа, со проекции (4) во внатрешноста на набраната спроводна цевка (1) за да се намали контактната површина со мрежата што треба да се вовлече во набраната спроводна цевка (1), **назначена со тоа што** проекциите (4) се обезбедени преку подржувачки бразди (5) што се протегаат надолжно и се обликувани на внатрешната површина на цевката.



Нацрт I

Има уште 10 патентни барања.

(51) **A 23L 1/30, A 23K 1/00**

(11) **4160**

(13) T1

(21) **2011/335**

(22) 02/11/2011

(45) 31/08/2012

(30) 08152922 18/03/2008 EP

(96) 18/03/2009 EP09723528.7

(97) 21/09/2011 EP2276357

(73) **Friesland Brands B.V.**

Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) DE VRIES, Ynte Piet and TE BIESEBEKE, Rob

(54) **ТРАЕН ПРОБИОТСКИ ПРЕХРАНБЕН ПРОДУКТ**

(57) 1 Траен прехранбен продукт одбран од групата составена од млечни продукти што имаат рок на траење без-ладење од повеќе од 12 дена, овошни сокови што имаат период на складирање без-ладење од 13 до 26 недели, и овошен сок што содржи пијалоци што имаат период на складирање без-ладење од најмалку 3 месеци, **назначен со тоа што** содржи пробиотски организми во неискористена состојба.

Има уште 13 патентни барања.

(51) **B 23P 17/06, B 23D 31/00, E 04C 5/01**(11) **4151**

(13) T1

(21) **2011/339**

(22) 03/11/2011

(45) 31/08/2012

(30) 10034250 23/07/2008 DE

(96) 23/05/2009 EP09775880.9

(97) 28/01/2010 EP2310165


(73) **CENT & CENT GMBH & CO.KG****Benzstrasse 14 89155 Erbach, DE**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **STAHL, Karl-Hermann**(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕЛИЧНИ ВЛАКНА**

(57) 1 Постапка за производство на челични влакна, особено за употреба како адитив за бетон, како и за додавање при производството на бетон со челични влакна, при којашто најпрво

за формирање на челичните влакна (2) се прават жлебови од една или од двете страни на метална лента (1), со што се формираат жили од челични влакна (4), коишто најпрво си уште се поврзани со сепаратори (5), при што понатаму, со цел трансформација на сепараторите (5) во тенки разделни ленти, коишто лесно се одделуваат една од друга и при разделувањето формираат мазни и рапави рабови, лентата од челични влакна се подложува на процес на валање, при којшто секој сепаратор(5) се подложува на повеќекратно деформирање со свиткување по надолжната оска на тој начин што во сепараторот (5) се создаваат пукнатини поради замор на материјалот и со тоа настанува разделната лента, при што жилите од челични влакна при жлебањето се опремуваат со стеги (7) што се создаваат со прекини во жлебовите.



Слика 1

Има уште 28 патентни барања.

(51) C 07C 17/02, 19/045

(11) 4150

(13) T1

(21) 2011/341

(22) 08/11/2011

(45) 31/08/2012

(30) 0605716 26/06/2006 FR

(96) 22/06/2007 EP07765577.7

(97) 31/08/2011 EP2035358

(73) SOLVAY (Societe Anonyme)

Rue du Prince Albert 33, 1050 Bruxelles, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) STREBELLE, Michel and BALTHASART, Dominique

(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 1,2-ДИХЛОРОЕТАН

(57) 1 Постапка за производство на 1,2-дихлороетан почнувајќи од проток на етан назначена со тоа што

а) протокот од етан се подложува на каталитичка оксидехидрогенација со што се добива мешавина од гасови што содржи етилен, неконвертиран етан, вода и секундарни составни делови;

б) наведената мешавина од гасови евентуално се мие и суши со што се добива мешавина од суви гасови;

в) после евентуален дополнителен чекор на прочистување, мешавината од суви гасови се спроведува до реактор за хлоринација снабден со проток на хлорин така што најмалку 10% од етиленот се конвертира во 1,2-дихлороетан;

г) 1,2-дихлороетанот формиран во реакторот за хлоринација евентуално се изолира од протокот


на продукти изведени од реакторот за хлоринација;

е) протокот на продукти изведени од реакторот за хлоринација, од кој што евентуално беше извлечен 1,2-дихлороетанот, се спроведува до реактор за оксихлоринација во кој што мнозинството од балансот на етилен се конвертира во 1,2-дихлороетан, откако подоцнежниот евентуално ќе биде подложен на чекор на апсорпција/десорпција е), за време на кој чекор 1,2-дихлороетанот формиран во реакторот за хлоринација евентуално се извлекува доколку истиот претходно не беше извлечен;

д) 1,2-дихлороетанот формиран во реакторот за оксихлоринација се изолира од протокот на продукти изведени од реакторот на оксихлоринација и евентуално се додава на 1,2-дихлороетанот формиран во реакторот на хлоринација;

ѓ) протокот на продукти изведени од реакторот на хлоринација, од кој што беше извлечен 1,2-дихлороетанот, евентуално содржи дополнителен проток на етан претходно воведен во еден од чекорите б) до ф), евентуално се рециклира до чекор а) откако претходно е евентуално прочистен од гасови и/или после евентуален дополнителен третман со цел да се елиминираат хлоринираните продукти содржани во истиот.

Нацрт 1



Има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07C 205/55, 205/44, 309/08**(11) **4201**

(13) T1

(21) **2011/367**

(22) 25/11/2011

(45) 31/08/2012



(30) 644464 P 14/01/2005 US

(96) 12/01/2006 EP10001844.9


(97) 26/10/2011 EP2206697

(73) **Schering Corporation****Kenilworth, NJ 07033-0530, US**(74) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје



and



Има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07D 317/58, A 61K 31/495, 31/496, A 61P
29/00, 37/00, C 07D 211/96, 213/42, 213/74,
243/08, 295/22, C 07F 7/08**(11) **4200**

(13) T1

(21) **2011/372**


(22) 30/11/2011

(45) 31/08/2012

(30) EPA 04106814 21/12/2004 EP and USP
638257 22/12/2004 US

(96) 19/12/2005 EP05826371.6

(97) 14/12/2011 EP1828160

(73) **Merck Serono SA****Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH**(74) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ**бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје(72) **SWINNEN, Dominique; GERBER, Patrick and
JORAND-LEBRUN, Catherine**(54) **СУЛФОНИЛ АМИНО ЦИКЛИЧНИ
ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ММР**(57) 1 Сулфонил amino цикличен дериват
согласно Формулата (I)

каде што:

A е $-\text{CR}^4\text{R}^5$;B е $-\text{CR}^4\text{R}^5$; R^1 е избран од арил, хетероарил; R^2 е избран од H, $\text{C}_1\text{-C}_6$ -алкил, $\text{C}_2\text{-C}_6$ -алкенил и
 $\text{C}_2\text{-C}_6$ -алкинил; R^3 е избран од H, $-\text{Si}(\text{C}_1\text{-C}_6\text{-алкил})_3$, amino $\text{C}_1\text{-C}_6$ -
алкил, $\text{C}_1\text{-C}_6$ -алкил, арил, хетероарил, арил C_1 -
 C_6 -алкил, хетероарил $\text{C}_1\text{-C}_6$ -алкил, $\text{C}_3\text{-C}_8$ -
циклоалкил $\text{C}_1\text{-C}_6$ -алкил, хетероциклоалкил C_1 -
 C_6 -алкил, $\text{C}_3\text{-C}_8$ -циклоалкил и хетероциклоалкил;
 R^4 , R^5 , R^4 и R^5 се независно избрани од H,
халоген, $\text{C}_1\text{-C}_6$ -алкил, $\text{C}_2\text{-C}_6$ -алкенил и $\text{C}_2\text{-C}_6$ -
алкинил;

X е избран од C, CH или N; Y е избран од CH и CH₂ и групата -X...Y- е избрана од -C=CH-, -CH-CH₂- и -N-CH₂-;
m е избран од 0, 1 и 2;
n е избран од 0 и 1;
p е избран од 1 и 2;
како и неговите оптички активни форми како енантиомери, диастереомери и неговите рацематни форми, како и нивните фармацевтски прифатливи соли,
каде што "алкенил", "алкинил", "арил", "хетероарил", "циклоалкил", "хетероциклоалкил" групите можат опционално да бидат

супституирани со од 1 до 5 супституенти избрани од групата составена од "C₁-C₆-алкил", "C₂-C₆-алкенил", "C₂-C₆-алкинил", "циклоалкил", "хетероциклоалкил", "арил C₁-C₆-алкил", "хетероарил C₁-C₆-алкил", "циклоалкил C₁-C₆-алкил", "хетероциклоалкил C₁-C₆-алкил", "амино", "амониум", "ацил", "ацилокси", "ациламино", "аминокарбонил", "алкоксикарбонил", "уреидо", "арил", "карбамат", "хетероарил", "сулфинил", "сулфонил", "алкокси", "сулфанил", "халоген", "карбокси", трихалометил, цијано, хидрокси, меркапто, и нитро.
Има уште 26 патентни барања.

(51) A 61M 5/24, 5/315

(11) 4141

(13) T1

(21) 2011/373

(22) 01/12/2011

(45) 31/08/2012

(30) 08008353 02/05/2008 EP

(96) 17/04/2009 EP09737821.0

(97) 02/11/2011 EP2274029

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) HARMS, Michael; RAAB, Steffen; WEBBER, Dominic, George; HOWARTH, James, Robert; BECKETT, Trevor, John; GRAY, Geoffrey, Philip and GROSS, John, David

(54) УРЕД ЗА ИСПОРАКА НА ЛЕК

(57) 1 Уред за испорака на лек (1) кој содржи:

-куќиште (3) кое има поблизок и подалечен крај;
-кутија за прифаќање на лекот (2) која е предвидена да се поврзе со куќиштето (3);
-клипна шипка (17) којашто е подвижна во насока на подалечниот крај, заради испорака на лекот; и
-управувачко средство со кое се овозможува ротирање на клипната шипка во прва ротирачка насока, со што се придвижува клипната шипка


(17) во насока на подалечниот крај, заради испорака на лекот;

назначен со тоа што:


клипната шипка содржи два навојни дела (15, 16), при што првиот навоен дел (15) е предвиден заради навојно поврзување со ресетирачкиот елемент (11), а вториот навоен елемент (16) е предвиден за навојно поврзување со управувачкиот уред и при што навоите на наведениот прв и втор навоен дел (15, 16) се обратно поставени,
при што:

· во услови на работна состојба, спречено е ротирањето на ресетирачкиот елемент (11) во однос на куќиштето (3), со што се спречува движење на клипната шипка (17) во насока на поблискиот крај; и


· во услови на ресетирање, дозволено е ротирање на ресетирачкиот елемент (11) во однос на куќиштето (3), при што уредот за испорака на лек може да се ресетира преку ротирање на клипната шипка (17) и ресетирачкиот елемент (11) во втора насока на ротирање и преку придвижување на клипната шипка (17) во насока на поблискиот крај.



Слика 1а



Слика 1б



Слика 1с

Има уште 28 патентни барања.

(51) **C 07D 403/12, A 61K 31/55, A 61P 3/06, 9/10, C 07D 401/12, 401/14, 403/14, 405/14, 409/14, 413/12, 417/12, 417/14, 491/04**

(11) **4174** (13) T1
(21) **2012/5** (22) 03/01/2012
(45) 31/08/2012

(30) 20040582708P 24/06/2004 US;
20040627241P 12/11/2004 US and 20050664862P
24/03/2005 US

(96) 23/06/2005 EP05763328.1

(97) 12/10/2011 EP1761522

(73) **ELI LILLY AND COMPANY**

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FIELDS, Todd; WANG, Xiaodong; CHEN, Xinchao; CIOFFI, Christopher Lawrence; DINN, Sean Richard; ESCRIBANO, Ana Maria ; FERNANDEZ, Maria Carmen; MARTIN DE LA NAVA, Eva, Maria; MATEO-HERRANZ, Ana, Isabel; HERR, Robert Jason; MANTLO, Nathan Bryan and PARTHASARATHY, Saravanan

(54) **СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ ДИСЛИПИДЕМИЈА**

(57) 1 Соединение со формула I



каде што

n е 0, 1, 2, или 3;

m е 0, 1, 2, или 3;

p е 1 или 2;

q е 0, 1, 2, 3, или 4;

Y е врска C=O или S(O)t; каде што t е 0, 1 или 2;

R¹ е избран од група составена од: хидрокси, C1-C6 алкил, арил, C2-C6 алкенил, C1-C6 халоалкил, C1-C6 алкилхетероцикл, C3-C8 циклоалкил, C1-C6 алкилциклоалкил; C1-C6 алкиларил, хетероцикл, C1-C6 хидроксиалкил,

C1-C6 алкокси, арилокси, -OC2-C6 алкенил, -OC1-C6 халоалкил, -OC1-C6 алкилхетероцикл, -OC3-C8 циклоалкил, -OC1-C6 алкилциклоалкил, -NR7R8 и -OC1-C6 алкиларил, -O-хетероцикл, -OC1-C6 алкилхетероцикл, C1-C6 алкил-O-C(O)NR7R8, C1-C6 алкил-NR7C(O)NR7R8 и C0-C6 алкилCOOR11; со тоа што R¹ не е хидрокси кога Y е S(O)t; и каде што секој циклоалкил, арил и хетероциклична група е опционално супституиран со 1 до 3 групи независно избран од оксо, хидрокси; халоген, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкил, C1-C6 хидроксиалкил, CONR11R12, NR11SO2R12, NR11COR12, C0-C3 алкил NR11R12, C1-C3 алкил COR11, C0-C6 алкилCOOR11, цијано, C1-C6 алкилциклоалкил, фенил, -OC1-C6 алкилциклоалкил, -OC1-C6 алкиларил, -OC1-C6 алкилхетероцикл и C1-C6 алкиларил; секој R² е врзана за јаглероден атом и е група којашто е независно избрана од: водород, хидрокси, халоген, оксо, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкил, CONR11R12, -NR11SO2R12, -NR11COR12, C0-C6 алкил NR11R12, C0-C6 алкил COR11, C0-C6 алкилCOOR11, цијано, нитро, C0-C6 алкилциклоалкил, фенил, C0-C6 алкиларил, хетероцикл, C3-C8 циклоалкил, и C1-C6 халоалкил; и каде што две независно избрани R² групи се опционално гем-дисупституирани;

R^{3a} и R^{3b} се независно избрани од групата составена од: водород, халоген, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси и C1-C6 халоалкил;

R⁴ е група претставена со формулата -NR^{4a}R^{ab} каде што;

R^{4a} е хетероцикл, C1-C6 алкилхетероцикл или C2-C6 алкенилхетероцикл група каде што секоја хетероциклична група е опционално супституирана со 1 до 3 групи независно избрани од групата составена од: оксо, хидрокси, халоген, -NR11R12, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C0-C6 алкил CN, C1-C6 алкокси, C1-C6 хидроксиалкил, C1-C6 халоалкил, -OC(O)NR11R12 и C1-C6 алкил NR11R12 каде што C1-C6 алкил група е опционално супституиран со -OR10 или C

(O) или¹⁰, C0-C6 алкил NO₂, C0-C6 алкил NR₁₁SO₂R₁₂, C0-C6 алкил C(O)NR₁₁R₁₂, C0-C6 алкил NR₁₁C(O)R₁₂, C0-C6 алкил NR₁₁C(O) или¹², C0-C6 алкил NR₁₁C(O)NR₁₀R₁₂, C0-C6 алкил NR₁₁CHR₁₀CO₂R₁₂, C0-C6 алкил C(O) или¹¹, C0-C6

Алкил SO₂NR₁₁R₁₂, C0-C6 алкил S(O)tR₁₁, C3-C8 циклоалкил, C1-C6 алкилциклоалкил, и C0-C6 алкилхетероциклил кадешто

хетероциклилот на C0-C6 алкилхетероциклил група е опционално супституиран со хало, C1-C6 алкил, оксо, -CO₂R₁₁ и -NR₁₁R₁₂; и

R_{4b} е избран од групата составена од: C1-C6 алкиларил, C2-C6 алкениларил, C2-C6 алкиниларил, C1-C6 алкилхетероциклил, C2-C6 алкенилхетероциклил, C1-C6 алкилциклоалкил, C1-C6 алкил-O-C1-C6 алкиларил, кадешто секој циклоалкил, арил, или хетероциклична група е опционално супституирана со 1-3 група независно избрана од групата составена од: хидрокси, оксо, -SC₁-C₆ алкил, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 халоалкил, халоген, C1-C6 алкокси, арилоху, C2-C6 алкенилоху, C1-C6 халоалкоксиалкил, C0-C6 алкил NR₁₁R₁₂, -OC₁-C₆ алкиларил, нитро, цијано, C1-C6 халоалкилалкохол, и C1-C6 хидроксиалкил;

R₅ е избрана од група составена од: водород, хидрокси, халоген, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси, арилоху, -OC₂-C₆ алкенил, -OC₁-C₆ халоалкил, C1-C6 халоалкил, C3-C8 циклоалкил, C1-C6 алкиларил, C1-C6 алкилхетероциклил, C2-C6 алкениларил, C2-C6 алкенилхетероциклил, арил, хетероциклил, цијано, нитро, C0-C6 алкил NR₇R₈, -OCONR₇R₈, -S(O)tR₇, -SO₂NR₇R₈, C0-C₅CH₂OH, -OC₁-C₆ алкилхетероциклил, и -OC₁-C₆ алкиларил кадешто секој од алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил и хетероциклична група или субгрупа е опционално супституирана со оксо, алкилокси, арилохи; и кадешто било кои две R₅ групи може да се комбинираат за да формираат опционално супституиран 5, 6, или 7- член фузиран прстен со фенил прстен (А-прстен) кон којшто тие се сврзани, кадешто 5, 6, или 7-член фузираниот прстен е заситен, парцијално незаситен или полно незаситен и опционално

содржи 1, 2, или 3 хетероатоми независно избрана од O, N, и S;

R₆ е независно избрана од група составена од: водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, хидрокси, C или 7, C1-C6 алкокси, арилоху, -OC₂-C₆ алкенил, -OC₁-C₆ халоалкил, C1-C6 алкилNR₇R₈, C3-C8 циклоалкил, хетероциклил, арил,

C1-C6 алкил-O-C(O)NR₇R₈, C1-C6 алкил-NR₇C(O)NR₇R₈ и C1-C6 алкилциклоалкил; R₇ и R₈ се секој независно избрани од група составена од: водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, -OC₁-C₆ алкил, C1-C6 халоалкил, -O-арил, -OC₃-C₈ циклоалкил, -O-хетероциклил, -C₁-C₆ алкилциклоалкил, -OC₁-C₆ алкилциклоалкил, -OC₁-C₆ алкилхетероциклил, C1-C6 алкилхетероциклил, -O-C₁-C₆ алкиларил, C3-C8 циклоалкил, хетероциклил, арил, и C1-C6 алкиларил, кадешто секој алкил, циклоалкил, хетероциклична или арил група е опционално супституиран со 1-3 групи независно избрана од хидрокси, CN, халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкил, и -NR₁₁R₁₂, или R₇ и R₈ комбинирани да формираат азот којшто содржан во хетероцикличен прстен којшто има 0, 1, или 2 дополнителни хетероатоми избрани од кислород, азот и сулфур и кадешто азотот - содржи хетероциклил е опционално супституиран со оксо или

C1-C6 алкил; R₁₀, R₁₁ и R₁₂ се независно избрани од група составена од водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C3-C8 циклоалкил, хетероциклил, арил, C1-C6 алкиларил, кадешто секој алкил, арил, циклоалкил, и хетероциклична група е опционално супституиран со 1-3 групи независно избрана од халоген, C1-C6 алкилхетероциклил, и C1-C6 халоалкил, или R₁₁ и R₁₂ се комбинираат да формира азот којшто содржи хетероцикличен прстен којшто може да има 0, 1, или 2 дополнителни хетероатоми избрана од кислород, азот или сулфур и опционално супституиран со оксо, C1-C6 алкил, COR₇, и -SO₂R₇;

кадешто терминот 'арил' се однесува на супституиран или несупституиран ароматичен или хетероароматичен или хетероцикличен радикал (хетероариларил група се присоединети

во овој термин, и кадешто терминот арил исто опфаќа бензил група; или фармацевтски прифатлива сол, енантиомер, рацемат,

диастереомер или смеша на нивни диастереомери.

Има уште 13 патентни барања.

(51) **C 07F 5/02, C 07D 401/14, 413/14**

(11) **4129**

(13) T1

(21) **2012/7**

(22) 05/01/2012

(45) 31/08/2012

(30) 0403744 20/02/2004 GB

(96) 17/02/2005 EP09170107.8

(97) 30/11/2011 EP2135873

(73) **AstraZeneca AB**

151 85 Sodertalje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Butlin, Margaret, Anne; Butlin, Roger, John;


Hogan, Philip, John and Meudt, Andreas

(54) **ХЕМИСКА ПОСТАПКА ЗА СПАРУВАЊЕ**

СО ДЕРИВАТ НА ФЕНИЛ БОРОНСКА

КИСЕЛИНА

(57) 1 Постапка за подготвување соединение со формулата I



(I)

назначена со тоа што,


X1 е одбрано од O, NR1 или S; и

X2 е одбрано од CH или N;

каде што R1 е азот-заштитна група,

што опфаќа:

секвенцијалната реакција на соединение со формулата II



со,

(i) метил- или дополнително супституиран арил-литиум; и потоа

(ii) n-бутил-, s-бутил-, t-бутил- или n-хексил-литиум и потоа

(iii) естер на борат.

Има уште 5 патентни барања.

(51) **C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28, C 12N 15/13**

(11) **4164**

(13) T1

(21) **2012/14**

(22) 12/01/2012

(45) 31/08/2012

(30) 20040546764P 23/02/2004 US

(96) 17/02/2005 EP05723280.3

(97) 23/11/2011 EP1720909

(73) **ELI LILLY AND COMPANY**

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DEMATTOS, Ronald, Bradley;

KUCHIBHOTLA, Uma; YANG, Hsiu-Chiung and

MCCLURE, Don, B.

(54) **АНТИ-АБЕТА АНТИТЕЛО**

(57) 1 Постапка за подготвување на АЯ антитело којашто ги содржи чекорите:

а. изразување на антителото во клетките кои што ендогено изразуваат АЯ пептид;

б. додавање на бета или гама секретирачки инхибитор кон средина употребена за раст на клетките; и

в. прочистување на антителото од средината за растење кадешто прочистеното антитело има незабележлива концентрација или

има прифатливо ниски количини на ендогено добиен АЯ пептид.

Има уште 4 патентни барања.

(51) **C 07D 487/04**

(11) **4133**

(13) T1

(21) **2012/15**

(22) 12/01/2012

(45) 31/08/2012

(30) EPA07290904 19/07/2007 EP

(96) 18/07/2008 EP08826772.9

(97) 26/10/2011 EP2170890

(73) **SANOFI**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) BOUCHARD, Herve; COMMERCON, Alain;
RAVI, Chari V.J.; DENG, Yonghong and GAUZY,
Laurence

(54) **ЦИТОТОКСИЧНИ СРЕДСТВА КОИ
СОДРЖАТ НОВИ ДЕРИВАТИ НА
ТОМАЈМИЦИН И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение одбрано од следната група:?
како и соодветните естри на N-
хидроксисуксинимидил,
или нивните фармацевтски прифатливи соли,
хидрати или хидратни соли, или полиморфни
кристални структури на овие соединенија или
нивните оптички изомери, рацемати,
диастереоизомери или енантиомери.

Слика 1. Крива за одредување на ин витро потенцијалот на метил естер на 4-из,5-бис-[(R)-2-етил-Е]-нивиден-7-метокси-1,2,3,4-тетрахидро-пиридо [2,1-c][1,4]бензодиазини 5,6,8-индолметил (фетоксид) бутерилна киселина од пример 1.



Има уште 13 патентни барања.

(51) **C 07D 231/54, A 61K 31/416, 31/4162, A 61P
9/12, C 07D 401/04, 405/04, 493/04**

(11) **4128**

(13) T1

(21) **2012/19**

(22) 16/01/2012

(45) 31/08/2012

(30) 863606 P 31/10/2006 US

(96) 17/10/2007 EP07825488.5

(97) 14/12/2011 EP2089367

(73) **Pfizer Products Inc.**

Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) MEYERS, Marvin Jay; ARHANCET, Graciela
Barbieri; CHEN, Xiangyang; HOCKERMAN, Susan
Landis; LONG, Scott, Allen; MAHONEY, Matthew,

William; REITZ, David, Bruce and RICO, Joseph Gerace

(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРАЗОЛИН КАКО АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРИТЕ НА МИНЕРАЛОКОРТИКОИДИ

(57) 1 Соединение или негова фармацевтски прифатлива сол, **назначено со тоа што** има структура претставена со формулата (II):



каде што:

X е одбран од групата која се состои од -CH₂- и -O-;

Z е одбран од групата која се состои од -C(R₈₁)- и -N-;

R₁ е одбран од групата која се состои од цикlopентил, циклобутил и фенил; каде што наведените супституенти за R₁ - цикlopентил, циклобутил и фенил, може да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од хлоро, флуоро, метил, етил, пропил, хлорометил, дихлорометил, трихлорометил, флуорометил, дифлуорометил и трифлуорометил;

R₂ е одбран од групата која се состои од водород или (C₁-C₄)-алкил;

R₅ е одбран од групата која се состои од - (CH₂)_mOR₅₀, -(CH₂)_mC(O)OR₅₀ и -(CH₂)_mC(O)NR₅₁R₅₂; каде што:

m е 0, 1, 2 или 3;

R₅₀ е одбран од групата која се состои од водород и (C₁-C₆)-алкил;

R₅₁ и R₅₂ се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од водород и (C₁-C₆)-алкил;

каде што наведените супституенти (C₁-C₆)-алкил за R₅₀, R₅₁ и R₅₂ може да бидат независно и по желба супституирани со еден или повеќе супституенти одбрани од групата која се состои од халоген, -OR₅₃, -C(O)R₅₃, -C(O)OR₅₃, -C(O)NR₅₄R₅₅,

-NR₅₄R₅₅, -N(R₅₆)C(O)R₅₃; -S(O)_pR₅₃ и -S(O)_pNR₅₄R₅₅;

p е 0, 1 или 2;

R₅₃ е одбран од групата која се состои од водород, (C₁-C₆)-алкил, хало-(C₁-C₆)-алкил, хидрокси-(C₁-C₆)-алкил и карбокси-(C₁-C₆)-алкил;

R₅₄ и R₅₅ се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од водород, (C₁-C₆)-алкил, хало-(C₁-C₆)-алкил, хидрокси-(C₁-C₆)-алкил и карбокси-(C₁-C₆)-алкил; и

R₈₁, R₈₂, R₈₃, R₈₄ и R₈₅ се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од водород, хлоро, флуоро, цијано, хидрокси, карбокси, метил, етил, трихлорометил, трифлуорометил, цијанометил, хидроксиметил, карбоксиметил, метокси, amino, метиламино и диметиламино.

Има уште 19 патентни барања.

(51) H 04W 4/00

(11) 4132

(13) T1

(21) 2012/21

(22) 16/01/2012

(45) 31/08/2012

(30) 20080000961 22/02/2008 NO and

20080030575P 22/02/2008 US

(96) 19/02/2009 EP09712894.6

(97) 19/10/2011 EP2248353

(73) Unified Messaging Systems AS

P.O.Box 6528 Rodelokka 0501 Oslo, NO

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HEEN, Kjell-Harald

(54) ПАТУВАЧКИ АЛАРМЕН СИСТЕМ

(57) 1 Постапка за претставување на преглед на обновен статус на корисници кои престојуваат на една или повеќе специфични географски локации во странство, и кадешто доколку тоа е пожелно, да се испрати порака кон соодветните корисници, корисниците се идентификуваат со тошто тие се поврзани со MSISDN број во мобилна мрежа, и кадешто следниве чекори се реализираат во серверот (10) поврзан со споменатата мобилна мрежа, и кадешто серверот (10) е во комуникација со еден или повеќе клиенти (20) со кориснички интерфејс, и база на податоци (30) која вклучува обновени локациски информации за MSISDN броевите поврзани со корисниците кои престојуваат на различни локации во странство:

а) прием на барање од клиентот (20) кое се состои од информација за соодветна локација или локации кадешто е посакуван преносот на порака;

б) собирање на релевантни информации од споменатата база на податоци (30) врз основа на бараната локација, информацијата вклучува релевантни лични детали на корисниците поврзани со MSISDN броеви моментално лоцирани на бараната локација, и кадешто информацијата е испратена до клиентот (20) за претставување на корисничкиот интерфејс;


в) прием на информација од клиентот (20) во врска со пораката која треба да биде испратена до MSISDN броевите лоцирани на релевантна локација или локации;

г) испраќање на споменатата порака до корисниците поврзани со соодветни MSISDN броеви;

д) прием и процесирање на било кои одговорени пораки од корисници кои ја примиле пораката, и обновување на информации за статусот на корисниците во базата на податоци (30) врз база на одговорените пораки, и категоризација на ваквите одговорени пораки во категории согласно типот на дадениот одговор.

ѓ) испраќање на дополнителни информации како резултат на непосакуван настан до корисниците кој се уште се наоѓаат во бараниот простор со цел следење на овие корисници, и

е) испраќање на споменатата информација за обновениот статус кон споменатите клиенти (20) за претставување на статусот на корисниците.



Слика 1

Има уште 9 патентни барања.

(51) A 61K 31/495, 45/06, A 61P 25/18

(11) 4152

(13) T1

(21) 2012/41

(22) 01/02/2012

(45) 31/08/2012

(30) 0700369 24/05/2007 HU

(96) 19/05/2008 EP08762654.5

(97) 04/01/2012 EP2164492

(73) **Richter Gedeon Nyrt.**

Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest, HU

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) NEMETH, Gyorgy; LASZLOVSZKY, Istvan and ANDOR, Gyorgy

(54) ТРАНС-4 -(2-[4-(2,3-ДИХЛОРОФЕНИЛ)-
ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ]-ЕТИЛ)-N,N,-

ДИМЕТИЛКАРБАМОИЛ-ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ ШИЗОФРЕНИЈА

(57) 1 Транс-4-{2-[4-(2,3-дихлорофенил)-пиперазин-1-ил]-етил}-N,N-диметилкарбамоил-циклохексиламин и/или соли и/или хидрати и/или солвати и/или полиморфи на истиот за употреба во метода за третирање шизофренија со терапевтски ефективна количина од 1.5, 3.0 или 4.5 мг/ден.

Има уште 8 патентни барања.

(51) B 60S 5/06, B 60K 1/04, B 60L 11/18, E 04H 5/06

(11) 4198

(13) T1

(21) 2012/43

(22) 01/02/2012

(45) 31/08/2012

(30) 149690 P 03/02/2009 US; 166239 P

02/04/2009 US; 206913 P 04/02/2009 US and
98724 P 19/09/2008 US

(96) 18/09/2009 EP09792745.3

(97) 16/11/2011 EP2231447

(73) **Better Place GmbH**

6304 Zug, CH

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) AGASSI, Shai and HEICHAL, Yoav

**(54) СИСТЕМ НА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ ЗА
СТАНИЦА ЗА ПРОМЕНА НА АКУМУЛАТОР**

(57) 1 Систем на лизгачка врата (700) за обезбедување пристап до долниот дел на едно возило кој што опфаќа:

врата (704) конфигурирана да се лизга во првиот
 правец: и

систем за пренесување (706) во вратата конфигуриран да се лизга во вториот правец кој што е спротивен на првиот правец додека поддржува најмалку едно тркало на возилото.



Има уште 17 патентни барања.

(51) **A 01N 25/00, 43/653, 47/24, 47/34, C 07D 417/06**

(11) **4199**

(13) T1

(21) **2012/44**

(22) 01/02/2012

(45) 31/08/2012

(30) 07102083 09/02/2007 EP

(96) 08/02/2008 EP08708832.4

(97) 25/01/2012 EP2117297

(73) **BASF SE**

67056 Ludwigshafen , DE


(74) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС**
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BRATZ, Matthias; ERK, Peter; ISRAELS, Rafel; SAXELL, Heidi, Emilia and KUHNS, Marco

(54) **КРИСТАЛНИ КОМПЛЕКСИ ОД**
ЗЕМЈОДЕЛСКИ АКТИВНИ ОРГАНСКИ
СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1 Кристален комплекс кој што опфаќа најмалку едно земјоделски активно органско соединение А селектирано од пираклостробин, епоксиконазол и метконазол, и тиофанат-метил.



Има уште 11 патентни барања.

(51) **A 61K 47/24, 47/44, 9/00, 9/107**

(11) **4140**

(13) T1

(21) **2012/45**

(22) 03/02/2012

(45) 31/08/2012

(30) 0707092 10/10/2007 FR

(96) 09/10/2008 EP08868434.5

(97) 23/11/2011 EP2197492

(73) **Aventis Pharma S.A.**

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR

(74) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**



ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) PORTAIS, Patricia and GACHON, Carine

(54) **НОВИ СОСТАВИ НА БАЗА НА ТАКСОИДИ**

(57) 1 Состави кои може да се инјектираат во вид на емулзија и кои содржат деривати од групата на таксани, составени од емулзија на база на фармацевтски прифатливо масло во вода и врз лецитин, состав во којшто наведениот

таксан се растворува и е претставен со општата формула (I) или (II) дадени во продолжение:



назначени со тоа што може да содржат и анјонско површински активно средство. Има уште 15 патентни барања.

(51) **E 04C 3/22, 2/22, 2/26, 3/26**

(11) **4159**

(13) T1

(21) **2012/50**

(22) 07/02/2012

(45) 31/08/2012

(30) 08160304 14/07/2008 EP and 80455 P 14/07/2008 US

(96) 13/03/2009 EP09709238.1

(97) 09/11/2011 EP2307631

(73) **ABEO A/S**

Finsensvej 37 F 1, 2000 Frederiksberg, DK

(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) HERTZ, Kristian


(54) **ЛЕСНИ СТРУКТУРИ ЗА ДРЖЕЊЕ НА**

ТЕРЕТ ОСНАЖЕНИ СО ЦЕНТРАЛНИ

ЕЛЕМЕНТИ СОЧИНЕТИ ОД СЕГМЕНТИ

(57) 1 Лесна структура за држење на терет оснажена со централни елементи (2) од цврст

материјал кои опфаќаат една или повеќе зони за компресија или тензија во структурата која што ќе се лее, а кои централни елементи (2) се опкружени или се наоѓаат во непосредна близина до материјалот со помала цврстина од централните елементи (2), а каде што секој централен елемент (2) е конструиран од сегменти (1) кои се составени од еден или повеќе предстресни елементи (4), каде што, спомнатата структура се карактеризира со тоа што еден или повеќе од сегментите (1) од централниот елемент (2) содржи најмалце еден крај (5) со равнина која има агол кој што е различен од 90 степени во однос на хоризонталната оска којашто поминува низ централниот елемент (5).



Има уште 8 патентни барања.

(51) **A 23L 1/236, A 61K 9/20**(11) **4193**

(13) T1

(21) **2012/68**

(22) 21/02/2012

(45) 31/08/2012

(30) 08015598 04/09/2008 EP

(96) 28/07/2009 EP09811073.7

(97) 01/02/2012 EP2334202

(73) **Cargill, Incorporated****15407 McGinty Road West Wayzata, MN 55391, US**(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје(72) BOGHMANS, Catherine, Patricia, L. and
MEEUS, Liesbeth, Maria, Fernande(54) **ТАБЛЕТИРАЊЕ НА ЕРВТРИТОЛ**

(57) 1 Компресибилна смеша која се состои од еритритол со специфична површина поголема од $0,25 \text{ m}^2/\text{g}$, пожелно поголема од $0,3 \text{ m}^2/\text{g}$, уште повеќе пожелно поголема од $0,4 \text{ m}^2/\text{g}$ и сврзувач избран од групата која се состои од преджелатиниран скроб, микрокристална целулоза, карбоксиметилцелулоза, малтоза, сорбитол, малтитол, ксилитол, изомалт и негови мешавини, **карактеристична по тоа што** смешата е гранулирана.

Има уште 10 патентни барања.

(51) **A 61K 38/48, A 61P 41/00**(11) **4192**

(13) T1

(21) **2012/70**

(22) 22/02/2012

(45) 31/08/2012

(30) 0228409 06/12/2002 GB

(96) 05/12/2003 EP03812818.7

(97) 23/11/2011 EP1581254

(73) **ThromboGenics N.V.****Gaston Geenslaan 1 3001 Heverlee (Leuven), BE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) PAKOLA, Steve and DE SMET, Marc

(54) **ФАРМАКОЛОШКА ВИТРЕОЛИЗА
КОРИСТЕЈЌИ СКРАТЕН ПЛАЗМИН**

(57) 1 Употреба на состав што содржи скратен плазмин протеин што содржи каталитички домейн од плазмин (TPCD) при подготвувањето медикамент за третирање или спречување

заболување, или компликација на заболување, на око на субјект, **назначена со тоа што** заболувањето на окото е одбрано од групата составена од одвојување на мрежницата, кинење на мрежницата, крварење во стаклестото тело, дијабетско крварење во стаклестото тело, пролиферативна дијабетска ретинопатија, непролиферативна дијабетска ретинопатија, макуларна дегенерација поврзана со возраста, макуларни дупки, витреомакуларна тракција, макуларен набор, макуларни ексудати, цистиден макуларен едем, таложење на фибрин, оклузија на ретинална вена, оклузија на ретинална артерија, субретинално крварење, амблиопија, ендокталмит, ретинопатија кај предвремено родени деца, глауком, ретинитис пигментоза, и која било комбинација од истите.

НАПРТ I

gag Glu 1	act Thr	ctg Leu	gat Asp	gac Asp	tat Tyr	gtg Val	aat Asn	acc Thr	cag Glu	gag Gly	ggt Ala	ggt Ser	ggt Leu	ttc Phe	agt Ser	48	acc Asn	ctg Leu	agg Lys	agg Lys	aat Asn	tac Tyr	tgt Cys	cgt Arg	acc Asn	ccc Pro	gat Asp	agg Arg	gag Glu	ctg Leu	cgg Arg	ccc Pro	672	
gag Val	act Thr	agg Lys	agg Lys	cag Glu	ctg Leu	gga Gly	gca Ala	gga Gly	agt Ser	ata Ile	gaa Glu	gaa Glu	tgt Cys	gca Ala	gca Ala	96	agg Tyr	tgt Cys	acc Thr	acc Thr	gac Asp	ccc Pro	acc Asn	agg Lys	cgt Arg	agg Tyr	gaa Glu	ctt Leu	ttc Cys	gac Asp	acc Ile	720		
aaa Lys	tgt Cys	gag Glu	gac Asp	gaa Glu	gaa Glu	ttc Phe	acc Thr	acc Thr	agg Arg	gca Ala	ttc Phe	acc Thr	ttt Tyr	acc Thr	acc Thr	144	ctg Leu	agg Gly	aca Thr	agg Gly	gaa Glu	acc Asn	ttt Tyr	cgt Arg	agg Gly	aat Asn	gtg Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	816			
agt Ser	aaa Lys	gag Glu	caa Glu	caa Glu	tgt Cys	gtg Val	ata Ile	agt Met	ggt Ala	gaa Glu	acc Asn	agg Arg	agg Lys	acc Thr	acc Thr	192	ttc Ser	agg Gly	ccc His	tgt Cys	cag Glu	ccc His	ttg Tyr	agg Ser	gca Ala	cag Glu	acc Thr	ccc Pro	acc His	acc Thr	864			
ata Ile	acc Ile	agt Ile	agg Met	agg Met	agg Met	agg Met	agg Met	agg Met	agg Met	agg Met	agg Met	agg Met	agg Met	agg Met	agg Met	240	acc Asn	agg Arg	aca Thr	cca Pro	gaa Glu	acc Asn	ttc Phe	ccc Pro	ttc Cys	acc Asn	agg Tyr	ggt Val	ggt Val	ggt Val	912			
ctc Leu	tca Ser	gag Glu	ttc Cys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	288	ttc Cys	cgt Arg	aat Asn	ccc Pro	gac Asp	gga Gly	aaa Lys	agg Arg	ggt Cys	cca Pro	agg Tyr	ttc Cys	acc Thr	acc Thr	acc Thr	960		
ttc Ser	aaa Lys	aca Thr	aaa Lys	aat Asn	agg Gly	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	336	agg Ser	caa Glu	gtg Val	cgt Arg	agg Gly	ttc Tyr	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	agg Lys	1008		
ccc Pro	ccc Pro	agg Arg	ccc Pro	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	384	cca Pro	gaa Val	acc Thr	agg Glu	cca Glu	ttg Leu	ggt Ala	ccc Pro	cca Thr	gca Ala	cca Pro	ccc Pro	gag Glu	cca Thr	acc Thr	1056		
gag Glu	gag Glu	acc Thr	tac Tyr	ttc Cys	agg Arg	aat Asn	cca Pro	gac Asp	acc Thr	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	432	ccc Pro	gtg Val	gtg Val	cag Asp	gac Cys	ttc Tyr	ccc Pro	ggt Gly	ggt Gly	ggt Gly	ggt Gly	ggt Gly	ggt Gly	ggt Gly	ggt Gly	1104		
ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	ttc Cys	480	aca Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	1152	
gag Glu	tgt Cys	gaa Glu	gaa Glu	tgt Cys	gtg Val	ctt Leu	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	528	agg Met	aca Thr	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	1200	
aaa Lys	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	576	agg Gly	ctg Leu	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	1248	
cag Glu	agg Ser	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	624	agg Tyr	agg Tyr	ttt Tyr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	acc Thr	1296	
aaa Lys	aaa Lys	ttc Cys	tca Ser	gga Gly	cca Thr	gaa Glu	gga Gly	agt Ser	gtg Val	gaa Glu	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	1344	gag Val	ctg Leu	ctt Leu	cca Pro	gat Asp	gta Val	gag Gly	act Thr	gaa Glu	gag Gly	act Thr	gaa Glu	gag Gly	act Thr	gaa Glu	gag Gly	1392	
gag Gly	agg Gly	aaa Lys	gga Gly	tac Tyr	cca Thr	gga Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	1440	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	1488	
ttc Phe	act Thr	cca Pro	gag Glu	cca Thr	aat Asn	cca Pro	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	agg Arg	1536	gag Val	acc Thr	act Thr	gac Asp	aaa Lys	gaa Val	acc Thr	cca Pro	ggt Ala	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	2016	
cgt Arg	acc Asn	ccc Pro	ggt Asp	ggt Asp	ggt Asp	ggt Asp	ggt Asp	ggt Asp	ggt Asp	ggt Asp	ggt Asp	ggt Asp	ggt Asp	ggt Asp	ggt Asp	1584	gag Val	gag Val	ggt Ala	gac Asp	agg Arg	gaa Glu	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	2064	
cca Pro	agg Arg	aaa Lys	ctt Leu	ttc Cys	gac Asp	ttc Cys	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	1632	cca Glu	ggt Gly	act Thr	ttt Tyr	gga Gly	ggt Ala	agg Gly	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	2112	
tca Ser	ttt Phe	ggt Asp	gtg Cys	ggt Gly	agg Lys	ccc Pro	gaa Glu	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	1680	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	2160	
agg Arg	ggt Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	ggt Val	1728	cca Glu	ttc Ser	acc Thr	gaa Glu	ctc Leu	tgt Cys	ggt Ala	agg Gly	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	ccc Pro	2208	
gag Val	agg Ser	agg Ser	agg Ser	agg Ser	agg Ser	agg Ser	agg Ser	agg Ser	agg Ser	agg Ser	agg Ser	agg Ser	agg Ser	agg Ser	agg Ser	1776	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	agg Val	2256
aaa Ile	ttc Ser	cca Pro	gag Glu	ggt Val	gtg Val	agg Lys	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	ggt Ala	1824	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	2304	
cca Pro	agg Pro	ccc Pro	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	ttt Tyr	1872	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	agg Tyr	2352
agg Pro	ccc Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	1920	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	2400
agg Glu	ccc Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	cca Pro	1968	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	agg Gly	2400

Има уште 38 патентни барања.

(51) **A 61K 9/51**(11) **4197**

(13) T1

(21) **2012/71**

(22) 23/02/2012

(45) 31/08/2012

(30) 0802390 29/04/2008 FR

(96) 28/04/2009 EP09738359.0


(97) 23/11/2011 EP2282727

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER and COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE**
35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR
and 25, Rue Leblanc Immeuble "Le Ponant",
75015 Paris, FR


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) OGIER, Julien; DORIS, Eric; LEFOULON,
Francois and ARNAULD, Thomas

(54) **ПОЛИМЕРИЗИРАНИ МИЦЕЛИ**

(57) 1 Полимеризирани мицели се
карактеризираат по тоа што се состојат од
полимеризирани амфифилни молекули добиени
од амфифилни молекули на општата формула A-
X-B-L-Z каде што A претставува




или $\text{CH}_2=\text{CH}-$ или $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-$, n и m, кои
можат да бидат исти или различни, се цели
броеви од 1 до 16;
каде што X претставува CO-NH или NH-CO или
врска, X е врска доколку B е врска и L е врска;
каде што B претставува




или $-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-$ или врска, n и m, кои можат да
бидат исти или различни, се цели броеви од 1 до
16;

каде што L претставува $-(\text{CH}_2)_r-\text{CH}[\text{NH}-\text{CO}-\text{A}']-$
или врска, r е цел број од 1 до 16, и A'
претставува A;

каде што Z претставува



или



s е цел број од 1 до 16, со R_2 претставува COOH
или SO_3H или OSO_3H или OPO_3H_2 или OPO_2H_2 ,
со R_1 претставуваат H или радикална COOH или
 SO_3H или OSO_3H или OPO_3H_2 или OPO_2H_2 или
група $-\text{CO}-\text{NH}-(\text{CH}_2)_t-\text{CH}_3$,
t е број од 1 до 16, или Z, исто така, може да биде
неутрана хидрофилна поларна глава од шеќер
или полисахариден тип, а исто така и негови
соли или фармацевтски прифатлива киселина
или база.

Има уште 18 патентни барања.

(51) **A 61K 31/205, 31/221, 31/7004, A 61P 9/10**(11) **4161**

(13) T1

(21) **2012/73**

(22) 23/02/2012

(45) 31/08/2012

(30) 2004RM00346 13/07/2004 IT

(96) 21/06/2005 EP05755616.9

(97) 25/01/2012 EP1773314

(73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche**
Riunite S.p.A.

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **KOVERECH, Aleardo**

(54) **УПОТРЕБА НА L-КАРНИТИН ЗА**
ЛЕКУВАЊЕТО КАРДИОВАСКУЛАРНИ
БОЛЕСТИ

(57) 1 Комбинирана употреба на L-карнитин или
еден од неговите фармацевтски прифатливи
соли и глукоза за подготовка на лек корисен за
намалување на бројот на денови кои пациентот
со инфаркт ги минува на интензивна нега во
болница и за намалување на бројот на епизоди

на пост инфарктно откажување на срце, кадешто L-карнитинот се администрира интравенски во рамките на 6 часа од почетокот на појавата на почетни симптоми на акутен миокардијален инфаркт, во почетна доза од 9 грама дневно се карактеризира со тоа што е администрирана во

комбинација со 1000-1500мл од 5% глюкозен раствор за 5 дена по што лекувањето со L-карнитин продолжува со доза од 4 грама дневно, администрирана орално.
Има уште 5 патентни барања.

(51) **A 61K 31/195, 31/35, A 61M 1/28, A 61P 13/00**

(11) **4163** (13) T1
(21) **2012/74** (22) 23/02/2012
(45) 31/08/2012

(30) 2005IT00130 10/03/2005 IT

(96) 22/02/2006 EP06708437.6

(97) 04/01/2012 EP1858504

(73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.**

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **ARDUINI, Arduino**

(54) **КАРНИТИН-КОЈШТО СОДРЖИ РАСТВОР ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИЈАЛИЗА КОЈ ИМА ПОДОБРЕНА БИОКОМПАТИБИЛНОСТ**

(57) 1 Раствор за перитонеална дијализа којшто содржи од 0.02% w/v до 0.5% w/v L-карнитин, ксилитол и гликоза.

Има уште 14 патентни барања.

(51) **A 61K 31/353, 31/357, A 61P 25/02, 25/08, 25/14, 25/16**

(11) **4165** (13) T1
(21) **2012/75** (22) 24/02/2012
(45) 31/08/2012

(30) 20050751494P 19/12/2005 US and 20060612146 18/12/2006 US

(96) 19/12/2006 EP06845823.1

(97) 07/12/2011 EP1968571

(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **REITZ, Allen, B. and SMITH-SWINTOSKY, Virginia, L.,**

(54) **УПОТРЕБА НА БЕНЗО-ФУЗИРАНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СУЛФАМИДНИ ДЕРИВАТИ КАКО НЕВРОПРОТЕКТИВНИ АГЕНСИ**

(57) 1 Соединение со формула (I)






или негова фармацевтска прифатлива сол за употреба во невропротекција, кадешто R¹ и R² се секој независно избрани од групата составена од водород и понизок алкил;

R¹ е избран од групата составена од водород и понизок алкил:


а е цел број од 1 до 2:



е избран од групата составена од



и




кадешто b е цел број од 0 до 4; и кадешто c е цел број од 0 до 2;


секој R^5 е независно избран од групата составена од халоген, понизок алкил и нитро; кадешто "понизок алкил" се однесува на јаглородна низа состав од 1-4 јаглородни атоми,



при што кога e



или



тогаш a е 1.

Има уште 16 патентни барања.

(51) C 07D 261/08, A 61K 31/42, A 61P 3/06, C 07D 413/12

(11) 4173

(13) T1

(21) 2012/79

(22) 27/02/2012

(45) 31/08/2012

(30) 0949974P 16/07/2007 US

(96) 11/07/2008 EP08781651.8

(97) 28/12/2011 EP2178851

(73) Eli Lilly & Company

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GENIN, Michael, James; AGEJAS-CHICHARRO, Francisco, Javier; BUENO MELEND, Ana, Belen; MANNINEN, Peter, Rudolph and WARSHAWSKY, Alan, M.

(54) СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА МОДУЛИРАЊЕ НА FXR

(57) 1 Соединение со формула



каде што:

q е 1 или 2;

R^1 е хлор, флуор или трифлуорметокси;

R^2 е водород, хлор, флуор или

трифлуорметокси;

R^{3b} е трифлуорметил, циклопропил или изопропил;

X е C или N, под услов да кога X е C, q е 1;

Arg е избран од групата составена од бензоизотиазолил, бензотиенил, индазолил, индолил, нафтил, фенил и пиридинил, секој опционално супституиран со метил или фенил; или фармацевтски прифатлива сол или негов енантиомер.

Има уште 10 патентни барања.

(51) **A 61K 9/12, 31/46, 31/4704, 31/56, 31/57, 45/06, A 61M 15/00, B 65D 83/14**

(11) **4172**

(13) T1

(21) **2012/81**

(22) 28/02/2012

(45) 31/08/2012

(30) W 0004635 22/05/2000 EP

(96) 18/01/2012 EP2223682

(97) 18/05/2001 EP10166800.2

(73) **Chiesi Farmaceutici S.p.A.**

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,

Скопје

(72) Ganderton, David; Meakin, Brian; Ferraris, Alessandra; Brambilla, Gaetano and Lewis, David


(54) **СТАБИЛНИ СОСТАВИ НА**

ФАРМАЦЕВТСКИ РАСТВОРИ ЗА

ИНХАЛАТОРИ ПОД ПРИТИСОК СО ДОЗЕР

(57) 1 Аеросолен состав кој се состои од формотерол фумарат како активна состојка во комбинација со беклометазон дипропионат во раствор на втечен HFA 134a диспергатор и 12% т/т етанол како ко-растворувач, и хлороводородна киселина во толкаво количество што растворот покажува рН помеѓу 3.0 и 3.5.

СЛИКА 1



Ефект на хлороводородна киселина на Киселинската Функција (рН) во раствор на Формотерол Фумарат (12µg/100µl) во Vertrel XF/HFA кој што содржи 20% т/т Етанол

Има уште 3 патентни барања.

(51) **C 12N 15/30, A 61K 39/015, C 07K 14/445, C 12N 15/861**

(11) **4169**

(13) T1

(21) **2012/82**

(22) 28/02/2012

(45) 31/08/2012

(30) 02102781 17/12/2002 EP and 03/50222

12/06/2003 EP

(96) 16/12/2003 EP03796103.4

(97) 30/11/2011 EP1573012

(73) **Crucell Holland B.V**

Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) PAU, Maria Grazia; HOLTERMAN, Lennart;

KASPERS, Jorn and STEGMANN, Antonius,

Johannes, Hendrikus

**(54) РЕКОМБИНАНТНИ ВИРУСНО-БАЗИРАНИ
ВАКЦИНИ ПРОТИВ МАЛАРИЈА**

(57) 1 Рекомбинантен аденовирус со дефектно размножување од серотип одбран од групата

составена од: Ad26 и Ad35, назначен со тоа што наведениот рекомбинантен аденовирус содржи нуклеинска киселина што ја шифрира аминокиселинската секвенца SEQ ID NO:6.

Наупт 1А

```

M M R K L A I L S V S S F L F V E A L F Q E Y Q C Y
G S S S N T R V L N E L N Y D N A G T M L Y N E L E
M N Y Y G K Q E N W Y S L K K N S R S L G E N D D G
N N N N G D N G R E G K D E D K R D G N N E D N E K
L R K P K H K K L K Q P A D G N P D P N A N P N V D
P N A N P N V D P N A N P N V D P N A N P N A N P N
A N P N A N P N A N P N A N P N A N P N A N P N A N
P N A N P N A N P N V D P N A N P N A N P N A N P N
A N P N A N P N A N P N A N P N A N P N A N P N A N
P N A N P N A N P N A N P N A N P N A N P N A N P N
A N K N N Q G N G Q G H N M P N D P N R N V D E N A
N A N N A V K N N N N E E P S D K H I E Q Y L K K I
Q N S L S T E W S P C S V T C G N G I Q V R I K P G
S A N K P K D E L D Y E N D I E K K I C K M E K C S
S V F N V V N S A I G L I M V L S F L F L N *

```

Наупт 1Б

```

AAGCTTGCCACCATGATGAGGAACCTGGCCATCTGAGCGTGAGCAGCTTCTGTTC
GTGAGGCGCTGTTTCAGGAGTACAGTGTCTACGGCAGCAGCAGCAACCCGGTG
CTGAACGAGCTGAACTACGACAAACCGCGCACCACTGTACACGAGCTGGAGATG
AACTACTACGGCAGCAGGAGAACTGGTACAGCTGAAGAGAACAGCCGGTCTCTG
GGGAGAAACGAGCAGGCAACAAACACGCGGACAAACCGGAGGGGCAAGGAC
GAGGACAAACCGGACGGAACAAACGAGGACAAACGAGGAGCTGCGGAAGCCCAAGCAC
AAGAACTTAAGCAGCGCGCGGACGCGCAACCCGAGCCCAAGGCAACCCCAAGCTG
GACCCCAACGCCAATCTTAATGTGACCCCAATGCCAATCCGAACTGTATCCCAAT
GCGAATCCTAAGCTAAGCCCAATGOCACCAATGCCAATCCAAATGCAATCCCA
AACGCCAATCCAAACGCAACCCCAATGCTAATCCAAACGCTAATCTAATGCCAAT
CCCAATGCTAAGCCCAACGTCGATCTTAAGCAATCCGAACGCTAAGCCCAACGCA
AATCCCAACGCTAAGCCGAACGCAACCCCAATCCGAACGCTAAGCCCAACGCA
GCCAACCCGAACGCTAATCCGAATGCTAAGCCGAATGCTAATCTAAGCCCAACGCA
AATGCAACCCCAATGCAACCCGAACGCAATCCGAACGCTAATCTAATGCCAAC
AAGAACATCAGGCGCAACGCGGACGCGGACCAACATGCCCAACGCAACCCCAACGCA
GTGACGAGAACGCGCAACGCGGACCAACGCGGAGAGAACCAACGAGGAGGCC
AGCGACAAACGACATCGAGCAGTACCTGAAGAGATCCAGAACAGCCTGAGCAGGAG
TGGAGCCCTCGAGCGTGACCTGCGGCAACGCGCATTCAGGTGGGATCAAGCCCGGC
AGCGCCCAACAGGCCAAGGACGAGCTGAGTACGAGAAATGACATCGAGAAAGATC
TGCAAGATGGAGAAATGACGAGCGTGTCAACGTGGTGAACAGCGCATCGGCGCTG
ATTATGGTGTGAGCTTCTGTCTGTAAGTGAAGATCTGCTGATAAGGATCC

```

Има уште 5 патентни барања.

(51) C 07K 14/715, A 61K 38/20, C 07K 14/47,
14/54

(11) 4168

(13) T1

(21) 2012/83

(22) 01/03/2012

(45) 31/08/2012

(30) 03101326 13/05/2003 EP

(96) 14/03/2012 EP1622939

(97) 11/05/2004 EP04739182.6

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,

Скопје


(72) ALTAROCCA, Valter and PEZZOTTI, Anna, R.

(54) АКТИВНИ ВАРИЈАНТИ НА IL-18

**ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИН И НИВНА УПОТРЕБА
ВО МЕДИЦИНАТА**

(57) 1 IL-18BP којшто содржи прв полипептид составен од аминокиселини од 1 до 30 или аминокиселини од 15 до 30 од SEQ ID NO: 1 и втор полипептид составен од аминокиселини од 31 до 164 или аминокиселини од 31 до 163 од SEQ ID NO: 1, каде што првиот и вториот полипептид се поврзани преку дисулфидна врска; или негов функционален дериват, фузиран протеин или сол, каде што функционалниот дериват содржи најмалку еден

дел поврзан со една или повеќе функционални странични низи на аминокиселинските резидуи. групи, коишто се јавуваат како една или повеќе



Слика 1

Има уште 15 патентни барања.

(51) C 07D 413/04, A 61K 31/454, A 61P 25/00, C 07D 413/14

(11) 4167 (13) T1
(21) 2012/84 (22) 01/03/2012
(45) 31/08/2012

(30) 739107 P 21/11/2005 US

(96) 21/11/2006 EP06829087.3

(97) 29/02/2012 EP1951718

(73) Purdue Pharma LP

One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard
Stamford, CT 06901, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) TAFESSE, Laykea

(54) 4-ОКСАДИАЗОЛИЛ-ПИПЕРИДИН
СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение со формулата (I):



или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што:


Ar¹ е фенил несупституиран или супституиран со една или повеќе R² групи;

Ar² е фенил несупституиран или супституиран со една, две или три R₂ групи;

Ar⁴ е фенил несупституиран или супституиран со една, две или три R₂ групи;

G е -H, -C(O)(CH₂)_nCO₂R⁴, -C(O)(CH₂)_nR⁵, -(C₁-C₅ алкилен)C(O)OR⁴, или -(C₁-C₅ алкилен)R⁵;

R¹ = -H, -C(O)NH₂, -C(O)NHOH, -CO₂R⁴, -CHO, -CN, -(C₁-C₄ алкил), -C(O)NH(C₁-C₄ алкил), -C(O)N(C₁-C₄ алкил)₂, -CF₃, -CHF₂, -CH₂F,



R^2 и R^3 се секое независно -халоген, $-C_1-C_3$ алкил, $-O(C_1-C_3$ алкил), $-NH(C_1-C_3$ алкил), $-N(C_1-C_3$ алкил) $_2$, $-CF_3$ или $-OCF_3$;
 R^4 = -H, C_1-C_{10} алкил, $-CH_2O(C_1-C_4$ алкил), $-CH_2N(C_1-C_4$ алкил) $_2$, или $-CH_2NH(C_1-C_4$ алкил);
 R^5 = $-NH_2$, $NHSO_2R^4$, $-C(O)NH_2$, $-C(O)NHOH$, $-SO_2NH_2$, $-C(O)NH(C_1-C_4$ алкил), $-C(O)N(C_1-C_4$ алкил) $_2$, $-SO_2NH(C_1-C_4$ алкил), $-SO_2N(C_1-C_4$ алкил) $_2$, -H, -OH, -CN, $-C_3-C_8$ циклоалкил,

фенил, нафтил, антрил, фенантрил, или -(5- до 7-член) хетероарил, секој $-C_3-C_8$ циклоалкил, фенил, нафтил, антрил, фенантрил, или -(5- до 7-член) хетероарил е несупституиран или супституиран со една или повеќе R^2 групи;
 m = цел број во опсег од 0 до 4;
 n = цел број во опсег од 1 до 4;
 p = 0 или 1; и
 q = цел број во опсег од 1 до 6.
 Има уште 28 патентни барања.

(51) **C 07D 277/34**

(11) **4166**

(13) T1

(21) **2012/85**

(22) 01/03/2012

(45) 31/08/2012

(30) 0893458P 07/03/2007 US

(96) 06/03/2008 EP08731517.2

(97) 14/12/2011 EP2132188

(73) **Janssen Pharmaceutica NV**

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GAUL, Michael; SEARLE, Lilly Lee and RENTZEPERIS, Dionisios

(54) **СУПСТИТУИРАН ФЕНОКСИ N-АЛКИЛИРАН ТИАЗОЛИДИНДИОН КАКО ЕСТРОГЕН ПОВРЗАН РЕЦЕПТОР-АЛФА МОДУЛАТОРИ**

(57) 1 Соединение со формула (I)



Каде што

X е S;

n е 1-4

R_1 е хало, опционално супституиран C_{1-4} алкил, опционално супституиран C_{1-4} алкокси или хидроксил;

R_2 е избран од хало супституиран C_{1-3} алкил, цијано, хало, $-C(O)NH_2$, и $-C(O)O-C_{1-4}$ алкил или алтернативно R_2 е поврзан заедно за R_3 за да се формира арил фузиран за фенилниот прстен кон кој што R_2 и R_3 се сврзани;

R_3 е H или алтернативно R_3 е поврзан заедно за R_2 за да се формира арилен прстен фузиран за фенилниот прстен кон кој што R_3 и R_2 се сврзани; R_4 е хало, цијано, хало супституиран C_{1-3} алкил, $-C\equiv CH$, $-C(O)O-C_{1-4}$ алкил, $-C(O)NH_2$ или $-S(O_2)-C_{1-4}$ алкил; и

R_5 и R_6 се независно H или опционално супституиран C_{1-4} алкил или алтернативно R_5 и R_6 се сврзани заедно со N атом кон којшто тие се сврзани за да формираат опционално супституиран 5-9 член N-којшто содржи хетероарил

или опционално супституиран 5-7 член N-којшто содржи хетероцикпил; или оптички изомер, енантиомер, диастереоизомер, цис-транс изомер, рацемат или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 33 патентни барања.

(51) **C 07D 401/04, A 61K 31/53, A 61P 25/28, 3/10, 33/06, 35/00, C 07D 487/04**

(11) **4162** (13) T1
(21) **2012/86** (22) 02/03/2012
(45) 31/08/2012


(30) 08290617 26/06/2008 EP
(96) 25/06/2009 EP09769671.0
(97) 21/12/2011 EP2321295
(73) **SANOFI and Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR and 2-6-18 Kitahama, Chuo-Ku 3-chome, Osaka-Shi, Osaka 541-8505, JP

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) SAADY, Mourad; YAICHE, Philippe and LOCHEAD, Alistair

(54) **ДЕРИВАТИ НА 4-(ПИРИДИН-4-ИЛ)-1Н-[1,3,5]ТРИАЗИН-2-ОНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА GSK3-БЕТА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1 Дериват на триазион претставен со формулата (I) или негова сол:



назначен со тоа што:

Z претставува врска, карбонилна група, метиленска група која може да биде супституирана со една или две групи одбрани од C₁₋₆ алкилна група, хидроксилна група, C₁₋₆ алкокси група;

R1 претставува прстен на 4-пиридин;

R2 претставува атом на водород, C₁₋₆ алкил;

R3 претставува атом на водород, C₁₋₆ алкилна група;

R2 и R3 може заедно да формираат 6-член прстен, каде што азотните атоми за кои се прикачени R2 и R3, може да бидат супституирани со 1 до 4 супституенти одбрани од C₁₋₆ алкилна група;

R4 претставува:

- прстен на фенил, при што наведениот прстен може да биде супституиран со 1 до 4 супституенти одбрани од C₁₋₆ алкилна група, атом на халоген, C₁₋₂ перхалогенирана алкилна група, C₁₋₃ халогенирана алкилна група, хидроксилна група, C₁₋₆ алкокси група, C₁₋₂ перхалогенирана алкокси група, C₁₋₆ алкилсулфонилна група, нитро, цијано, amino, C₁₋₆ моноалкиламино група или C₂₋₁₂ диалкиламино група, ацетокси група, аминсулфонилна група;

n претставува 0 до 2; во вид на слободна база или киселинска адитивна сол.

Има уште 16 патентни барања.

(51) **A 61K 39/395, C 07K 14/705, 16/00**

(11) **4146** (13) T1
(21) **2012/114** (22) 26/03/2012
(45) 31/08/2012

(30) 293343 P 24/05/2001 US
(96) 20/05/2002 EP09168970.3
(97) 25/01/2012 EP2116259
(73) **ZymoGenetics, Inc.**

Seattle, Washington 98102, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) RIXON, Mark, W., and GROSS, Jane, A.,

(54) **ПРОТЕИН ЗА ФУЗИЈА НА TACI-ИМУНОГЛОБУЛИН**

(57) 1 Трансмембрански активатор и калциум модулатор и циклофилин лиганд интерактор на протеинот за фузија на TACI-имуноглобулинот, за употреба за инхибирање на размножување на туморозни клетки, при што протеинот за фузија на TACI-имуноглобулинот опфаќа:

(а) половина трансмембрански активатор и калциум модулатор и циклофилин лиганд-интерактор (TACI) рецептор, при што половината на TACI рецептор се состои од една

аминокиселинска низа селектирана од групата која што се состои од:

30 (i) аминокиселински остатоци 34 до 104 од НИЗА ИД БР :2;(ii) аминокиселински остатоци 30 до 110 од НИЗА ИД БР :2; и(iii)

аминокиселински остатоци 30 до 154 од НИЗА ИД БР :2;

при што половината на TACI рецепторот се врзува најмалку за еден од ZTNF2 или ZTNF4; и(b) имуноглобулинска половина.

```

      10      20      30      40      50
MSG LGRSRRG GRSRVDQ EER FPQGLWTGVA MRSCPEEQYW DPLLGTMCSC
      60      70      80      90     100
KTICNHQSQR TCAAFQSRSL CRKEQGKEYD HLLRDCISCA SICGQHPKQC
      110     120     130     140     150
AYFCENKLS PVNLPPELRR QRSGEVENNS DNSGRYQGLE HRGSEASPAL
      160     170     180     190     200
PGLKLSADQV ALVYSTLGLC LCAVLCCFLV AVACFIKKRG DPCSCQPRSR
      210     220     230     240     250
PRQSPAKSSQ DHAMEAGSPV STSPEPVETC SFCFPECRAP TQESAVTPGT
      260     270     280     290
PDPTCAGRNG CHTRTTVLQP CPHIPDSGLG IVCVPAQEGG PGA

```

СЛИКА 1

Има уште 35 патентни барања.

(51) A 01N 25/30, 43/70, 47/36, A 01P 13/02
 (11) 4147 (13) T1
 (21) 2012/115 (22) 26/03/2012
 (45) 31/08/2012
 (30) 713518 P 01/09/2005 US
 (96) 31/08/2006 EP06813996.3
 (97) 25/01/2012 EP1947935
 (73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
 COMPANY
 Wilmington, DE 19898, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
 ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) REAP, James, J. and BEESTMAN, George, B.
 (54) **ФОРМУЛИ ЗА ТЕЧЕН СУЛФОНИЛУРЕА
 ХЕРБИЦИД**
 (57) 1 Единечен хербициден состав во течна
 фаза, кој што содржи по тежина:
 (а) од 0.1 до 20% од еден или повеќе
 сулфонилуреа хербициди;

(б) од 0 до 40% од еден или повеќе биолошки активни чинители кои што не се сулфонилуреа хербициди;

(в) од 0.1 до 20% од еден или повеќе лигносулфонати;

(г) од 40 до 99.8% од еден или повеќе естри на масни киселини на C₁-C₄ алканоли; и

(д) од 0 до 50% од еден или повеќе дополнителни состојки за формулирање;

при што течниотпреносител на единечниот хербициден состав во течна фаза ја содржи компонентата (г).

Има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 215/14, 215/54**

(11) **4158** (13) T1

(21) **2012/116** (22) 26/03/2012

(45) 31/08/2012

(30) 20010036357 14/02/2001 JP

(96) 14/02/2002 EP02712360.3

(97) 21/03/2012 EP1361215

(73) **Nissan Chemical Industries, Ltd.**

Kowa Hitotsubashi Bldg, 7-1, Kandanishiki-cho 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, JP

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **HARADA, Katsumasa, Ube Lab, Ube Ind. Ltd.;**

NISHINO, Shigeyoshi, Ube Lab, Ube Ind. Ltd.;

HIROTSU, Kenji, Ube Lab, Ube Ind. Ltd; SHIMA,

Hidetaka, Ube Lab., Ube Ind. Ltd.; OKADA, Naoko,

Ube Lab Ube Ind. Ltd; HARADA, Takashi, Ube Lab

Ube Ind. Ltd; ODA, Hiroyuki, Ube Lab Ube Ind, Ltd.

and NAKAMURA, Akira, Ube Lab Ube Ind, Ltd.,

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА КИНОЛИН КАРБОКСИАЛДЕХИДЕН ДЕРИВАТ И НЕГОВ ИНТЕРМЕДИЕР**

(57) 1 Постапка за добивање на 2-циклопропил-4-(4'-флуорофенил)кинолин-3-карбоксиалдехид, којшто содржи редукција на 2-циклопропил-4-(4'-флуорофенил)кинолин-3-карбонитрил.

Има уште 7 патентни барања.

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, 47/48, A 61P 35/00, C 12N 15/13**

(11) **4196** (13) T1

(21) **2012/159** (22) 25/04/2012

(45) 31/08/2012

(30) 25137 31/01/2008 US; 32790 29/02/2008

US; 54709 20/05/2008 US and 950052 P

16/07/2007 US

(96) 15/07/2008 EP08781859.7

(97) 01/02/2012 EP2176296

(73) **Genentech, Inc**

1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) **CHEN, Yvonne; DENNIS, Mark; DORNAN, David; ELKINS, Kristi; JUNUTULA, Jagath, Reddy; POLSON, Andrew and ZHENG, Bing**

(54) **АНТИ-CD79В АНТИТЕЛА И ИМУНОКОНЈУГАТИ И МЕТОДИ НА УПОТРЕБА**

(57) 1 Анти-CD79b антителио ги содржи следниве HVR низи:

(i) HVR-L1 ја содржи низата A1-A15, кадешто A1-A15 е KASQSVDYEGDSFLN (SEQ ID NO: 194)

(ii) HVR-L2 ја содржи низата B1-B7, кадешто B1-B7 е AASNLES (SEQ ID NO: 195)

(iii) HVR-L3 ја содржи низата C1-C9, кадешто C1-C9 е QQSNEEDPLT (SEQ ID NO: 196)

(iv) HVR-H1 ја содржи низата D1-D10, кадешто D1-D10 0 е GYTFSSYWIE (SEQ ID NO: 202)

(v) HVR-H2 ја содржи низата E1-E18, кадешто E1-E18 е GEILPGGGDTNYNEIFKG (SEQ ID NO: 203)

(vi) HVR-H3 ја содржи низата F1-F10, кадешто F1-F10 е TRRVPIRLDY (SEQ ID NO: 204);

Каде што антителиото се врзува на истиот епитоп како моноклоналното антителио кое ги содржи променливите домени од SEQ ID No 10 и SEQ ID No 14, антителио кое ги содржи променливите домени од SEQ ID No 207 и SEQ ID No 208 или антителио кое ја содржи лесно врзаната секвенца

на SEQ ID No 307 и цврсто врзаната секвенца на SEQ ID No 308..

CAGGGGACAGGCTGCAGCCGGTGCAGTTACACGTTTTCTCCCAAGGAGCCTCGGACGTTG
TCACGGGTTTGGGGTCGGGGACAGAGCAGTGACCATGGCCAGGCTGGCGTTGTCTCCTGT
GCCAGCCACTGGATGGTGGCGTTGCTGCTGCTGCTCAGCTGAGCCAGTACCAGCAGC
CAGATCGGAGGACCGGTACCGGAATCCCAAAGGTAGTGCTTGTTCGCGGATCTGGCAGAG
CCCACGTTTTCATAGCCAGGAAACGGGGCTTCACGGTGAAAATGCACTGCTACATGAACAG
CGCCTCCGGCAATGTGAGCTGGCTCTGGAAGCAGGAGATGGACGAGAATCCCCAGCAGCT
GAAGCTGGAAGGGCCGATGGAAGAGTCCAGAACAATCTCTGCCACCCTCACCAT
CCAAGGCATCCGGTTTGGAGACAATGGCATCTACTTCTGTGTCAGCAGAAGTGCAACAACAC
CTCGGAGGTCTACAGGGCTGCGGCACAGAGCTGCGAGTCATGGGATTGAGCACCTTGGC
ACAGCTGAAGCAGAGGAACACGCTGAAGGATGGTATCATCATGATCCAGACGCTGCTGAT
CATCCTCTTCATCATCGTGCCTATCTTCTGCTGCTGGACAAGGATGACAGCAAGGCTGG
CATGGAGGAAGATCACACCTACGAGGGCCTGGACATTGACCAGACAGCCACCTATGAGGA
CATAGTGACGCTGCGGACAGGGGAAGTGAAGTGGTCTGTAGGTGAGCACCCAGGCCAGGA
GTGAGAGCCAGGTCGCCCCATGACCTGGGTGCAGGCTCCCTGGCCTCAGTGACTGCTTCG
GAGCTGCCTGGCTCATGGCCCAACCCCTTCTGGACCCCCAGCTGGCCTCTGAAGCTG
GCCACCAGAGCTGCCATTTGTCTCCAGCCCTGGTCCCCAGCTCTTGCCAAAGGGCCTG
GAGTAGAAGGACAACAGGGCAGCAACTTGGAGGGAGTTCTCTGGGGATGGACGGGACCCA
GCCTTCTGGGGGTGCTATGAGGTGATCCGTCCCAACATGGGATGGGGGAGGCAGAGAC
TGGTCCAGAGCCCCGAAATGGACTCGGAGCCGAGGGCCTCCAGCAGAGCTTGGGAAGGG
CCATGGACCCCAACTGGGCCCCAGAGAGCCACAGGAACATCATCTCTCCCGCAACCAC
TCCCACCCAGGGAGGCCCTGGCCTCCAGTGCCCTCCCCCGTGAATAAACGGTGTGTCC
TGAGAAACCA

FIG. 1

Има уште 19 патентни барања

(51) **A 61K 31/7076, 38/21, A 61P 25/00**

(11) **4194**

(13) **T1**

(21) **2012/160**

(22) **26/04/2012**

(45) **31/08/2012**

(30) 20040106909 22/12/2004 EP and

20040638669P 22/12/2004 US

(96) 20/12/2005 EP05823474.1

(97) 29/02/2012 EP1827461

(73) **Merck Serono SA**

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **DE LUCA, Giampero; YTHIER, Arnaud;**
MUNAFO, Alain and LOPEZ-BRESNAHAN, Maria

(54) **КЛАДРИБИН РЕЖИМ ЗА ЛЕКУВАЊЕ**
МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА

(57) 1 Кладрибин фармацевтска формулација за употреба во лекувањето на мултипла склероза, каде што формулацијата треба да е орално администрирана следејќи ги последователно долните чекори

(i) период на вбризување којшто трае од 2 месеци до 4 месеци каде што споменатата Кладрибин фармацевтска формулација треба да е администрирана и каде што вкупната доза на Кладрибин постигната на крајот од периодот на вбризување е од околу 1,7мг/кг до околу 3.5мг/кг;

(ii) Кладрибин-слободен период којшто трае од 8 месеци до 10 месеци, каде што Кладрибин не треба да е администриран;

(iii) период на одржување којшто трае од 2 месеци до 4 месеци, каде што споменатата Кладрибин фармацевтска формулација треба да е администрирана и каде што вкупната доза на Кладрибин постигната на крај од периодот на одржување е пониска од вкупната доза на Кладрибин постигната на крајот од периодот на вбризување (i);

(iv) Кладрибин-слободен период каде што Кладрибин не треба да е администриран.

Има уште 17 патентни барања.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)				
8C07D209/42	8C07D209/42	4157	T1	8C07D231/54	8A61K31/416	4184	T1
8A61K31/404	8C07D209/42	4157	T1	8C07D401/12	8A61K31/416	4184	T1
8C07D403/12	8C07D209/42	4157	T1	8C07D403/12	8A61K31/416	4184	T1
8C07D413/12	8C07D209/42	4157	T1	8A61P3/00	8A61K31/416	4184	T1
8C07D401/12	8C07D209/42	4157	T1	8A61P25/00	8A61K31/416	4184	T1
8C07D498/08	8C07D498/08	4179	T1	8C07K14/47	8C07K14/47	4185	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	4180	T1	8A61K39/00	8C07K14/47	4185	T1
8C07D401/12	8C07D401/14	4180	T1	8A61K45/06	8A61K45/06	4155	T1
8A61K31/4439	8C07D401/14	4180	T1	8A61K31/4178	8A61K45/06	4155	T1
8A61P29/00	8C07D401/14	4180	T1	8A61K31/439	8A61K45/06	4155	T1
8A61P25/24	8C07D401/14	4180	T1	8A61K31/265	8A61K45/06	4155	T1
8A61P25/04	8C07D401/14	4180	T1	8A61P1/12	8A61K45/06	4155	T1
8A61P17/00	8C07D401/14	4180	T1	8A61K9/70	8A61K9/70	4186	T1
8A61P15/00	8C07D401/14	4180	T1	8A61K31/565	8A61K9/70	4186	T1
8A61P13/00	8C07D401/14	4180	T1	8A61K9/14	8A61K9/14	4187	T1
8A61P11/00	8C07D401/14	4180	T1	8A61P25/04	8A61K9/14	4187	T1
8A61P3/10	8C07D401/14	4180	T1	8A61K31/485	8A61K9/14	4187	T1
8C07D213/74	8C07D401/14	4180	T1	8A61K39/155	8A61K39/155	4188	T1
8C07D401/04	8C07D401/14	4180	T1	8C07D209/42	8C07D209/42	4136	T1
8C07D403/12	8C07D401/14	4180	T1	8C07D401/12	8C07D209/42	4136	T1
8C12N15/13	8C12N15/13	4181	T1	8C07D413/12	8C07D209/42	4136	T1
8C07K16/24	8C12N15/13	4181	T1	8C07D403/12	8C07D209/42	4136	T1
8C07K16/46	8C12N15/13	4181	T1	8C07D405/12	8C07D209/42	4136	T1
8A61K47/48	8C12N15/13	4181	T1	8C07D417/12	8C07D209/42	4136	T1
8C07K19/00	8C12N15/13	4181	T1	8A61K31/33	8C07D209/42	4136	T1
8C12N15/62	8C12N15/13	4181	T1	8A61P29/00	8C07D209/42	4136	T1
8C12N15/70	8C12N15/13	4181	T1	8A61K31/167	8A61K31/167	4138	T1
8C12N1/21	8C12N15/13	4181	T1	8A61K31/573	8A61K31/167	4138	T1
8A61K39/395	8C12N15/13	4181	T1	8A61K9/72	8A61K31/167	4138	T1
8A61P19/02	8C12N15/13	4181	T1	8C07D235/02	8C07D235/02	4139	T1
8A61P37/06	8C12N15/13	4181	T1	8C07D487/04	8C07D235/02	4139	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	4182	T1	8C07D471/04	8C07D235/02	4139	T1
8A61K31/496	8A61K9/00	4182	T1	8A61K31/437	8C07D235/02	4139	T1
8A61P15/02	8A61K9/00	4182	T1	8A61K31/4188	8C07D235/02	4139	T1
8A61K31/437	8A61K31/437	4183	T1	8A61P29/00	8C07D235/02	4139	T1
8C07D471/04	8A61K31/437	4183	T1	8C12N7/00	8C12N7/00	4143	T1
8A61P25/00	8A61K31/437	4183	T1	8A61K39/12	8C12N7/00	4143	T1
8A61K31/416	8A61K31/416	4184	T1	8C07D401/14	8C07D401/14	4148	T1
				8A61K31/14	8C07D401/14	4148	T1

8C07D413/14	8C07D401/14	4148	T1	8F22B1/00	8F24J2/07	4137	T1
8A61P25/18	8C07D401/14	4148	T1	8A61K39/395	8A61K39/395	4156	T1
8A61K31/4745	8A61K31/4745	4149	T1	8C07K16/28	8A61K39/395	4156	T1
8A61P35/00	8A61K31/4745	4149	T1	8A61P35/00	8A61K39/395	4156	T1
8A61K31/47	8A61K31/4745	4149	T1	8A61P37/00	8A61K39/395	4156	T1
8A61K31/138	8A61K31/4745	4149	T1	8C12N5/20	8A61K39/395	4156	T1
8E01F15/04	8E01F15/04	4131	T1	8A61K47/48	8A61K39/395	4156	T1
8B65D71/00	8B65D71/00	4178	T1	8C08F14/06	8C08F14/06	4170	T1
8B65D85/16	8B65D71/00	4178	T1	8C07C19/045	8C08F14/06	4170	T1
8B65B25/14	8B65D71/00	4178	T1	8C07C17/02	8C08F14/06	4170	T1
8B65B63/02	8B65D71/00	4178	T1	8H03M13/13	8H03M13/13	4154	T1
8A61K9/08	8A61K9/08	4130	T1	8C07D215/14	8C07D215/14	4145	T1
8A61K47/26	8A61K9/08	4130	T1	8C07D401/04	8C07D215/14	4145	T1
8A61K38/26	8A61K9/08	4130	T1	8C07D413/04	8C07D215/14	4145	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	4177	T1	8C07D417/04	8C07D215/14	4145	T1
8A61K38/34	8A61K39/395	4177	T1	8A61K31/496	8C07D215/14	4145	T1
8C07K14/68	8A61K39/395	4177	T1	8A61P31/04	8C07D215/14	4145	T1
8C07K14/725	8A61K39/395	4177	T1	8A61K31/505	8A61K31/505	4134	T1
8C07K16/46	8A61K39/395	4177	T1	8A61P31/18	8A61K31/505	4134	T1
8C12N5/10	8A61K39/395	4177	T1	8C07D295/18	8C07D295/18	4135	T1
8C12N15/11	8A61K39/395	4177	T1	8C07D317/34	8C07D295/18	4135	T1
8C12N15/16	8A61K39/395	4177	T1	8A61K31/495	8C07D295/18	4135	T1
8C12N15/62	8A61K39/395	4177	T1	8A61P29/00	8C07D295/18	4135	T1
8C12N15/86	8A61K39/395	4177	T1	8C07D277/04	8C07D277/04	4144	T1
8A61K31/495	8A61K31/495	4202	T1	8C07D317/22	8C07D277/04	4144	T1
8A61K35/56	8A61K31/495	4202	T1	8C07K16/12	8C07K16/12	4142	T1
8A61P35/00	8A61K31/495	4202	T1	8A61K39/395	8C07K16/12	4142	T1
8A61K35/32	8A61K35/32	4203	T1	8A61P31/04	8C07K16/12	4142	T1
8A61K31/4412	8A61K31/4412	4204	T1	8H04L29/06	8H04L29/06	4195	T1
8A61P11/00	8A61K31/4412	4204	T1	8C07D295/073	8C07D295/073	4171	T1
8C07D489/00	8C07D489/00	4205	T1	8A61K31/495	8C07D295/073	4171	T1
8C07D489/08	8C07D489/00	4205	T1	8A61P25/18	8C07D295/073	4171	T1
8A61K31/47	8A61K31/47	4206	T1	8C07D471/04	8C07D471/04	4175	T1
8A61K31/4704	8A61K31/47	4206	T1	8A61K31/437	8C07D471/04	4175	T1
8A61P31/06	8A61K31/47	4206	T1	8A61P35/00	8C07D471/04	4175	T1
8C07K16/40	8C07K16/40	4207	T1	8C07F9/141	8C07F9/141	4176	T1
8A61K39/395	8C07K16/40	4207	T1	8C07D207/08	8C07F9/141	4176	T1
8A61P37/00	8C07K16/40	4207	T1	8A61K31/662	8C07F9/141	4176	T1
8C07K16/44	8C07K16/40	4207	T1	8A61P31/12	8C07F9/141	4176	T1
8G01N33/573	8C07K16/40	4207	T1	8A61K39/155	8A61K39/155	4209	T1
8A61K38/29	8A61K38/29	4208	T1	8A61K39/175	8A61K39/155	4209	T1
8A61K47/26	8A61K38/29	4208	T1	8A61K39/295	8A61K39/155	4209	T1
8A61K47/32	8A61K38/29	4208	T1	8A61K31/222	8A61K31/222	4210	T1
8A61K47/18	8A61K38/29	4208	T1	8A61K9/16	8A61K31/222	4210	T1
8A61K9/19	8A61K38/29	4208	T1	8A61P13/10	8A61K31/222	4210	T1
8F24J2/07	8F24J2/07	4137	T1	8C07K16/22	8C07K16/22	4211	T1

8C07K16/28	8C07K16/22	4211	T1	8A61P25/18	8C07D209/08	4224	T1
8C12N15/13	8C07K16/22	4211	T1	8A61P25/22	8C07D209/08	4224	T1
8C12N15/85	8C07K16/22	4211	T1	8A61P25/28	8C07D209/08	4224	T1
8B29B17/00	8B29B17/00	4212	T1	8H02G3/04	8H02G3/04	4153	T1
8B29B17/02	8B29B17/00	4212	T1	8A23L1/30	8A23L1/30	4160	T1
8A61M15/00	8A61M15/00	4213	T1	8A23K1/00	8A23L1/30	4160	T1
8C12M1/02	8C12M1/02	4214	T1	8B23P17/06	8B23P17/06	4151	T1
8C12M1/10	8C12M1/02	4214	T1	8B23D31/00	8B23P17/06	4151	T1
8C12M1/16	8C12M1/02	4214	T1	8E04C5/01	8B23P17/06	4151	T1
8C12P19/14	8C12M1/02	4214	T1	8C07C17/02	8C07C17/02	4150	T1
8C12P19/00	8C12M1/02	4214	T1	8C07C19/045	8C07C17/02	4150	T1
8C12P7/10	8C12M1/02	4214	T1	8C07C205/55	8C07C205/55	4201	T1
8C12P19/12	8C12M1/02	4214	T1	8C07C205/44	8C07C205/55	4201	T1
8C07D309/32	8C07D309/32	4215	T1	8C07C309/08	8C07C205/55	4201	T1
8A23L1/176	8A23L1/176	4216	T1	8C07D317/58	8C07D317/58	4200	T1
8A23P1/12	8A23L1/176	4216	T1	8C07F7/08	8C07D317/58	4200	T1
8A23P1/14	8A23L1/176	4216	T1	8C07D295/22	8C07D317/58	4200	T1
8A61K31/555	8A61K31/555	4217	T1	8C07D213/42	8C07D317/58	4200	T1
8C07K498/22	8A61K31/555	4217	T1	8C07D213/74	8C07D317/58	4200	T1
8C07F7/00	8A61K31/555	4217	T1	8A61K31/495	8C07D317/58	4200	T1
8C07F7/22	8A61K31/555	4217	T1	8A61K31/496	8C07D317/58	4200	T1
8A61K31/4245	8A61K31/4245	4218	T1	8A61P37/00	8C07D317/58	4200	T1
8C07D417/00	8A61K31/4245	4218	T1	8A61P29/00	8C07D317/58	4200	T1
8C07D413/00	8A61K31/4245	4218	T1	8C07D211/96	8C07D317/58	4200	T1
8A61K31/426	8A61K31/426	4219	T1	8C07D243/08	8C07D317/58	4200	T1
8A61K31/16	8A61K31/426	4219	T1	8A61M5/24	8A61M5/24	4141	T1
8A61K31/166	8A61K31/426	4219	T1	8A61M5/315	8A61M5/24	4141	T1
8A61K31/167	8A61K31/426	4219	T1	8C07D403/12	8C07D403/12	4174	T1
8A61P3/10	8A61K31/426	4219	T1	8C07D417/12	8C07D403/12	4174	T1
8C07C231/00	8A61K31/426	4219	T1	8C07D491/04	8C07D403/12	4174	T1
8C07D277/28	8A61K31/426	4219	T1	8C07D413/12	8C07D403/12	4174	T1
8C07D277/30	8A61K31/426	4219	T1	8C07D405/14	8C07D403/12	4174	T1
8G01F11/28	8G01F11/28	4220	T1	8C07D401/14	8C07D403/12	4174	T1
8C12N15/00	8C12N15/00	4221	T1	8C07D409/14	8C07D403/12	4174	T1
8C12N5/00	8C12N15/00	4221	T1	8C07D403/14	8C07D403/12	4174	T1
8C07H21/00	8C12N15/00	4221	T1	8C07D417/14	8C07D403/12	4174	T1
8C07J41/00	8C07J41/00	4222	T1	8C07D401/12	8C07D403/12	4174	T1
8A61K31/01	8A61K31/01	4223	T1	8A61K31/55	8C07D403/12	4174	T1
8A61K31/047	8A61K31/01	4223	T1	8A61P9/10	8C07D403/12	4174	T1
8A61P17/02	8A61K31/01	4223	T1	8A61P3/06	8C07D403/12	4174	T1
8A61P17/06	8A61K31/01	4223	T1	8C07F5/02	8C07F5/02	4129	T1
8A61K8/30	8A61K31/01	4223	T1	8C07D401/14	8C07F5/02	4129	T1
8A61K8/92	8A61K31/01	4223	T1	8C07D413/14	8C07F5/02	4129	T1
8C07D209/08	8C07D209/08	4224	T1	8C07K16/18	8C07K16/18	4164	T1
8A61K31/404	8C07D209/08	4224	T1	8A61K39/395	8C07K16/18	4164	T1
8A61P25/14	8C07D209/08	4224	T1	8A61P25/28	8C07K16/18	4164	T1

8C12N15/13	8C07K16/18	4164	T1	8A61P25/08	8A61K31/353	4165	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	4133	T1	8A61P25/14	8A61K31/353	4165	T1
8C07D231/54	8C07D231/54	4128	T1	8A61P25/16	8A61K31/353	4165	T1
8C07D401/04	8C07D231/54	4128	T1	8C07D261/08	8C07D261/08	4173	T1
8C07D405/04	8C07D231/54	4128	T1	8C07D413/12	8C07D261/08	4173	T1
8C07D493/04	8C07D231/54	4128	T1	8A61K31/42	8C07D261/08	4173	T1
8A61K31/416	8C07D231/54	4128	T1	8A61P3/06	8C07D261/08	4173	T1
8A61K31/4162	8C07D231/54	4128	T1	8A61K9/12	8A61K9/12	4172	T1
8A61P9/12	8C07D231/54	4128	T1	8A61K31/4704	8A61K9/12	4172	T1
8H04W4/00	8H04W4/00	4132	T1	8A61K31/56	8A61K9/12	4172	T1
8A61K31/495	8A61K31/495	4152	T1	8A61K31/57	8A61K9/12	4172	T1
8A61P25/18	8A61K31/495	4152	T1	8A61K31/46	8A61K9/12	4172	T1
8A61K45/06	8A61K31/495	4152	T1	8A61M15/00	8A61K9/12	4172	T1
8B60S5/06	8B60S5/06	4198	T1	8B65D83/14	8A61K9/12	4172	T1
8B60K1/04	8B60S5/06	4198	T1	8A61K45/06	8A61K9/12	4172	T1
8B60L11/18	8B60S5/06	4198	T1	8C12N15/30	8C12N15/30	4169	T1
8E04H5/06	8B60S5/06	4198	T1	8C12N15/861	8C12N15/30	4169	T1
8A01N25/00	8A01N25/00	4199	T1	8A61K39/015	8C12N15/30	4169	T1
8A01N47/24	8A01N25/00	4199	T1	8C07K14/445	8C12N15/30	4169	T1
8A01N43/653	8A01N25/00	4199	T1	8C07K14/715	8C07K14/715	4168	T1
8C07D417/06	8A01N25/00	4199	T1	8C07K14/54	8C07K14/715	4168	T1
8A01N47/34	8A01N25/00	4199	T1	8C07K14/47	8C07K14/715	4168	T1
8A61K47/24	8A61K47/24	4140	T1	8A61K38/20	8C07K14/715	4168	T1
8A61K47/44	8A61K47/24	4140	T1	8C07D413/04	8C07D413/04	4167	T1
8A61K9/00	8A61K47/24	4140	T1	8C07D413/14	8C07D413/04	4167	T1
8A61K9/107	8A61K47/24	4140	T1	8A61K31/454	8C07D413/04	4167	T1
8E04C3/22	8E04C3/22	4159	T1	8A61P25/00	8C07D413/04	4167	T1
8E04C3/26	8E04C3/22	4159	T1	8C07D277/34	8C07D277/34	4166	T1
8E04C2/22	8E04C3/22	4159	T1	8C07D401/04	8C07D401/04	4162	T1
8E04C2/26	8E04C3/22	4159	T1	8C07D487/04	8C07D401/04	4162	T1
8A23L1/236	8A23L1/236	4193	T1	8A61K31/53	8C07D401/04	4162	T1
8A61K9/20	8A23L1/236	4193	T1	8A61P25/28	8C07D401/04	4162	T1
8A61K38/48	8A61K38/48	4192	T1	8A61P3/10	8C07D401/04	4162	T1
8A61P41/00	8A61K38/48	4192	T1	8A61P35/00	8C07D401/04	4162	T1
8A61K9/51	8A61K9/51	4197	T1	8A61P33/06	8C07D401/04	4162	T1
8A61K31/205	8A61K31/205	4161	T1	8A61K39/395	8A61K39/395	4146	T1
8A61K31/221	8A61K31/205	4161	T1	8C07K16/00	8A61K39/395	4146	T1
8A61K31/7004	8A61K31/205	4161	T1	8C07K14/705	8A61K39/395	4146	T1
8A61P9/10	8A61K31/205	4161	T1	8A01N25/30	8A01N25/30	4147	T1
8A61K31/195	8A61K31/195	4163	T1	8A01N47/36	8A01N25/30	4147	T1
8A61K31/35	8A61K31/195	4163	T1	8A01N43/70	8A01N25/30	4147	T1
8A61P13/00	8A61K31/195	4163	T1	8A01P13/02	8A01N25/30	4147	T1
8A61M1/28	8A61K31/195	4163	T1	8C07D215/14	8C07D215/14	4158	T1
8A61K31/353	8A61K31/353	4165	T1	8C07D215/54	8C07D215/14	4158	T1
8A61K31/357	8A61K31/353	4165	T1	8C07K16/28	8C07K16/28	4196	T1
8A61P25/02	8A61K31/353	4165	T1	8A61K39/395	8C07K16/28	4196	T1

8C12N15/13	8C07K16/28	4196	T1	8A61K31/7076	8A61K31/7076	4194	T1
8A61K47/48	8C07K16/28	4196	T1	8A61K38/21	8A61K31/7076	4194	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	4196	T1	8A61P25/00	8A61K31/7076	4194	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
A.M.S.A. ANONIMA MATERIE SINTETICHE E AFFINI S.p.A.	C 07D 277/04, 317/22	4144	T1
Abbott BiotherapeuticsCorp.	A 61K 39/395, 47/48, A 61P 35/00, 37/00, C 07K 16/28, C 12N 5/20	4156	T1
ABEO A/S	E 04C 3/22, 2/22, 2/26, 3/26	4159	T1
Array Biopharma, Inc.	A 61K 31/4245, C 07D 413/00, 417/00	4218	T1
AstraZeneca AB	C 07D 498/08	4179	T1
	A 61K 31/167, 31/573, 9/72	4138	T1
	C 07F 5/02, C 07D 401/14, 413/14	4129	T1
Aventis Pharma S.A.	A 61K 31/4745, 31/138, 31/47, A 61P 35/00	4149	T1
	A 61K 47/24, 47/44, 9/00, 9/107	4140	T1
BASF SE	A 01N 25/00, 43/653, 47/24, 47/34, C 07D 417/06	4199	T1
Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft	A 61K 9/70, 31/565	4186	T1
Better Place GmbH	B 60S 5/06, B 60K 1/04, B 60L 11/18, E 04H 5/06	4198	T1
BIOPROJET	A 61K 45/06, 31/265, 31/4178, 31/439, A 61P 1/12	4155	T1
Cargill, Incorporated	A 23L 1/236, A 61K 9/20	4193	T1
CENT & CENT GMBH & CO.KG	B 23P 17/06, B 23D 31/00, E 04C 5/01	4151	T1
Centocor Ortho Biotech Inc.	A 61K 39/395, 38/34, C 07K 14/68, 14/725, 16/46, C 12N 15/11, 15/16, 15/62, 15/86, 5/10	4177	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 9/12, 31/46, 31/4704, 31/56, 31/57, 45/06, A 61M 15/00, B 65D 83/14	4172	T1
Cockerill Maintenance & Ingenierie and Abengoa Solar New Technologies, S.A.	F 24J 2/07, F 22B 1/00	4137	T1
CORIXA CORPORATION	C 12N 15/00, C 07H 21/00, C 12N 5/00	4221	T1
Crisp Sensation Holding SA	A 23L 1/176, A 23P 1/12, 1/14	4216	T1
Crucell Holland B.V	C 12N 15/30, A 61K 39/015, C 07K	4169	T1

	14/445, C 12N 15/861		
CVP Clean Value Plastics GmbH	B 29B 17/00, 17/02	4212	T1
Deutsche Telekom AG	H 04L 29/06	4195	T1
Dietzel Gesellschaft m.b.H	H 02G 3/04	4153	T1
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	A 01N 25/30, 43/70, 47/36, A 01P 13/02	4147	T1
Eli Lilly & Company	C 07D 261/08, A 61K 31/42, A 61P 3/06, C 07D 413/12	4173	T1
	A 61K 9/08, 38/26, 47/26	4130	T1
ELI LILLY AND COMPANY	C 07D 403/12, A 61K 31/55, A 61P 3/06, 9/10, C 07D 401/12, 401/14, 403/14, 405/14, 409/14, 413/12, 417/12, 417/14, 491/04	4174	T1
	C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28, C 12N 15/13	4164	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61K 9/14, 31/485, A 61P 25/04	4187	T1
	E 01F 15/04	4131	T1
	C 07D 489/00, 489/08	4205	T1
Friesland Brands B.V.	A 23L 1/30, A 23K 1/00	4160	T1
Genentech, Inc	C 07K 16/28, A 61K 39/395, 47/48, A 61P 35/00, C 12N 15/13	4196	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07F 9/141, A 61K 31/662, A 61P 31/12, C 07D 207/08	4176	T1
H. Lundbeck A/S	C 07D 295/073, A 61K 31/495, A 61P 25/18	4171	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	C 07K 14/47, A 61K 39/00	4185	T1
Inbicon A/S	C 12M 1/02, 1/10, 1/16, C 12P 19/00, 19/12, 19/14, 7/10	4214	T1
Infacare Pharmaceutical Corporation	A 61K 31/555, C 07F 7/00, 7/22, C 07K 498/22	4217	T1
Intermune, Inc.	A 61K 31/4412, A 61P 11/00	4204	T1
	A 61K 31/47, 31/4704, A 61P 31/06	4206	T1
	C 07D 215/14, A 61K 31/496, A 61P 31/04, C 07D 401/04, 413/04, 417/04	4145	T1
Janssen Pharmaceutica N.V.	A 61K 31/505, A 61P 31/18	4134	T1
	A 61K 31/353, 31/357, A 61P 25/02, 25/08, 25/14, 25/16	4165	T1
	A 61K 31/416, A 61P 25/00, 3/00, C 07D 231/54, 401/12, 403/12	4184	T1
	C 07D 277/34	4166	T1
LABORATOIRES FOURNIER S.A.	C 07D 209/42, A 61K 31/404, C 07D 401/12, 403/12, 413/12	4157	T1
LES LABORATOIRES SERVIER and COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE	A 61K 9/51	4197	T1
Medimmune Limited	C 07K 16/22, 16/28, C 12N 15/13, 15/85	4211	T1
Merck Serono SA	C 07D 295/18, A 61K 31/495, A 61P	4135	T1

	29/00, C 07D 317/34		
	A 61K 31/426, 31/16, 31/166, 31/167, A 61P 3/10, C 07C 231/00, C 07D 277/28, 277/30	4219	T1
	C 07D 317/58, A 61K 31/495, 31/496, A 61P 29/00, 37/00, C 07D 211/96, 213/42, 213/74, 243/08, 295/22, C 07F 7/08	4200	T1
	C 07K 14/715, A 61K 38/20, C 07K 14/47, 14/54	4168	T1
	A 61K 31/7076, 38/21, A 61P 25/00	4194	T1
Merial Ltd.	A 61K 39/155	4188	T1
	A 61K 39/155, 39/175, 39/295	4209	T1
Nissan Chemical Industries, Ltd.	C 07D 215/14, 215/54	4158	T1
Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH	C 12N 7/00, A 61K 39/12	4143	T1
Nycomed Danmark ApS	A 61K 38/29, 47/18, 47/26, 47/32, 9/19	4208	T1
	C 07D 231/54, A 61K 31/416, 31/4162, A 61P 9/12, C 07D 401/04, 405/04, 493/04	4128	T1
Pfizer Products Inc.	C 07D 401/14, A 61K 31/14, A 61P 25/18, C 07D 413/14	4148	T1
	A 61K 31/495, 35/56, A 61P 35/00	4202	T1
Pharma Mar, S.A	C 07D 309/32	4215	T1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique	A 61K 31/01, 31/047, 8/30, 8/92, A 61P 17/02, 17/06	4223	T1
POLICHEM S.A.	A 61K 9/00, 31/496, A 61P 15/02	4182	T1
Purdue Pharma LP	C 07D 413/04, A 61K 31/454, A 61P 25/00, C 07D 413/14	4167	T1
Richter Gedeon Nyrt.	A 61K 31/495, 45/06, A 61P 25/18	4152	T1
	C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00	4175	T1
SANOFI	C 07J 41/00	4222	T1
	C 07D 487/04	4133	T1
	C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P 11/00, 13/00, 15/00, 17/00, 25/04, 25/24, 29/00, 3/10, C 07D 213/74, 401/04, 401/12, 403/12	4180	T1
Sanofi - Aventis	A 61K 31/437, A 61P 25/00, C 07D 471/04	4183	T1
	C 07D 209/42, A 61K 31/33, A 61P 29/00, C 07D 401/12, 403/12, 405/12, 413/12, 417/12	4136	T1
	C 07D 235/02, A 61K 31/4188, 31/437, A 61P 29/00, C 07D 471/04, 487/04	4139	T1
SANOFI and Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation	C 07D 401/04, A 61K 31/53, A 61P 25/28, 3/10, 33/06, 35/00, C 07D 487/04	4162	T1
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	A 61M 5/24, 5/315	4141	T1
Schering Corporation	C 07C 205/55, 205/44, 309/08	4201	T1

Sewon Cellontech Co., Ltd.	A 61K 35/32	4203	T1
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.	A 61K 31/205, 31/221, 31/7004, A 61P 9/10	4161	T1
	A 61K 31/195, 31/35, A 61M 1/28, A 61P 13/00	4163	T1
SOLVAY (Societe Anonyme)	C 07C 17/02, 19/045	4150	T1
Solvay SA	C 08F 14/06, C 07C 17/02, 19/045	4170	T1
Sutter Leigozze S.p.A.	G 01F 11/28	4220	T1
Suven Life Sciences Limited	C 07D 209/08, A 61K 31/404, A 61P 25/14, 25/18, 25/22, 25/28	4224	T1
ThromboGenics N.V.	A 61K 38/48, A 61P 41/00	4192	T1
UCB Pharma GmbH	A 61K 31/222, 9/16, A 61P 13/10	4210	T1
UCB Pharma, S.A.	C 12N 15/13, A 61K 39/395, 47/48, A 61P 19/02, 37/06, C 07K 16/24, 16/46, 19/00, C 12N 1/21, 15/62, 15/70	4181	T1
Unified Messaging Systems AS	H 04W 4/00	4132	T1
University of Massachusetts and Medarex, Inc.	C 07K 16/12, A 61K 39/395, A 61P 31/04	4142	T1
URSA Insulation, S.A.	B 65D 71/00, B 65B 25/14, 63/02, B 65D 85/16	4178	T1
Vectura Delivery Devices Limited	A 61M 15/00	4213	T1
Veijlen N.V.	H 03M 13/13	4154	T1
YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.	C 07K 16/40, A 61K 39/395, A 61P 37/00, C 07K 16/44, G 01N 33/573	4207	T1
ZymoGenetics, Inc.	A 61K 39/395, C 07K 14/705, 16/00	4146	T1

ПРОМЕНИ

(11) 995

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1062

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1186

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1181

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1286

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1436

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1548

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1467

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1629

(73) Dr.Tahir AHMED

629 Destacada Avenue, Coral Gables, Coral Gables, Florida 33156, US

(11) 1629

(73) Dr.Tahir AHMED

629 Destacada Avenue, Coral Gables, Coral Gables, Florida 33156, US

(11) 1564

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1627

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2016

(73) Alcafleu Management GmbH & Co. KG

Lilienthalstrasse 4, 12529 Schonefeld OT

Waltersdorf, DE

(11) 1952

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1959

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2277

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2377

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2467

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2323

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2242

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2460

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2466
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2751
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2753
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2754
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2798
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2488
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2525
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2623
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2664
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2716
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2714
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2708
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 4003
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 3003
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2968
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2940
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2916
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 3016
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2998
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 3191
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

ПРЕНОС

(11) 1629
(73) Dr.Tahir AHMED
629 Destacada Avenue, Coral Gables, Coral
Gables, Florida 33156, US

(11) 2069
(73) Bio Petroleum, Ltd.,

Suite 26451, 72 New Bond Street, London,
W1Y 9DD, GB

(11) 3257
(73) SICPA HOLDING S.A.
Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, CH

СПОЈУВАЊЕ

(11) 1629
(73) Dr.Tahir AHMED
629 Destacada Avenue, Coral Gables, Coral
Gables, Florida 33156, US

(11) 1629
(73) Dr.Tahir AHMED
629 Destacada Avenue, Coral Gables, Coral
Gables, Florida 33156, US

ПРЕСТАНОК

(11) 1347
(73) SYNGENTA LIMITED
European Regional Centre, Priestley Road,
Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2
7YH, GB

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ID **2011/25**

(45) 31/08/2012

(22) 29/04/2011

(28) три (дизајни) тродимензионален

(30) 1243315 03/11/2010 СТ

(72) Mr Jan Christian Delfs; Dominic Flik and Michael Schiffer

(73) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE


(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје


(51) 14-03


(54) "ТОП СЕТ КУТИИ"














(21) ID **2011/29**

(45) 31/08/2012

(22) 25/05/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30) 1246904 25/11/2010 СТ

(72) Stefan Wossner, DE

(73) **Deutsche Telekom AG**



Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE




(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје


ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-03

(54) "ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УРЕД"







(21) ID **2011/31**

(45) 31/08/2012

(22) 07/06/2011

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионален

(30) RCD 1248439 07/12/2010 EM

(72) Dominik Flik; Michael Schiffer; Jan Christian Delfs and Andre Hanisch

(73) **Deutsche Telekom AG**


Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје


ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје



(51) 14-03

(54) "ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ"









(21) ID **2011/33**

(45) 31/08/2012

(22) 13/06/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30) 1249577 13/12/2010 EM

(72) Helge Fedderke; Fabian Nehne and Mark Muenchinger, DE

(73) **Deutsche Telekom AG**


Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE


(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје


ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 13-02

(54) "ПОЛНАЧ"







(21) ID **2011/34**

(45) 31/08/2012

(22) 13/06/2011

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионален

(30) 1249460 13/12/2010 EM

(72) Helge Fedderke; Fabian Nehne and Mark Muenchinger, DE

(73) **Deutsche Telekom AG**


Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE


(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје




ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје


(51) 14-03


(54) "ТЕЛЕФОН"











(21) ID **2011/36**

(45) 31/08/2012

(22) 15/06/2011

(28) 10 (десет) дизајни, тродимензионални

(30) 1250039 15/12/2010 СТ

(72) Mr Losang Ngodup; Ms Jeannette Bergen and Mr Oliver Bockle, DE

(73) **Deutsche Telekom AG**



Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE



(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје



ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје



(51) 14-04



(54) "ГРАФИЧКИ КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС"











(21) ID 2011/50

(45) 31/08/2012

(22) 13/09/2011

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионален

(72) Ивица Јовановиќ, МК

(73) "ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС" ДООЕЛ НЕГОТИНО

ул."Индустриска" б.б 1440 НЕГОТИНО, МК

(51) 09-03

(54) "АМБАЛАЖА"

1.1



2.1



3.1



(21) ID **2012/19**

(45) 31/08/2012

(22) 19/04/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

(72) Todd Brooks, US

(73) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51)

(54) "ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ"



(21) ID **2012/20** (45) 31/08/2012
 (22) 20/04/2012
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (30)
 (72) Todd Brooks, US
 (73) **The Coca-Cola Company**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
 ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
 (51) 32-00
 (54) "ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ"



(21) ID **2012/24**

(45) 31/08/2012

(22) 24/04/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Златко Филиповски, МК

(73) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје ул."Трета Македонска Бригада" бб, 1000 Скопје, МК**

(74) Пепељугоски Валентин, адвокат

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) "ШИШЕ"



(21) ID **2012/29**

(45) 31/08/2012

(22) 02/05/2012

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални

(30) 194498409/11/2011 ЕМ;

(72) Laurence Hunnex; Fay Meadows; Nicholas Little; Martin Francis and James Nixon, GB

(73) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, US

(74) БИНСО Д.О.О. Скопје

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје

(51) 32-00

(54) "ПАКУВАЊЕ ЗА ХРАНА"





(21) ID **2012/30**

(45) 31/08/2012

(22) 02/05/2012

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални

(30) 1951344 23/11/2011 ЕМ;

(72) Shaun Clifford Bowen; George Frazer Hartley and Katherine Sarah Mc Alpine, GB

(73) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, US


(74) БИНСО Д.О.О. Скопје

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје

(51) 32-00

(54) "ПАКУВАЊЕ ЗА ХРАНА"







(21) ID **2012/35**

(45) 31/08/2012

(22) 15/05/2012

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални

(72) Дејан Зотовиќ, МК


(73) **Дејан Зотовиќ**


ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК


(74)

(51) 09-09

(54) "КОШНИЦА ЗА ОТПАДОЦИ"







ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
МК/И/ 2011/25	14-03
МК/И/ 2011/29	14-03
МК/И/ 2011/31	14-03
МК/И/ 2011/33	13-02
МК/И/ 2011/34	14-03
МК/И/ 2011/36	14-04
МК/И/ 2011/50	09-03
МК/И/ 2012/19	32-00
МК/И/ 2012/20	32-00
МК/И/ 2012/24	09-01
МК/И/ 2012/29	32-00
МК/И/ 2012/30	32-00
МК/И/ 2012/35	09-09

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
"ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС" ДООЕЛ НЕГОТИНО	МК/И/ 2011/50
Deutsche Telekom AG	МК/И/ 2011/25
	МК/И/ 2011/29
	МК/И/ 2011/31
	МК/И/ 2011/33
	МК/И/ 2011/34
Mars, Incorporated	МК/И/ 2011/36
	МК/И/ 2012/29
The Coca-Cola Company	МК/И/ 2012/30
	МК/И/ 2012/19
	МК/И/ 2012/20
Дејан Зотовиќ	МК/И/ 2012/35
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје	МК/И/ 2012/24

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) 688

(45) 31/08/2012

(21) ID 2011/41

(22) 25/07/2011

(18) 25/07/2016

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30) 29/387,376 11/03/2011 US

(72) HIRST, Kenneth (250 Lafayette Street, 4th Floor, New York, NY 10012), US


(73) **Finlandia Vodka Worldwide Ltd limited company organized under the laws of Finland
Porkkalankatu 24, FI-00180 Helsinki, FI**

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје


ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје

(51) 09-01


(54) "ШИШЕ"




НАЦРТ 1




НАЦРТ 2




НАЦРТ 3




НАЦРТ 4




НАЦРТ 5



НАЦРТ 6



НАЦРТ 7



НАЦРТ 8

(11) 689

(45) 31/08/2012

(21) ID 2011/43

(22) 04/08/2011

(18) 04/08/2016




(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) ФИЛИПОВСКИ ЗЛАТКО, ул.Мирка Гинова 11/26, 7000 Битола, МК

(73) Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ Експорт-Импорт
Куманово, ул."1-ви Мај" бр.4, Куманово, МК

(51) 09-01

(54) "ШИШЕ"



(11) **690** (45) 31/08/2012
 (21) ID 2011/51 (22) 30/09/2011
 (18) 30/09/2016

(28)



(72) Иван Симеонов, ул. Наум Наумовски Борче бр.98, 1000 Скопје and Стојан Павлески, ул Франклин Рузвелт б.62-4, 1000 Скопје, МК







(73) **Друштво за производство, промет и услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО-Скопје**
ул. 29 Ноември, 1000 Скопје, МК


(74) Пепељугоски Валентин, адвокат
 ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје


(51) 25-03

(54) "АНТЕНСКИ СТОЛБ"









(11) **691** (45) 31/08/2012

(21) ID 2011/52 (22) 31/10/2011

(18) 31/10/2016

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) не сака да биде наведен во пријавата

(73) **Друштво за производство, трговија и услуги САН-ПЕТ ДООЕЛ Штип**

ул."Железничка" бб, Штип, МК

(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(51) 09-01

(54) ШИШЕ



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
МК/II/ 2011/41	09-01
МК/II/ 2011/43	09-01
МК/II/ 2011/51	25-03
МК/II/ 2011/52	09-01

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН

- (73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Finlandia Vodka Worldwide Ltd limited company organized under the laws of Finland	МК/II/ 2011/41	688
Друштво за производство, промет и услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО-Скопје	МК/II/ 2011/51	690
Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ Експорт-Импорт Куманово	МК/II/ 2011/43	689
Друштво за производство, трговија и услуги САН-ПЕТ ДООЕЛ Штип	МК/II/ 2011/52	691

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) ТМ 2009/887 (220) 09/09/2009
(442) 31/08/2012

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена и бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации.

(210) ТМ 2010/126 (220) 10/02/2010
(442) 31/08/2012

(731) С енд Б Трејд Скопје, ул. Владимир Комаров 18а-1/16, 1000 Скопје, МК
(540)

JUPA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и др. безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и

овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) ТМ 2010/1239 (220) 11/11/2010
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за производство трговија и услуги и спорт ЕУРОСТАРТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Даме Груев бр. 16, кат 3, лок. 14 ДТЦ - Палом Бјанка - Центар, МК
(540)



(591) кафена и сина

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот


кл. 41 спортски и културни активности

(210) ТМ 2011/482 (220) 13/05/2011
(442) 31/08/2012

(731) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско Автопат 66, 1420 Градско, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)



(531) 03.07.04;22.01.05;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2011/551 (220) 25/05/2011

(442) 31/08/2012

(731) ДТГМУ АЈАЈДИН ТЕКСТИЛ ДОО увоз-извоз Скопје

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Т.Ц.

Рамстор лок. Г-07А, МК

(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси со облека, обувки и капи

(210) ТМ 2011/576

(220) 27/05/2011

(442) 31/08/2012

(731) Сет Компјутери ДООЕЛ Скопје

ул.Франклин Рузвелт бр.19, Скопје, Карпош, МК

(540)



(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 телевизори, климатизери, апарати и инструменти, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на компјутери, ТВ, клими и бела техника

кл. 38 телекомуникации

(210) ТМ 2011/602

(220) 31/05/2011

(442) 31/08/2012

(731) ДТГМУ АЈАЈДИН ТЕКСТИЛ ДОО увоз-извоз Скопје

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Т.Ц.

Рамстор лок/г-07А, Скопје, МК

(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 24.17.02;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи: покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи: покривки за кревети и маси и со облека, обувки и капи

(210) ТМ 2011/605

(220) 01/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) ОХИС Билјана ДООЕЛ

ул.Првوماјска бб, Скопје, МК

(540)



(591) светло сина, темно сина и бела

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување

(210) ТМ 2011/645

(220) 09/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) GLAVBOLGARSTROY HOLDING AD

3-5 Damianitsa Street, 1619 Sofia, BG

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) сина и бела

(531) 25.01.19;26.04.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, катран и битумен; неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот, вклучително услуги за финансирање лизинг

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги, вклучително градежен надзор; услуги на каменоломите

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања, вклучително и шпедитерски услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; инженерство; градежно проектирање, испитување на пазарот

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување
 кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) ТМ 2011/648 (220) 09/06/2011
 (442) 31/08/2012

(731) Друштво за производство, трговија, сообраќај, градежништво и услуги ТХЕ ОНЕ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар ул.Илинденска бр.120, Гостивар, МК
 (540)



(591) црна и златна
 (531) 24.09.24
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 услуги и продажба на стоки и услуги (експорт-импорт)
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) ТМ 2011/653 (220) 15/06/2011
 (442) 31/08/2012

(731) Друштво за производство, трговија, услуги, консалтинг и инженеринг АЛФА АУДИО ДООЕЛ Скопје ул.Васил Ѓоргов / Капиштец лок 12, Скопје - Центар, МК
 (740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена

(531) 26.11.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: фотографски, оптички, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 15 музички инструменти

кл. 35 продажба на големо и мало на стоки од класата 9, апарати и инструменти: фотографски, оптички, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери и класа 15 музички инструменти?

кл. 37 инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникации

(210) ТМ 2011/655 (220) 15/06/2011
 (442) 31/08/2012

(731) Друштво за телекомуникациски услуги ВОРЛД ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје

ул.Љубљанска б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта и портокалова

(531) 26.04.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2011/661** (220) 17/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) **PHARMANOVA D.O.O. Društvo za proizvodnju farmaceutske proizvoda Obrenovac, Industrijska 8, RS**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

BRONHOKLIRSIRUPS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/662** (220) 17/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) **PHARMANOVA D.O.O. Društvo za proizvodnju farmaceutske proizvoda Obrenovac, Industrijska 8, RS**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

OESTROFACT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/663** (220) 17/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) **PHARMANOVA D.O.O. Društvo za proizvodnju farmaceutske proizvoda Obrenovac, Industrijska 8, RS**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

GYNKGOBIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/664** (220) 17/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) **PHARMANOVA D.O.O. Društvo za proizvodnju farmaceutske proizvoda Obrenovac, Industrijska 8, RS**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

AVARICON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2011/671

(220) 20/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

ANGELA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата
кл. 10 ортопедски производи
кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(210) ТМ 2011/672

(220) 20/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

BOSCADO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието,

градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски производи

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(210) ТМ 2011/673

(220) 20/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

SANEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата
кл. 10 ортопедски помагала
кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(210) ТМ 2011/675

(220) 20/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

HELLO KITTY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси

за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски производи

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(210) ТМ 2011/676 (220) 20/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

DOSS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски производи

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(210) ТМ 2011/677 (220) 20/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

AKIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за

конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски производи

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(210) ТМ 2011/678

(220) 20/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

ЕМЕК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски помагала

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(210) ТМ 2011/679

(220) 20/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

ZILEY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи

за штавење, адхезиви (лепливи материји)
наменети за индустријата
кл. 10 ортопедски производи
кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на
обувки, обични и медицински клонпи, обични и
медицински влечки

(210) ТМ 2011/680 (220) 20/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) **МУКАДЕЗЕ ДАУТИ**
ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

DA-YE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за замјоделието,
градинарството и шумарството, сурови
пластични материји, вештачки ѓубриња, смеси
за гаснење пожар, препарати за калење и
заварување метали, хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи, материји
за штавење, адхезиви (лепливи материји)
наменети за индустријата
кл. 10 ортопедски помагала
кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на
обувки, обични и медицински клонпи, обични и
медицински влечки

(210) ТМ 2011/682 (220) 20/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) **„ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС“ ДООЕЛ**
НЕГОТИНО

ул.„Индустриска“ б.б., 1440 Неготино, МК
(540)

GUGU BEBE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи
кл. 30 брашно и производи од жито, леб, тесто
за слатки и слатки, кондиторски производи
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

(210) ТМ 2011/687 (220) 21/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Helen of Troy Limited**
13 8th Avenue, Belleville, P.O.Box 836E, St.
Michael, BB

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ОХО

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 8 рачни алати и направи со рачно
управување; ножеви, виљушки и лажици; ладно
оружје; механички и електрични направи за
бричење

кл. 20 високи столчиња за деца, седишта за
деца на кои им се прилагодува висината;
седишта за деца за во кола; закачалки за
алишта; неметални заштитни порти (за деца);
неметални столчиња со скала; кутии/сандаци за
играчки; кукести закачалки на вакуум; неметални
кукести закачалки; спојувалки за домашна
употреба; простирки за во мијалник; мебел;
сидни полици за алат; полици за изложување;
состави за складирање и организација кои се
состојат од полица; фиоки; ормани, кошеви и
шипки за закачување на алишта; полици за
чевли

кл. 21 прибори за домаќинството или за кујната;
чешли и сунѓери; четки (освен четки за боене);
материјали за четки; прибор за чистење; жица за
стругање на паркет; сирово или полу
обработено стакло (освен стакло кое се користи
при градење); стаклени производи; порцелански
и грнчарски садови коишто не се вклучени во
другите класи

(210) ТМ 2011/689 (220) 22/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Друштво за градежништво, промет и**
услуги „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл
и др.“ Д.О.О. Скопје
ул.„Борка Талевски“ бр.24, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) виолетова и зелена

(531) 24.17.02;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции; поправки, инсталациони услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2011/691

(220) 22/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за издавање и маркетинг

ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје

ул., „Мито Хаџивасилев - Јасмин“ бб, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

ул. „Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава

(освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2011/692

(220) 22/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за транспорт, градежништво, трговија, производство и услуги МЕГА ДОО увоз-извоз Куманово

ул., „Јоско Илиевски“ бб, 1300 Куманово, МК

(540)



(591) црвена, бела и сива

(531) 26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со градежни материјали (алуминиумска ламперија, бетонско железо, мрежа за арматура, изотем/kondorin, мешалка, резана граѓа, цемент, усјемал, сидни и подни лајсни, лепила за плочки), камен, стаклени призми и мозаик, прозорци, врати, тавански скали, ламинати, паркет, керамички плочи, полиран и неполиран гранит (гранитна плоча), хидромасажни кади, хидромасажери, туш кабин, туш системи и паравани, санитарна (огледала, ламби, мијалници керамички и стаклени), моноблок, биде, даски за WC школки, галантерија за купатило (дозер за течен сапун, држач за крпа, корпа за отпадоци, радијатор, розетна, фен за коса, фен за раце, четка за WC школка) батерии за мијалник, батерии за кади/туш, батерии за садопер, батерии за биде, сензорска батерија, сензор за писоар/казанче, миксери, SPA-масажни кади, сауни-фински

(210) ТМ 2011/708

(220) 27/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Друштво за транспорт, трговија и услуги
РТ ТРАНСЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје**

ул.Никола Карев бр.20 Скопје - Центар, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, сина и виолетова

(531) 01.05.02;01.15.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 горива (моторни горива), моторни горива (адитиви, нехемиски горива на моторите), моторно масло, нафта, нафта за домаќинство, гасни мешавини (испарени гасни мешавини), гасни горива, гориво, горива за палење, гориво со алкохолна база, навлажувачки масла, моторно масло, минерални горива, масла за подмачкување, маслен гас, масти за индустриска употреба, масла за индустриска употреба, гас во цврста состојба (горива), дизел гориво, бензин, бензински етер, бензин во сурова состојба или рафиниран, алкохол (гориво), бензен, бензол

кл. 9 бензински пумпи за бензински станици

кл. 40 нафта (преработка на нафта)

кл. 43 ресторани, ресторани со самопослужување, служење храна и пијалаци, кафетерии, експрес ресторани, снек-барови, сместување (изнајмување за времено сместување), мотели, пансиони

(210) **TM 2011/711** (220) 28/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Studio IP Holdings LLC.**

103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје

(540)

ROCAWEAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 торби, имено, ташни, торби за преку рамо, ранци, поштенски торби, цилиндрични платнени торби на врзување, кеси за пазарење, патни торби и багаж

(210) **TM 2011/712**

(220) 28/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Studio IP Holdings LLC.**

103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје

(540)

ROCAWEAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 машка, женска и детска облека, имено, цинс, јакни, панталони, маици со крагна, кошули, џемпери, тесни женски маици, елечи, широки панталони, панталони, маици, поло маици, палта, горни тренерки, горни тренерки со качулка, долни тренерки.шорцеви, блузи, подкошули, фустани, здолништа, долна облека, чорапи, колани, шалови; капи; обувки

(210) **TM 2011/713**

(220) 29/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Друштво за производство**

градежништво и инженеринг ТЕХНО -

АБРАЗИВ ДОО увоз извоз Кратово

ул.Јосиф Даскалов бр.42, 1320 Кратово, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, сребрена, црвена, црна и бела

(531) 16.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 брусни плочи, плочи за сечење и брусење метал, инокс, камен керамика и др.

(210) ТМ 2011/714

(220) 29/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за производство

градежништво и инженеринг ТЕХНО -

АБРАЗИВ ДОО увоз извоз Кратово

ул.Јосиф Даскалов бр.42, 1320 Кратово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, сребрена, црвена, црна и бела

(531) 16.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 брусни плочи, плочи за сечење и брусење метал, инокс, камен керамика и др.

(210) ТМ 2011/715

(220) 29/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за производство

градежништво и инженеринг ТЕХНО -

АБРАЗИВ ДОО увоз извоз Кратово

ул.Јосиф Даскалов бр.42, 1320 Кратово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, сребрена, црвена, црна и бела

(531) 16.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 брусни плочи, плочи за сечење и брусење метал, инокс, камен керамика и др.

(210) ТМ 2011/720

(220) 30/06/2011

(442) 31/08/2012

(731) „ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС“ ДООЕЛ

НЕГОТИНО

ул.„Индустриска“ б.б. 1440 Неготино, МК

(540)

HAPPY ZOO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 30 брашно и производи од жито, леб, тесто за слатки и слатки, кондиторски производи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

(210) ТМ 2011/723 (220) 29/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) ВИВИТ КОМПАНИ ДОО
ул., Цар Самоил" 35, 7000 Битола, МК
(540)



(591) црвена и црна
(531) 26.11.12;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: санитарија, санитарна опрема и плочки

(210) ТМ 2011/724 (220) 28/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) црвена и бела
(531) 25.01.19;26.04.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сушени овошја
кл. 31 сушени семиња, сончогледово, од тиква,
бадем, лешник

(210) ТМ 2011/737 (220) 29/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) ВИВАРТА КОМПАНИ ДООЕЛ
ул., Цар Самоил" 37, 7000 Битола, МК
(540)



(591) црвена
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: компјутери и компјутерска опрема

(210) ТМ 2011/739 (220) 05/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)

АЛКАЛАКС-ТАБ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2011/740 (220) 05/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)

ALKALAX-TAB

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2011/745 (220) 07/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД
ДООЕЛ Скопје and подружница 1 МАЈ ТАЈМ
Скопје

ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, МК
and ул. Кеј 13-ти Ноември бр.ГТЦ кат/сек36-
лок.577 Скопје-Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје
(540)

MY: TIME WATCH SHOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производи од благородни метали или обложени
со нив, што не се опфатени со другите класи;
накит, скапоцени камења; хронолошки и
хронометриски инструменти

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјали; лепила за
канцелариска или куќна употреба; материјали
што ги користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјал за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (што не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; клишиња

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници, церади, едра, вреќи и торби (не се
вклучени во другите класи); материјали за
полнење (освен од гума или пластични
материјали); сурови текстилни влакнести
материјали

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси

кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани;
петлици, закачки и окца, топуски и игли;
вештачко цвеќе

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

(210) ТМ 2011/746

(220) 07/07/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД
ДООЕЛ Скопје

ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје
(540)



(591) црно, бела и црвена

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производи од благородни метали или обложени
со нив, што не се опфатени со другите класи;
накит, скапоцени камења; хронолошки и
хронометриски инструменти

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјали; лепила за
канцелариска или куќна употреба; материјали
што ги користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјал за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (што не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; клишиња

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници, церади, едра, вреќи и торби (кои
не се вклучени во другите класи); материјали за
полнење (освен од гума или пластични
материјали); сурови текстилни влакнести
материјали

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси

кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2011/755 (220) 11/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) Здружение Центар за социјални иницијативи „Надеж“
ул.„Гвадалахара“ бр.20, Шуто Оризари, 1000 Скопје, МК
(540)



(531) 18.04.02

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 45 лични и социјални услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) ТМ 2011/764 (220) 13/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) B.Braun Melsungen
Carl Braun Strasse 1 34212 Melsungen, DE
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје
(540)

NUTRIFLEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во

медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјал за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2011/768 (220) 14/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје
бул.Мито Хаџи Василев Јасмин б.б., Скопје, МК
(540)



(591) сина

(531) 26.13.25

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 кредитни картички, дебитни картички, магнетни картички, платежни картички, картички за пристап, картички со интегрирани кола и смарт картички, компјутерски софтвер

кл. 16 печатени материјали, весници и периодичници, чековни книшки, печатени банковни формулари

кл. 35 рекламирање; он-лајн рекламирање преку компјутеризирана комуникациска мрежа; бизнис менаџмент; бизнис администрација; бизнис консултации; бизнис информации или побарувања; дистрибуција на летоци (флаери) и примероци; бизнис рекламирање, анкетирање за распространување на преносливи хартии од вредност; менаџмент на сметките на клиенти; сметководствени услуги; менаџмент на компјутерски досиеја; пребарување на податоци во компјутеризирани досиеја

кл. 36 банкарско работење; финансиски работи; монетарни работи; работење со недвижен имот; кредитни бироа; агенции за наплата на долгови; финансиски анализи; гаранции за осигурување; гаранции за животно осигурување; осигурителни консултации; штедни банки; услуги за кредитни картички; услуги за дебитни картички; услуги за осигурителни гаранции; заеднички фондови;

финансиски консултантски услуги; вреднување на недвижен имот; менаџмент со недвижен имот; берзански котирања; брокерство со хартии од вредност; осигурително брокерство; кредитни бироа; систем за плаќање на рати; депозити на вредности; издавање патнички чекови; штедни банки; финансиска евалуација (осигурување, банкарско работење, недвижен имот); финансиски услуги; заеднички фондови; финансиски информации; осигурителни информации; директно банкарство; капитални инвестиции; размена на пари; финансиски работи; монетарни трансакции; отплата на кредити; плаќање средства; кредити (финансирање); давање под наем врз основа на хартии од вредност; финансиски трансакции; електронски пренос на средства; услуги за верификација на чекови; финансиски и банкарски менаџмент; истражување и прогнозирање на финансиските пазари и на менаџментот со преносливи хартии од вредност; сите овие услуги се достапни и преку интернет кл. 38 телекомуникации; агенции за вести и информации, комуникации преку компјутерски терминали; услуги за пренос, комуникации и телекомуникации со било кои средства, вклучително и електронски средства, компјутер и телефон; пренос, комуникација и телекомуникација на пораки, информации и податоци од сите видови, вклучително и оние кои се достапни он лајн или се обработуваат "во пакет" со употреба на опрема за обработка на податоци, компјутерски датотеки и компјутерски и мрежи за пренесување на податоци, вклучително и интернет и веб-страници ("World Wide Web"); услуги за електронска и компјутерска пошта и поштенски сандачиња; пренесување информации и вести по пат на телекомуникации; пренесување информации достапни со шифра за пристап, преку сервери за обработка на податоци, преку сервери за компјутеризирани датотеки, преку компјутер или мрежи за пренос на податоци, вклучително и интернет и веб страници ("World Wide Web"); пренос на текстови, електронски документи, датотеки, графици и аудио визуелни информации достапни со шифра на пристап,

преку компјутер и преку телекомуникациски мрежи вклучително и интернет; пренос на компјутерски програми достапни со шифра за пристап преку персонализирани работни површини на страници за мрежно работење; пренос на периодични и други печатени публикации во врска со интернет преку компјутер и комуникациски мрежи; комуникација (пренесување) во реално време помеѓу компјутерски корисници на интернет и "World Wide Web" (веб страници); телекомуникациски услуги кои се нудат преку мрежата на интернет

(210) **TM 2011/769** (220) 14/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) **ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје**
бул.Мито Хаџи Василев Јасмин б.б., Скопје,
МК
(540)

HALKBANK AD SKOPJE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 кредитни картички, дебитни картички, магнетни картички, платежни картички, картички за пристап, картички со интегрирани кола и смарт картички, компјутерски софтвер

кл. 16 печатени материјали, весници и периодичници, чековни книшки, печатени банковни формулари

кл. 35 рекламирање; он-лајн рекламирање преку компјутеризирана комуникациска мрежа; бизнис менаџмент; бизнис администрација; бизнис консултации; бизнис информации или побарувања; дистрибуција на летоци (флаери) и примероци; бизнис рекламирање, анкетирање за распространување на преносливи хартии од вредност; менаџмент на сметките на клиенти; сметководствени услуги; менаџмент на компјутерски досиеја; пребарување на податоци во компјутеризирани досиеја

кл. 36 банкарско работење; финансиски работи; монетарни работи; работење со недвижен имот; кредитни бироа; агенции за наплата на долгови; финансиски анализи; гаранции за осигурување; гаранции за животно осигурување; осигурителни консултации; штедни банки; услуги за кредитни

картички; услуги за дебитни картички; услуги за осигурителни гаранции; заеднички фондови; финансиски консултантски услуги; вреднување на недвижен имот; менаџмент со недвижен имот; берзански котирања; брокерство со хартии од вредност; осигурително брокерство; кредитни бироа; систем за плаќање на рати; депозити на вредности; издавање патнички чекови; штедни банки; финансиска евалуација (осигурување, банкарско работење, недвижен имот); финансиски услуги; заеднички фондови; финансиски информации; осигурителни информации; директно банкарство; капитални инвестиции; размена на пари; финансиски работи; монетарни трансакции; отплата на кредити; плаќање средства; кредити (финансирање); давање под наем врз основа на хартии од вредност; финансиски трансакции; електронски пренос на средства; услуги за верификација на чекови; финансиски и банкарски менаџмент; истражување и прогнозирање на финансиските пазари и на менаџментот со преносливи хартии од вредност; сите овие услуги се достапни и преку интернет кл. 38 телекомуникации; агенции за вести и информации, комуникации преку компјутерски терминали; услуги за пренос, комуникации и телекомуникации со било кои средства, вклучително и електронски средства, компјутер и телефон; пренос, комуникација и телекомуникација на пораки, информации и податоци од сите видови, вклучително и оние кои се достапни он лајн или се обработуваат "во пакет" со употреба на опрема за обработка на податоци, компјутерски датотеки и компјутерски и мрежи за пренесување на податоци, вклучително и интернет и веб-страници ("World Wide Web"); услуги за електронска и компјутерска пошта и поштенски сандачиња; пренесување информации и вести по пат на телекомуникации; пренесување информации достапни со шифра за пристап, преку сервери за обработка на податоци, преку сервери за компјутеризирани датотеки, преку компјутер или мрежи за пренос на податоци, вклучително и интернет и веб-страници ("World Wide Web"); пренос на текстови, електронски документи,

датотеки, графици и аудио визуелни информации достапни со шифра на пристап, преку компјутер и преку телекомуникациски мрежи вклучително и интернет; пренос на компјутерски програми достапни со шифра за пристап преку персонализирани работни површини на страници за мрежно работење; пренос на периодични и други печатени публикации во врска со интернет преку компјутер и комуникациски мрежи; комуникација (пренесување) во реално време помеѓу компјутерски корисници на интернет и веб-страници ("World Wide Web"); телекомуникациски услуги кои се нудат преку мрежата на интернет

(210) ТМ 2011/770 (220) 14/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје
бул.Мито Хаџи Василев Јасмин б.б., Скопје,
МК
(540)

HALK BANKA AD SKOPJE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кредитни картички, дебитни картички, магнетни картички, платежни картички, картички за пристап, картички со интегрирани кола и смарт картички, компјутерски софтвер

кл. 16 печатени материјали, весници и периодичници, чековни книшки, печатени банковни формулари

кл. 35 рекламирање; он-лајн рекламирање преку компјутеризирана комуникациска мрежа; бизнис менаџмент; бизнис администрација; бизнис консултации; бизнис информации или побарувања; дистрибуција на летоци (флаери) и примероци; бизнис рекламирање, анкетирање за распространување на преносливи хартии од вредност; менаџмент на сметките на клиенти; сметководствени услуги; менаџмент на компјутерски досиеја; пребарување на податоци во компјутеризирани досиеја

кл. 36 банкарско работење; финансиски работи; монетарни работи; работење со недвижен имот; кредитни бироа; агенции за наплата на долгови;

финансиски анализи; гаранции за осигурување; гаранции за животно осигурување; осигурителни консултации; штедни банки; услуги за кредитни картички; услуги за дебитни картички; услуги за осигурителни гаранции; заеднички фондови; финансиски консултантски услуги; вреднување на недвижен имот; менаџмент со недвижен имот; берзански котирања; брокерство со хартии од вредност; осигурително брокерство; кредитни бироа; систем за плаќање на рати; депозити на вредности; издавање патнички чекови; штедни банки; финансиска евалуација (осигурување, банкарско работење, недвижен имот); финансиски услуги; заеднички фондови; финансиски информации; осигурителни информации; директно банкарство; капитални инвестиции; размена на пари; финансиски работи; монетарни трансакции; отплата на кредити; плаќање средства; кредити (финансирање); давање под наем врз основа на хартии од вредност; финансиски трансакции; електронски пренос на средства; услуги за верификација на чекови; финансиски и банкарски менаџмент; истражување и прогнозирање на финансиските пазари и на менаџментот со преносливи хартии од вредност; сите овие услуги се достапни и преку интернет кл. 38 телекомуникации; агенции за вести и информации, комуникации преку компјутерски терминали; услуги за пренос, комуникации и телекомуникации со било кои средства, вклучително и електронски средства, компјутер и телефон; пренос, комуникација и телекомуникација на пораки, информации и податоци од сите видови, вклучително и оние кои се достапни он лајн или се обработуваат "во пакет" со употреба на опрема за обработка на податоци, компјутерски датотеки и компјутерски и мрежи за пренесување на податоци, вклучително и интернет и веб-страници ("World Wide Web"); услуги за електронска и компјутерска пошта и поштенски сандачиња; пренесување информации и вести по пат на телекомуникации; пренесување информации достапни со шифра за пристап, преку сервери за обработка на податоци, преку сервери за компјутеризирани датотеки, преку компјутер или

мрежи за пренос на податоци, вклучително и интернет и веб-страници ("World Wide Web"); пренос на текстови, електронски документи, датотеки, графици и аудио визуелни информации достапни со шифра на пристап, преку компјутер и преку телекомуникациски мрежи вклучително и интернет; пренос на компјутерски програми достапни со шифра за пристап преку персонализирани работни површини на страници за мрежно работење; пренос на периодични и други печатени публикации во врска со интернет преку компјутер и комуникациски мрежи; комуникација (пренесување) во реално време помеѓу компјутерски корисници на интернет и веб-страници ("World Wide Web"); телекомуникациски услуги кои се нудат преку мрежата на интернет

(210) ТМ 2011/771 (220) 15/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за угостителство, услуги и трговија СТОП ЕНД СТЕЈШН ДОО Скопје
ул.Петар Попарсов број 19/2-6, МК
(540)



(591) зелена, црвена и бела
(531) 24.17.25;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) ТМ 2011/773 (220) 18/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје

бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)

AMINA L- C

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 раствори за хемодијализа

(210) ТМ 2011/774 (220) 18/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)

AMINAL - CD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 раствори за хемодијализа

(210) ТМ 2011/775 (220) 18/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за угостителство, трговија и
услуги МЕРАК СТИЛ ДООЕЛ
ул. Андон Дуков 27, 1000 Скопје, МК
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, сина, кремаста, црна, бела и сива
(531) 26.11.12

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 ресторани, ресторани со
самопослужување, снек-барови, кафетерии
(експрес ресторани), кантини, служење храна и
пијалаци, хотели, мотели, пансиони

(210) ТМ 2011/781 (220) 18/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) Galex proizvodnja in promet s
farmaceutskimi in drugimi proizvodi, d.d.
Tishinska ulica 29g, 9000 Murska Sobota, SI
(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и
Цветановска
бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6, 1000, Скопје
(540)

VOSUSTAT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди;
фармацевтски производи

(210) ТМ 2011/782 (220) 18/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) Kompas mejni turisticni servis d.d.
Prazakova 4, 1000 Ljubljana, SI
(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр. 8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

SENATOR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пива, минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалаци, овошни пијалаци и
овошни сокови, сирупи и останати препарати за
подготвување пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 34 тутун, прибор за пушачи, кибрити

(210) ТМ 2011/794 (220) 21/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за производство, промет и
услуги ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт
ул. Анкарска бр. 23/2, Скопје, МК

(540)



(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на продажба на големо и мало со кондиторски производи

(210) ТМ 2011/797

(220) 21/07/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово

Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

PRINCE COFFEE HOUSE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе и замена на кафе

кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(210) ТМ 2011/798

(220) 21/07/2011

(442) 31/08/2012

(731) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON

AMAROUSIOU HALANDRIOU 26, MAROUSSI


151 25 Greece - 210 6173000 AFM 094017922 -

DOY FAVE ATHINON, GR

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат

ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)



(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) ТМ 2011/799

(220) 22/07/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) светло зелена, темно зелена и портокалова

(531) 18.05.03;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања
кл. 43 услуги за привремено сместување

(210) ТМ 2011/800

(220) 22/07/2011

(442) 31/08/2012

(731) Приватна здравствена установа Аптека
КОСМО ФАРМ Куманово
 ул.Плоштад Маршал Тито бб, Куманово, МК
 (540)



(591) циклама и зелена

(531) 27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало на
 фармацевтски производи

кл. 44 медицински и фармацевтски услуги

(210) ТМ 2011/812

(220) 22/07/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за телекомуникациски
 инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА БРОУДБЕНД ДООЕЛ
 Бул.3-та Македонска Бригада бб, Скопје,
 Аеродром, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
 1000, Скопје

(540)

FIBERPOWER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 телекомуникациски апарати, вклучувајќи
 опрема за мобилна телефонија и мобилен
 интернет; апарати за прием, пренос,
 трансформација (вклучително и интерактивни и
 дигитално компресираны програми), дигитален
 пренос и испраќање или емитување податоци,
 звук и слики, филмови и видеа; компјутерски
 хардвер и софтвер; далечински управувачи за
 радио и телевизија; телевизиски и компјутер
 декодери и апарати од областа на интерактивни
 и дигитална компресија на телевизија и
 (интерактивен) интернет програми и кои се

користат во врска со оптички влакна,
 кабловската и сателитската телевизија или
 (интерактивен) интернет емитување;
 електронски публикации; интерактивен
 компјутерски систем на опрема, апарати и
 носачи на податоци (претходно снимени или
 празни) за прием, складирање, снимање, пренос
 и репродукција на податоци, звук и/или слики,
 вклучувајќи телевизиски програми, филмови и
 документарци, можност за превземање
 податоци, звук, аудио-визуелни и видео
 фајлови, вклучувајќи ги и телевизиските
 програми, филмови и документарни филмови;
 исто така, да се емитува на мобилни телефони и
 друга мобилна комуникациска опрема;
 електронски игри, исто така да се игра на
 интернет и преку телевизија, а не се вклучени во
 другите класи

кл. 16 печатени материјали, вклучително и
 телевизиските водичи, книги, весници,
 списанија, журналы, летоци, брошури и
 списанија, исто така во полето на забава, како
 што се радиото и телевизијата, мобилната
 комуникација, интернет и забавни програми;
 настава и наставни материјали (освен апарати),
 вклучително и прирачници, упатства и упатства
 за работење; хартија, картон и производите
 направени од овие материјали што не се
 вклучени во другите класи; фотографии; постери
 кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи -
 рекламирање, ширење рекламен материјал
 (трактати, проспекти, печатени материјали,
 примероци), организирање дејности и
 советување за организирање дејности,
 размножување документи, јавно мислење
 (испитување на јавното мислење),
 компјутеризирана работа со датотеки, on-line
 рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
 изнајмување време на пристап со комуникации
 по пат на сите начини за рекламирање;
 објавување рекламни текстови; изнајмување
 рекламен простор; односи со јавноста;
 информациски агенции; маркетиншки
 истражувања, маркетиншки студии, рекламен
 простор (изнајмување рекламен простор),
 компјутерски датотеки (средување на

информации во компјутерски датотеки), раководење со датотеки (компјутизирано раководење со датотеки), телекомуникациски услуги (договарање претплати за телекомуникациски услуги) за трети лица, телевизиско рекламирање, телевизиски реклами

кл. 38 телекомуникациски услуги, телекомуникации (информирање за телекомуникации), управување и изнајмување опрема за телекомуникации, особено за прикажување и телевизија; собирање и прибирање вести и информации, собирање и прибирање податоци, особено пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи; овозможување пристап на податоци во комуникација и компјутерски мрежи, емитување (емитување кабелска телевизија), емитување (емитување телевизиски програми), емитување кабелска телевизија, телекомуникации (информирање за телекомуникации), комуникација со помош на мрежи со оптички кабли, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, телевизиско купување [телешопинг] (обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]), емитување телевизиски програми, обезбедување пристап до дати на податоци, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг], овозможување пристап до светската информатичка мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, пренесување преку сателит, телекомуникациски канали (обезбедување телекомуникациски канали) за телевизиско купување [телешопинг]

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока

кл. 41 кинематографски филмови (изнајмување кинематографски филмови), прикажување филмови, продукција на радио и телевизиски програми, обезбедување електронски онлајн публикации кои не можат да се копираат, телевизиска забава, видеоленти (изнајмување видеоленти), телевизиска забава

кл. 42 компјутерско програмирање; софтвер за дизајн; софтвер за ажурирање; консултантски

услуги во областа на компјутерите; изнајмување на компјутерски софтвер; изнајмување на опрема за обработка на податоци и други компјутерски хардвер, вклучително компјутери; консултантски услуги во претходно споменатите области

кл. 45 правни услуги, компјутерски програми (издавање лиценци за компјутерски програми)

(210) ТМ 2011/813 (220) 22/07/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Бул.3-та Македонска Бригада бб, Скопје,
Аеродром, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)

ФАЈБЕРПАУЕР

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 телекомуникациски апарати, вклучително опрема за мобилна телефонија и мобилен интернет; апарати за прием, пренос, трансформација (вклучително и интерактивни и дигитално компресирани програми), дигитален пренос и испраќање или емитување на податоци, звук и слики, филмови и видеа; компјутерски хардвер и софтвер; далечински управувачи за радио и телевизија; телевизиски и компјутер декодери и апарати од областа на интерактивни и дигитална компресија на телевизија и (интерактивен) интернет програми и кои се користат во врска со оптички влакна, кабелската и сателитската телевизија или (интерактивен) интернет емитување; електронски публикации; интерактивен компјутерски систем на опрема, апарати и носачи на податоци (претходно снимени или празни) за прием, складирање, снимање, пренос и репродукција на податоци, звук и/или слики, вклучително телевизиски програми, филмови и документарци, можност за преземање податоци,

звук, аудио-визуелни и видео фајлови, вклучително и телевизиските програми, филмови и документарни филмови; исто така, да се емитува на мобилни телефони и друга мобилна комуникациска опрема; електронски игри, исто така да се игра на интернет и преку телевизија, а не се вклучени во другите класи

кл. 16 печатени материјали, вклучително и телевизиските водичи, книги, весници, списанија, журнари, летоци, брошури и списанија, исто така на полето на забава, како што се радиото и телевизијата, мобилната комуникација, интернет и забавни програми; настава и наставни материјали (освен апарати), вклучително и прирачници, упатства и упатства за работење; хартија, картон и производи направени од овие материјали, кои не се вклучени во другите класи; фотографии; постери

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи-екламирање, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување документи, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутеризирана работа со датотеки, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациона агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, рекламен простор (изнајмување рекламен простор), компјутерски датотеки (средување на информации во компјутерски датотеки), раководење со датотеки (компјутизирано раководење со датотеки), телекомуникациски услуги (договарање претплати за телекомуникациски услуги) за трети лица, телевизиско рекламирање, телевизиски реклами

кл. 38 телекомуникациски услуги, телекомуникации (информирање за телекомуникации), управување и изнајмување опрема за телекомуникации, особено за прикажување и телевизија; собирање и

прибавување вести и информации, собирање и прибирање податоци, особено пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи; овозможување пристап на податоци во комуникација и компјутерски мрежи, емитување (емитување кабелска телевизија), емитување (емитување телевизиски програми), емитување кабелска телевизија, телекомуникации (информирање за телекомуникации), комуникација со помош на мрежи со оптички кабли, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, телевизиско купување [телешопинг] (обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]), емитување телевизиски програми, обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг], овозможување пристап до светската информатичка мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, пренесување преку сателит, телекомуникациски канали (обезбедување телекомуникациски канали) за телевизиско купување [телешопинг]

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока

кл. 41 кинематографски филмови (изнајмување кинематографски филмови), прикажување филмови, продукција на радио и телевизиски програми, обезбедување електронски он-лајн публикации кои не можат да се копираат, телевизиска забава, видеоленти (изнајмување видеоленти), телевизиска забава

кл. 42 компјутерско програмирање; софтвер за дизајн; софтвер за ажурирање; консултантски услуги во областа на компјутерите; изнајмување на компјутерски софтвер; изнајмување опрема за обработка на податоци и други компјутерски хардвер, вклучително компјутери; консултантски услуги во претходно споменатите области

кл. 45 правни услуги, компјутерски програми (издавање лиценци за компјутерски програми)

(210) **TM 2011/817**

(220) 25/07/2011

(442) 31/08/2012

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) бела, црна, нијанси на зелена и сива

(531) 26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2011/839**

(220) 03/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Visa International Service Association**

900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) златно жолта и темно сина

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски услуги, финансиски анализи, финансиски консултации, финансиски евалуации, финансиски информации, финансиски менаџмент, финансиски услуги, услуги за менување пари, банкарство, домашно банкарство, услуги за плаќање на сметки, електронска обработка и пренос на податоци за платени сметки, електронска обработка на осигурителни барања, кредитни бироа, услуги за кредитни картички, издавање кредитни картички, услуги за дебитни картички, издавање дебитни картички, издавање вредносни токени, услуги за картички за наплата, услуги за при-пејд картички, електронски кредитни и дебитни трансакции, електронски пренос на средства, паметни (смарт) картички и електронски услуги за готовина, исплата на готовина, замена на готовина овозможена преку кредитни картички и дебитни картички, електронски готовински трансакции, верификација на чекови, кеширање на чекови, пристап кон депозити и автоматизирани услуги на банкомати, услуги за обработка на плаќања, обработка на финансиски трансакции он-лајн преку глобална компјутерска мрежа или преку телекомуникациски, мобилни или безжични уреди, услуги за идентификација и верификација на трансакции, и ширење на финансиски информации и податоци за електронско плаќање преку глобална компјутерска мрежа или преку телекомуникациски, мобилни или безжични уреди

(210) **TM 2011/842**

(220) 04/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Друштво за телекомуникациски**

инженеринг, софтвер, трговија и услуги

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ

Скопје

бул.Трета Македонска Бригада 66, 1000

Скопје, МК

(540)



(531) 03.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар класи, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, пешатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/843

(220) 04/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000

Скопје, МК

(540)



(531) 03.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар класи, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, пешатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за

пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/845 (220) 04/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000

Скопје, МК

(540)

BLIZOO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар класи, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, пешатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор

(освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока.организирање патувања

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истаржувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/852 (220) 04/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000

Скопје, МК

(540)



(591) виолетова

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за

спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар класи, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, пешатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/853

(220) 04/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК

(540)

blizoo

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување,

трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар класи, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, пешатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/855 (220) 04/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово

ул., „1-ви Мај“ бр.4, Куманово, МК

(540)



(591) зелена, црвена, црна, жолта и бела, портокалова

(531) 05.09.24;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 оцет

(210) ТМ 2011/856 (220) 04/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

TAG Enterprise Tariff

(531) 27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи,

информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),

интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и

на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2011/857** (220) 04/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S.**

Cankiri Devlet Karayolu 7. Km. Akyurt, Ankara 06750, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

GOLDEN LEAF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; преработки од месо; конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. 30 чаеви, црн чај, цејлонски чај, зелен чај, чај од жалфија; чај од цвет на липа, чај од мајчина душица; овошен чај; чај од билки; леден чај; чај во вреќички; листови од чај, напивки од чај, чаеви направени од листови на билки

кл. 32 напивки, имено, вода за пиење, ароматизирана вода, минерална и газирана вода; и други напивки без алкохол, имено, безалкохолни напивки, енергетски напивки и напивки за спортисти; овошни напивки и сокови; сирупи, концентрирани напивки и прашоци за правење на напивки, имено ароматизирана вода, минерална и газирана вода, безалкохолни напивки, енергетски напивки, напивки за спортисти, овошни напивки и сокови

(210) **TM 2011/858**

(220) 05/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Коста ДИМОВ**
ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) светло и темно зелена

(531) 05.03.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електроцитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки,

сладолед; мед; меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2011/859**

(220) 05/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Societe des Produits NESTLE S.A.**
1800 Vevey, CH

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолто-златна, кафена и црна

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(210) **TM 2011/860**

(220) 05/08/2011

(442) 31/08/2012

(300) 302011007395.3 09/02/2011 DE

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС**
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

TRAVEL & SURF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, прекин, трансформација, акумулација, регулирање или контрола на електрицитет; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетни носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати кои се покренуваат со монета или жетон; сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени и празни носачи на податоци од сите видови (вклучени во класата 9); компјутерски програми (снимени); податоци снимени по електронски пат (можат да се преземат); електронски изданија (можат да се преземат)

кл. 38 телекомуникации; услуги на новински агенции; изнајмување телекомуникациска опрема; информации за телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги на истражување и дизајн во врска со истото; услуги на индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и бази на податоци; одржување компјутерски софтвер; технички консултации; компјутерски услуги во врска со електронско чување на податоци; изнајмување компјутери; услуги на дизајнирање веб-страници за други

(210) ТМ 2011/861

(220) 08/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје

ул.Лазар Личеноски бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(531) 24.01.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) ТМ 2011/862 (220) 08/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

LS600HL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и составни делови на истите

(210) ТМ 2011/864 (220) 09/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Европски Универзитет - Република
Македонија

бул.,„Св. Климент Охридски" бр.68, Скопје,
МК

(540)



(591) темно сина, бела, сива и жолта

(531) 03.07.19;05.01.02;20.07.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 44 медицински услуги

(210) ТМ 2011/865 (220) 09/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Бебе Магазин ДООЕЛ Скопје

ул.Орце Николов бр. 141/7, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) розова, сина, црвена, зелена, жолта и бела

(531) 02.05.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 весници, печатени изданија

кл. 35 објавување рекламни текстови,
огласување (рекламирање)

кл. 38 емитување телевизиски програми

кл. 42 креирање и одржување на web-страници

(210) ТМ 2011/866

(220) 09/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО Скопје**бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 гуми за цваќање и бонбони

(210) ТМ 2011/868

(220) 10/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)**1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

TOYOTA GT86

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и составни делови на истите

(210) ТМ 2011/869

(220) 10/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **MEGA DISPOSABLES S.A.****148 Dekelias Street, 136 78 Aharnes, GR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

DAILIES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни шамичиња

(210) ТМ 2011/870

(220) 10/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Pharmaceutical Works POLPHARMA SA**
19, Pelplinska Street 83-200 Starogard Gdanski,
PL

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

BIOTUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2011/871

(220) 10/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Pharmaceutical Works POLPHARMA SA**
19, Pelplinska Street 83-200 Starogard Gdanski,
PL

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

BIOTRAKSON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2011/872

(220) 11/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **ПОЛАРИНО ДООЕЛ Скопје****ул. Владимир Комаров бр.66 лам.1/згр.1-****локал 9 Скопје-Аеродром, МК**

(540)



(591) сина и светло сина

(531) 26.01.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија; картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатење и репродукција на снимени медиуми; печатени работи; книговезнички материјали; канцелариски материјали и канцелариски прибор

кл. 32 пиво; минерална вода; сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и други овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на безалкохолни пијалаци

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на хартија и книги; картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; услуги во врска со печатење; книговезнички материјали; канцелариски материјали и канцелариски прибор; пиво; минерална вода; сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и други овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на безалкохолни пијалаци

(210) ТМ 2011/877 (220) 04/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

Shanjah Industrial Area No. 1 Behind Al wahda street, P.O. Box 4115 Shanjah, AE

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масла за јадење, масти, топен путер, маргарин, путер, супени продукти, млеко и млечни гооизводи, млека со додадени вкусови, милкшејкови, месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, пастеризирани, сушени и зготвени овошја и зеленчуци, додатоци од сите

видови и описи вклучително и немлечни додатоци, шлаг, желеа, џемови, компоти, јајца, храна за грицкање со компирова или некомпирова база, компирни грицки и компирни чипсови, сите видови сушена или пастеризирана леќа, грав, грашок, мешунки (не се за агрикултурна намена), печурки, пастеризирани кикиритки

(210) ТМ 2011/878

(220) 16/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) ДПТУ АКЕСОАР ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

ул.Павел Шатев бр.20а, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, црвена и бела

(531) 02.09.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометарски инструменти

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени во другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одеже, камшици и сарачки производи

кл. 35 услуга при продажба на мало и големо со бижутерија, додатоци за коса, козметика, облека и модни додатоци

(210) ТМ 2011/879

(220) 17/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за технички преглед на моторни и приклучни возила, исправност, анализа и регистрација АВТОВОЗАЧ-ФЕР ДООЕЛ Делчево, МК

(540)



(591) сина, жолта, сива, светло сива и бела

(531) 07.11.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариско работење

кл. 37 технички преглед на возила

кл. 41 испитни центар, образовни услуги

кл. 42 инспекција и испитување моторни возила, хомологација на возила

кл. 45 одржување и поправка на возила со делови и прибор за возила

(210) **TM 2011/880** (220) 18/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **THE GILLETTE COMPANY****One Gillette Park, Boston, MA 02127, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

ORANGE BURST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 колонски води и тоалетни води

(210) **TM 2011/882** (220) 18/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **АД „ЈАКА-80“ Радовиш****ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

BROFEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери,

материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/884**

(220) 19/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **ФИТОФАРМ****ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, бела, окер, светло и темно црвена, жолта и портокалова

(531) 02.09.19;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/886**

(220) 22/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Христијанско движење НОВА НАДЕЖ**
Скопје

ул. 20-ти Октомври бр.8, Скопје, МК

(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ

ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сива, сина, зелена и портокалова

(531) 26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работите; канцелариски работи
 кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности, услуги за едукација и обука, семинари, здруженија, запознавање на студентите со основите на христијанството и Библијата, со цел тие да бидат зрели личности и добри водачи, духовна, интелектуална и социјално емотивна изградба на студентите преку разни активности како семинари, дискусии, дебати, менторства, забави и други образовни, спортски и културни активности

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци; безбедносни услови за заштита на имот и лица

(210) ТМ 2011/889 (220) 23/08/2011
 (442) 31/08/2012

(731) Celgene Corporation

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

ИМНОВИД

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, имено, цитокин инхибиторни лекови; фармацевтски препарати што го модулираат имунолошкиот систем; фармацевтски препарати за третман (лекување) на одредени видови ракови и крвни заболувања

(210) ТМ 2011/890 (220) 23/08/2011
 (442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
 индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
 Скопје, МК

(540)



(591) сребрена, зелена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крем со овошни киселини

(210) ТМ 2011/891 (220) 23/08/2011
 (442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
 индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
 Скопје, МК

(540)



(591) сребрена и портокалова

(531) 25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем со витамин Ц, екстракт од гинсенг,
екстракт од гинко

(210) ТМ 2011/892 (220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) сребрена и виолетова
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем против брчки

(210) ТМ 2011/893 (220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)




(591) сребрена и виолетова
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за ноќ, регенеративен

(210) ТМ 2011/894 (220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) сребрена и виолетова
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за ден, регенеративен

(210) ТМ 2011/895 (220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) сребрена и светло кафена

(531) 25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крем за ноќ, поливитамински

(210) ТМ 2011/896

(220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012

**(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје**
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) сребрена и виолетова

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крем за ноќ со колаген и Д-пантенол

(210) ТМ 2011/897


(220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012

**(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје**

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) сребрена и светло кафена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крем за ден, поливитамински


(210) ТМ 2011/898

(220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012

**(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје**
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) сребрена и виолетова

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крем за ден со колаген и Д-пантенол

(210) **TM 2011/899** (220) 23/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) **БАЛФИН МК ДОО**
ул.Даме Груев бр.28/2, 1000 Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, бела, светло и темно сина,
портокалова, жолта, зелена и циклама
(531) 26.13.25;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за
недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2011/901** (220) 24/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) **JT International S.A.**
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) повеќе нианси на сина и розова; бела и
златна

(531) 05.05.21;25.01.19


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за цвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење
што се продаваат одделно или измешани со
тутун што не се за медицински или лековити
цели; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари, чибуци за цигари
и кибрит

(210) **TM 2011/902** (220) 24/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) **JT International S.A.**
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) повеќе нијанси на розова и жолта, златна и бела

(531) 05.05.21;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или измешани со тутун што не се за медицински или лековити цели; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и кибрит

(210) ТМ 2011/906 (220) 25/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар

ул.Сретко Крстески бр.49, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина и црвена

(531) 26.03.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада, чоколадни пијалаци со млеко

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со храна, пијалаци и тутун

кл. 39 дистрибуција, превезување, растоварање товар, складирање стоки

(210) ТМ 2011/907 (220) 19/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно сина и розова

(531) 01.15.15;02.05.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои

кл. 16 бебешки пелени, хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи

(210) ТМ 2011/909 (220) 26/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) ТД Евро-Мак Спектар ДОО
Анкарска - 29А/27, Скопје, МК

(540)

ГО-СОФТ

(591) црвена и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање на заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) ТМ 2011/911 (220) 26/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) ТД Евро-Мак Спектар ДОО

Анкарска - 29А/27, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, портокалова, жолта, зелена, сина, виолетова и бела

(531) 26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање на заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) ТМ 2011/912

(220) 26/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) ТД Евро-Мак Спектар ДОО

Анкарска - 29А/27, Скопје, МК

(540)

GO-DERM

(591) црвена и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање на заби и забарски смоли, средства за

дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди
 кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2011/913** (220) 26/08/2011
 (442) 31/08/2012

(731) **ТД Евро-Мак Спектар ДОО**
Анкарска - 29А/27, Скопје, МК
 (540)

ГО-ЕКСТРА

(591) црвена и бела
 (531) 27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризивање, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање на заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2011/915** (220) 26/08/2011
 (442) 31/08/2012

(731) **THE GILLETTE COMPANY**

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

PROGLIDE STYLER

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 8 бричеви и жилети; диспенсери, касети, држачи и кертрици, што содржат жилети и нивните структурни делови

(210) **TM 2011/916** (220) 26/08/2011
 (442) 31/08/2012

(731) **Стејц Продукција ДООЕЛ - Скопје**
кеј „Димитар Влахов“ бб, 1000 Скопје, МК
 (540)



(531) 11.03.05

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2011/917** (220) 26/08/2011
 (442) 31/08/2012

(300) 9164746 02/03/2011 CN and 9164747
 02/03/2011 CN

(731) **Chongqing Yuan Innovation Technology Co., Ltd., A Chinese limited company**
Fenghuang, Shapingba District, Chongqing, CN

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

SOKON

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 вагони; возила на педали; автомобили; моторни коли; амортизери за возила; гуми за тркала за возила; мотори за земни возила; амортизери за автомобили; моторцикли; велосипеди

кл. 37 информации во областа на градежништвото; градење фабрики; градење; ископ на руда; тапазирање; одржување и поправка на моторни возила; миење возила; сервисни пунктови за возила (полнење гориво и одржување); вулканизерска надградба на гуми; монтажа, одржување и поправка на машини

(210) ТМ 2011/922

(220) 31/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Алфа Банка АД Скопје

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сива и темно сина

(531) 26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(210) ТМ 2011/923

(220) 31/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Bayer S.A.S.

16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, FR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

CALIDAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фунгициди

(210) ТМ 2011/924

(220) 31/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
АД Прилеп

ул. „Леце Котески,, бб, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, златно жолта, портокалова,
црвена, виолетова, зелена, кафена, сива и црна

(531) 05.09.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(210) ТМ 2011/925

(220) 31/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
АД Прилеп

ул. „Леце Котески,, бб, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, златно жолта, портокалова, црвена, зелена, кафена, сива и црна

(531) 05.09.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(210) ТМ 2011/926

(220) 31/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
АД Прилеп

ул. „Леце Котески,, бб, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, златно жолта, портокалова, црвена, виолетова, зелена, кафена, сива и црна

(531) 05.09.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(210) ТМ 2011/927

(220) 31/08/2011

(442) 31/08/2012

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
АД Прилеп

ул. „Леце Котески,, бб, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, златно жолта и портокалова, црвена, виолетова, зелена, кафена, сива и црна

(531) 05.09.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(210) ТМ 2011/928

(220) 01/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) ФОРТУНА ГРУП ДОО Скопје

ул.Лазар Поптрајков бб, 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)



(591) сина, бела и црна

(531) 01.15.15;02.03.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на метални градежни материјали, жици и кабли, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, земјоделски направи, рачни алати и направи, метални цевки и вентили, инсталации за парно греење и водовод, пластични цевки и електроди за заварување

(210) ТМ 2011/929

(220) 01/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) ФОРТУНА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

ул.Лазар Поптрајков бб, 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и црна

(531) 01.15.15;02.03.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2011/930

(220) 01/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(531) 05.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 производи за женска хигиена, имено макси влошки, мини влошки, дневни влошки и тампони, влошки за инконтиненција, дневни влошки за инконтиненција

(210) ТМ 2011/931

(220) 01/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО

бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

КАМ CITY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариска работа; анализа на цени, ажурирање на рекламен материјал, надворешен (аутсорсинг) услуги, бизнис информации, бизнис истражување, бизнис проценки, вработување персонал, дистрибуција на примероци, изложби (организирање изложби) за комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, испитување на јавното мислење, компјутерски бази на податоци, компјутерско рекламирање по пат на интернет, комуникациски медиуми

(презентација на стоки преку комуникациски медиуми) за малопродажба, консултации за раководење со персонал, малопродажба (презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба), маркетинг истражување, надворешно рекламирање, нарачки за купување (административна обработка на нарачките за купување), односи со јавност, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, потрошувачи (комерцијални информации и советување на потрошувачи), презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба, претставување на производите, промовирање на продажбата за трети лица, рекламен материјал, трговски саеми (организирање трговски саеми) за комерцијални или рекламни цели, уредување излози, услуги за набавки за трети лица, цени (анализа на цените), ширење на рекламни огласи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; изнајмување канцеларии [недвижности], инвестиции (капитални инвестиции), кирија (наплаќање кирија), лизинг на недвижности, недвижен имот, недвижности, организирање на наплаќањето, посредници за недвижности, пренесување средства (електронско пренесување на средствата), проценување, разменување пари, управување со недвижни имоти, управување со станбени згради, царина, чекови (верификација на чековите)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; завиткување стоки, изнајмување замрзнувачи, изнајмување контејнери за складирање, изнајмување магацини, изнајмување места за паркирање, испорачување пакети, испорачување стоки, пакување стоки, посредување за превоз, посредување за шпедиција, превезување, растоварување товар, складирање стоки, транспортирање, транспортирање стоки, шпедитерски услуги

(210) ТМ 2011/932

(220) 01/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО,

бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариска работа; анализа на цени, ажурирање на рекламен материјал, надворешни (аутсорсинг) услуги, бизнис информации, бизнис истражување, бизнис проценки, вработување персонал, дистрибуција на примероци, изложби (организирање изложби) за комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, испитување на јавното мислење, компјутерски бази на податоци, компјутерско рекламирање по пат на интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми) за малопродажба, консултации за раководење со персонал, малопродажба (презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба), маркетинг истражување, надворешно рекламирање, нарачки за купување (административна обработка на нарачките за купување), односи со јавност, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, потрошувачи (комерцијални информации и советување на потрошувачи), презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба, претставување на производите, промовирање на продажбата за трети лица, рекламен материјал, трговски саеми (организирање трговски саеми) за комерцијални или рекламни

цели, уредување излози, услуги за набавки за трети лица, цени (анализа на цените), ширење на рекламни огласи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; изнајмување канцеларии [недвижности], инвестиции (капитални инвестиции), кирија (наплаќање кирија), лизинг на недвижности, недвижен имот, недвижности, организирање на наплаќањето, посредници за недвижности, пренесување средства (електронско пренесување на средствата), проценување, разменување пари, управување со недвижни имоти, управување со станбени згради, царина, чекови (верификација на чековите)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; завиткување стоки, изнајмување замрзнувачи, изнајмување контејнери за складирање, изнајмување магацини, изнајмување места за паркирање, испорачување пакети, испорачување стоки, пакување стоки, посредување за превоз, посредување за шпедиција, превезување, растоварсвање товар, складирање стоки, транспортирање, транспортирање стоки, шпедитерски услуги

(210) **TM 2011/933** (220) 01/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Henkel AG & Co.KGaA**
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

3XACTION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни што не се за лична употреба, препарати за миене и белење и други супстанции за перење, супстанции за перење алишта и прибор за јадење; производи за чистење, полирање, одмастување и абразивни производи; производи за чистење метал, дрво, камен, порцелан, стакло, синтетика и текстил; средства за превенција од наслаги и средства за

чистење наслаги во одводни цевки и прибор односно декалцифицирачки производи за домашна употреба; смекнувачи на алишта, стврднувач за алишта, средства за отстранување дамки

(210) **TM 2011/934** (220) 01/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Henkel AG & Co.KGaA**
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, сина, бела, сива и црна
(531) 24.17.07
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни што не се за лична употреба, препарати за миене и белење и други супстанции за перење, супстанции за перење алишта и прибор за јадење; производи за чистење, полирање, одмастување и абразивни производи; производи за чистење метал, дрво, камен, порцелан, стакло, синтетика и текстил; средства за превенција од наслаги и средства за чистење наслаги во одводни цевки и прибор односно декалцифицирачки производи за домашна употреба; смекнувачи на алишта, стврднувач за алишта, средства за отстранување дамки

(210) **TM 2011/937** (220) 02/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Здружение Женски Кошаркарски клуб**
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ Скопје
ул.Мито Хаџи-Василев Јасмин бр.20, Скопје,
МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, портокалова и сива

(531) 02.03.08;26.01.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, рекламен материјал

кл. 41 спорт и спортски активности,
организирање и учество во спортски
натпревари, спортска опрема (изнајмување
спортска опрема), спортски кампови (услуги на
спортски кампови, организирање и водење
работилници (обука)

(210) **TM 2011/938** (220) 02/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Друштво за неживотно осигурување
Кроација Осигурување АД Скопје
ул.Мито Хаџи-Василев Јасмин бр.20, Скопје ,
МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сина и сива

(531) 26.01.12;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување

(210) **TM 2011/940** (220) 05/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

BLUE 3

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла,
препарати за нега на телото и убавината,
лосиони за коса

кл. 8 бричеви и жилети; инструменти за
бричење, диспенсери, касети и кертриџи, што
содржат сечила; делови и опрема за сите
горенаведени производи

(210) **TM 2011/941** (220) 05/09/2011
(442) 31/08/2012

(300) 85270904 18/03/2011 US
(731) **Advanced Micro Devices, Inc.
One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

AMD FX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 микропроцесори; полупроводнички уреди и
интегрални кола

(210) **TM 2011/943** (220) 05/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Идентификатор

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;

обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежа; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање web-страници, работа на

електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери, како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2011/945 (220) 06/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) Анастасовски Емил
ул.„Димче Јовчевски“ бр.6, 1300 Куманово,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, портокалова, сива и црна

(531) 26.15.01;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос, засилување и репродукција на звукот

кл. 15 музички инструменти

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; претставување на производитите, малопродажба,

трговски дејности со музички инструменти, увоз-извоз

(210) ТМ 2011/947 (220) 07/09/2011
(442) 31/08/2012

(300) 10200699 17/08/2011 ЕМ

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)



(591) црвена, сина, кафена, жолта, златна, црна и бела

(531) 27.05.04;27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; јајца; млечни производи; желеа, џемови, компоти; млеко и млечни пијалаци; производи подготвени за конзумирање што се состојат првенствено од гореспоменатите производи

кл. 30 кафе и замена за кафе; чај, какао, чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и подготовки направени од жита; леб, бисквити, торти, колачиња (производи од тесто), чоколада и слатки; сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет, сосови; песто; сосови како мирудии; тревки (билки); мирудии; производи подготвени за конзумирање што се состојат првенствено од гореспоменатите производи

(210) ТМ 2011/949 (220) 02/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, жолта и црвена
(531) 01.15.15;02.05.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детски крем за нега и заштита на кожата

(210) ТМ 2011/950 (220) 02/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, жолта и црвена
(531) 01.15.15;02.05.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 заштитен детски крем со цинк оксид

(210) ТМ 2011/951 (220) 02/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, жолта, црвена
и портокалова

(531) 01.15.15;02.05.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детска витаминска маст

(210) **TM 2011/953**

(220) 07/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена заштита со биохемиска лабораторија Рес Хумана Скопје**

ул.Миле Поп Јорданов бр.44, Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, зелена, бела и сива

(531) 24.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, хигиенски производи за медицинска употреба, фластери, материјали за преврзување, дезинфекциони средства, лекови

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти

кл. 44 медицински, услуги, болници здравствена заштита; медицински фармацевтски совети, фармацевтски услуги за подготвување рецепти, клиници, медицинска помош

(210) **TM 2011/957**

(220) 12/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) **E. MISHAN & SONS, INC. a New York corporation**

230 Fifth Avenue, Suite 800, New York, NY 10001, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, хируршки материјали за шиене, ортопедски производи, вклучително, ленти за колено, обвивки за глужд, обвивки за врат, обвивки за рачен зглоб, обвивки за рамо, појаси за грб, влошки за обувки, помагала за лакот на стапалото, помагала за грб, глужд, врат, рачни зглобови и рамења, протези за колено, еластични помагала за колено, помагала за грб за медицинска намена, магнети за терапевтска употреба, апарати за магнетна терапија во класата 10

(210) **TM 2011/965**

(220) 13/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) **CROSSCARE LIMITED**

Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IE

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

COLIEF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за редуцирање нетолеранцијата на лактоза кај бебињата; суплементи за храна за додавање во млекото за бебиња

(210) **TM 2011/966**

(220) 13/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) **ACCLARENT, INC. (a wholly-owned subsidiary of Johnson & Johnson manufacturers and merchants),**

1525-B O'Brien Drive, Menlo Park, CA 94025, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ACCLARENT CYCLOPS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 медицински уреди, имено, ендоскопи и
ендоскопска опрема за употреба во третирање
заболувања и состојби или кои вклучуваат, уши,
нос, параназални синуси и грло

(210) ТМ 2011/967 (220) 13/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) Приватна здравствена установа во
мешовита сопственост - Клиничка болница
СИСТИНА Скопје

ул.Скупи бр.5А, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

СИСТИНА SISTINA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 болници

(210) ТМ 2011/968 (220) 13/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
iknkilap Mah.Akcakoca sk.no:10, Umraniye,
Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LORDES

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2011/969 (220) 13/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
iknkilap Mah.Akcakoca sk.no:10, Umraniye,
Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PULCET

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2011/974 (220) 14/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) Адвокатско друштво Чукиќ и Марков
ул.Ленинова бр.33 а -01, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И
МАРКОВ
Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје
(540)



Čukić & Markov
Law Company

(591) сива, бела и сина

(531) 27.05.22

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединци

(210) ТМ 2011/975 (220) 14/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126,
US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BIG KING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; и грицки; месни преработки; конзервирано, сушено, пржено, печено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; хамбургери; пилешки бургери; сосови (макала); кашкавал во форма на сос (макало); маслиново масло; масла за готвење; пченкарно масло; преливи од масло и/или маст; масла за јадење за глазура на прехранбени производи; масла за јадење за употреба во готвење храна; растителни масла за јадење; пченкарно масло; сланина; кашкавал; филети од риба; храна подготвена од риба; овошни салати; корнишони; шунка; печурки, конзервирани; маслинки, конзервирани; кромид-конзервиран;

краставички; колбаси; колбаси во тесто; јогурт
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и препарати направени од жита, леб, пецива; мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; бибер, оцет, сосови (мирудии); мирудии; пуканки, грицки; сосови (макала); сосови; мирудии; тако (традиционално мексиканско јадење составено од пченкарна или овесна тортиља преклопена или завиткана околу фил/полнење); тортиљи; ароми (вкусови/мириси), освен етерични масла; ароми за грицки/ужинки (освен етерични масла); ароми направени од зеленчук (освен етерични масла); солени прехранбени ароми за храна (освен етерични масла); пијалаци на база на чоколада; пијалаци на база на какао; пијалаци на база на кафе; пијалаци на база на чај; бисквити; слатки; гума за цваќање (не за медицински цели); цимет; какао и производи од какао; мирудии; колачиња; крем/пудинг (десерт или сладок сос направен со млеко, јајца и шеќер); крофни; мед; сосови од рен; леден чај; кечап; мајонез; месни сосови; месни пити; тестенини; палачинки; тестенини; слатки од мента (пеперминт); пити; пици; пудинзи; киш (пита со јајца, сирење, сланина); зачин (од сечкани краставички); крем за салата; преливи за салата; сендвичи; суши (јапонско јадење составено од мали топчиња или ролни од ладно варен ориз зачинет со оцет сервиран со гарнир

од сурова риба, зеленчук или јајца); тако (традиционално мексиканско јадење составено од пченкарна или овесна тортиља преклопена или завиткана околу фил/полнење); тартар сос; сосови од домати; тортиљи; вафли

(210) ТМ 2011/976

(220) 14/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) Burger King Corporation

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

TENDERCRISP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; и грицки; месни преработки; конзервирано, сушено, пржено, печено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; хамбургери; пилешки бургери; сосови (макала); кашкавал во форма на сос (макало); маслиново масло; масла за готвење; пченкарно масло; преливи од масло и/или маст; масла за јадење за глазура на прехранбени производи; масла за јадење за употреба во готвење храна; растителни масла за јадење; пченкарно масло; сланина; кашкавал; филети од риба; храна подготвена од риба; овошни салати; корнишони; шунка; печурки, конзервирани; маслинки, конзервирани; кромид-конзервиран; краставички; колбаси; колбаси во тесто; јогурт
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и препарати направени од жита, леб, пецива и кондиторски производи, мраз; мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; бибер, оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз; пуканки, грицки; сосови (макала); сосови; мирудии; тако (традиционално мексиканско јадење составено од пченкарна или овесна тортиља преклопена или завиткана околу фил/полнење); тортиљи;

ароми (вкусови/мириси), освен етерични масла; ароми за грицки/ужинки (освен етерични масла); ароми направени од зеленчук (освен етерични масла); солени прехранбени ароми за храна (освен етерични масла); пијалаци на база на чокалодо; пијалаци на база на какао; пијалаци на база на кафе; пијалаци на база на чај; бисквити; колачи; слатки/бонбони; гума за цвакање, а не за медицински цели; чоколада; цимет; какао и производи од какао; мирудии; колачиња; крем/пудинг (десерт или сладок сос направен со млеко, јајца и шеќер); крофни; смрзнат јогурт; мед; сосови од рен; сладолед; леден чај; кечап; мајонез; месни сосови; месни пити; тестенини; палачинки; тестенини; слатки од мента (пеперминт); пити; пици; пудинзи; киш (пита со јајца, сирење, сланина); мирудија (од сецкани краставички); крем за салата; преливи за салата; сендвичи; шербети; суши (јапонско јадење составено од мали топчиња или ролни од ладно варен ориз зачинет со оцет сервиран со гарнир од сурова риба, зеленчук или јајца); тако (традиционално мексиканско јадење составено од пченкарна или овесна тортиља преклопена или завиткана околу фил/полнење), таратар сос; сосови од домати; тортиљи; вафли

(210) ТМ 2011/977

(220) 14/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) Burger King Corporation

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

TENDERGRILL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; и грицки; месни преработки; конзервирано, сушено, пржено, печено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; хамбургери; пилешки бургери; сосови (макала);

кашказал во форма на сос (макала); маслиново масло; масла за готвење; пченкарно масло; преливи од масло и/или маст; масла за јадење за глазура на прехранбени производи; масла за јадење за употреба во готвење храна; растителни масла за јадење; пченкарно масло; сланина; кашказал; филети од риба; храна подготвена од риба; овошни салати; корнишони; шунка; печурки, конзервирани; маслинки, конзервирани; кромид-конзервиран; краставички; колбаси; колбаси во тесто; јогурт кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и препарати направени од жита, леб, пецива и кондиторски производи, мраз; мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; бибер, оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз; пуканки, грицки; сосови (макала); сосови; мирудии; тако (традиционално мексиканско јадење составено од пченкарна или овесна тортиља преклопена или завиткана околу фил/полнење); тортиљи; ароми (вкусови/мириси), освен етерични масла; ароми за грицки/ужинки (освен етерични масла); ароми направени од зеленчук (освен етерични масла); солени прехранбени ароми за храна (освен етерични масла); пијалаци на база на чокалодо; пијалаци на база на какао; пијалаци на база на кафе; пијалаци на база на чај; бисквити; колачи; слатки/бонбони; гума за цвакање, а не за медицински цели; чоколада; цимет; какао и производи од какао; мирудии; колачиња; крем/пудинг (десерт или сладок сос направен со млеко, јајца и шеќер); крофни; смрзнат јогурт; мед; сосови од рен; сладолед; леден чај; кечап; мајонез; месни сосови; месни пити; тестенини; палачинки; тестенини; слатки од мента (пеперминт); пити; пици; пудинзи; киш (пита со јајца, сирење, сланина); мирудија (од сецкани краставички); крем за салата; преливи за салата; сендвичи; шербети; суши (јапонско јадење составено од мали топчиња или ролни од ладно варен ориз зачинет со оцет сервиран со гарнир од сурова риба, зеленчук или јајца); тако (традиционално мексиканско јадење составено од пченкарна или овесна тортиља преклопена или завиткана околу фил/полнење), таратар сос; сосови од домати; тортиљи; вафли

(210) **TM 2011/978** (220) 14/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Burger King Corporation**
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126,
US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

WHOPPER JR.

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
кашкавал; помфрит; чипс од компири; луспи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милшејк, млечни пијалаци; туршија;
кисели краставички, кромид; приготвени оброци
и состојки за оброци; супи; јајца; салати, прстени
од кромид, чипс

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и препарати
направени од жита, леб, пецива и кондиторски
производи, мраз; мед, меласа, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии);
мирудии; мраз; сендвичи, топли сендвичи;
хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи;
сендвичи со риба; леб; производи полнети со
леб; полнети земички и сендвичи; бургери
вклучени во класата 30, сендвичи во ролна
(wraps), мирудии, сенф; кечап, мајонез, преливи
за салати; преливи, крофни десерти

(210) **TM 2011/980** (220) 15/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка**
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) бела, жолта, портокалова, светло и темно
сина и црвена

(531) 01.15.15;02.05.06;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 масло за нега на детската кожа

(210) **TM 2011/981** (220) 15/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка**
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) бела, жолта, портокалова, светло и темно
сина и црвена

(531) 02.05.06;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 детска витаминска маст

(210) **TM 2011/989** (220) 16/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, d.d.**

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(531) 26.01.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи

(210) ТМ 2011/990

(220) 16/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар**

ул.Сретко Крстески бр.49, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје

(540)

TOTAL LOGISTIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада, чоколадни пијалаци со млеко

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со храна, пијалаци и тутун

кл. 39 дистрибуција, превезување, растоварање товар, складирање стока

(210) ТМ 2011/995

(220) 21/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ГРУППО 4 ЕАТ ДОО експорт-импорт Скопје**

**ул.Црвена Вода бр. 7Б4-3 приземје, Скопје
Центар 1000 Скопје, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, бела и црна

(531) 05.03.15;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пијалаци што се на основа на чоколада, бисквити, леб, мали кифли, торти, слатки какао, кафе, пијалаци што се на основа на кафе, сладолед, тестенини, пијалаци што се на основа на чоколадо, палачинки, пудинзи, сендвичи, шпагети, слаткарски производи, тортиљи (со потекло од Италија)

кл. 35 канцелариски работи, рекламирање, услуги при продажба на големо и мало со: пијалаци што се на основа на чоколада, бисквити, леб, мали кифли, тортислатки, какао, кафе, пијалаци што се на основа на кафе, сладолед, тестенини, пијалаци што се на основа на чоколадо, палачинки, пудинзи, сендвичи, шпагети, слаткарски производи, тортиљи; пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови; алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување, бироа за сместување (хотели, агенции), пансиони (интернати), бифеа (снек-барови), кафетерии (експрес ресторани), кантини, служење храна и пијалаци, летувалишта, резервирање хотели, хотели, мотели, ресторани, ресторани со самопослужување

(210) ТМ 2011/996 (220) 21/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) Институт за општествени у
хуманистички истражувања ЕВРО-БАЛКАН
Скопје

бул. Партизански одреди бр.63, Скопје, МК

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) темно и светло сива, бела, темно сина и
црна
(531) 24.15.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања што се однесуваат
на истите

(210) ТМ 2011/997 (220) 21/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) Институт за општествени у
хуманистички истражувања ЕВРО-БАЛКАН
Скопје

бул. Партизански одреди бр.63, Скопје, МК

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, бела и темно сина
(531) 27.01.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања што се однесуваат
на истите

(210) ТМ 2011/998 (220) 21/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) Институт за општествени у
хуманистички истражувања ЕВРО-БАЛКАН
Скопје

бул. Партизански одреди бр.63, Скопје, МК

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сива, бела и темно сина
(531) 27.01.25
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите

(210) ТМ 2011/1001

(220) 23/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) VOCAR d.o.o

Gornji Rahic 112, 76 207 Brcko, BA

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) темно розова, црвена, бела, жолта, кафеава, сина, портокалова и зелена

(531) 08.01.15;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 полнети чајни бисквити

(210) ТМ 2011/1002

(220) 23/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) VOCAR d.o.o

Gornji Rahic 112, 76 207 Brcko, BA

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) виолетова, црвена, бела, жолта, кафена, сина, портокалова и зелена

(531) 08.01.15;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 мешани чајни бисквити

(210) ТМ 2011/1003

(220) 23/09/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар

ул.Сретко Крстески бр.49, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(531) 03.05.03;25.07.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

кл. 39 пакување и дистрибуција

(210) **TM 2011/1005** (220) 23/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Војо Николоски and Игор Николоски**
ул.Боге Велјановски бр.100, Гостивар, МК
and ул.Боге Велјановски бр.15, Гостивар, МК
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)

МЕКИЦИТЕ ОД СТРАЖА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 панцероти, мекици
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
кл. 43 самопослужување (ресторани со
самопослужување), служење храна и пијалаци

(210) **TM 2011/1009** (220) 23/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Deckers Outdoor Corporation**
495-A South Fairview Avenue, Goleta, California
93117, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

УГГ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

(210) **TM 2011/1010** (220) 23/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS
MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SOLNAR - SANOVEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користата во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/1011** (220) 23/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS
MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

KARUM - SANOVEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користата во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/1012** (220) 23/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS
MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

INCEPTUM - SANOVEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

диететски супстанции што се користата во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/1013** (220) 23/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-ISTANBUL/ TURKEY, TR**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ZENDOR - SANOVEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користата во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/1014** (220) 23/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-ISTANBUL/ TURKEY, TR**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

PITOXIL - SANOVEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користата во медицината, храна за бебиња, фластери,

материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/1015** (220) 23/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-ISTANBUL/ TURKEY, TR**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CARDOPAN -- SANOVEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користата во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/1016** (220) 27/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Ардијан Белили**
ул.1 бр.6, Кондово-Скопје, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) розова, црна и бела
(531) 26.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 38 телекомуникации, кабелска телевизија
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2011/1019** (220) 28/09/2011
 (442) 31/08/2012

(731) **McDonalds Corporation**
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois
60523, US

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
 АДВОКАТИ
 ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
 (540)

HAPPY STUDIO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2011/1021** (220) 29/09/2011
 (442) 31/08/2012

(731) **Друштво за трговија и услуги СИКЕР**
СОЛУШН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Булевар ИЛИНДЕН бр.93/лок.7, КАРПОШ,
1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
 (540)



(591) светло сина, црна и бела
 (531) 25.07.01;27.05.23
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали, азбестен цемент, азбестен малтер, обвивки што не се од метал за градби, подни плочки што не

се од метал, гипс, мермер, мозаици за градба, базени (пливачки базени), сидни резервоари, сидни плочки што не се од метал

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, трговија на големо и мало со лепила, силикони, хемиски производи за градежништво, хидроизолациони системи; трговија на големо и мало со: неметални градежни материјали, азбестен цемент, азбестен малтер, обвивки што не се од метал за градби, подни плочки што не се од метал, гипс, мермер, мозаици за градба, базени (пливачки базени), сидни резервоари, сидни плочки што не се од метал
 кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги, сидање, надзор над градежни работи, хидроизолирање (градби), антикорозивно заштитување, одржување базени

(210) **TM 2011/1022** (220) 29/09/2011
 (442) 31/08/2012

(731) **Visiogen, Inc.**
1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 25162,
Santa Ana, California 92705-4933, US, US
 (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
 ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

SYNCHRONY VU

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 10 очни имплантанти и хируршки рачни инструменти за вметнување на интраокуларни леќи

(210) **TM 2011/1023** (220) 29/09/2011
 (442) 31/08/2012

(731) **Gap (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

GAP 1969

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 25 облека, обувки, капи

(210) **TM 2011/1024** (220) 29/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Gap (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

GAP 1969

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги за малопродажба: услуги за он-лајн малопродажба; стимулативни програми за картички за лојалност кои ги промовираат малопродажните услуги поврзани со облека, модни додатоци и широк асортиман на општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи

(210) **TM 2011/1026** (220) 29/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Д.У. „Авторска Агенција-МА“ ДООЕЛ**
ул.„Иван Милутиновиќ“ бр.23 лок.4, Скопје,
МК
(540)



(531) 27.05.23

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги
кл. 45 правни услуги

(210) **TM 2011/1030** (220) 30/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Акционерско друштво ЕВРОИНС**
ОСИГУРУВАЊЕ Скопје
ул.Војвода Васил Ациларски ББ/ТЦ
Соравија-5-ти кат-Центар, 1000 Скопје, МК
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

ИНС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи, работи поврзани за недвижен имот, потпишување полиси за осигурување од несреќи, потпишување полиси за осигурување на живот, известување (осигурително известување), проценување (проценување недвижен имот), проценување (проценување накит), проценување (проценување уметнички дела), проценување (проценување антиквитети), советување во врска со осигурување, осигурително известување, брокерство, потпишување полиси за поморско осигурување, проценка (проценка на надоместување штета), проценки (финансиски проценки) [осигурување недвижности], проценка на надоместување штета, потпишување полиси за осигурување од пожар

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, спортски и културни активности, организирање и водење работилници [обука], организирање и водење семинари

(210) **TM 2011/1031** (220) 30/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Акционерско друштво ЕВРОИНС**
ОСИГУРУВАЊЕ Скопје
ул.Војвода Васил Ациларски ББ/ТЦ
Соравија-5-ти кат-Центар, 1000 Скопје, МК
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(531) 24.17.02;26.01.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
 кл. 36 осигурување, финансиски работи, работи поврзани за недвижен имот, потпишување полиси за осигурување од несреќи, потпишување полиси за осигурување на живот, известување (осигурително известување), проценување (проценување недвижен имот), проценување (проценување накит), проценување (проценување уметнички дела), проценување (проценување антиквитети), советување во врска со осигурување, осигурително известување, брокерство, потпишување полиси за поморско осигурување, проценка (проценка на надоместување штета), проценки (финансиски проценки) [осигурување недвижности], проценка на надоместување штета, потпишување полиси за осигурување од пожар

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, спортски и културни активности, организирање и водење работилници [обука], организирање и водење семинари

(210) **ТМ 2011/1032** (220) 03/10/2011
 (442) 31/08/2012

(731) **МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје**
ул.Дебарца бр.11, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ, бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28
 лок.8, 1000, Скопје

(540)



Secure Social Business Network

(591) сива, бела, сина и црна

(531) 01.13.15;26.15.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2011/1033** (220) 03/10/2011
 (442) 31/08/2012

(731) **МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје**
ул.Дебарца бр.11, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
 Скопје

(540)



(591) сива, бела, црвена и сина

(531) 26.15.01;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2011/1034** (220) 03/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) **МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје**

ул.Дебарца бр.11, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)



(591) сива, бела, црвена и црна
(531) 26.01.06;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени

работи, материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2011/1035** (220) 03/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) **МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје**

ул.Дебарца бр.11, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)



(591) сива, бела, црвена и сина
(531) 27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2011/1036 (220) 03/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за трговија, угостителство,
сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК ДООЕЛ
увоз-извоз, Гостивар

ул.Сретко Крстески бр.49, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје

(540)

JADRAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадо

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

кл. 39 пакување и дистрибуција

(210) ТМ 2011/1037 (220) 03/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ

ул.Бигла бб, Велмеј, 6000 Охрид, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и златна

(531) 26.01.18

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како мирудии),
мирудии, мраз

(210) ТМ 2011/1038 (220) 03/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за производство трговија и
услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев
ДОО увоз-извоз Битола

бул.1ви Мај бр.13, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно златна

(531) 05.07.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно за исхрана и производи од жита,
тестенини, тестенини за исхрана, производи од
тесто, макарони, равиоли, тортиљи, шпагети,
резенки од тесто, тесто од соја, тесто за колач,
фиде (тестенини)

(210) ТМ 2011/1039 (220) 03/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за организирање на бизнис и
приватни настани СИТИ ХОЛ ЦЕНТАР доо
Скопје

бул.Јане Сандански бр.26/2-6, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) **TM 2011/1040** (220) 04/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Eli Lilly and Company****Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FORTEO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, особено за спречување и лекување болести на коски/скелет

(210) **TM 2011/1056** (220) 06/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) **GENEVA LABORATORIES LIMITED a****British Virgin Islands company**

**Palm Grove House, Box 438, Road Town
Tortola, VG**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(531) 01.15.15;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметика

(210) **TM 2011/1057** (220) 06/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) **GENEVA LABORATORIES LIMITED a****British Virgin Islands company**

**Palm Grove House, Box 438, Road Town
Tortola, VG**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

PURCELLIN OIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 хемиски елементи кои се продаваат како
составен дел од производите за нега на кожата,
имено креми, лосиони и масла

(210) **TM 2011/1058** (220) 06/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) **Друштво за производство, трговија и
услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт
Скопје**

ул. „Ленинова“ бр. 53/2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 03.03.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 креми (козметички производи)

кл. 5 балзам за медицинска употреба, креми за кожа со одредено медицинско дејство

(210) ТМ 2011/1059 (220) 06/10/2011

(442) 31/08/2012


(731) Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје

ул. „Ленинова“ бр. 53/2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина, светло и темно жолта, светло и темно кафена, црвена и црна

(531) 02.05.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 креми (козметички производи)

кл. 5 креми за кожа со одредено медицинско дејство

(210) ТМ 2011/1068

(220) 12/10/2011

(442) 31/08/2012

(731) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул. „Орце Николов“ 155б, 1000 Скопје

(540)

ТРИНЕТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди

кл. 22 мрежи обложени со пестициди заради заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња, мрежи обложени со пестициди заради заштита на паднати дрвја и обработено и необработено дрво

(210) ТМ 2011/1069

(220) 12/10/2011

(442) 31/08/2012

(731) SIDE LA SA

18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

POXILINA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата

кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола, азбест, лискун и производите од овие материјали што не се вклучени во другите класи; пресувани пластични материјали кои се

користат во производството; материјали за обвивање, за запитување и за изолација; неметални еластични цевки

(210) **TM 2011/1070** (220) 12/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) **SIDELA SA**

18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

KARSHITZA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материји во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материји за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; лепливи материји што се користат во индустријата
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

(210) **TM 2011/1071** (220) 12/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) **SIDELA SA**

18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

POXIPOL

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

(210) **TM 2011/1072** (220) 12/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) **ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп**

ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно зелена, жолта, црвена, светло и темно кафена и црна

(531) 08.07.08;25.01.19


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 флипс во облик на стапчиња со вкус на хот-дог

(210) ТМ 2011/1073 (220) 12/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, светло и темно портокалова,
црвена, светло и темно кафена, зелена, и црна

(531) 08.07.08;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 флипс во облик на стапчиња со вкус на
кечап

(210) ТМ 2011/1120 (220) 21/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) Глигор Митковски
ул.,„Руди Чајевац" 6/8, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно-сина и портокалова

(531) 26.01.16;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти за: мерење;
контрола (инспекција)

кл. 35 огласување; водење на работењето;
управување со работата

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања проектирање и развој;
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер

кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединци

(210) ТМ 2011/1185 (220) 09/11/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги АНИМА ДООЕЛ Скопје

ул.Шандор Петефи бр.10 А Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта и црна

(531) 26.03.22;26.03.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; канцелариски работи;
бизнис проценки; бизнис информации;
комуникациски медиуми за малопродажба;
средување информации во компјутерски
датотеки; собирање статистички податоци;
раководење со датотеки; изнајмување
канцелариски машини и опрема; (аутсорсинг

услуги) поддршка за бизниси; продажба на големо и мало на: антени, кабли, оптички кабли, видеокамери, чипови, компјутерски оперативни програми снимени, компјутерски периферни уреди, компјутерски програми, компјутерски софтвер, компјутери, дискови, апарати за бележење растојание, мерни инструменти, апарати за меѓусебна комуникација, електрични апарати за надгледување, монитори, апарати за навигација на возила, навигациски инструменти, апарати за прецизно мерење, апарати за сателитска навигација, апарати за контрола на брзината на возила, мерни инструменти за брзина, предаватели (телекомуникации)

кл. 38 телекомуникации; влез во компјутерска мрежа (изнајмување влез во компјутерска мрежа); комуникација со мобилни телефони; комуникации со телефон; услуги со електронски огласни табли (телекомуникациски услуги); електронска пошта; испраќање пораки; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување телекомуникациски врски со светската информатичка мрежа; овозможување пристап до светската информатичка мрежа; пренесување слики и пораки; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување апарати за испраќање пораки

кл. 41 образовни услуги; електронско компјутерско издателство; производство на филмови; услуги на игри кои се обезбедуваат он-лајн во една информатичка мрежа; информирање (информирање за образование); известување; дизајнерски услуги што не се за рекламни цели; конгреси (организирање и водење конгреси); нокни клубови; организирање шоу програми, организирање спортски натпревари; паркови (забавни паркови); фотографски репортажи; продукција на шоу програми; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се копираат; радио и телевизиски програми; семинари (организирање и водење семинари); снимање видео ленти; услуги на репортери

(210) ТМ 2011/1267 (220) 06/12/2011
(442) 31/08/2012

(731) друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје

ул.Благоја Стевковски бб, н. Маџари, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, црвена, бела и црна
(531) 25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни производи

кл. 30 брашно, производи од брашно, кондиторски производи

кл. 35 рекламирање, трговија на големо и мало со конзервирано, смрзнато и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни производи, брашно, производи од брашно, кондиторски производи

(210) ТМ 2011/1336 (220) 15/12/2011
(442) 31/08/2012

(731) Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје

ул.Благоја Стевковски бб, н. Маџари, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни производи

кл. 30 брашно, производи од брашно, кондиторски производи

кл. 35 рекламирање, трговски дејности

(210) ТМ 2011/1343

(220) 21/12/2011

(442) 31/08/2012

(731) Друштво за производство, трговија и

услуги АДУТ ГВ ДООЕЛ Куманово

с. Тронеѓа бб, 1300 Куманово, МК

(540)



(591) зелена и бела

(531) 06.07.25;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, тесто за слатки и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

(210) ТМ 2011/1368

(220) 27/12/2011

(442) 31/08/2012

(731) ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт

Гостивар

ул.18 Ноември бр.37 б, 1230 Гостивар, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)




(591) жолта, окер, сива, бела и кафена

(531) 03.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, тестени производи и слатки, прашок за печење, слатки од бадем, ананасово семе, ароматични подготовки за исхрана, замена за кафе, пијалаци што се на основа на чоколада, пијалаци што се на основа на какао, пијалаци што се на основа на кафе, пијалаци што се на основа на чај, бисквити, тортички, торти, колачи, подготовки од житарици, цимет, пијалаци од

кафе со млеко, пченкарни снегулки, пуканки, сладоледи, чоколада, алва, леден чај, марципан, бонбони

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи, семиња, зрна (семе), лешници, кокосови ореви, исушен кокосов орех, пченка, јаткасто овошје, кикирики (овошје), растителни семиња

кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода, други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, газирана вода, бадеми (млеко од бадеми), средства за правење

пијалаци, сок од јаболка, коктейли безалкохолни, екстракти за правење пијалаци, овошни сирупи безалкохолни, хмељ, квас, лимонади, млеко со кикирики, безалкохолни пијалаци со мед, шербет, сок од домати

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

Кл. 1	TM 2011/0671		TM 2011/0951		TM 2011/1010
	TM 2011/0672		TM 2011/0980		TM 2011/1011
	TM 2011/0673		TM 2011/0981		TM 2011/1012
	TM 2011/0675		TM 2011/1056		TM 2011/1013
	TM 2011/0676		TM 2011/1057		TM 2011/1014
	TM 2011/0677		TM 2011/1058		TM 2011/1015
	TM 2011/0678		TM 2011/1059		TM 2011/1040
	TM 2011/0679	Кл. 4	TM 2011/0708		TM 2011/1058
	TM 2011/0680	Кл. 5	TM 2011/0661		TM 2011/1059
	TM 2011/1069		TM 2011/0662		TM 2011/1068
	TM 2011/1070		TM 2011/0663	Кл. 6	TM 2011/0645
Кл. 3	TM 2011/0605		TM 2011/0664	Кл. 8	TM 2011/0687
	TM 2011/0798		TM 2011/0739		TM 2011/0713
	TM 2011/0861		TM 2011/0740		TM 2011/0714
	TM 2011/0869		TM 2011/0764		TM 2011/0715
	TM 2011/0880		TM 2011/0773		TM 2011/0915
	TM 2011/0884		TM 2011/0774		TM 2011/0940
	TM 2011/0890		TM 2011/0781	Кл. 9	TM 2009/0887
	TM 2011/0891		TM 2011/0858		TM 2011/0576
	TM 2011/0892		TM 2011/0870		TM 2011/0653
	TM 2011/0893		TM 2011/0871		TM 2011/0708
	TM 2011/0894		TM 2011/0882		TM 2011/0768
	TM 2011/0895		TM 2011/0884		TM 2011/0769
	TM 2011/0896		TM 2011/0889		TM 2011/0770
	TM 2011/0897		TM 2011/0907		TM 2011/0812
	TM 2011/0898		TM 2011/0909		TM 2011/0813
	TM 2011/0907		TM 2011/0911		TM 2011/0842
	TM 2011/0909		TM 2011/0912		TM 2011/0843
	TM 2011/0911		TM 2011/0913		TM 2011/0845
	TM 2011/0912		TM 2011/0923		TM 2011/0852
	TM 2011/0913		TM 2011/0930		TM 2011/0853
	TM 2011/0933		TM 2011/0953		TM 2011/0858
	TM 2011/0934		TM 2011/0965		TM 2011/0860
	TM 2011/0940		TM 2011/0968		TM 2011/0941
	TM 2011/0949		TM 2011/0969		TM 2011/0945
	TM 2011/0950		TM 2011/0989		TM 2011/1032

	TM 2011/1033		TM 2011/1034		TM 2011/0976
	TM 2011/1034		TM 2011/1035		TM 2011/0977
	TM 2011/1035		TM 2011/1070		TM 2011/0978
	TM 2011/1120		TM 2011/1071		TM 2011/1267
Кл. 10	TM 2011/0671	Кл. 17	TM 2011/1069		TM 2011/1336
	TM 2011/0672	Кл. 18	TM 2011/0711		TM 2011/1343
	TM 2011/0673		TM 2011/0878	Кл. 30	TM 2011/0682
	TM 2011/0675	Кл. 19	TM 2011/0645		TM 2011/0720
	TM 2011/0676		TM 2011/1021		TM 2011/0797
	TM 2011/0677	Кл. 20	TM 2011/0687		TM 2011/0855
	TM 2011/0678	Кл. 21	TM 2011/0687		TM 2011/0857
	TM 2011/0679	Кл. 22	TM 2011/0745		TM 2011/0858
	TM 2011/0680		TM 2011/0746		TM 2011/0859
	TM 2011/0858		TM 2011/1068		TM 2011/0861
	TM 2011/0953	Кл. 24	TM 2011/0551		TM 2011/0866
	TM 2011/0957		TM 2011/0602		TM 2011/0906
	TM 2011/0966		TM 2011/0745		TM 2011/0947
	TM 2011/1022		TM 2011/0746		TM 2011/0975
Кл. 12	TM 2011/0817	Кл. 25	TM 2011/0551		TM 2011/0976
	TM 2011/0862		TM 2011/0602		TM 2011/0977
	TM 2011/0868		TM 2011/0671		TM 2011/0978
	TM 2011/0917		TM 2011/0672		TM 2011/0990
Кл. 14	TM 2011/0745		TM 2011/0673		TM 2011/0995
	TM 2011/0746		TM 2011/0675		TM 2011/1001
	TM 2011/0861		TM 2011/0676		TM 2011/1002
	TM 2011/0878		TM 2011/0677		TM 2011/1003
Кл. 15	TM 2011/0653		TM 2011/0678		TM 2011/1005
	TM 2011/0945		TM 2011/0679		TM 2011/1036
Кл. 16	TM 2011/0691		TM 2011/0680		TM 2011/1037
	TM 2011/0745		TM 2011/0712		TM 2011/1038
	TM 2011/0746		TM 2011/1009		TM 2011/1072
	TM 2011/0768		TM 2011/1023		TM 2011/1073
	TM 2011/0769	Кл. 26	TM 2011/0745		TM 2011/1267
	TM 2011/0770		TM 2011/0746		TM 2011/1336
	TM 2011/0812	Кл. 29	TM 2011/0682		TM 2011/1343
	TM 2011/0813		TM 2011/0720		TM 2011/1368
	TM 2011/0842		TM 2011/0724	Кл. 31	TM 2011/0724
	TM 2011/0843		TM 2011/0857		TM 2011/0861
	TM 2011/0845		TM 2011/0861		TM 2011/1343
	TM 2011/0852		TM 2011/0877		TM 2011/1368
	TM 2011/0853		TM 2011/0924	Кл. 32	TM 2010/0126
	TM 2011/0865		TM 2011/0925		TM 2011/0782
	TM 2011/0872		TM 2011/0926		TM 2011/0857
	TM 2011/0907		TM 2011/0927		TM 2011/0861
	TM 2011/1032		TM 2011/0947		TM 2011/0872
	TM 2011/1033		TM 2011/0975		TM 2011/1368

Кл. 33	TM 2010/0126		TM 2011/0932		TM 2011/0655
	TM 2011/0482		TM 2011/0937		TM 2011/0768
	TM 2011/0782		TM 2011/0943		TM 2011/0769
	TM 2011/0861		TM 2011/0945		TM 2011/0770
Кл. 34	TM 2011/0782		TM 2011/0990		TM 2011/0812
	TM 2011/0901		TM 2011/0995		TM 2011/0813
	TM 2011/0902		TM 2011/1003		TM 2011/0842
Кл. 35	TM 2011/0551		TM 2011/1005		TM 2011/0843
	TM 2011/0576		TM 2011/1016		TM 2011/0845
	TM 2011/0602		TM 2011/1021		TM 2011/0852
	TM 2011/0645		TM 2011/1024		TM 2011/0853
	TM 2011/0648		TM 2011/1026		TM 2011/0856
Кл. 35	TM 2011/0653		TM 2011/1030		TM 2011/0860
	TM 2011/0655		TM 2011/1031		TM 2011/0865
	TM 2011/0682		TM 2011/1036		TM 2011/0943
	TM 2011/0691		TM 2011/1039		TM 2011/1016
	TM 2011/0692		TM 2011/1120		TM 2011/1120
	TM 2011/0720		TM 2011/1185		TM 2011/1185
	TM 2011/0723		TM 2011/1267	Кл. 39	TM 2011/0645
	TM 2011/0737		TM 2011/1336		TM 2011/0799
	TM 2011/0745	Кл. 36	TM 2010/1239		TM 2011/0812
	TM 2011/0746		TM 2011/0645		TM 2011/0813
	TM 2011/0768		TM 2011/0768		TM 2011/0845
	TM 2011/0769		TM 2011/0769		TM 2011/0858
	TM 2011/0770		TM 2011/0770		TM 2011/0861
	TM 2011/0794		TM 2011/0839		TM 2011/0899
	TM 2011/0800		TM 2011/0861		TM 2011/0906
	TM 2011/0812		TM 2011/0899		TM 2011/0931
	TM 2011/0813		TM 2011/0922		TM 2011/0932
	TM 2011/0842		TM 2011/0931		TM 2011/0990
	TM 2011/0843		TM 2011/0932		TM 2011/1003
	TM 2011/0845		TM 2011/0938		TM 2011/1036
	TM 2011/0852		TM 2011/1030	Кл. 40	TM 2011/0708
	TM 2011/0853		TM 2011/1031	Кл. 41	TM 2010/1239
	TM 2011/0856	Кл. 37	TM 2011/0645		TM 2011/0691
	TM 2011/0861		TM 2011/0653		TM 2011/0745
	TM 2011/0865		TM 2011/0689		TM 2011/0746
	TM 2011/0872		TM 2011/0861		TM 2011/0755
	TM 2011/0878		TM 2011/0879		TM 2011/0812
	TM 2011/0879		TM 2011/0899		TM 2011/0813
	TM 2011/0886		TM 2011/0917		TM 2011/0842
	TM 2011/0899		TM 2011/0929		TM 2011/0843
	TM 2011/0906		TM 2011/1021		TM 2011/0845
	TM 2011/0922	Кл. 38	TM 2009/0887		TM 2011/0852
	TM 2011/0928		TM 2011/0576		TM 2011/0853
	TM 2011/0931		TM 2011/0653		TM 2011/0858

Кл. 41	TM 2011/0861	Кл. 43	TM 2011/0865	Кл. 44	TM 2011/1039
	TM 2011/0864		TM 2011/0879		TM 2011/0800
	TM 2011/0879		TM 2011/0929		TM 2011/0858
	TM 2011/0886		TM 2011/0943		TM 2011/0864
	TM 2011/0899		TM 2011/0996		TM 2011/0909
	TM 2011/0937		TM 2011/0997		TM 2011/0911
	TM 2011/0996		TM 2011/0998		TM 2011/0912
	TM 2011/0997		TM 2011/1032		TM 2011/0913
	TM 2011/0998		TM 2011/1033		TM 2011/0953
	TM 2011/1016		TM 2011/1034	Кл. 45	TM 2011/0967
Кл. 42	TM 2011/1019	Кл. 43	TM 2011/1035		TM 2011/0645
	TM 2011/1026		TM 2011/1120		TM 2011/0755
	TM 2011/1030		TM 2010/0126		TM 2011/0812
	TM 2011/1031		TM 2011/0482		TM 2011/0813
	TM 2011/1039		TM 2011/0645		TM 2011/0842
	TM 2011/1120		TM 2011/0648		TM 2011/0843
	TM 2011/1185		TM 2011/0708		TM 2011/0845
	TM 2011/0645		TM 2011/0771		TM 2011/0852
	TM 2011/0655		TM 2011/0775		TM 2011/0853
	TM 2011/0689		TM 2011/0797		TM 2011/0861
Кл. 42	TM 2011/0812	Кл. 43	TM 2011/0799		TM 2011/0879
	TM 2011/0813		TM 2011/0858		TM 2011/0886
	TM 2011/0845		TM 2011/0861		TM 2011/0974
	TM 2011/0856		TM 2011/0899		TM 2011/1026
	TM 2011/0860		TM 2011/0916		TM 2011/1120
	TM 2011/0861		TM 2011/0995		
	TM 2011/0864		TM 2011/1005		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) босител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
„ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС“ ДООЕЛ НЕГОТИНО	МК/Т/ 2011/682 МК/Т/ 2011/720
„Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена заштита со биохемиска лабораторија Рес Хумана Скопје“	МК/Т/ 2011/953
ACCLARENT, INC. (a wholly-owned subsidiary of Johnson & Johnson manufacturers and merchants),	МК/Т/ 2011/966
Advanced Micro Devices, Inc.	МК/Т/ 2011/941

B.Braun Melsungen	MK/T/ 2011/764
BASF SE	MK/T/ 2011/1068
Bayer S.A.S.	MK/T/ 2011/923
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, d.d.	MK/T/ 2011/989
Burger King Corporation	MK/T/ 2011/975 MK/T/ 2011/976 MK/T/ 2011/977 MK/T/ 2011/978
Celgene Corporation	MK/T/ 2011/889
Chongqing Yuan Innovation Technology Co., Ltd., A Chinese limited company	MK/T/ 2011/917
CROSSCARE LIMITED	MK/T/ 2011/965
Deckers Outdoor Corporation	MK/T/ 2011/1009
Deutsche Telekom AG	MK/T/ 2011/860
Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S.	MK/T/ 2011/857
E. MISHAN & SONS, INC. a New York corporation	MK/T/ 2011/957
Eli Lilly and Company	MK/T/ 2011/1040
Galex proizvodnja in promet s farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.	MK/T/ 2011/781
Gap (ITM) Inc	MK/T/ 2011/1023 MK/T/ 2011/1024
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2011/817
GENEVA LABORATORIES LIMITED a British Virgin Islands company	MK/T/ 2011/1056 MK/T/ 2011/1057
GLAVBOLGARSTROY HOLDING AD	MK/T/ 2011/645
GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON	MK/T/ 2011/798
Helen of Troy Limited	MK/T/ 2011/687
Henkel AG & Co.KGaA	MK/T/ 2011/933 MK/T/ 2011/934
INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY	MK/T/ 2011/877
JT International S.A.	MK/T/ 2011/901 MK/T/ 2011/902
Kompas mejni turisticni servis d.d.	MK/T/ 2011/782
Mars, Incorporated	MK/T/ 2011/947
McDonalds Corporation	MK/T/ 2011/1019
MEGA DISPOSABLES S.A.	MK/T/ 2011/869
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	MK/T/ 2011/968 MK/T/ 2011/969
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA	MK/T/ 2011/870 MK/T/ 2011/871
PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda	MK/T/ 2011/661 MK/T/ 2011/662 MK/T/ 2011/663 MK/T/ 2011/664

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	MK/T/ 2011/1010 MK/T/ 2011/1011 MK/T/ 2011/1012 MK/T/ 2011/1013 MK/T/ 2011/1014 MK/T/ 2011/1015
SIDELA SA	MK/T/ 2011/1069 MK/T/ 2011/1070 MK/T/ 2011/1071
Societe des Produits NESTLE S.A.	MK/T/ 2011/859
Studio IP Holdings LLC.	MK/T/ 2011/711 MK/T/ 2011/712
THE GILLETTE COMPANY	MK/T/ 2011/880 MK/T/ 2011/915 MK/T/ 2011/940
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	MK/T/ 2011/862 MK/T/ 2011/868
Visa International Service Association	MK/T/ 2011/839
Visiogen, Inc.	MK/T/ 2011/1022
VOCAR d.o.o	MK/T/ 2011/1001 MK/T/ 2011/1002
АД „ЈАКА-80“ Радовиш	MK/T/ 2011/882
Адвокатско друштво Чукиќ и Марков	MK/T/ 2011/974
Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје	MK/T/ 2011/1030 MK/T/ 2011/1031
Алфа Банка АД Скопје	MK/T/ 2011/922
Анастасовски Емил	MK/T/ 2011/945
Ардијан Бетули	MK/T/ 2011/1016
БАЛФИН МК ДОО	MK/T/ 2011/899
Бебе Магазин ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2011/865
ВИВАРТА КОМПАНИ ДООЕЛ	MK/T/ 2011/737
ВИВИТ КОМПАНИ ДОО	MK/T/ 2011/723
Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско	MK/T/ 2011/482
Војо Николоски and Игор Николоски	MK/T/ 2011/1005
Глигор Митковски	MK/T/ 2011/1120
Д.У. „Авторска Агенција-МА“ ДООЕЛ	MK/T/ 2011/1026
ДПТУ АКЕСОАР ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ	MK/T/ 2011/878
Друштво за градежништво, промет и услуги „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.“ Д.О.О. Скопје	MK/T/ 2011/689
Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2011/691
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2011/856 MK/T/ 2011/943
Друштво за неживотно осигурување Кроација Осигурување АД Скопје	MK/T/ 2011/938
Друштво за организирање на бизнис и приватни настани СИТИ ХОЛ ЦЕНТАР доо Скопје	MK/T/ 2011/1039

Друштво за производство градежништво и инжинеринг ТЕХНО - АБРАЗИВ ДОО увоз извоз Кратово	МК/Т/ 2011/713 МК/Т/ 2011/714 МК/Т/ 2011/715
Друштво за производство трговија и услуги и спорт ЕУРОСТАРТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2010/1239
Друштво за производство трговија и услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев ДОО увоз-извоз Битола	МК/Т/ 2011/1038
друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/1267 МК/Т/ 2011/1336
Друштво за производство, промет и услуги ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експорт- импорт	МК/Т/ 2011/794
Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВ ДООЕЛ Куманово	МК/Т/ 2011/1343
Друштво за производство, трговија и услуги АНИМА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1185
Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ експорт- импорт Куманово	МК/Т/ 2011/855
Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт- импорт Скопје	МК/Т/ 2011/1058 МК/Т/ 2011/1059
Друштво за производство, трговија и услуги ГРУППО 4 ЕАТ ДОО експорт- импорт Скопје	МК/Т/ 2011/995
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/797
Друштво за производство, трговија, сообраќај, градежништво и услуги ТХЕ ОНЕ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар	МК/Т/ 2011/648
Друштво за производство, трговија, услуги, консалтинг и инженеринг АЛФА АУДИО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/653
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА БРОУДБЕНД ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/812 МК/Т/ 2011/813
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/842 МК/Т/ 2011/843 МК/Т/ 2011/845 МК/Т/ 2011/852 МК/Т/ 2011/853
Друштво за телекомуникациски услуги ВОРЛД ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/655
Друштво за технички преглед на моторни и приклучни возила, исправност, анализа и регистрација АВТОВОЗАЧ-ФЕР ДООЕЛ Делчево	МК/Т/ 2011/879
Друштво за транспорт, градежништво, трговија, производство и услуги МЕГА ДОО увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2011/692
Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНСЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2011/708
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/746
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје and подружница 1 МАЈ ТАЈМ Скопје	МК/Т/ 2011/745
Друштво за трговија и услуги СИКЕР СОЛУШН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2011/1021
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт- импорт Скопје	МК/Т/ 2011/799
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО	МК/Т/ 2011/931 МК/Т/ 2011/932 МК/Т/ 2011/866

Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар	МК/Т/ 2011/990 МК/Т/ 2011/1003 МК/Т/ 2011/906 МК/Т/ 2011/1036
Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕРАК СТИЛ ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/775
Друштво за угостителство, услуги и трговија СТОП ЕНД СТЕЈШН ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/771
ДТГМУ АЈАЈДИН ТЕКСТИЛ ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2011/551 МК/Т/ 2011/602
Европски Универзитет - Република Македонија	МК/Т/ 2011/864
Здружение Женски Кошаркарски клуб КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ Скопје	МК/Т/ 2011/937
Здружение Центар за социјални иницијативи „Надеж“	МК/Т/ 2011/755
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1037
Институт за општествени у хуманистички истражувања ЕВРО-БАЛКАН Скопје	МК/Т/ 2011/996 МК/Т/ 2011/997 МК/Т/ 2011/998
ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар	МК/Т/ 2011/1368
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје	МК/Т/ 2009/887
Коста ДИМОВ	МК/Т/ 2011/858
МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1032 МК/Т/ 2011/1033 МК/Т/ 2011/1034 МК/Т/ 2011/1035
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/671 МК/Т/ 2011/672 МК/Т/ 2011/673 МК/Т/ 2011/675 МК/Т/ 2011/676 МК/Т/ 2011/677 МК/Т/ 2011/678 МК/Т/ 2011/679 МК/Т/ 2011/680
ОХИС Билјана ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/605
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2011/1072 МК/Т/ 2011/1073
ПОЛАРИНО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/872
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп	МК/Т/ 2011/924 МК/Т/ 2011/925 МК/Т/ 2011/926 МК/Т/ 2011/927
Приватна здравствена установа Аптека КОСМО ФАРМ Куманово	МК/Т/ 2011/800
Приватна здравствена установа во мешовита сопственост - Клиничка болница СИСТИНА Скопје	МК/Т/ 2011/967
С енд Б Трејд Скопје	МК/Т/ 2010/126
Сет Компјутери ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/576
Стејџ Продукција ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/ 2011/916
The Procter & Gamble Company	МК/Т/ 2011/930

ТД Евро-Мак Спектар ДОО	МК/Т/ 2011/909
	МК/Т/ 2011/911
	МК/Т/ 2011/912
	МК/Т/ 2011/913
ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/861
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2011/950
	МК/Т/ 2011/951
	МК/Т/ 2011/980
	МК/Т/ 2011/981
	МК/Т/ 2011/724
	МК/Т/ 2011/739
	МК/Т/ 2011/740
	МК/Т/ 2011/891
	МК/Т/ 2011/892
	МК/Т/ 2011/893
	МК/Т/ 2011/894
	МК/Т/ 2011/895
	МК/Т/ 2011/896
	МК/Т/ 2011/897
	МК/Т/ 2011/898
	МК/Т/ 2011/907
	МК/Т/ 2011/890
	МК/Т/ 2011/773
	МК/Т/ 2011/774
	МК/Т/ 2011/949
ФИТОФАРМ	МК/Т/ 2011/884
ФОРТУНА ГРУП ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/928
ФОРТУНА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/929
ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје	МК/Т/ 2011/768
	МК/Т/ 2011/769
	МК/Т/ 2011/770
Христијанско движење НОВА НАДЕЖ Скопје	МК/Т/ 2011/886

ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата

- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **19408** (151) 15/06/2012
 (210) ТМ 2008/159 (220) 15/02/2008
 (181) 15/02/2018
 (450) 31/08/2012


(732) **Билјана Апостолова**

ул. Фрањо Клуз Б 11/10 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, водење дејност (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), дејности (советување за организирање и водење на дејностите), документи (умножување на документите), деловни и менаџмент консултантски услуги, информации за дејноста, истражувања за дејностите, изложби (организирање изложби), јавно мислење (испитување на јавното мислење), истражување на пазарот и јавното мислење, обработка на текстови, организирање дејности (советување за организирање дејности), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), помош во управување со индустриски или трговски претпријатија), пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, управувачки

активности на холдинг компаниите, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности, академии (обука), високо образование, гимнастичка обука, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, кампови за спортско усовршување, книги (издавање на книги), книги (изнајмување на книги), издавање на весници, издавање на снимени медиуми, конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), натпревари (организирање натпревари) обука или забава, објавување текстови текстови што не се рекламни, интернати, одгледување обука, одгледување обука (упатства за обучување), педагошки опити, планирање приеми .забава, практично обучување демонстрирање, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење разговори), семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), спортска опрема (користење спортска опрема), спортски натпревари (организирање спортски натпревари), физичка култура

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, издавање на софтвер, изработка (концепирање) на софтвери, други консултации и понуда на софтвер,

консултации во врска со сметачи, компјутерски хардвер, консултации во врска со хардвер, литографско печатење, офсет печатење, печатарство, професионална ориентација, сметачи (изнајмување еметачи), сметачи (програмирање на сметачите), стручни консултации (кои не се однесуваат на водење на работите), централна бази на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), обработка на податоци, компјутерски

активности, архитектонски консултации, архитектура, дизајн, бактериолошки испитувања, биолошки испитувања, консултации во полето на заштеда на енергија

(111) **19418** (151) 18/06/2012
(210) ТМ 2008/842 (220) 24/07/2008
(181) 24/07/2018
(450) 31/08/2012

(732) **Delta Sport d.o.o.,**
Milentija Popovica 7v 11070 Beograd, RS
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

DELTA SPORT

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите од благородни метали или преслечени од нив, што не се вклучени во другите класи; накит, бижутерија, скапоцени камења, часовничарски и хронометарски инструменти

кл. 18 производи од кожа и имитација на кожа наменети за производство на спортска опрема, производи изработени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; животинска кожа; куфери и патни торби; чадори за дожд, чадори за сонце и стапови за одење; камшици, сарачка и седларски производи

кл. 25 спортска облека, спортски обувки, спортски покривки за глава, посебно спортска облека и спортски обувки за млади

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски артикли што не се опфатени со другите класи; украси за елки

кл. 35 услуги во врска со промет на производи, посебно услуги во промет за облека и обувки за спорт и рекреација за млади; комерцијално застапување; огласување, водење на работење, деловно управување, канцелариски работи, пропагандни и рекламни услуги, маркетинг, услуги за истражување на пазарот, услуги за

промоција, посебно промовирање или рекламирање културни и забавни случувања, спортски натпреварувања и модни ревији, сите напред наведени услуги кои се обавуваат и преку интернет; давање и ширење информации во врска за наведените услуги

кл. 41 образовни услуги; подготвување обука; забава; спортски и културни активности, организирање спортски натпревари, организирање натпревари во образованието или забави, организирање изложби за културни или образовни потреби, обезбедување (снабдување) со средства за спорт

(111) **19419** (151) 18/06/2012
(210) ТМ 2008/1075 (220) 15/08/2008
(181) 15/08/2018
(450) 31/08/2012

(732) **Винарија Грков ДООЕЛ**
с.Крњево, 1430 Кавадарци, МК
(540)



(591) златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **19391** (151) 20/06/2012
(210) ТМ 2008/1294 (220) 18/09/2008
(181) 18/09/2018
(450) 31/08/2012

(732) **Reckitt Benckiser (Switzerland) AG**
Richtstrasse 5, Postfach CH-8304, Wallisellen
Zurich, CH

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000 Скопје
(540)

I-MOTION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парфимирани препарати за атмосфера;
колекција (збирка) есенцијални масла, спрејови за
парфимирање соби; препарати за
парфимирање или ароматизирање на воздухот
кл. 5 препарати за освежување на воздух,
препарати за прочистување на воздухот;
освежувачи на воздухот во соби; препарати за
парфимирање или ароматизирање на воздухот;
дезозодоранси; препарати за неутрализирањена
непријатни мириси
кл. 11 апарати и инструменти, сите за миризба,
прочистување или освежување на атмосферата;
делови и додатоци за сите наведени стоки

(111) **19375** (151) 14/06/2012
(210) ТМ 2008/1488 (220) 07/10/2008
(181) 07/10/2018
(450) 31/08/2012

(732) **С&Б Трејд ДООЕЛ**
ул. Владимир Комаров 18а/1-16 1000 Скопје,
МК

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000
Скопје
(540)

СОЛЗА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 минерална вода, сода вода, и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на сокови

(111) **19406** (151) 15/06/2012
(210) ТМ 2009/34 (220) 22/01/2009
(181) 22/01/2019
(450) 31/08/2012

(732) **ЛИНК СОЛУТИОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Владимир Комаров бр. 36-1/3, 1000 Скопје,
МК

(740)
(540)



(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(111) **19369** (151) 12/06/2012
(210) ТМ 2009/317 (220) 06/04/2009
(181) 06/04/2019
(450) 31/08/2012

(732) **ДПТУ КОРО КОМПАНИ - Конимекс и**
други
ул. Првوماјска 9 бр. 10 1000 Скопје, МК
(540)



(591) зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметични производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диетски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 19422	(151) 26/06/2012
(210) ТМ 2009/986	(220) 06/10/2009
	(181) 06/10/2019
	(450) 31/08/2012

(732) **SmithKline Beecham Limited**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

DUEDART

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(111) 19429	(151) 13/07/2012
(210) ТМ 2009/1073	(220) 04/11/2009
	(181) 04/11/2019
	(450) 31/08/2012

(732) **ДПТУ РАЦ КОМЕРЦ**
АФЖ бр. 60, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) темно црвена, црвена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со храна и галантерија за домашни миленици

(111) 19430	(151) 16/07/2012
(210) ТМ 2009/1099	(220) 10/11/2009
	(181) 10/11/2019
	(450) 31/08/2012

(732) **МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје**
ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) зелена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) **19423** (151) 29/06/2012

(210) ТМ 2009/1218 (220) 07/12/2009

(181) 07/12/2019

(450) 31/08/2012

(732) Друштво за трговија и услуги **ОФТОМЕД**
ДОО Скопје

ул. Лондонска бр. 19, 1000 Скопје, МК

(740) Марта Поповска

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000

(540)

SISTINA

OFTALMOLOGIJA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги; ветеринарски услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните; услуги од областа на
земјоделието, градинарство и шумарство

(111) **19420** (151) 22/06/2012

(210) ТМ 2010/109 (220) 09/02/2010

(181) 09/02/2020

(450) 31/08/2012

(732) **"ВИТАМИНКА" А.Д. Прилеп**

ул. "Леце Котески" б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта, црвена, портокалова,
темно зелена, светло кафена и светло розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 лут сос за специјалитети од Мексиканска
кујна

(111) **19421** (151) 22/06/2012

(210) ТМ 2010/110 (220) 09/02/2010

(181) 09/02/2020

(450) 31/08/2012

(732) **"ВИТАМИНКА" А.Д. Прилеп**

ул. "Леце Котески" б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта, црвена, портокалова,
светло и темно зелена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сос за специјалитети од Италијанската
кујна

(111) **19428** (151) 13/07/2012

(210) ТМ 2010/297 (220) 16/03/2010


(181) 16/03/2020

(450) 31/08/2012

(732) **„ЛИНЕА“ д.о.о.е.л - Скопје**

бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр.90-
4/4, Скопје, МК

(540)



(591) сина, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

(111) **19424** (151) 03/07/2012

(210) ТМ 2010/684 (220) 04/06/2010

(181) 04/06/2020

(450) 31/08/2012

**(732) Друштво за дигитални медиуми Мноого
Медиа ДОО Скопје**

ул.Железничка 50, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединци

(111) **19425** (151) 03/07/2012

(210) ТМ 2010/685 (220) 04/06/2010

(181) 04/06/2020

(450) 31/08/2012

**(732) Друштво за дигитални медиуми Мноого
Медиа ДОО Скопје**

ул.Железничка 50, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединци

(111) **19364** (151) 25/05/2012

(210) ТМ 2010/986 (220) 30/08/2010

(181) 30/08/2020

(450) 31/08/2012

(732) ЈТД МИКОМ-98**ИЛИНДЕНСКА БР.80, КОЧАНИ, МК**

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хигиенски шамивчиња (влажни
шамивчиња)

(111) **19431** (151) 16/07/2012

(210) ТМ 2010/1005 (220) 03/09/2010

(181) 03/09/2020

(450) 31/08/2012

**(732) Друштво за софтверски инженеринг ГО
ФОР ТАРГЕТ ДООЕЛ Скопје**

Бул. „Кочо Рацин“ бр.14-6/6, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и
Цветановска

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(540)



(591) маринско сина, црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(111) **19426**

(151) 03/07/2012

(210) ТМ 2010/1023

(220) 13/09/2010

(181) 13/09/2020

(450) 31/08/2012

**(732) Друштво за дигитални медиуми МногОО
Медиа ДОО Скопје**

Железничка 50, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединци

(111) **19366**

(151) 06/06/2012

(210) ТМ 2010/1190

(220) 22/10/2010

(181) 22/10/2020

(450) 31/08/2012

(732) Rovcal, Inc.

**601 Rayovac Drive, Law Department, Madison,
Wisconsin 53711, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

RAYOVAC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрична
енергија, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слики; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски вендинг машини и механизми за
апарати што се активираат со парички; регистар
каси, машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожари; батерии и полначи за батерии

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и санитарни
намени; џебни батерии и фенери

(111) **19427**

(151) 03/07/2012

(210) ТМ 2010/1289

(220) 23/11/2010

(181) 23/11/2020

(450) 31/08/2012

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица

ул. Населано место без уличен систем бб, Дабиле, Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, зелена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервиран зеленчук (ајвар)

(111) **19410** (151) 15/06/2012

(210) ТМ 2010/1343 (220) 29/11/2010

(181) 29/11/2020

(450) 31/08/2012

(732) АКАДЕМИЈА АВАНГАРД ДООЕЛ експорт импорт Скопје

ул. Мито Х. Василев Јасмин бр. 30 1000

Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, сива и розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење на работење; управување со работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(111) **19409** (151) 15/06/2012

(210) ТМ 2010/1356 (220) 01/12/2010

(181) 01/12/2020

(450) 31/08/2012

(732) Друштво за графичка дејност

СКЕНПОИНТ АД Скопје

ул.Перо Наков бб, комплекс МЗТ, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; материјал за обука и настава (освен апарати), графичка подготовка за печатење

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работа; канцелариски работи

кл. 40 обработка на материјали

(111) **19367** (151) 21/06/2012

(210) ТМ 2010/1385 (220) 07/12/2010

(181) 07/12/2020

(450) 31/08/2012

(732) Темов Пане

ул.Славејко Арсов бр.2/4, 1000 Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА

бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000

Скопје

(540)

BUSKERFEST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **19383** (151) 20/06/2012
(210) ТМ 2011/78 (220) 03/02/2011
(181) 03/02/2021
(450) 31/08/2012

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Prilaz baruna Filipovica 25 HR-10000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

TEMAZOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **19368** (151) 12/06/2012
(210) ТМ 2011/88 (220) 09/02/2011
(181) 09/02/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Друштво за трговија и услуги ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт**

ул. 11 Октомври 115А/2-4, 1000 Скопје, МК

(740) СТЕВО НАУМОВ, АДВОКАТ

Бул. "Партизански одреди" бр. 21/3-1 1000 Скопје

(540)



(591) црна и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **19407** (151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/143 (220) 23/02/2011
(181) 23/02/2021
(450) 31/08/2012

(732) **NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

NISSAN

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 мерни апарати и инструменти; бројачи; апарати за снимање време; машини и апарати за дистрибуција или контрола на електричната енергија; кутии за дистрибуција на електрична енергија; ротациони конвертори; модификатори на фаза; полначи; трансформатори (електрична енергија); батерии и ќелии; ќелии на гориво; електрични жици и кабли; апарати и инструменти за електрична комуникација; телефонски апарати; апарати и машини за радио комуникација во возила; апарати за телематика во возила; автомобили опремени со предаватели и приемници на податоци; апарати за автоматско известување за завршено полнење; навигациони апарати за возила ("онборд" on-board компјутери); апарати за известување за сеуште-не-внесено полнење; електронски машини и апарати; интегрални кола; електрични кола; компјутери, компјутерски софтвер, компјутерски програми; системи за полнење со далечинско управување; електроди; магнети, екрани (дисплеи), запалки за цигари за автомобили; средства за заштита од незгоди за лична употреба; инвертори (електрична енергија); апарати за предупредување против кражба

(111) **19374** (151) 20/06/2012

(210) ТМ 2011/204 (220) 08/03/2011

(181) 08/03/2021

(450) 31/08/2012

(732) **BASF SE**

**Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

(540)

АДЕКСАР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултурата и шумарството, посебно растение за регулирање на растот и подготовките на раст, хемиски препарати за третман на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии кои се користат за сексуални раствори/агенси за збунување на инсекти

кл. 5 препарати за уништување на бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **19400**

(151) 15/06/2012

(210) ТМ 2011/243

(220) 16/03/2011

(181) 16/03/2021

(450) 31/08/2012

(732) **Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

(111) **19404** (151) 15/06/2012
 (210) ТМ 2011/244 (220) 16/03/2011
 (181) 16/03/2021
 (450) 31/08/2012

(732) Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК
 (540)



(591) зелена и циклама
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

(111) **19401** (151) 15/06/2012
 (210) ТМ 2011/245 (220) 16/03/2011
 (181) 16/03/2021
 (450) 31/08/2012

(732) Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК
 (540)



(591) зелена и циклама
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

(111) **19403** (151) 15/06/2012
 (210) ТМ 2011/246 (220) 16/03/2011
 (181) 16/03/2021
 (450) 31/08/2012

(732) Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК
 (540)



(591) сива и сребрена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор

(освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

(111) **19405** (151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/247 (220) 16/03/2011
(181) 16/03/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК**
(540)



(591) темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

(111) **19376** (151) 20/06/2012
(210) ТМ 2011/252 (220) 17/03/2011
(181) 17/03/2021
(450) 31/08/2012

(732) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, d.d.**

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

TRAVELINE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **19378** (151) 14/06/2012
(210) ТМ 2011/253 (220) 17/03/2011
(181) 17/03/2021
(450) 31/08/2012

(732) **ФИТОФАРМ**

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

FITOGAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **19398** (151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/254 (220) 17/03/2011
(181) 17/03/2021
(450) 31/08/2012

(732) **ФИТОФАРМ**

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

BABY-DENT

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагизување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **19399** (151) 15/06/2012

(210) ТМ 2011/256 (220) 18/03/2011

(181) 18/03/2021

(450) 31/08/2012

(732) **КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други Друштво за производство, трговија и услуги**

ул.Првوماјска 9 бр.10, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери,

материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќек, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) **19379**

(151) 20/06/2012

(210) ТМ 2011/257

(220) 18/03/2011

(181) 18/03/2021

(450) 31/08/2012

(732) **VULCABRAS AZALEIA - RS, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.**

Rua Dr. Legendre, 34, Parobe, Rio Grande do Sul, Brazil, 95630-000, BR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

OLK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и покривала за глава

(111) **19380**

(151) 14/06/2012

(210) ТМ 2011/258

(220) 21/03/2011

(181) 21/03/2021

(450) 31/08/2012

(732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

MARFLOXIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 ветеринарни производи

(111) **19381**

(151) 20/06/2012

(210) ТМ 2011/268

(220) 23/03/2011

(181) 23/03/2021

(450) 31/08/2012

(732) **Lion Capital LLP****21 Grosvenor Place, London SW1X 7HF, GB**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

LION CAPITAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; финансиски услуги; услуги за
недвижности; корпоративни финансии; приватен
капитал; инвестициски услуги; услуги за капитал,
фондови и инвестициски трустови; услуги за
управување со инвестиции; заеднички фондови,
шеми за колективно инвестирање и услуги за "
хеџ " фондови; услуги за заеднички трустови;
финансиско и инвестициско планирање и
истражување; советодавни, консултантски и
информативни услуги во врска со
горенаведените услуги

(111) **19402** (151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/269 (220) 23/03/2011
(181) 23/03/2021
(450) 31/08/2012

(732) **СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво
во приватна сопственост увоз-извоз Скопје
бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, МК**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

Ресторан 14

(591) -

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

(111) **19382** (151) 14/06/2012
(210) ТМ 2011/271 (220) 23/03/2011

(181) 23/03/2021

(450) 31/08/2012

(732) **Фармасвис дооел****ул.Лондонска 19/III/6, 1000 Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

PIPTAZ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **19377** (151) 20/06/2012
(210) ТМ 2011/274 (220) 23/03/2011
(181) 23/03/2021
(450) 31/08/2012

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.****Danica 5, 48000 Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

АДИАБЕН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **19413** (151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/306 (220) 01/04/2011
(181) 01/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d.****Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

СЕКОГАШ ЖИВА

(591) -

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 32 пива, минерални и сода води и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци, вода, безалкохолни аперитиви; есенции за производство на пијалоци, безалкохолни коктейли, слад за пивска шира (malt wort), ароматизирани пијалоци на база на вода, овошје или овошни екстракти
 кл. 33 алкохолни пијалоци, коктейли, аперитиви
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; дистрибуција на примероци, големопродажба и малопродажба на минерални води, сода води, безалкохолни газирани пијалоци, пијалоци од овошје, овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци, вода, безалкохолни аперитиви; есенции за производство на пијалоци, безалкохолни коктейли, слад за пивска шира, ароматизирани пијалоци на база на вода, овошје или овошни екстракти, алкохолни пијалоци, коктейли, аперитиви

(111) **19414** (151) 15/06/2012
 (210) ТМ 2011/307 (220) 01/04/2011
 (181) 01/04/2021
 (450) 31/08/2012

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)



(591) -
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 препарати за перење и белење и други супстанции за употреба при перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување;

сапуни, препарати за миеење, чистење, светнување садови и кујнски прибор

(111) **19412** (151) 15/06/2012
 (210) ТМ 2011/308 (220) 01/04/2011
 (181) 01/04/2021
 (450) 31/08/2012

(732) **Chiquita Brands, L.L.C.**

250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
 ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) сина, жолта и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 конзервирано, сушено, варено овошје и зеленчук
 кл. 31 свежо овошје и зеленчук

(111) **19411** (151) 15/06/2012
 (210) ТМ 2011/309 (220) 01/04/2011
 (181) 01/04/2021
 (450) 31/08/2012

(732) **Chiquita Brands, L.L.C.**

250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
 ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, сушено, варено овошје и
зеленчук
кл. 31 свежо овошје и зеленчук

(111) **19417** (151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/311 (220) 05/04/2011
(181) 05/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , МК**
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)




(591) портокалова, жолта, црвена, зелена, црна
и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
пијалаци од овошје и овошни сокови

(111) **19416** (151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/312 (220) 05/04/2011
(181) 05/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , МК**
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)



BI PINEAPPLE- COCONUT (во изглед)

(591) портокалова, жолта, бела, кафена, зелена
и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 35 услуги при продажба големо и мало со
пијалаци од овошје и овошни сокови

(111) **19415** (151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/313 (220) 05/04/2011
(181) 05/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , МК**
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)



(591) светло и темно сина, бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
кл. 35 услуги при продажба големо и мало со
млеко и млечни производи

(111) **19390** (151) 14/06/2012
(210) ТМ 2011/319 (220) 07/04/2011
(181) 07/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey), ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ИНЦИВО

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **19365** (151) 25/05/2012
(210) ТМ 2011/320 (220) 07/04/2011
(181) 07/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **ФИЛЕВ МИХАЈЛО**
ул.Климентов универзитет бр.87, 6000 Охрид,
МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бисерна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 накит
кл. 35 услуги во трговија на големо и мало со
накит

(111) **19370** (151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/322 (220) 07/04/2011
(181) 07/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје**

ул.„Грамос“ бр.7а, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

CITY VISION

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 врвки за очила, кутии за очила. навлаки за
очила, очила за сонце/очила против
заслепување, очила за заштита од отсјај, очила
/оптика/, рамки за очила, рамови за очила,
синџирчиња за очила, стакла за очила

(111) **19372** (151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/324 (220) 07/04/2011
(181) 07/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје**

ул.„Грамос“ бр.7а, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

POLAR VIEW

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила, синџирчиња за очила, стакла за очила

(111) 19373	(151) 14/06/2012
(210) ТМ 2011/326	(220) 07/04/2011
	(181) 07/04/2021
	(450) 31/08/2012

(732) **Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје**

ул. „Грамос“ бр.7а, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

RINTANO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила, синџирчиња за очила, стакла за очила

(111) 19371	(151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/327	(220) 07/04/2011
	(181) 07/04/2021
	(450) 31/08/2012

(732) **Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје**

ул. „Грамос“ бр.7а, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

MLOOK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила, синџирчиња за очила, стакла за очила

(111) 19397	(151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/330	(220) 08/04/2011
	(181) 08/04/2021
	(450) 31/08/2012

(732) **MasterCard International Incorporated (A Delaware corporation)**

2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2405, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 услуги за осигурување; финансиски работи; монетарни работи; финансиски услуги;

банкарски и кредитни услуги; обезбедување услуги за кредитни картички, дебитни картички, трошковни картички и претходно платени картички со наснимена вредност; услуги за банкарство, плаќање, кредити, задолженија, трошоци, исплата на готовина, пристап до влогови со наснимена вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за кредитни картички, дебитни картички, трошковни картички, претходно платени картички и картички со наснимена вредност; услуги за верификација на чекови и уновчување на чекови; услуги за машини со автоматско одговарање; процесирање финансиски трансакции како он-лајн преку компјутерска датотека или преку телекомуникации така и на самото место на продажба; услуги за процесирање финансиски трансакции што ги вршат носителите на картички преку машини за автоматско одговарање; обезбедување податоци за салдо, влогови и повлекувања на парични средства кон носителите на картичките преку машини за автоматско одговарање; услуги за срамнување и авторизација; услуги за патничко осигурување; издавање и откупување патнички чекови и патнички ваучери; услуги за автентикација на плаќачот; верификација на финансиски информации; енкрипција и дескрипција на финансиски информации; одржување финансиски досиеа; услуги за електронски трансфер на средства и размена на валути; распространување на финансиски информации преку интернет и други компјутерски мрежи; услуги за плаќање од оддалечено место; услуги за електронски портмонеа со наснимени вредности; услуги за обезбедување електронски трансфер на средства и валути, услуги за електронско плаќање, услуги за претходно платени картички за телефонско јавување, услуги за исплата на готовина, и услуги за авторизација и срамнување на трансакциите; услуги за обезбедување задолженија и кредити со помош на радио фреквентни уреди за идентификација (транспондер); услуги за обезбедување задолженија и кредити со помош на комуникациски и телекомуникациски уреди; услуги за патничко осигурување; услуги за

верификација на чекови; услуги за издавање и исплата на средства, при што сите се однесуваат на патнички чекови и патнички ваучери; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажните услуги што се обезбедуваат преку средства за мобилни телекомуникации, вклучително и услуги за плаќање преку безжични уреди; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажните услуги обезбедени он-лајн, преку мрежи или други електронски средства со употреба на електронски дигитализирани информации; услуги за вредносна размена, имено, сигурна размена на вредности, вклучително и електронска готовина, преку компјутерски мрежи достапни преку интелегентни картички; услуги за плаќање сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт; он-лајн банкарство; финансиски услуги што се обезбедуваат преку телефон и со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; обезбедување финансиски услуги со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; услуги за недвижности; услуги за недвижен имот; услуги за осигурување на недвижен имот; осигурување за сопственици на имот; услуги за осигурување што се однесуваат на имот; финансирање за недвижен имот; посредување за недвижен имот;

проценување недвижен имот; услуги на агенции за недвижен имот; вреднување недвижен имот; администрација со недвижен имот; администрација со финансиски работи што се однесуваат на недвижен имот; обезбедување заеми за недвижен имот; финансиски услуги што се однесуваат на развојот на недвижниот имот; услуги за финансиско посредување за недвижен имот; финансиски услуги што се однесуваат на недвижен имот и згради; финансиски услуги за купување недвижен имот; организирање договори за заеми со гаранции за недвижен имот; организирање заедничка сопственост врз недвижен имот; обезбедување финансиски средства за купување недвижен имот; помагање во стекнување и интереси врз недвижниот имот; капитални инвестиции во недвижен имот; услуги

за инвестиции во комерцијална сопственост; финансиски услуги што се однесуваат на стекнување имот; финансиски услуги што се однесуваат на продажба на имотот; финансиско вреднување на слободен имот; финансиско вреднување на имот кој е под закуп; организирање лизинг на недвижниот имот; организирање закуп на недвижен имот; лизинг на сопственост; лизинг на недвижен имот; изнајмување слободен имот; услуги за раководење со имот што се однесуваат на трансакции со недвижен имот; вреднување на имотот; менаџмент со досиеја за сопственост; менаџмент со сопственост; советодавни услуги што се однесуваат на сопственост врз недвижен имот; советодавни услуги што се однесуваат на вреднување на недвижниот имот; советодавни услуги што се однесуваат на корпоративен недвижен имот; услуги за компјутеризирани информации што се однесуваат на недвижен имот; консултативни услуги што се однесуваат на недвижен имот; обезбедување информации што се однесуваат на пазари на имоти; истражувања што се однесуваат на стекнување недвижен имот; истражувања што се однесуваат на лицитации на недвижен имот

(111) **19388** (151) 20/06/2012
(210) ТМ 2011/331 (220) 08/04/2011
(181) 08/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје**
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК
(540)

GRINI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 мирудии

(111) **19384** (151) 20/06/2012
(210) ТМ 2011/348 (220) 14/04/2011
(181) 14/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000 Скопје
(540)

ТЕКТАНЕТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди пестициди
кл. 22 мрежи обложени со пестициди заради заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња, мрежи обложени со пестициди заради заштита на паднати дрвја и обработено и необработено дрво

(111) **19385** (151) 14/06/2012
(210) ТМ 2011/349 (220) 14/04/2011
(181) 14/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Amgen Inc. (State of Delaware)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

STROSTEO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **19386** (151) 20/06/2012
(210) ТМ 2011/350 (220) 14/04/2011
(181) 14/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Intervet International B.V.**
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

PORCILIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 лекови и фармацевтски препарати за ветеринарна употреба

(111) **19393** (151) 20/06/2012
(210) ТМ 2011/352 (220) 15/04/2011
(181) 15/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Приватна здравствена установа специјална очна болница ЕУРОПЕАН ЕЈЕ ХОСПИТАЛ п.о. Скопје, ул.Сремски фронт бр.1, Скопје, МК**

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52V-1/6, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 медицински услуги

(111) **19392** (151) 20/06/2012
(210) ТМ 2011/353 (220) 15/04/2011
(181) 15/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Vlasinka d.o.o.**

Riskinska br. 12, 11000 Belgrade, RS

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои (не се опфатени со другите класи)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **19396** (151) 15/06/2012
(210) ТМ 2011/355 (220) 15/04/2011
(181) 15/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) **Ханџиски Дејан**

ул.Борка Талевски 29/1-3, 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје
(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **19389** (151) 20/06/2012
 (210) ТМ 2011/357 (220) 18/04/2011
 (181) 18/04/2021
 (450) 31/08/2012

(732) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. „Цане Кузманоски“ бр.1, Прилеп, МК
 (540)

МАЈСТОРСКО

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
 овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) **19395** (151) 15/06/2012
 (210) ТМ 2011/405 (220) 28/04/2011
 (181) 28/04/2021
 (450) 31/08/2012

(732) **ТДТПУ Атлас Корпорейшн ДОО увоз-**
извоз
ул.27 Март бр.10, 1000 Скопје, МК
 (540)



(591) светло зелена и темно сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
 управување со работата; канцелариска работа
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и
 складирање стока; организирање патување

(111) **19387** (151) 20/06/2012
 (210) ТМ 2011/415 (220) 29/04/2011

(181) 29/04/2021

(450) 31/08/2012

(732) **Dompe S.p.A.**

Localita Campo di Pile snc, 67100 L' Aquila, IT
 (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
 ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

ОКІ

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за
 дезинфекција препарати за уништување
 штетници, фунгициди, хербициди

(111) **19394** (151) 15/06/2012
 (210) ТМ 2011/457 (220) 10/05/2011
 (181) 10/05/2021
 (450) 31/08/2012

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. "Илинденска" бб 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црвена, жолта, сина, зелена, розева,
 светло и темно кафена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 бисквити

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
Кл.1	19374		19391		19420
Кл.3	19369	Кл.14	19365		19421
	19378		19418	Кл.31	19369
	19391		19423		19411
	19398	Кл.16	19367		19412
	19414		19400	Кл.32	19369
	19423		19401		19375
Кл.5	19364		19403		19389
	19369		19404		19392
	19374		19405		19413
	19376		19409		19416
	19377		19423		19417
	19378	Кл.18	19367		19423
	19380		19418	Кл.33	19369
	19382	Кл.21	19392		19389
	19383	Кл.22	19367		19413
	19384		19384		19419
	19385	Кл.24	19367	Кл.35	19365
	19386		19423		19395
	19387	Кл.25	19367		19400
	19390		19379		19401
	19391		19396		19403
	19398		19418		19404
	19399		19423		19405
	19422	Кл.28	19418		19408
	19423		19423		19409
Кл.9	19366	Кл.29	19369		19410
	19368		19411		19413
	19370		19412		19415
	19371		19415		19416
	19372		19427		19417
	19373	Кл.30	19369		19418
	19407		19388		19419
Кл.10	19423		19394		19423
Кл.11	19366		19399		19424

19425	19408	Кл.43 19367
19426	19410	19402
19429	19418	19419
Кл.36 19381	19419	19430
19397	19423	Кл.44 19393
Кл.37 19368	19424	19410
19406	19425	19423
19428	19426	Кл.45 19368
Кл.38 19368	Кл.42 19368	19423
19406	19406	19424
Кл.39 19395	19408	19425
Кл.40 19409	19423	19426
Кл.41 19367	19431	

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата

(732)	(210)	(111)
"ВИТАМИНКА" А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2010/109	19420
	МК/Т/ 2010/110	19421
„ЛИНЕА“ д.о.о.е.л - Скопје	МК/Т/ 2010/297	19428
Amgen Inc. (State of Delaware)	МК/Т/ 2011/349	19385
BASF SE	МК/Т/ 2011/204	19374
	МК/Т/ 2011/348	19384
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.	МК/Т/ 2011/274	19377
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, d.d.	МК/Т/ 2011/252	19376
Chiquita Brands, L.L.C.	МК/Т/ 2011/308	19412
	МК/Т/ 2011/309	19411
Delta Sport d.o.o.,	МК/Т/ 2008/842	19418
Dompe S.p.A.	МК/Т/ 2011/415	19387
DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d.	МК/Т/ 2011/306	19413
Intervet International B.V.	МК/Т/ 2011/350	19386
JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing under the laws	МК/Т/ 2011/319	19390

of the State of New Jersey)		
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto	MK/T/ 2011/258	19380
Lion Capital LLP	MK/T/ 2011/268	19381
MasterCard International Incorporated (A Delaware corporation)	MK/T/ 2011/330	19397
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)	MK/T/ 2011/143	19407
PLIVA HRVATSKA d.o.o.	MK/T/ 2011/78	19383
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG	MK/T/ 2008/1294	19391
Rovcal, Inc.	MK/T/ 2010/1190	19366
SmithKline Beecham Limited	MK/T/ 2009/986	19422
Vlasinka d.o.o.	MK/T/ 2011/353	19392
VULCABRAS AZALEIA - RS, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	MK/T/ 2011/257	19379
АКАДЕМИЈА АВАНГАРД ДООЕЛ експорт импорт Скопје	MK/T/ 2010/1343	19410
Билјана Апостолова	MK/T/ 2008/159	19408
Винарија Грков ДООЕЛ	MK/T/ 2008/1075	19419
ДПТУ КОРО КОМПАНИ - Конимекс и други	MK/T/ 2009/317	19369
ДПТУ РАЦ КОМЕРЦ	MK/T/ 2009/1073	19429
Друштво за графичка дејност СКЕНПОИНТ АД Скопје	MK/T/ 2010/1356	19409
Друштво за дигитални медиуми Многоо Медиа ДОО Скопје	MK/T/ 2010/684	19424
	MK/T/ 2010/685	19425
	MK/T/ 2010/1023	19426
Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица	MK/T/ 2010/1289	19427
Друштво за софтверски инженеринг ГО ФОР ТАРГЕТ ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2010/1005	19431
Друштво за трговија и услуги ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт	MK/T/ 2011/88	19368
Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД ДОО Скопје	MK/T/ 2009/1218	19423
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	MK/T/ 2011/243	19400
	MK/T/ 2011/244	19404
	MK/T/ 2011/245	19401
	MK/T/ 2011/246	19403
	MK/T/ 2011/247	19405
	MK/T/ 2011/311	19417
	MK/T/ 2011/312	19416
Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,	MK/T/ 2011/313	19415

ЈТД МИКОМ-98	МК/Т/ 2010/986	19364
КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други Друштво за производство, трговија и услуги	МК/Т/ 2011/256	19399
ЛИНК СОЛУТИОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2009/34	19406
МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје	МК/Т/ 2009/1099	19430
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2011/457	19394
Приватна здравствена установа специјална очна болница ЕУРОПЕАН ЕЈЕ ХОСПИТАЛ п.о. Скопје	МК/Т/ 2011/352	19393
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2011/357	19389
С&Б Трејд ДООЕЛ	МК/Т/ 2008/1488	19375
СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2011/269	19402
The Procter & Gamble Company	МК/Т/ 2011/307	19414
ТДТПУ Атлас Корпорейшн ДОО увоз-извоз	МК/Т/ 2011/405	19395
Темов Пане	МК/Т/ 2010/1385	19367
	МК/Т/ 2011/322	19370
Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/324	19372
	МК/Т/ 2011/326	19373
	МК/Т/ 2011/327	19371
Фармасвис дооел	МК/Т/ 2011/271	19382
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје	МК/Т/ 2011/331	19388
ФИЛЕВ МИХАЈЛО	МК/Т/ 2011/320	19365
ФИТОФАРМ	МК/Т/ 2011/253	19378
	МК/Т/ 2011/254	19398
Ханџиски Дејан	МК/Т/ 2011/355	19396

ПРОМЕНИ

(111) 127

(732) TABACOFINA - VANDER ELST N.V.
Rue de Koninck 38, 1080 Brussels, BE

(111) 145

(732) Tenneco Automotive Operating
Company Inc.
500 North Field Drive Lake Forest, Illinois
60045, US

(111) 211

(732) Tenneco Automotive Operating
Company Inc.
500 North Field Drive Lake Forest, Illinois
60045, US

(111) 2516

(732) Warner Communications Inc.
One Time Warner Center, New York, New York
10019, US

(111) 4046

(732) Propex Operating Company, LLC, a
Delaware limited liability company
6025 Lee Highway, Suite 425, Chattanooga,
Tennessee 37421, US

(111) 3009

(732) Eaton Hydraulics Inc.
1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114-
2584, US

(111) 3015

(732) PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY
700 Milam Street, Houston, Texas 77002,, US

(111) 3646

(732) Luxottica Leasing S.r.l.
via Valcozzena, 10-I-32021 Agordo (Belluno)
IT, IT

(111) 5101

(732) Друштво за меѓународна и внатрешна
шпедиција со јавни и царински складишта
ФЕРШПЕД АД Скопје
ул.Маршал Тито бр.11-а, 1000 Скопје, МК

(111) 5101

(732) Друштво за меѓународна и внатрешна
шпедиција со јавни и царински складишта
ФЕРШПЕД АД Скопје
ул.Маршал Тито бр.11-а, 1000 Скопје, МК

(111) 5616

(732) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE

(111) 5618

(732) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE

(111) 5619

(732) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE

(111) 5620

(732) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE

(111) 4877

(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem
North Carolina 27105, US

(111) 1574

(732) LRC Products Limited
35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB

(111) 3407

(732) LRC Products Limited
35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB

(111) 4132

(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd.
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

(111) 4246
(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL

(111) 1633
(732) Nissan Chemical Industries, Ltd.
7-1, Kanada-Nishiki-cho 3-chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo, JP

(111) 2612
(732) Schering - Plough Ltd.
Weysstrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, CH

(111) 2667
(732) Ebara Corporation
11-1, Haneda Asahi-Cho, Ota-Ku, Tokyo, JP

(111) 2733
(732) SKI HOLDINGS LLC.
4445 Kings Run Drive, Cincinnati, Ohio, 45232,
US

(111) 1764
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 2824
(732) KOLINSKA, prehrambena industrija, d.d.
Kolinska ul. 1, 1544 Ljubljana, SI

(111) 2718
(732) Dr. Oetker, d.o.o.
Gmajna 15, 1236 Trzin, SI

(111) 2718
(732) Dr. Oetker, d.o.o.
Gmajna 15, 1236 Trzin, SI

(111) 3234
(732) Toshiba Tec Kabushiki Kaisha
(TOSHIBA TEC CORPORATION)
1-1 Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(111) 2306
(732) JVC KENWOOD CORPORATION

3-12, MORIYACHO, KANAGAWA-KU,
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, US

(111) 4663
(732) Kumho Tire Co., Inc.
57, 1-ga, Sinmunlo, Jonglo-Gu Seoul, KR

(111) 9473
(732) DELTA ICE CREAM
3 Kerkiras street 177 78 Tavros, GR

(111) 9165
(732) Spirits Product International N.V.
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, LU

(111) 7517
(732) GILBARCO INC.
7300 West Friendly Avenue, Greensboro NC
27410, US

(111) 8270
(732) Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH

(111) 8484
(732) Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH

(111) 9528
(732) American Sporting Goods Corporation
101 Enterprise, Aliso Viejo, California, US

(111) 9371
(732) Aloe Vera of America, Inc.
13745 Jupiter Road Dallas, Texas 75238, US

(111) 9359
(732) Aloe Vera of America, Inc.
13745 Jupiter Road Dallas, Texas 75238, US

(111) 8464
(732) South Cone, Inc a California corporation
5935 Darwin Court Carlsbad, California 92008,
US

(111) 8267
(732) Schering - Plough Ltd.

Weystrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, CH

(111) 8397

(732) RUBYCON CORPORATION

1938-1 Nishi-Minowa, Ina-shi, Nagano-ken, JP

(111) 9307

(732) SKYY SPIRITS, LLC

ONE BEACH STREET - SUITE 300, SAN FRANCISCO (CALIFORNIA 94133), US

(111) 9309

(732) Schering - Plough Ltd.

Weystrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, CH

(111) 9796

(732) Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта
ФЕРШПЕД АД Скопје
ул. Маршал Тито бр. 11-а, 1000 Скопје, МК

(111) 10368

(732) Ravintoraisio Oy

Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI

(111) 10368

(732) Ravintoraisio Oy

Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI

(111) 10827

(732) Друштво за промет и услуги ДОЛАР
ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт
ул. Наум Наумовски Борче бр. 7, 1000 Скопје, МК

(111) 11203

(732) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington Delaware 19801, US

(111) 12916

(732) Dell Inc.

One Dell Way, 78682 Round Rock, Texas, US

(111) 11882

(732) Chrysler Group LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of Michigan 48326, US

(111) 11882

(732) Chrysler Group LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of Michigan 48326, US

(111) 11882

(732) Chrysler Group LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of Michigan 48326, US

(111) 12756

(732) Lantheus Medical Imaging, Inc.
331 Treble Cover Road, Billerica, MA 01862, US

(111) 12757

(732) Lantheus Medical Imaging, Inc.
331 Treble Cover Road, Billerica, MA 01862, US

(111) 13296

(732) ConAgra Foods Packaged Foods, LLC
One Conagra Drive, Omaha, Nebraska 68102, US

(111) 13304

(732) Industries Pampero, C.A.
Avenida San Felipe, Urbanizacion La Castellana, Edificio Centro Coinasa, Piso 6, Caracas, VE

(111) 13305

(732) Industries Pampero, C.A.
Avenida San Felipe, Urbanizacion La Castellana, Edificio Centro Coinasa, Piso 6, Caracas, VE



(111) 16010
(732) Cloetta Fazer Chocolates Ltd.
Fazerintie 6, FI-01230 Vantaa, FI

(111) 18987

(732) Друштво за трговија и услуги АУТО
ГС-ФЕРАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Лондонска бр.17, Скопје, МК

ПРЕНОС

(111) 4046
(732) Propex Operating Company, LLC, a
Delaware limited liability company
6025 Lee Highway, Suite 425, Chattanooga,
Tennessee 37421, US

(111) 4877
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem
North Carolina 27105, US

(111) 2976
(732) Badel d.o.o.,
Zagrebacka 23, Sesvete, HR

(111) 2976
(732) Badel d.o.o.,
Zagrebacka 23, Sesvete, HR

(111) 3248
(732) MEDA AB
Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE

(111) 2500
(732) KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading
as KAO CORPORATION)
14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo, JP

(111) 1764
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 2718
(732) Dr. Oetker, d.o.o.
Gmajna 15, 1236 Trzin, SI

(111) 2198
(732) Procter & Gamble Company, a
corporation organized and existing under the
laws of Ohio, US
located at One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio, US

(111) 2372
(732) CJ CheilJedang Corporation
500, Namdaemunro 5-ga, Jung-gu, Seoul, KR

(111) 2413
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL

(111) 3317
(732) Dana Limited
PO Box 1000, Toledo, OH 43697-1000, US

(111) 9578
(732) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, US

(111) 7760
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL

(111) 8851
(732) MEDA AB
Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE

(111) 11076
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH

(111) **11079**
(732) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH

(111) **11882**
(732) **Chrysler Group LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of Michigan 48326, US

(111) **14145**
(732) **НОВА-М ОГЛАСНИК ДОО Скопје**
ул.Алберт Ајнштајн бр.9-1, Скопје, МК

(111) **12756**
(732) **Lantheus Medical Imaging, Inc.**
331 Treble Cover Road, Billerica, MA 01862, US

(111) **12757**
(732) **Lantheus Medical Imaging, Inc.**
331 Treble Cover Road, Billerica, MA 01862, US

(111) **13296**
(732) **ConAgra Foods Packaged Foods, LLC**
One Conagra Drive, Omaha, Nebraska 58102, US

(111) **13300**
(732) **Aerogroup International LLC**

201 Meadow Road, Edisin, NJ 08817, US

(111) **14623**
(732) **СИДИРОН ДОО СКОПЈЕ**
бул.Кузман Јосифовски Питу 28/24, 1000 Скопје, МК

(111) **14035**
(732) **СИДИРОН ДОО СКОПЈЕ**
бул.Кузман Јосифовски Питу 28/24, 1000 Скопје, МК

(111) **15301**
(732) **ACTAVIS GROUP PTC hf.,**
Reykjavikurvegi 76-78, IS 220, Hafnarfjordur, IS

(111) **15623**
(732) **ConvaTec Inc.**
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 08558, US

(111) **15624**
(732) **ConvaTec Inc.**
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 08558, US

(111) **15622**
(732) **ConvaTec Inc.**
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 08558, US

ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
145	11/08/2013
211	11/08/2013
1990	05/12/2018
873	20/07/2018
875	10/10/2018

876	01/11/2018
867	25/06/2018
993	25/07/2018
6309	30/09/2018
2516	15/02/2018
3377	22/11/2018
3009	14/10/2018
3058	25/02/2015
3407	13/07/2019
3421	15/03/2020
3422	21/12/2018
4105	20/11/2018
4120	25/12/2018
1094	25/06/2018
2950	05/12/2008
2976	20/11/2018
1943	25/05/2016
2603	05/12/2018
2612	15/09/2018
1654	15/09/2018
1401	20/01/2023
1265	12/10/2019
2013	12/12/2019
3468	15/12/2018
2089	27/06/2018
2483	16/06/2019
2500	13/12/2018
4382	30/04/2021
2733	21/12/2017
1764	05/03/2016
4420	24/11/2018
4423	01/03/2019
4426	24/11/2018
2161	21/12/2018
4501	20/12/2019
2807	28/06/2019
2809	28/12/2019
2718	20/07/2018
3234	01/11/2018

2205	20/11/2018
2306	21/03/2019
2344	20/10/2018
4738	15/09/2018
4739	25/05/2017
4740	15/09/2018
7517	26/02/2017
7593	13/05/2017
7780	26/06/2017
7926	03/07/2017
9533	13/10/2017
7889	10/11/2017
8383	10/02/2018
8229	12/03/2018
9148	12/03/2018
9149	17/03/2018
9152	10/04/2018
9345	17/04/2018
9346	17/04/2018
8443	21/04/2018
8109	27/04/2018
8440	27/04/2018
8104	28/04/2018
9155	30/04/2018
8056	07/05/2018
8141	18/05/2018
8270	20/05/2018
8484	10/06/2018
8116	18/06/2018
9258	24/06/2018
8537	08/07/2018
9479	08/07/2018
9260	02/09/2018
9585	09/09/2018
9282	30/09/2018
9283	30/09/2018
9637	02/10/2018
9317	02/10/2018
9487	02/10/2018

9563	02/10/2018
9286	05/10/2018
9528	07/10/2018
9316	09/10/2018
9318	09/10/2018
9319	09/10/2018
8310	14/10/2018
8327	14/10/2018
8318	16/10/2018
9424	19/10/2018
9425	19/10/2018
9423	19/10/2018
9422	19/10/2018
9386	19/10/2008
8477	22/10/2008
8501	23/10/2018
9358	27/10/2018
9371	28/10/2018
9359	28/10/2018
8464	30/10/2018
8687	03/11/2018
8512	04/11/2018
8591	12/11/2018
8585	23/11/2018
8835	02/12/2018
8356	09/12/2018
9102	21/12/2018
9307	22/12/2018
9309	25/12/2018
9310	28/12/2018
8304	04/02/2019
8419	08/02/2019
8437	15/02/2019
8436	15/02/2019
9998	22/02/2019
9004	22/02/2019
8730	11/08/2019
8329	29/09/2019
9431	01/10/2019

8332	04/10/2019
8851	13/10/2019
9502	06/04/2020
9779	18/07/2020
10827	23/03/2021
11076	29/07/2022
11079	29/07/2022

СПОЈУВАЊЕ

(111) 2306
(732) JVC KENWOOD CORPORATION
3-12, MORIYACHO, KANAGAWA-KU,
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, US

(111) 12756
(732) Lantheus Medical Imaging, Inc.

331 Treble Cover Road, Billerica, MA 01862, US

(111) 12757
(732) Lantheus Medical Imaging, Inc.
331 Treble Cover Road, Billerica, MA 01862, US

ПРЕСТАНОК

(111) 761
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 08/05/2011

(111) 392
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 01/07/2011


(111) 343
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/05/2011

(111) 9440
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 26/11/2009

(111) 16022
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 17/05/2011

ИСПРАВКА

Во Гласникот бр.2 од 2012 година е испуштено да се објави изгледот на трговската марка бр 388/2012:



II ИЗВЕСТУВАЊА

I

Будимпештанска нотификација бр. 286

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост упати комплименти кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето на инструментот за пристапување, од страна на владата на **Република Панама** на 7 јуни 2012 година, кон Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 Април 1977 година и дополнет на 26 Септември 1980 година.

Договорот ќе стапи на сила во однос на Република Панама на 7 септември 2012 година.

II

Будимпештанска нотификација бр. 281

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести за приемот од страна на Европскиот патентен завод, на 25 јануари 2012 година, на писмената комуникација која се однесува на измена на корпоративното име на *DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH*, меѓународна институција за депонирање според Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизмите за потребите на патентна постапка, кој е усвоен на Будимпештанската дипломатска конференција одржана на 28 април 1977 година и стапи во сила на 19 август 1980 година.

III

Будимпештанска нотификација бр. 282

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести за приемот од страна на владата на, на 2 февруари 2012 година, на писмената комуникација која се однесува на измена на името, е-маилот и интернет адресата на Depository (IPOD), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), меѓународна институција за депонирање според Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизмите за потребите на патентна постапка, кој е усвоен на Будимпештанската дипломатска конференција одржана на 28 април 1977 година и стапи во сила на 19 август 1980 година.

IV

Будимпештанска нотификација C.8104/DMO-00

Будимпештански договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизмите за потребите на патентна постапка е усвоен на Будимпештанската дипломатска конференција одржана на 28 април 1977 година и стапи во сила на 19 август 1980 година. На конференцијата беше усвоен и Правилник.

Во рамките на комуникацијата која се однесува на резимето и главни предности на Договорот истакнато е следното:

-Откритието на пронајдокот е генерално обврзувачко барање за признавање на патентите. Вообичаено пронајдокот е откриен со помош на пишан опис. Таму каде што пронајдокот се однесува на микроорганизам или друг биолошки материјал или неговата употреба (посебно во земјоделство, храна и фармацевтските индустрии) што не е достапно во јавноста како што е описот, не е доволно за откривање. Поради тоа во постапката за патент, со растечкиот број на држави стана неопходно не само да се поднесе пишаниот опис туку и да се депонира примерок на микроорганизам до специјализирана институција. Националните заводи за патенти не се опремени за обработка на микроорганизмите, чија заштита бара посебна експертиза и опрема за одржување, за да ги заштити од загадување и да го заштити здравјето и животната средина од загадување. Таков вид на заштита е скап, а набавката на примероци бара специјализирана експертиза и опрема.

-Кога заштитата опфаќа повеќе држави за пронајдок кој содржи микроорганизам или употреба на микроорганизми, сложените и скапи процедури за депонирање на микроорганизми ќе треба да се повторат во секоја од овие држави. Овој механизам служи да се отстранат или ограничат мултипликациите со цел да се обезбеди едно депонирање и поради тоа Договорот беше склучен.

Во рамките на суштинските одредби на Договорот и Правилникот во комуникацијата е истакнато:

-Главна карактеристика на Договорот е да Договорната Држава која дозволува или бара депонирање на микроорганизми за целите на патентна постапка да го признае депонирањето на микроорганизам до меѓународна институција за депонирање, член 3(1)(а), независно дали се наоѓа во или надвор од територијата на конкретната Држава. Едно депонирање до една меѓународна институција што ќе служи за целите на патентна постапка пред националните заводи за патенти. Европската патентна организација, Африканската регионална организација за интелектуална сопственост и Евроазиската патентна организација ја прифатија декларацијата.

-Во Договорот меѓународна институција за депонирање претставува всушност научна институција која има капацитет за чување на микроорганизми. Институцијата го стекнува статусот на меѓународна институција за депонирање со доставување, од една Договорна Страна на гаранција до генералниот Директор на Светската организација за интелектуална сопственост, на ефектот дека институцијата ги исполнува барањата од член 6 (1). До денес 41-на институција се стекнала со статусот меѓународна институција за депонирање.

-Правилникот содржи детални одредби (Правило 11) во однос на прашањата кој е овластен и кој може да прими примерок на депониран микроорганизам. Депозиторот и самиот има право на примерок во секое време (Правило 11.2(и)). Тој може да овласти било која трета страна да побара примерок и да го прими примерокот по добивањето на такво овластување (правило 11.29(ии)).



VI

Нотификација бр.35

Владата на Република Ирска на 27 февруари 2012 депонираше инструмент за ратификација на Договорот за патентно право, усвоен во Женева на 1 јуни 2000. Конкретниот договор стапува во сила на 27 мај 2012.